

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2018 бр.12
31 Декември 2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2018 бр.12


31 Декември 2018

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либериа	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Белгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	Сендвич	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	GY - Гвајана	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HN - Хондурас	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HT - Хаити	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	HU - Унгарија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IE - Ирска	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IL - Израел	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IR - Иран	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IS - Исланд	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	IT - Италија	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JM - Јамајка	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JO - Јордан	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	JP - Јапонија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KG - Киргизија	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KN - Камбоџа	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KI - Кирибати	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореја	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KW - Кувajt	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор	KY - Кајмански Острови	RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2018 бр.12, 31 Декември 2018

©2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачкти одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.



СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 166

Национални патенти 4 – 7

ПРЕГЛЕДИ 4

Промени, Пренос, Престанок 4 – 6

Меѓународни патенти 7 – 152

ПРЕГЛЕДИ 153 – 166

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 167 – 321

Пријави на Трговски Марки 167 – 220

ПРЕГЛЕДИ 221 – 226

Решенија на Трговски Марки 227 – 259

ПРЕГЛЕДИ 260 – 263

Промени, Пренос, Обновувања 264 – 321

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 322 – 340

Пријави на Индустриски дизајн 322 – 328

ПРЕГЛЕДИ 329

Решенија на Индустриски дизајн 330 – 339

ПРЕГЛЕДИ 340

ЗАСТАПНИЦИ

..... 341



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот)

(61) Број на основната пријава

(62) Број на првобитната пријава

(72) Пронајдувач (и)

(73) Носител на правото на патентот

(74) Застапник

(86) Меѓународна (РСТ) пријава (датум на поднесување држава број на РСТ пријавата)

(87) Објавување на Меѓународна (РСТ) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)

(96) Меѓународна (ЕР) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*



(51) **A 41B 11/14**

(11) **8749**

(21) **2017/252**

(73) **Горгиоска Сара**

ул. Прохор Пчињски бр. 6 Прилеп, МК

(13) **A**

(22) **06/04/2017**

(45) **31/12/2018**

(74) **МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,**
адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(72) **Горгиоска Сара**

(54) **ХУЛАХОПКИ СО ВГРАДЕН**
СЕПАРАТОР ЗА ПАЛЕЦ

(57)

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A41B11/14	8A41B11/14	8749	A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Горгиоска Сара	A 41B 11/14	8749	A

ПРОМЕНИ

(11) 3248
(73) E.I. du Point de Nemours and Company
974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US

(11) 4147
(73) E.I. du Point de Nemours and Company
974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US

(11) 4562
(73) E.I. du Point de Nemours and Company
974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US

(11) 5245
(73) E.I. du Point de Nemours and Company

974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US

(11) 5139
(73) E.I. du Point de Nemours and Company
974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US

(11) 5120
(73) E.I. du Point de Nemours and Company
974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US

(11) 6479
(73) E.I. du Point de Nemours and Company
974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US

ПРЕНОС



(11) 3248
(73) FMC Corporation and FMC Agro
Singapore Pte.Ltd
2929 Walnut Street, Philadelphia, US and 77
Robinson Road, #13-00 Robinson 77
Singapore 068896, SG

(11) 4147
(73) FMC Corporation
2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104,
US

(11) 4562
(73) FMC Corporation and FMC Agro
Singapore Pte.Ltd
2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104,
US and 77 Robinson Road, #13-00 Robinson
77 Singapore 068896, SG

(11) 5245

(73) FMC Corporation
2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104,
US

(11) 5139
(73) FMC Corporation and FMC Agro
Singapore Pte.Ltd
974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US

(11) 5120
(73) FMC Corporation
2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104,
US

(11) 6479
(73) FMC Corporation
2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104,
US

ПРЕСТАНОК

(11) 1031
(73) Biogen International GmbH
Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 884
(73) ENZON, INC.
20 Kingsbridge Road, Piscataway, NJ 08854-
3998, US

(11) 1044
(73) British American Tobacco
(Investments) Limited
Globe House, 1 Water Street, London WC2R
3LA, GB

(11) 1062

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1264
(73) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.A. and Medosan industrie
Biochimiche
Viale Shakespeare, 47, 00040 Roma , IT and
Riunite S.r.l., Via di Cancelliera 12, 00040
Cecchina di Albano, IT

(11) 1313
(73) BASF Aktiengesellschaft
67056 Ludwigshafen, DE

(11) 1571

(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(11) 1740

(73) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.A

Viale Shakespeare, 47 00144 Roma, IT

(11) 2007

(73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
67056 Ludwigshafen, DE

(11) 2192

(73) NOVEXEL

102, Route de Noisy, 93230 Romainville, FR

(11) 2767

(73) Applied Research Systems ARS
Holding N.V. and FOX CHASE CANCER
CENTER

Pietermaai 15, Curacao, AN and 7701
Burholme Avenue Philadelphia
Pennsylvania 19111, US

(11) 2950

(73) JANSSEN ALZHEIMER
IMMUNOTHERAPY

Little Island Industrial Estate Little Island,
County Cork, IE

(11) 2991

(73) BASF SE

67056 Ludwigshafen , DE

(11) 3303

(73) BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC.
2190 Parkway Lake Drive, Birmingham,
Alabama 35244, US

(11) 3644

(73) JANSSEN ALZHEIMER
IMMUNOTHERAPY

Little Island Industrial Estate Little Island,
County Cork, IE

(11) 3792

(73) Janssen Alzheimer Immunotherapy
Little Island Industrial Estate Little Island,
County Cork, IE

(51) C 07D 239/70, A 61K 31/517, A 61P 35/00

(11) 8743

(13) T1

(21) 2017/991

(22) 22/12/2017

(45) 31/12/2018

(30) US201161470624P 01/04/2011 US and
US201161470803P 01/04/2011 US

(96) 30/03/2012 EP12764765.9

(97) 29/11/2017 EP2694072

(73) Genentech, Inc.

1 DNA Way South San Francisco, CA 94080-
4990, US


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) NANNINI, Michelle and SAMPATH, Deepak


(54) **КОМБИНАЦИЈА НА АКТ ИНХИБИТОРНА
КОМПОНЕНТА И АБИРАТЕРОНИ ЗА
УПОТРЕБА ВО ТЕРАПЕВТСКИ ТРЕТМАН**

(57) 1 Соединение од Формула 1:



во комбинација со абиратерон за употреба во
терапевтски третман на хиперпролиферативно
нарушување, при што хиперпролиферативното
нарушување е рак на простата.

, има уште 10 патентни барања



Слика 1

(51) **A 23B 7/02, F 26B 21/08, F 26B 25/22, F 26B 17/08**

(11) **8738**

(13) T1

(21) **2017/996**

(22) 26/12/2017

(45) 31/12/2018

(30)

(96) 29/04/2014 EP14166375.7

(97) 01/11/2017 EP2940414

(73) **ESG Kräuter GmbH**

Rudolf-Grenzach-Straße 20 86663 Asbach-Bäumenheim, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Schiele, Erhard

(54) **Постапка и уред за сушење на растителни производи**


(57) 1 Постапка за сушење на растителни производи, особено тревки, којашто ги содржи чекорите

на:

- загревање на растителните производи со прв проток на воздух (22) во зона за загревање (20; 200) којашто има релативна влажност на воздух

од над 80%, кадешто температурата на првиот проток на воздух (22) е избрана на тој начин што а_w вредноста на растителниот производ во основа се одржува како константна;
- понатамошно загревање на растителните производи со втор проток на воздух (32; 320) во зона за претходно сушење (30; 300), кадешто температурата на вториот проток на воздух (32; 320) е избрана на тој начин што растителниот производ е загреан на над 60°C;
- понатамошно загревање на растителните производи со трет проток на воздух (42) во главна зона за загревање (40; 400), кадешто температурата на третиот проток на воздух (42) е избрана на тој начин што растителниот производ е загреан до температура помеѓу 90°C и 100°C, и кадешто температурата на третиот проток на воздух (42) е избрана на тој начин што а_w вредноста на растителниот производ е пониска од целната вредност.

, има уште 11 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 3/00, A 61P 21/00**

(11) **8742**

(13) T1

(21) **2017/999**

(22) 27/12/2017

(45) 31/12/2018

(30) US20050725738P 12/10/2005 US

(96) 05/10/2006 EP14181801.3

(97) 13/12/2017 EP2816058

(73) **Eli Lilly and Company****Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Davies, Julian; Jones, Bryan Edward;****Korytko, Andrew Ihor; Mitchell, Pamela Jean;****Smith, Rosamund Carol; O'Bryan, Linda O and****Wang, Rong**(54) **АНТИ-МИОСТАТИН АНТИТЕЛА**

(57) 1 Миостатин антителио коешто содржи тешка низа на варијабилен регион на полипептид на SEQ ID NO: 123 и лесна низа на варијабилен регион на полипептид на SEQ ID NO: 98.

, има уште 6 патентни барања

CyMA 1: Promyostatin	
1: <u>MQEIGLCVYI YFMILIVAP VDAHNSQK DMYFEGLN</u>	49
41: <u>ACTHMQTKS SRKAKINQI LKELALSTAP NIKEDVIRQL</u>	80
81: <u>LKAPFLNEL IDQIVQDQD SSQGLSDQD YNATETITIT</u>	120
121: <u>NPTESEFLAQ VGGHKKCFV NPSATQYNE VDAQLMIFL</u>	160
161: <u>NPVETPTTVF VQILRLIKPH KDTRITGIR ELKLEMPQT</u>	200
201: <u>GIWQIDQVYI VLGWLVKPE SRLGTEKAL DENGRLAVT</u>	240
241: <u>FPQPGDGLH PFLVYVTDI PERGARDFGL DCKEETSEK</u>	280
281: <u>CCRYPLTVDF EAFQWQWIA PHYKANYCS GCEKVFLLQK</u>	320
321: <u>YTHLTVGDA NPSGAGPCC TPTKSEIDH LYTHKKEQII</u>	360
361: <u>YGEFAMVVD KCGCS 376 (SEQ ID NO:1)</u>	
CyMA 2: Mature Myostatin (Human, murine, rat, chicken, turkey, dog, horse, pig)	
1: <u>DFGLDCEHSTESRCRYPLTVDFEAFQWQWIAAPRYK</u>	49
41: <u>NYCSGCEKVFLLQKYRTH</u>	80
81: <u>YTHLTVGDA NPSGAGPCC TPTKSEIDH LYTHKKEQII</u>	120 (SEQ ID NO:2)
CyMA 3: Mature myostatin	
chicken: <u>DFGLDCEHSTESRCRYPLTVDFEAFQWQWIAAPRYKANYCSGCEKVFLLQKYRTH</u>	58
dog: <u>DFGLDCEHSTESRCRYPLTVDFEAFQWQWIAAPRYKANYCSGCEKVFLLQKYRTH</u>	
horse: <u>DFGLDCEHSTESRCRYPLTVDFEAFQWQWIAAPRYKANYCSGCEKVFLLQKYRTH</u>	
cow: <u>DFGLDCEHSTESRCRYPLTVDFEAFQWQWIAAPRYKANYCSGCEKVFLLQKYRTH</u>	
pig: <u>DFGLDCEHSTESRCRYPLTVDFEAFQWQWIAAPRYKANYCSGCEKVFLLQKYRTH</u>	
chicken: <u>LNVQAPPSGAGPCCPTTQKPIHGLYFGHQIITVGRIPAMVVRGCS</u>	109 SEQ ID
dog: <u>LNVQAPPSGAGPCCPTTQKPIHGLYFGHQIITVGRIPAMVVRGCS</u>	2
horse: <u>LNVQAPPSGAGPCCPTTQKPIHGLYFGHQIITVGRIPAMVVRGCS</u>	2
cow: <u>LNVQAPPSGAGPCCPTTQKPIHGLYFGHQIITVGRIPAMVVRGCS</u>	2
pig: <u>LNVQAPPSGAGPCCPTTQKPIHGLYFGHQIITVGRIPAMVVRGCS</u>	2
CyMA 4: Myostatin:GDF-11 Homology	
Myostatin: <u>DFGLDCEHSTESRCRYPLTVDFEAFQWQWIAAPRYK</u>	
GDF-11: <u>HLGLDCEHSTESRCRYPLTVDFEAFQWQWIAAPRYK</u>	
Myostatin: <u>ANYCSGCEKVFLLQKYRTH</u>	
GDF-11: <u>ANYCSGCEKVFLLQKYRTH</u>	
Myostatin: <u>NPTESEFLAQ VGGHKKCFV NPSATQYNE VDAQLMIFL</u>	120 (SEQ ID NO:3)
GDF-11: <u>NPTESEFLAQ VGGHKKCFV NPSATQYNE VDAQLMIFL</u>	120 (SEQ ID NO:4)


(51) **A 01N 43/54, C 07D 409/06, C 07D 239/47, A 61K 31/505**(11) **8741**(13) **T1**(21) **2017/1001**(22) **28/12/2017**(45) **31/12/2018**(30) **US201161524506P 17/08/2011 US**(96) **15/08/2012 EP12824035.5**(97) **04/10/2017 EP2775842**(73) **Adama Makhteshim Ltd.****Golan Street, Airport City 7019900 Israel, IL**(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА****ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА****ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) **LORSBACH, Beth; YAO, Chenglin; OWEN, W., John; BOEBEL, Timothy, A.;****SULLENBERGER, Michael, T.; WEBSTER,****Jeffery, D. and GALLIFORD, Chris, V.**

(54) **ДЕРИВАТИ НА 1-СУПСТИТУИРАН-5-ФЛУОРО-3,6-ДИХИДРО-6-ИМУНО-2(1Н)-ПИРИМИДИНОН КАКО ФУНГИЦИДНИ АГЕНСИ ЗА УПОТРЕБА ВО ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА**

(57) 1 Соединение од формулата I:



Формула I

Назначено со тоа што R1 е:

C1-C6 алкил по избор супституиран со 1-3 R3;
C1-C6 алкенил по избор супституиран со 1-3 R3;

C3-C6 алкинил по избор супституиран со 1-3 R3;

фенил или бензил назначени со тоа што секој од фенилот или бензилот може да биде по избор супституиран со 1-3 R4, или со 5- или 6-член заситен или незаситен прстенест систем, или со 5-6 споен прстенест систем, или со 6-6 споен прстенест систем, секој од нив содржи 1-3 хетероатоми каде што секој прстен може да биде по избор супституиран

со 1-3 R4,

-(CHR5)mOR6;

-C(=O)R7;

-C(=S)R7;

-C(=O)OR7;

-C(=S)OR7;

-S(O)2R7;

-(CHR5)mN(R8)R9;

-C(=O)N(R8)R9; или

-C(=S)N(R8)R9;

каде што m е цел број 1-3;

R2 е:

H; или

C1-C6 алкил по избор супституиран со R3;

R3 е независно халоген, C1-C6 алкил, C1-C4 халоалкил, C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси, C1-C4 алкилтио, C1-C4 халоалкилтио, amino, халотио, C1-C3 алкиламино, C2-C6

алкоксикарбонил, C2-C6 алкилкарбонил, C2-C6 алкиламинокарбонил, хидроксил, C3-C6 триалкилсилил, или со 5- или 6-член заситен или незаситен прстенест систем, или со 5-6 споен прстенест систем, или со 6-6 споен прстенест систем, секој од нив содржи 1-3 хетероатоми назначени со тоа што секој прстен може да биде по избор супституиран со 1-3 R; R4 е независно халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6 халоалкилтио, халотио, amino, C1-C6 алкиламино, C2-C6 диалкиламино, C2-C6 алкоксикарбонил, C1-C6 алкилсулфонил или C2-C6 алкилкарбонил, нитро, хидроксил или цијано;

R5 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, фенил или бензил назначено со тоа што секој од бензил или фенилот може по избор да се супституира со 1-3 R4;

R6 е H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C3-C6 алкинил, C1-C6 халоалкил, C1-C6 алкоксиалкил, C2-C6 алкилкарбонил, фенил или бензил назначен со тоа што секој од фенилот или бензилот може по избор да е супституиран со 1-3 R4, или со 5- или 6-член заситен или незаситен прстенест систем или со 5-6 сврзан прстенест систем или со 6-6 споен прстенест систем

секој од нив содржи 1-3 хетероатоми назначени со тоа што секој прстен може да е по избор супституиран со 1-3 R4, бифенил или нафтил по избор супституиран со 1-3 R4;

R7 е H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C3-C6 алкинил, C1-C6 халоалкил, C1-C6

алкоксиалкил, фенил или бензил секој од фенилот или бензилот може да биде по избор супституиран со 1-3 R4, или со 5- или 6-член заситен

или незаситен прстен систем, или со 5-6 сплотена прстенест систем, или 6-6 сврзан прстенест систем кој содржи од 1-3

хетероатоми каде што секој прстен може да е по избор супституиран со 1-3 R4, бифенил или



нафтил по избор супституиран со 1-3 R4 ;
R8 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C1-C6 алкоксиалкил, C2-C6 алкилкарбонил, фенил или бензил каде што секој од фенилот или бензилот може да бидат по избор супституирани со 1-3 R4, или со 5- или 6-член заситен или незаситени прстенест систем, или со 5-6 споен прстенест систем, или со 6-6 споен прстенест систем, секој од нив содржи 1-3 хетероатоми каде што секој прстен може да биде по избор супституиран со 1-3 R4, бифенил или нафтил по избор супституиран

со 1-3 R4; и
R9 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C1-C6 алкоксиалкил, C2-C6 алкилкарбонил, или бензил, каде што бензилот може да биде по избор супституиран со 1-3 R4; алтернативно R8 и R9 може да се земат заедно за да формираат 5- или 6-член заситен или незаситен прстен што содржи 1-3 хетероатоми каде што секој прстен може да биде по избор супституиран со 1-3 R4.

, има уште 14 патентни барања

(51) **C 07H 19/10, A 61K 47/16, A 61K 47/18, A 61K 47/20, A 61K 47/22, A 61K 47/44, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61K 31/7068, A 61K 47/26, A 61P 35/00**

(11) **8740**

(13) T1

(21) **2017/1002**

(22) 28/12/2017

(45) 31/12/2018

(30) GB20140011253 25/06/2014 GB;
GB20140017646 06/10/2014 GB and
IN2014MUM2050 25/06/2014 IN

(96) 25/06/2015 EP15733498.8

(97) 11/10/2017 EP3119794

(73) **NuCan PLC**

77-78 Cannon Street London EC4N 6AF, GB

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **GRIFFITH, Hugh and KENNOVIN, Gordon**

(54) **ФОРМУЛАЦИЈА КОЈАШТО СОДРЖИ ГЕМЦИТАБИН-ПРОЛЕК**

(57) 1 Фармацевтска формулација којашто содржи:

гемцитабин-[фенил-бензоксид-аланинил)]-фосфат;

диметил ацетамид; и

опционално еден или повеќе фармацевтски прифатливи ексципиенси.

, има уште 17 патентни барања

(51) **C 07K 16/10, A 61K 39/00**

(11) **8739**

(13) T1

(21) **2017/1003**

(22) 29/12/2017

(45) 31/12/2018

(30) US161010P 17/03/2009 US; US165829P
01/04/2009 US; US224739P 10/07/2009 US and
US285664P 11/12/2009 US

(96) 17/03/2010 EP10722810.8

(97) 18/10/2017 EP2408476

(73) **International AIDS Vaccine Initiative
125 Broad Street 9th Floor, New York, NY
10004,, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **CHAN-HUI, Po-Ying; MITCHAM, Jennifer;
OLSEN, Ole; FREY, Steven; MOYLE, Matthew;**

PHOGAT, Sanjay, K.; BURTON, Dennis, R.; WALKER, Laura, Marjorie; POIGNARD, Pascal, Raymond, Georges; DE JEAN DE ST.MARCEL SIMEK-LEMOS, Melissa, D.; KOPF, Wayne and KAMINSKY, Stephen


(54) ВИРУС НА ИМУНОДЕФИЦИЕНЦИЈА КАЈ ЧОВЕК (HIV) -НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИТЕЛА

(57) 1 Анти-HIV антитело, каде што споменатото антитело е PG9 кој што има тежок синцир кој што ја со-држи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 39 и лесен синцир кој што ја содржи аминокиселин-ската ни-зa НИЗА ИД БР: 40.


, има уште 23 патентни барања

СЛИКА 1

А Дрво на тежок синцир



Б Дрво на лесен синцир



(51) A 61K 31/165, A 61P 25/22

(11) 8735

(13) T1

(21) 2018/239

(22) 22/03/2018

(45) 31/12/2018

(30) FR20100000560 11/02/2010 FR

(96) 10/02/2011 EP11708533.2

(97) 31/01/2018 EP2533774

(73) Les Laboratoires Servier

35, rue de Verdun

92284 Suresnes Cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) LAIGLE, Laurence; MOCAER, Elisabeth and MILLAN, Mark, J.

(54) УПОТРЕБА НА АГОМЕЛАТИН ЗА ПОДГОТОВКА НА ЛЕКОВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ОПСЕССИВНО КОМПУЛСИВНО НАРУШУВАЊЕ (OCD)

(57) , има уште патентни барања

(51) B 62J 6/18, B 62J 15/00

(11) 8737

(13) T1

(21) 2018/255

(22) 27/03/2018

(45) 31/12/2018

(30) DE20102007101U 21/05/2010 DE

(96) 04/05/2011 EP11164801.0

(97) 14/02/2018 EP2388186

(73) sks metaplast Scheffer-Klute GmbH

Zur Hubertushalle 4

59846 Sundern, DE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Kordes, Sven; Krick, Peter and Grabski, Karsten

(54) Склопка на блатобран со прифаќач на кабел


(57) 1 Склопка на блатобранот која што опфаќа најмалку

- еден блатобран (1) и
- еден прифаќач на кабел,
при што прифаќачот на кабел ја опфаќа една прва држечка спојка (2) со кукички и една друга држечка спојка (3) со кукички, кои што помеѓу себе го опфаќаат кабловскиот канал (5), кој што е направен како отворен, при што е предвидена

најмалку една спојка (4) со кукички, која што може да биде споена со држечки спојки (2, 3) со кукички на раставлив начин и за прицврстување најмалку на најмалку еден во кабелскиот канал (5) поставениот кабел (12) или елементи кои го формираат кабелот, на значење со тоа, што држечките спојки (2, 3) со кукички и најмалку една на раставлив начин споива спојка (4) со кукички, сместена од долната страна на блатобранот (1).

, има уште 12 патентни барања

Слика 1



(51) G 01N 33/74, A 61K 38/17, A 61P 3/04, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 9/00, A 61P 9/12, A 61P 11/00, A 61P 1/16, A 61P 3/06

(11) 8736

(13) T1

(21) 2018/256

(22) 27/03/2018

(45) 31/12/2018

(30) US20070909699P 02/04/2007 US and US20070916187P 04/05/2007 US

(96) 01/04/2008 EP12179244.4

(97) 21/02/2018 EP2550972

(73) Genentech, Inc.

1 DNA Way

South San Francisco, CA 94080, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Desnoyers, Luc

(54) Клото-бета агонист антитело за


употреба во третманот на дијабетес мелитус

или резистенција на инсулин


(57) 1 Агонист на $KL\beta$ за употреба во метод за третирање на состојба поврзана со дебелината, при што состојбата поврзана со дебелината е дијабетес мелитус или инсулинска резистенција,

методот се состои од администрирање на агонист $KL\beta$ кај поединец кој има потреба од таков третман, при што $KL\beta$ агонист е анти- $KL\beta$ антитело.

, има уште 11 патентни барања



Слика 1



Слика 1B

(51) Н 04N 19/11, Н 04N 19/159, Н 04N 19/593, Н 04N 19/44, Н 04N 19/463, Н 04N 19/176

(11) 8786

(13) T1

(21) 2018/271

(22) 03/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) KR20110064301 30/06/2011 KR and KRA20100079529 17/08/2010 KR

(96) 12/08/2011 EP16184557.3

(97) 11/04/2018 EP3125552

(73) M&K Holdings Inc.

3rd Floor

Kisan Building, 67

Seocho-Daero 25-Gil

Seocho-Gu

Seoul 06586, KR

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) ОН, Soo Mi and YANG, Moonock

(54) ПОСТАПКА ЗА ПОВТОРНО ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕЖИМ НА ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ

(57) 1 Постапка за повторно воспоставување на режим на внатрешно предвидување, која што вклучува:

повторно воспоставување на индикатор на првата група на режимите на внатрешно предвидување и индекс на режим на предвидување од постоечката единица за предвидување;




генерирање на прва група на режими на внатрешно предвидување користејќи достапни режими на внатрешно предвидување од лева единица за предвидување и горна единица за предвидување соседна на постоечката единица за предвидување, каде што бројот на режими на внатрешно предвидување кои што припаѓаат на првата група на режими на внатрешно предвидување е фиксиран на три; определување на режим на внатрешно предвидување кој што е вклучен во првата група на режими на внатрешно предвидување и означен со индекс на режим на внатрешно предвидување како режим на внатрешно предвидување на постоечката единица за предвидување кога индикаторот на групата на режими на внатрешно предвидување означува дека режимот на внатрешно предвидување на постоечката единица за предвидување припаѓа на првата група на режими на внатрешно предвидување; и определување на режим на внатрешно предвидување кој што е вклучен во втората група на режими на внатрешно предвидување и означен со индекс на режим на внатрешно предвидување како режим на внатрешно предвидување на постоечката единица за предвидување кога индикаторот на групата на режими на внатрешно предвидување означува дека режимот на внатрешно предвидување на постоечката единица за предвидување не

припаѓа на првата група на режими на внатрешно предвидување, каде што, кога е достапен само еден режим на внатрешно предвидување надвор од режимите на внатрешно предвидување од левата единица за предвидување и горната единица за предвидување, првата група на режими на внатрешно предвидување ги вклучува едниот достапен режим на внатрешно предвидување од односните единици за предвидување и два дополнителни режими на внатрешно предвидување кои што се определени така што кога едниот достапен режим на внатрешно предвидување е не-насочен режим на внатрешно предвидување, двата дополнителни режими на внатрешно предвидување вклучуваат друг не-насочен режим на внатрешно предвидување и вертикален режим каде што, кога едниот достапен режим на внатрешно предвидување е DC режим, двата дополнителни режими на внатрешно предвидување вклучуваат рамнински режим и вертикален режим, и каде што, кога едниот достапен режим на внатрешно предвидување е рамнински режим, двата дополнителни режими на внатрешно предвидување вклучуваат DC режим и вертикален режим.

, има уште 1 патентни барања

СЛИКА 1



(51) Н 04N 19/11, Н 04N 19/159, Н 04N 19/593, Н 04N 19/44, Н 04N 19/463, Н 04N 19/176

(11) 8787

(13) T1

(21) 2018/272

(22) 03/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) KRA20100079529 17/08/2010 KR and

KRA20110064301 30/06/2011 KR

(96) 12/08/2011 EP16184572.2

(97) 18/04/2018 EP3125555

(73) M&K Holdings Inc.

3rd Floor

Kisan Building, 67

Seocho-Daero 25-Gil

Seocho-Gu

Seoul 06586, KR

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) ОН, Soo Mi and YANG, Moonock

(54) ПОСТАПКА ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА

РЕЖИМ НА ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ

(57) 1 Постапка за енкодирање на режим на внатрешно предвидување, која што вклучува: определување на режим на внатрешно предвидување на постоечката единица за предвидување;


генерирање на прва група на режими на внатрешно предвидување користејќи достапни режими на внатрешно предвидување од лева единица за предвидување и горна единица за предвидување соседна на постоечката единица за предвидување, каде што бројот на режими на внатрешно предвидување кои што припаѓаат на првата група на режими на внатрешно предвидување е фиксиран на три; генерирање на втора група на режими на внатрешно предвидување користејќи режими на внатрешно предвидување различни од режимите на внатрешно предвидување кои што припаѓаат на првата група на режими на внатрешно предвидување; енкодирање на индикатор на првата група на режими на внатрешно предвидување и индекс

кој што кореспондира со режимот на внатрешно предвидување на постоечката единица за предвидување од првата група на режими на внатрешно предвидување кога режимот на внатрешно предвидување од постоечката единица за предвидување е вклучен во првата група на режими на внатрешно предвидување; и енкодирање на индикатор на втора група на режими на внатрешно предвидување и индекс кој што кореспондира со режимот на внатрешно предвидување од постоечката единица за предвидување од втората група на режими на внатрешно предвидување кога режимот на внатрешно предвидување од постоечката единица за предвидување не припаѓа на првата група на режими на внатрешно предвидување, каде што, кога е достапен само еден режим на внатрешно предвидување надвор од режимите на внатрешно предвидување од левата единица за предвидување и горната единица за предвидување, првата група на режими на внатрешно предвидување ги вклучува едниот

достапен режим на внатрешно предвидување од односните единици за предвидување и два дополнителни режими на внатрешно предвидување кои што се определени така што кога едниот достапен режим на внатрешно предвидување е не-насочен режим на внатрешно предвидување, двата дополнителни режими на внатрешно предвидување вклучуваат друг не-насочен режим на внатрешно предвидување и вертикален режим, каде што, кога едниот достапен режим на внатрешно предвидување е DC режим, двата дополнителни режими на внатрешно предвидување вклучуваат рамнински режим и вертикален режим, и каде што, кога едниот достапен режим на внатрешно предвидување е рамнински режим, двата дополнителни режими на внатрешно предвидување вклучуваат DC режим и вертикален режим.

, има уште 1 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **B 65D 85/804**

(11) **8838**

(13) T1

(21) **2018/273**

(22) 03/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) DE102010031988 22/07/2010 DE;

DE102010044251 02/09/2010 DE and

DE102011010534 07/02/2011 DE

(96) 22/07/2011 EP15197336.9

(97) 03/01/2018 EP3023362

(73) **K-fee System GmbH**

Senefelder Strasse 44

51469 Bergisch Gladbach, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KRÜGER, Marc

(54) **КАПСУЛА ЗА ЕДНА УПОТРЕБА ШТО
ИМА ИДЕНТИФИКАТОР**

(57) 1 Капсула за една употреба за произведување пијалок, што има основен елемент (2) што има празнина во која е обезбеден сиров материјал за пијалок, наведената капсула има рабен регион кој е обезбеден на основниот елемент (2) и празнината е затворена со мембрана (4) која е фиксирана за крајниот регион од основниот елемент, капсулата за една употреба има идентификатор кој што овозможува да се индивидуализира соодветната капсула за една употреба, назначено со тоа, што идентификаторот е бар код, кој е обезбеден на страната на крајниот регион од основниот елемент (2) што е свртена подалеку од мембраната.

, има уште 4 патентни барања



(51) **B 65B 29/02, B 65D 85/804**

(11) **8861**

(13) T1

(21) **2018/274**

(22) 03/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) DE102011010589 07/02/2011 DE;

DE102011012881 02/03/2011 DE;

DE202010013500U 22/09/2010 DE and

US201113044217 09/03/2011 US

(96) 20/09/2011 EP15197280.9

(97) 10/01/2018 EP3023360

(73) **K-fee System GmbH**

Senefelder Strasse 44

51469 Bergisch Gladbach, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) МАНЛИХ, Gotthard

(54) **КАПСУЛА И УПОТРЕБА НА КАПСУЛА**


(57) 1 Капсула за една употреба (1) за произведување пијалок, која има тело на капсула (2) со основа на капсула (3) и страна за полнење (4), каде што празнина (100) за сместување прашкаста или течна основа на пијалок (101) е формирана помеѓу основата на

капсулата (3) и страната за полнење (4), и каде што филтер елемент (7) е поставен помеѓу основата на пијалокот (101) и основата на капсулата (3), каде што филтер елементот (7) е неткаен кој е поставен во регионот на основата на капсулата (3), каде што филтер елементот е сместен лабаво во капсулата за една употреба и филтер елементот е фиксиран од основата на капсулата, назначено со тоа, што неткаениот филтер е поддржан директно на основата на капсулата и обезбедена е предодредена точка на кршење (104) во основата на капсулата. , има уште 6 патентни барања


Нацрт 1



Нацрт 2



Нацрт 3



(51) **C 12N 9/52, A 61K 38/48**

(11) **8862**

(13) T1

(21) **2018/278**

(22) 03/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201161521899P 10/08/2011 US

(96) 10/08/2012 EP12748354.3

(97) 28/03/2018 EP2718434

(73) **University of Washington through its**

Center for Commercialization

4311 11th Avenue NE

Suite 500

Seattle, WA 98105, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) SIEGEL, Justin; BAKER, David; GORDON, Sydney, Rin Anna; PULTZ, Ingrid, Swanson; STANLEY, Elizabeth, Joy and WOLF, Sarah, Jane

(54) **СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ЦЕЛИЈАЧНА СПРУ БОЛЕСТ**

(57) , има уште патентни барања

(51) **C 07C 235/46, C 07C 311/29, C 07C 237/30, C 07C 323/62, A 61K 31/18, A 61K 31/166, A 61P 29/00**

(11) **8788**

(13) T1

(21) **2018/280**

(22) 03/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201261641814P 02/05/2012 US

(96) 05/04/2013 EP13784562.4

(97) 28/03/2018 EP2844637

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173**

55216 Ingelheim am Rhein, DE


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DEODHAR, Mandar; FINDLAY, Alison, Dorothy; FOOT, Jonathan, Stuart; JAROLIMEK, Wolfgang; MCDONALD, Ian, Alexander; ROBERTSON, Alan and TURNER, Craig, Ivan

(54) **СУПСТИТУИРАН 3-ХАЛОАМИЛЛАМИН ИНХИБИТОРИ НА SSAO И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Соединение со формула II:




Формула II

или негова фармацевтска прифатлива сол, солват или полиморфна форма; кадешто: R5 е несупституирана фенилен група или фенилен група супституирана со една или повеќе групи независно избрани од алкил, хало,

алкокси и халоалкил;

R6 е избрана од




R7 и R8 се независно избрани од групата составена од водород, опционално супституиран C1-6 алкил и опционално супституиран C3-7 циклоалкил; и

X е кислород;

кадешто терминот "алкил" се однесува на моновалентна права низа или разгранета низа заситена со јаглеводородни радикали коишто имаат од 1 до 6 јаглеродни атоми и кадешто терминот "хало" се однесува на флуор, хлор, бром или јод, и кадешто терминот "алкокси" се однесува на права низа или разгранета алкилокси група, кадешто алкил е дефиниран погоре, и

кадешто терминот "опционално супституиран" значи групата кон којашто овој термин се однесува може да биде несупституирана, или може да биде супституирана со една или повеќе групи независно избрани од халоген, C1-C6алкил, C2-C6 алкенил, C1-C6халоалкил, C1-C6алкокси, хидрокси(C1-6)алкил, C3-C6циклоалкил, C(O)H, C(O)OH, NHC(O)H, NHC(O)C1-C4алкил, C(O)C1-C4алкил, NH2, NHC1-C4алкил, N(C1-C4алкил)2, NO2, OH и CN.

, има уште 17 патентни барања



(51) A 47G 9/10, A 61H 1/02

(11) 8789

(13) T1

(21) 2018/281

(22) 04/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) VN201000198U 20/09/2010 VM

(96) 10/08/2011 EP11758560.4

(97) 24/01/2018 EP2632300

(73) Pham Thi Kim, Loan

Ho Chi Minh City, VM

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) Pham Thi Kim, Loan

(54) **ПЕРНИЦА ЗА ВРАТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЗАБОЛУВАЊА НА ВРАТНИТЕ ПРШЛЕНИ**

(57) 1 Перница за врат (100) која што има обложен дел (101) изработен од еластични материјали како што се пена, гума или памук, каде што обложениот елемент (101) има правоаголна рамна долна страна (102),

вертикална рамна лева страна (104) и вертикална рамна десна страна (106), заобле-на предна страна (107), тенка задна страна (103), и брановидна горна страна (105) која што има ра-чмен дел (105a) поврзан со предната страна (107), делумно конкавен дел (105b) во средината, и многу конвексен дел (105c) поврзан со задната страна (103), при што споменатата перница за врат (100) понатаму има цврст блок (200) изработен од многу цврсти материјали како што се пластика или компримирана гума, каде што споменатиот цврст блок (200) е вграден во обложениот дел (101) долж неговата задна страна (103) и под самиот конвексен дел (105c) на неговата горна страна (105), што се карактеризира со тоа што цврстиот блок (200) има речиси правоаголна рамна потвршина на основата и пресек во форма на превртена Т, каде што споменатиот многу конвексен дел (105c) на горната страна (105) и споменатиот цврст блок (200) заедно формираат една подигната цврста област (300) во однос на

споменатиот рамен дел (105a) која што е првобитно место.
конфигурирана така да ги турка вратните , има уште 0 патентни барања
пршлени на корисникот назад на нивното



(51) Н 04N 19/11, Н 04N 19/117, Н 04N 19/122, Н 04N 19/124, Н 04N 19/129, Н 04N 19/82, Н 04N 19/159, Н 04N 19/176, Н 04N 19/186, Н 04N 19/463, Н 04N 19/593, Н 04N 19/157

(11) 8790

(13) T1

(21) 2018/282

(22) 04/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) KRA20110114610 04/11/2011 KR

(96) 02/11/2012 EP12845753.8

(97) 04/04/2018 EP2774374

(73) Infobridge Pte. Ltd.

10 Anson Road

23-140 International Plaza

Singapore 079903, SG

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,

Скопје

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock

(54) АПАРАТ ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО ПОДАТОЦИ

(57) 1 Апарат за декодирање на видео податоци, кој што вклучува единица за декодирање на режим на предикција (250, 320) конфигурирана за да изведе режим на лума интра предикција и хрома режим на интра предикција;


единица за определување на големината на предикција (330) конфигурирана за да ја определи големината на единицата за лума трансформирање и големината на единицата за хрома трансформирање користејќи ја информацијата за големината на трансформирање;

единица за генерирање на референтен пиксел (340) конфигурирана за да генерира референтни пиксели ако не е достапен најмалку еден пиксел; единица за филтрирање на референтен пиксел

(350) конфигурирана за да адаптивно ги филтрира референтните пиксели од постоечкиот лума блок врз база на режимот на лума интра предикција и големината на единицата за лума трансформирање, а да не ги филтрира референтните пиксели од постоечкиот хрома блок; единица за генерирање на блок за предикција (360) конфигурирана за да генерира блокови за предикција од постоечкиот лума блок и постоечкиот хрома блок; единица за генерирање на резидуален блок (210, 220, 230, 240) конфигурирана за да генерира лума резидуален блок и хрома резидуален блок, и собирач (290) кој што ги собира генерираниот резидуален блок и генерираниот блок за предикција за да се генерира реконструиран блок, каде што режимот на лума интра предикција е изведен користејќи најверојатен режим MPM, група која што вклучува три режима

на интра предикција, индикатор на група на режими и индекс на режим на лума предикција, кога е достапен само еден од левиот режим на интра предикција и горниот режим на интра предикција од постоечката единица за лума предикција и ако достапниот режим на интра предикција е не-насочен режим, трите режими на интра предикција во MPM групата се рамнински режим, DC режим и вертикален режим, и кога е достапен само еден од левиот режим на интра предикција и горниот режим на интра предикција од постоечката единица за лума предикција и ако достапниот режим на интра предикција е насочен режим, трите режими на интра предикција во MPM групата се рамнински режим, DC режим и достапниот режим на интра предикција.

, има уште 3 патентни барања



Слика 1

(51) В 01J 37/02, F 01N 3/28, В 05C 7/04

(11) 8791

(13) T1

(21) **2018/283**

(22) 04/04/2018

(45) 31/12/2018

(30)

(96) 11/06/2014 EP14171938.5

(97) 10/01/2018 EP2954958

(73) **Umicore AG & Co. KG**
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Masson, Stéphane

(54) **АПАРАТ ЗА ПРЕМАЧКУВАЊЕ
СУПСТРАТИ**

(57) 1 Апарат за премачкување супстрати (121) за производство на катализатори за прочистување на издувните гасови, особено за моторни возила коишто се корпуси за поддршка на цилиндриите (121) и секој има два краја, периферна површина и должина на оската L, а од едниот до другиот крај поминуваат многу канали, со точно, кашесто средство за премачкување (113); наведениот апарат (122) се состои од:

комора за премачкување (100) изработена да го прими наведениот супстрат (121) од врвот и во течна и цврста состојба да

го прикачи споменатиот супстрат на комората за премачкување (100) и да продолжи да го прима споменатото кашесто средство за премачкување (113) од долната страна;

наведената комора за премачкување (100) се состои од уред (140) за проверка на висината на наведеното кашесто средство за премачкување во рамките на наведената комора за премачкување (100) со мерење на променлива;

се карактеризира со тоа што


наведениот уред (140) има еден сензор во долна положба (124) во комората за премачкување во врска со најмалку првиот сензор (123) и вториот сензор (125) коишто се инсталирани на иста височина во комората за премачкување (100);

со наведениот уред (140) може:

- одделно да се мерат наведената променлива преку долниот сензор (124) и најмалку првиот сензор (123) и вториот сензор (125); и
- да се споредат измерените променливи.

, има уште 5 патентни барања

Слика 1



(51) H 04N 19/159, H 04N 19/11, H 04N 19/124, H 04N 19/129, H 04N 19/61, H 04N 19/176, H 04N 19/463, H 04N 19/593, G 06T 9/00

(11) 8804

(13) T1

(21) 2018/284

(22) 05/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) KRA20110114609 04/11/2011 KR

(96) 02/11/2012 EP12846401.3

(97) 11/04/2018 EP2774122

(73) **Infobridge Pte. Ltd.**

10 Anson Road

23-140 International Plaza

Singapore 079903, SG

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock

(54) ПОСТАПКА ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА РЕКОНСТРУИРАН БЛОК

(57) 1 Постапка за генерирање на реконструирани блок, која што вклучува:

изведување (S1100) на режим на интра предикција на единица за предикција користејќи три режими на интра предикција кои што се определени врз база на лев и горен режим на интра предикција;

определување (S1200) на големина на постоечкиот блок користејќи информација за големина на трансформирање;
генерирање (S1300) на блок за предикција од постоечкиот блок согласно режимот на интра предикција;

генерирање (S1400) на резидуален блок од постоечкиот блок согласно режимот на интра предикција и големината на постоечкиот блок; и генерирање (S1500) на реконструиран блок од постоечкиот блок користејќи го блокот за предикција и резидуалниот блок, каде што големината на постоечкиот блок е еднаква на или помала од големината на единицата за предикција, и големините на блокот за предикција, резидуалниот блок и реконструираниот блок се еднакви на


големината на единицата за трансформирање, и информацијата за големината на трансформирање вклучува еден или повеќе flag-ови за поделба на единицата за трансформирање, split_tu_flags, каде што изведувањето на режим на интра предикција од единицата за предикција содржи:

- конструирање (S1120) на најверојатен режим, МПМ, група која што се состои од три режими на интра предикција користејќи лев режим на интра предикција и горен режим на интра предикција;
- определување (S1130) дали индикаторот на група на режими, кој што е flag, ја означува МПМ групата или не;
- подесување (S1140) на режим на интра предикција од МПМ групата специфициран со индекс на режим на предикција како режим на интра предикција од единицата за предикција ако индикаторот на групата на режими ја

означува МПМ групата; карактеристично во тоа што

- определувањето (S1190) на режимот на интра предикција од единицата за предикција со споредување на индексот на режимот на предикција со трите режими на интра предикција од МПМ групата ако индикаторот на групата на режими не ја означува МПМ групата, каде што ако еден од левиот режим на интра предикција и горниот режим на интра предикција е достапен, МПМ групата се состои од достапниот режим на интра предикција и два дополнителни режими на интра предикција, и DC режимот и рамнинскиот режим се подесени како два дополнителни режими на интра предикција, ако достапниот режим на интра предикција е насочен режим на интра предикција.

, има уште 4 патентни барања



Слика 1


(51) **C 07D 401/04, C 07D 401/14, C 07D 409/14, C 07D 405/14, A 61K 31/5377, A 61K 31/4439, A 61K 31/444, A 61P 13/12, A 61P 19/06, A 61P 29/00, A 61P 3/06, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 13/02, A 61P 9/04, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 61P 11/08, A 61P 11/00, A 61P 1/04, A 61P 43/00**

(11) **8830** (13) T1
(21) **2018/285** (22) 05/04/2018
(45) 31/12/2018

(30) JP2013072788 29/03/2013 JP
(96) 28/03/2014 EP14775913.8
(97) 14/03/2018 EP2980085
(73) **Teijin Pharma Limited**
2-1, Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku
Tokyo 100-0013, JP

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(72) TAKAHASHI, Yoshimasa; KAWANA, Asahi;
KANAZAWA, Chikashi; TERA, Masayuki;
IMAZEKI, Mariko; TAKAHASHI, Hiroyuki and
TANOKURA, Akira
(54) **ДЕРИВАТ НА ПИРАЗОЛ**
(57) 1 Соединение или негова фармацевтски
прифатлива сол претставено со следнава

формула (I):



назначено со тоа, што:

А претставува фенил група, која може да е несупституирана или супституирана со 1 до 3 групи Q кои се исти или различни една од друга и одбрани од групата составена од халоген атом, C1-6 алкил група, C3-7 циклоалкил група, C1-6 халогеноалкил група, фенил група, -O-R2, и -O-C1-6 халогеноалкил;
X и Z претставуваат CH, и Y претставува атом на азот;
R претставува атом на водород;
R1 претставува атом на водород; и
R2 претставува атом на водород или C1-6 алкил група.

, има уште 9 патентни барања

(51) **C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 498/04, C 07D 405/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00**

(11) **8863** (13) T1
(21) **2018/286** (22) 05/04/2018
(45) 31/12/2018


(30) EP11184061 06/10/2011 --
(96) 04/10/2012 EP12766997.6
(97) 10/01/2018 EP2763982
(73) **Bayer Pharma Aktiengesellschaft and**
Bayer Intellectual Property GmbH
Müllerstrasse 178
13353 Berlin, DE and Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SIEMEISTER, Gerhard; LIENAU, Philip;
SCHULZE, Volker; BRIEM, Hans; HOLTON,
Simon; PRECHTL, Stefan; WENGNER, Antje
Margret; EIS, Knut; HITCHCOCK, Marion;
MENGEL, Anne; PÜTTER, Vera; FERNANDEZ-
MONTALVAN, Amaury Ernesto; FANGHÄNEL,
Jörg; PREUSSE, Cornelia and GNOTH, Mark Jean

(54) **СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗИЛИНДАЗОЛИ**
ЗА УПОТРЕБА КАКО БУБ1 КИНАЗА
ИНХИБИТОРИ ВО ТРЕТМАНОТ НА
ХИПЕРПРОЛИФЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ

(57) 1 Соединение со формулата (I)



во кое

R1 е водород, халоген, 1-3C-алкил,
R2/R3 се независно едно од друго водород,
халоген, циано, хидрокси 1-6C-халоалкил, 1-6C-халоалкокси, 1-6C-алкокси,
R4 е независно водород, хидрокси, халоген,
циано, NO₂, 1-6C-алкил, 2-6C-алкенил, 2-6C-алкинил, 1-6C-халоалкил, 1-6C-хидроксиалкил, 1-6C-алкокси, -O-(2-6C-алкилен)-O-C(O)-(1-6C-алкил), 1-6C-халоалкокси, -C(O)OR₉, -(1-6C-алкилен)-C(O)OR₉, -C(O)-(1-6C-алкил), -C(O)NR₁₀R₁₁, 3-7C-циклоалкил, -S-(1-6C-халоалкил), SF₅, -SO₂NH-(3-7C-циклоалкил), -SO₂NR₁₀R₁₁, NR₁₀R₁₁, хетероарил кој опционално е супституиран независно еднаш или повеќе пати со циано, 1-4C-алкил, 1-6C-халоалкил, 1-6C-халоалкокси, C(O)OR₉, C(O)NR₁₀R₁₁,
каде што две од R₂, R₃ (R₄)_n, кога се позиционирани орто едно на друго, може да формираат заедно со двата јаглеродни атоми на кои тие се прикачени, хетероцикличен 5-, 6- или 7-член прстен што содржи 1 или 2 хетероатоми одбрани од O или N, и опционално што содржи дополнителна двојна врска и/или опционално супституиран од оксо (=O) група и/или 1-4C-алкил група,
n 0 - 3
R₆ е (а) водород;
(б) хидрокси;
(ц) циано;

(д) 1-6C-алкокси опционално супституиран независно еднаш или повеќе пати со

- (д1) OH,
- (д2) -O-(1-6C-алкил),
- (д3) C(O)OR₉,
- (д4) C(O)NR₁₀R₁₁,
- (д5) NR₁₀R₁₁,
- (д6) -S-(1-6C-алкил),
- (д7) -S(O)-(1-6C-алкил),
- (д8) -SO₂-(1-6C-алкил),
- (д9) SO₂NR₁₀R₁₁,
- (д10) хетероцикпил, кој е опционално супституиран со C(O)OR₉, или оксо (=O),
- (д11) хетероарил, кој е опционално супституиран независно еднаш или повеќе пати со циано, 1-4C-алкил, 1-6C-халоалкил, 1-6C-халоалкокси, C(O)OR₉, C(O)NR₁₀R₁₁, (1-6C-алкилен)-O-(1-6C-алкил),
- (е) SO₂NR₁₀R₁₁,
- (ф) 3-7C-циклоалкокси,
- (г) 1-6C-халоалкокси,
- (х) COOR₉,
- (и) -C(O)NR₁₀R₁₁,
- (ј) -O-хетероарил опционално супституиран со CN,
- (к)

каде што * е точката на прикачување,
(л) -O-(2-6C-алкилен)-O-(1-6C-алкил) кој е опционално супституиран со хидрокси,
NH(CO)OR₉,

R₇ е

- (а) водород,
- (б) 1-6C-алкил, кој е опционално супституиран со хетероарил,
- (ц) 1-6C-халоалкил,
- (д) 1-6C-хидроксиалкил,
- (е)

каде што * е точката на прикачување,
(ф) -C(O)-(1-6C-алкил),
(г) -C(O)-(1-6C-алкилен)-O-(1-6C-алкил),
(х) -C(O)-(1-6C-алкилен)-O-(2-6C-алкилен)-O-(1 -

6C-алкил),
 (и) -C(O)-хетероцикл,
 (j) бензил каде што фенил прстенот е опционално супституиран со 1-5 супституенти независно одбрани од групата составена од водород, халоген, 1-4C-алкил, 1-4C-халоалкил, 1-4C-алкокси, 1-4C-халоалкокси, циано, C(O)OR₉,
 (к) хетероарил
 или
 опционално, R₆ и R₇ заедно со азотниот атом на кој R₇ е прикачено формираат 6-член прстен кој може да содржи еден додатен хетероатом одбран од групата составена од O, S, N, и кој е опционално супституиран од (1-6C-алкил)-OH, (1-6C-алкил)-NR₁₀R₁₁,
 R₈ е водород, халоген, хидрокси, циано, 1-6C-алкил, 1-6C-хидроксиалкил, 1-6C-халоалкил, 1-6C-халоалкокси, C(O)OR₉, C(O)NR₁₀R₁₁,

m е 0-4

R₉ е (а) водород,

(б) 1-6C-алкил кој опционално е супституиран со хидрокси,

R₁₀, R₁₁ се независно едно од друго водород, 1-4C-алкил, 1-4C-хидроксиалкил, 1-4C-алкокси, -(CO)-(1-6C-алкил), CHO, COOR₉, или заедно со атомот на азот на кој тие се прикачени формираат 4-6-член хетероцикличен прстен опционално што содржи еден додатен хетероатом одбран од групата составена од O, S или N, и кој е опционално супституиран со 1-2 атоми на флуор или COOR₉, или N-оксид, сол, таутомер или стереоизомер на наведеното соединение, или сол на наведениот N-оксид, таутомер или стереоизомер.

, има уште 33 патентни барања

(51) **A 61K 31/44, A 61K 9/00, A 61P 11/06**

(11) **8831**

(13) T1

(21) **2018/287**

(22) 05/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) EP20100171748 03/08/2010 --

(96) 27/07/2011 EP11741172.8

(97) 21/02/2018 EP2600830

(73) **Chiesi Farmaceutici S.p.A.**

Via Palermo, 26/A

43100 Parma, IT


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **COCCONI, Daniela; SCHIARETTI, Francesca and BILZI, Roberto**

(54) **СУВА ПРАШКАСТА ФОРМУЛАЦИЈА КОЈАШТО СОДРЖИ ФОСФОДИЕСТЕРАЗЕН ИНХИБИТОР**

(57) 1 Сува прашкаста формулација за инхалирање којашто содржи микронизирани честички на соединение со општа формула (I) како (-) енантиомер, ^[SEP]



кадешто: ^[SEP]

n е 0 или 1, ^[SEP]

R₁ и R₂ може да биде истиот или различен и се избрани од групата составена од: ^[SEP]

- линеарен или разгранет C1-C6 алкил, опционално супституиран со еден или повеќе халогени атоми; ^[SEP]

- OR₃ кадешто R₃ е линеарен или разгранет C1-C6 алкил опционално супституиран со еден или повеќе халогени атоми или C3-C7

циклоалкил групи; и^[1]_{SEP}

- HNSO₂R₄ каде што R₄ е линеарен или разгранет C₁-C₄ алкил опционално супституиран со еден или повеќе халогени атоми, каде што барем еден од R₁ и R₂ е HNSO₂R₄^[1]_{SEP} и грубите носечки честички направени од психолошки прифатлив фармаколошки-инертен

материјал којшто има масен дијаметар од 150 до 400 микрон^[1]_{SEP} каде што споменатото соединение е администрирано со терапевтска ефективна единечна доза којашто содржи помеѓу 300 □g и 2000 □g.^[1]_{SEP}

, има уште 17 патентни барања

(51) **H 04N 19/11, H 04N 19/117, H 04N 19/129, H 04N 19/593, H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/463, H 04N 19/157**

(11) **8832**

(13) T1

(21) **2018/288**

(22) 10/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) KRA20110114606 04/11/2011 KR

(96) 02/11/2012 EP12845560.7

(97) 04/04/2018 EP2774120

(73) **Infobridge Pte. Ltd.**

10 Anson Road

23-140 International Plaza

Singapore 079903, SG

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) ОН, Soo Mi and YANG, Moonock

(54) **ПОСТАПКА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА РЕЖИМ НА ИНТРА ПРЕДИКЦИЈА**

(57) 1 Постапка за изведување на режим на интра предикција од постоечка единица за предикција, која што вклучува: ентропи-декодирање (S110) на индикатор на група на режими и индекс на режим на предикција, каде што индикаторот на групата на режими е flag кој што означува дали режимот на интра предикција од постоечката единица за предикција припаѓа на најверојатниот режим, МПМ, група и каде што индексот на режим на предикција го специфицира режимот на интра предикција од постоечката единица за


предикција во МПМ групата кога индикаторот на групата на режими ја означува МПМ групата; конструирање (S121) на МПМ групата вклучувајќи три режими на интра предикција; определување (S122) дали индикаторот на групата режими ја означува МПМ групата или не; ако индикаторот на групата на режими ја означува МПМ групата, определување (S123) на режим на интра предикција од МПМ групата специфицирана од индексот на режим на предикција како режим на интра предикција од постоечката единица за предикција; карактеристично во тоа што ако индикаторот на групата на режими не ја означува МПМ групата, изведувањето (S124) на режимот на интра предикција од постоечката единица за предикција користејќи го индексот на режимот на предикција и трите режими на предикција од МПМ групата, каде што чекорот на изведување на режимот на предикција од постоечката единица за предикција, вклучува:

- ако индексот на режимот на предикција е еднаков на или поголем од првиот кандидат од МПМ групата, зголемување на вредноста на индексот на режимот на предикција за еден;
- ако индексот на режимот на предикција е еднаков на или поголем од вториот кандидат од МПМ групата, зголемување на вредноста на индексот на режимот на предикција за еден;
- ако индексот на режимот на предикција е еднаков на или поголем од третиот кандидат од МПМ групата, зголемување на вредноста на

индексот на режимот на предикција за еден; и
 - определување на вредноста на индексот на режимот на предикција како број на режим на режимот на интра предикција на постоечката единица за предикција, каде што првиот кандидат е режим на интра предикција кој што има најмал број на режим, вториот кандидат е режим на интра предикција кој што има среден број на режим и третиот кандидат е режим на интра предикција кој што има најголем број на режим, и каде што трите режими на интра предикција се преуредени по редослед на бројот на режим за да се определи првиот кандидат, вториот кандидат и третиот кандидат каде што кога е достапен само еден од левиот

режим на интра предикција и горниот режим на интра предикција, МПМ групата е составена од достапниот режим на интра предикција и два дополнителни режими на интра предикција и двата дополнителни режими на интра предикција се определени согласно достапниот режим на интра предикција, каде што не-насочениот режим на интра предикција е DC режим и рамнински режим, и ако достапниот режим на интра предикција е еден од не-насочените режими на интра предикција, двата дополнителни режими на интра предикција се други не-насочен режим на интра предикција и вертикален режим.

, има уште 4 патентни барања



Слика 1

(51) B 01D 53/50

(11) 8833

(21) 2018/290

(30)

(96) 24/04/2013 EP13882863.7

(13) T1

(22) 10/04/2018

(45) 31/12/2018

(97) 21/03/2018 EP2990096

(73) Jiangsu New Century Jiangnan
 Environmental Protection CO, . LTD.
 Jiangning District
 Nanjing
 Jiangsu 211100, CN

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) XU, Changxiang; LUO, Jing; FU, Guoguang and XU, Yanzhong

(54) МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КИСЕЛ РЕЗИДУАЛЕН ГАС СО ПРОЦЕС СО КОРИСТЕЊЕ НА АМОНИЈАК


(57) 1 Метод за третирање на гасови од чад за третирање на кисел резидуален гас со процес со користење на амонијак, што се карактеризира со тоа што, тој ги опфаќа следните чекори:

а) подесување на концентрацијата на сулфур диоксид во киселиот резидуален гас со додавање на воздух од вентилатор во влезниот канал на еден апсорбер така да ја направи концентрацијата на сулфур диоксид кој што е внесен во апсорберот $\leq 30.000 \text{ mg/Nm}^3$; б) ладење и плакнење на киселиот резидуален гас со употреба на процес на воден млаз и / или млаз со раствор од амониев сулфат во влезниот канал на апсорберот или внатре во апсорберот, каде што концентрацијата на растворот на амониев сулфат се зголемува кога


се прска киселиот резидуален гас со раствор на амониев сулфат;

в) апсорбирање на сулфур диоксид со распрснување на киселиот резидуален гас со раствор за апсорбција кој што содржи амонијак во делот за апсорбција во апсорберот, каде што делот за апсорбција има дистрибутери на раствор за апсорбција, при што растворот за апсорбција содржи амонијак обезбеден од резервоарот за чување на амонијак; г) оксидирање на амониевиот сулфит генериран во чекорот в) во делот за оксидација во апсорберот, каде што делот за оксидација има дистрибутери на оксидацијата; д) миење на растворот за апсорбција во рамките на киселиот резидуален гас со вода во слојот за плакнење со вода над делот за апсорбција во апсорберот за да се намали излизгувањето на растворот за апсорбција; е) отстранување на капките вода во киселиот резидуален гас со паросушач сместен над слојот за плакнење со вода внатре во апсорберот за да се контролира концентрацијата на магнетовидни капки содржани во исчистениот резидуален гас.

, има уште 8 патентни барања



СЛИКА 1



СЛИКА 2

(51) Н 04N 19/11, Н 04N 19/129, Н 04N 19/157, Н 04N 19/159, Н 04N 19/61, Н 04N 19/18, Н 04N 19/463, Н 04N 19/593, Н 04N 19/176

(11) 8834

(13) T1

(21) 2018/291

(22) 10/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) KR20110114608 04/11/2011 KR

(96) 02/11/2012 EP12846678.6

(97) 21/03/2018 EP2752004

(73) Infobridge Pte. Ltd.

Singapore 079903, SG

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ОН, Soo Mi and YANG, Моноск


(54) МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА КВАНТИФИКУВАН БЛОК

(57) 1 Метод за генерирање на квантифициван блок кој што се состои од:

извлекување (S140) на начин на интра

предвидување на актуелна единица за предвидување со употреба на Најверојатниот начин (Most Probable Mode, MPM), група во која што спаѓаат три начини на интра предвидување кои што се одредени според левиот и горниот начин на интра предвидување на актуелната единица на предвидување; избор на образец за инверзно скенирање на актуелна трансформациона единица врз основа на начинот на интра предвидување и големината на трансформационата единица; и генерирање (S190) на квантифициваниот блок со инверзно скенирање на значајни знаменца, знаци за коефициенти и нивоа на коефициенти во согласност со избраниот образец за инверзно скенирање, каде што образецот за инверзно скенирање е избран меѓу дијагонално скенирање, вертикално скенирање и хоризонтално скенирање, и кога левиот и горниот начин на интра предвидување се достапни и се исти, а левиот начин на интра предвидување е еден од двата

ненасочени начини на интра предвидување, МРМ групата вклучува два ненасочени начини , има уште 9 патентни барања на интра предвидување и вертикален начин.



(51) A 61K 31/4375, A 61K 31/47, A 61K 31/538, A 61K 31/5383, A 61K 47/02, A 61K 9/00, A 61P 11/00

(11) 8835

(13) T1

(21) 2018/292

(22) 10/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US20080103501P 07/10/2008 US

(96) 06/10/2009 EP09793326.1

(97) 21/02/2018 EP2344129

(73) Horizon Orphan LLC

150 South Saunders Road

Lake Forest, IL 60045, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SURBER, Mark, W.; BOSTIAN, Keith, A.; GRIFFITH, David, C.; DUDLEY, Michael, N. and RODNY, Olga

(54) АЕРОСОЛ ФЛУОРОКИНОЛОН ФОРМУЛАЦИИ ЗА ПОДОБРЕНА ФАРМАКОКИНЕТИКА

(57) 1 Аеросол на воден раствор, растворот содржи од 80 mg/ml до 120 mg/ml левофлоксацин или офлоксацин и од 160 mM до 220 mM дивалентен или тривалентен катјон, каде што растворот има pH од 5 до 7 и осмоларност од 300 mOsmol/kg до 500 mOsmol/kg, за употреба во лекувањето на белодробна инфекција кај човек, каде што левофлоксацинот или офлоксацинот е администриран во доза од 20 до 300 mg два пати дневно.

, има уште 7 патентни барања



Слика 1

(51) **A 61K 9/12, A 61K 31/495**

(11) **8864**

(13) T1

(21) **2018/293**

(22) 11/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) GB20140016274 15/09/2014 GB and

GB20150004662 19/03/2015 GB

(96) 15/09/2015 EP15770593.0

(97) 07/03/2018 EP3193835

(73) **Verona Pharma PLC**

Bradley Court

Park Place

Cardiff

CF10 3DR, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SPARGO, Peter Lionel; FRENCH, Edward


James and HAYWOOD, Phillip A

(54) **ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА**

ИНХАЛИРАЊЕ КОЈАШТО СОДРЖИ RPL554

(57) 1 Течен фармацевтски состав соодветен за администрација со инхалација којшто содржи дилуенс и суспензија на честички од 9,10-диметокси-2-(2,4,6-триметилфениламино)-3-(N-карбонил-2-аминоетил)-3,4,6,7-тетрахидро-2H-пиримидо [6,1-a]изокинолин-4-он (RPL554) или негова фармацевтска прифатлива сол, кадешто честичките на RPL554 имаат дистрибуција на големина на честичка со Dv50 (просечна големина на честичка по волумен) вредност од 0.2 μm до 5 μm и кадешто течниот фармацевтски состав не содржи количина поголема од 0.1 wt% вкупно од β 2-адренергичен рецепторен агонист и мускарински рецепторен антагонист.

, има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) **F 16D 55/226**

(11) **8865**

(21) **2018/295**

(30) US201213588559 17/08/2012 US

(96) 16/08/2013 EP13180629.1

(97) 21/03/2018 EP2698554

(73) **Bendix Spicer Foundation Brake LLC**

(13) T1

(22) 12/04/2018

(45) 31/12/2018

901 Cleveland Street
Elyria, OH 44035, US


(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) Plantan, Ronald S.; Radhakrishnan, Harish;
Wolf, Dennis A.; Lantz, Richard L.; Roberts, Will E.
and Bell, Steven C.

(54) **ДИСК СОПИРАЧКА**

(57) , има уште патентни барања



Слика 1

(51) **A 23G 1/32, A 23G 1/00**(11) **8866**

(13) T1

(21) **2018/296**

(22) 13/04/2018

(45) 31/12/2018

(30)

(96) 08/07/2015 EP15002046.9


(97) 21/02/2018 EP3114940

(73) **ODC Lizenz AG****Alter Postplatz 2****6370 Stans, CH**(74) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.****СКОПЈЕ**бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје(72) **Hühn, Tilo**(54) **ЧОКОЛАДО, ЧОКОЛАДНИ ПРОИЗВОДИ,
ПОСТАПКА ЗА ПРАВЕЊЕ НА ЧОКОЛАДО И
МЕТОДИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИСТИТЕ**(57) 1 Постапка за преработка на
ферментирани или инкубирани зрна од какао
која што ги содржи чекорите на:
додавање на вода на ферментирани или

инкубирани зрна или шилци од какао за да се
формира суспензија;
влажно мелење на наведената суспензија;
подложување на наведената суспензија на
третман на загревање на температура од 70°C
или помалку;
сепарирање на суспензијата во водена фаза
(тешка фаза), масна фаза (лесна фаза), и цврста
фаза, наведената масна фаза содржи путер од
какао како главна компонента и цврсти состојки
и/или вода како малцински компоненти и
наведената цврста фаза содржи какао во прав и
вода;
и
одделно преработување на трите фази, кое што
опционално содржи:
сепарирање на путер од какао од масната фаза,
сепарирање на какао во прав од цврстата фаза,
и
сепарирање на арома на какао и полифенолен
прав најмалку од водената фаза;
карактеристична во тоа што чекорот на одделно
преработување на трите фази содржи:

неутрализирање на оцетната киселина фаза; и/или отстранување на наведената оцетна формирана за време на ферментацијата или киселина од водената фаза. формирана или додадена пред или за време на инкубацијата на зрната од какао во водената , има уште 12 патентни барања

СЛИКА 1



(51) A 23G 1/00, A 23G 1/02, A 23G 1/32, A 23G 1/30, A 23G 1/04

(11) 8867

(13) T1

(21) 2018/297

(22) 13/04/2018

(45) 31/12/2018

(30)

(96) 08/07/2015 EP15002047.7

(97) 21/02/2018 EP3114941

(73) ODC Lizenz AG

Alter Postplatz 2

6370 Stans, CH

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,

Скопје

(72) Hühn, Tilo

(54) ЕКСТРАКТИ НА КАКАО, ПРОИЗВОДИ ОД КАКАО И ПОСТАПКИ ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТИТЕ

(57) 1 Постапка за преработка на зрна или шилци од какао која што ги содржи чекорите на:

а) додавање на вода на зрна или шилци од какао за да се формира суспензија;
б) влажно мелење на наведената суспензија;
в) подложување на наведената суспензија на третман на загревање на температура од 70°C или помалку;

д) сепарирање на суспензијата во: водена фаза (тешка фаза), масна фаза (лесна фаза) која што содржи путер од какао, и цврста фаза која што содржи какао во прав и течни компоненти;
е) континуирано сепарирање на течните


компоненти од цврстата фаза добиена во чекорот (д) за да се добие арома на какао и какао во прав преку снабдување со прилив на наведената цврста фаза до направата за мешање;

каде што направата за мешање содржи: цилиндрично, цевчесто тело (1) со хоризонтална оска (2) која што има влезен отвор (3) за цврстата фаза, излезен отвор (4) за исушената цврста фаза и излезен отвор (10) за испарувачката фаза која што содржи арома на какао; крајни плочи (5,5') кои што го затвораат

цевчестото тело (1) на неговите спротивни краеве; коаксијална обвивка (6) која што го загрева или лади внатрешниот сид (7) од цевчестото тело (1) на температура од 55°C до 150°C; и ротор со перки (8), кој што е прицврстен за ротација во цевчестото тело, неговите перки се поставени како спирала и се ориентирани за центрифугирање на цврстата фаза и нејзино симултано транспортирање кон излезниот отвор.

, има уште 11 патентни барања

СЛИКА 1



(51) C 07D 261/14, A 61K 31/42, A 61P 37/08

(11) 8868

(13) T1

(21) 2018/298

(22) 13/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US420599P 07/12/2010 US

(96) 07/12/2011 EP11805292.7

(97) 04/04/2018 EP2648726

(73) Bristol-Myers Squibb Company and Amira Pharmaceuticals, Inc.

Route 206 and Province Line Road

Princeton, NJ 08543, US and Route 206 & Province Line Road

Princeton, NJ 08543-4000, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) BRITAIN, Jason, Edward; SEIDERS, Thomas, Jon; KING, Christopher, David and ROSSO, Victor, W.

(54) **ПОЛИЦИКЛИЧЕН LPA1 АНТАГОНИСТ И НЕГОВА УПОТРЕБА**

(57) , има уште патентни барања

(51) **A 61K 47/36, A 61K 8/65, A 61K 9/06, A 61Q 19/00**

(11) **8869**

(13) T1

(21) **2018/299**

(22) 13/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) KR20110005588 19/01/2011 KR

(96) 17/02/2011 EP11856000.2

(97) 11/04/2018 EP2666462

(73) **Sewon Cellontech Co., Ltd**

4,6th Floor, HP Building

23-6 Yeouido-dong

Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-724 , KR

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) **CHANG, Cheong Ho; YU, Ji Chul; YEO, Se**

Ken; KIM, Tai Hyoung and SHU, Dong Sam

(54) **ЗРАЧЕЊЕ ВКРСТЕНО-КОЛАГЕН ГЕЛ, МЕТОД НА ПОДГОТОВКА**

(57) 1 Постапка за добивање на колаген гел со вкрстено зрачење, методот кој содржи зрачен течен колаген со зрачење за да се подготви вкрстена врска на колаген, при што зрачењето се гама зраци, каде дозата (стапка на доза x време) на зрачењето е 0.1 -40 kGy / hr, при што постапката опфаќа мешање на 3% (W / V) на колаген со еден од 3% (W / V) од синтетички полимер Pluronic F127® (poloxamer 407), 1% (W / V) од PEO (полиетилен оксид (MW = 100,000) или 3% (W / V) на хидроксипатит и вкрстување на смесата со зрачење со гама зраци. , има уште 0 патентни барања

Слика 1



Слика 2



Слика 3





(51) **C 07C 209/48, C 07D 233/88, C 07D 233/61, A 61K 31/4178, A 61P 31/00**

(11) **8870** (13) T1
(21) **2018/300** (22) 13/04/2018
(45) 31/12/2018

(30) US201261674970P 24/07/2012 US

(96) 24/07/2013 EP13750166.4

(97) 14/02/2018 EP2890684

(73) **Bial-Portela & CA, S.A.**

À Avenida da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado, PT


(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **ROSA, Carla Patrícia da Costa Pereira;**
GUSMÃO DE NORONHA, Rita; KISS, Laszlo
Erno; SOARES DA SILVA, Patrício Manuel Vieira
Araújo; RUSSO, Domenico; WAHNON, Jorge
Bruno Reis and MATON, William

(54) **СОЕДИНЕНИЯ НА УРЕА И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЕНЗИМИ**

(57) 1 Соединение од следната структура:



Формула А

или неговата фармацевтски прифатлива сол или дериват.

, има уште 7 патентни барања

(51) **C 12N 15/33, C 12N 15/869, A 61K 39/12, A 61P 31/12, A 61P 35/00**

(11) **8744** (13) T1
(21) **2018/301** (22) 13/04/2018
(45) 31/12/2018

(30) WO2011US29930 25/03/2011 --;

US20100334976P 14/05/2010 US and

US20100376911P 25/08/2010 US

(96) 16/05/2011 EP14162929.5

(97) 17/01/2018 EP2772265

(73) **Oregon Health & Science University**
690 SW Bancroft Street Mail Code L 106TT
Portland, OR 97239, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **Picker, Louis; Nelson, Jay, A.; Frueh, Klaus;**
Jarvis, Michael, A. and Hansen, Scott, G.

(54) **Рекомбинантен HCMV и RhCMV вектори и нивната употреба**

(57) 1 Рекомбинантен RhCMV или HCMV вектор кој ја опфаќа секвенцата на нуклеинската киселина која што кодира со хетерологниот антиген, каде што хетерологниот антиген представува хуман патоген-специфичен антиген или туморски антиген, при што векторот е репликационо дефициентен и опфаќа делеција во RhCMV Rh110 или HCMV UL82 ген кој кодира pp71.

, има уште 13 патентни барања

(51) **G 01N 33/577, C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28**

(11) **8745** (13) T1
(21) **2018/302** (22) 13/04/2018

(45) 31/12/2018
 (30) US20100373026P 12/08/2010 US
 (96) 09/08/2011 EP15196358.4
 (97) 21/02/2018 EP3042917
 (73) **Eli Lilly and Company**
Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) Demattos, Ronald; Lu, Jirong and Tang, Ying
 (54) **АНТИ-N3PGLU АМИЛОИДНИ БЕТА ПЕПТИДНИ АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ**
 (57) 1 Човечко конструирано анти-N3pGlu A β антители коешто содржи лесна низа на


варијабилен регион (LCVR) и тешка низа на варијабилен регион (HCVR) кадешто LCDR1 е KSX1X2SLLYSRX3KTYLN (SEQ ID NO: 51), LCDR2 is AVSKLX4S (SEQ ID NO: 52), LCDR3 е VQGTHTYPFT (SEQ ID NO: 5) и HCDR1 е GYX5FTX6YYIN (SEQ ID NO: 53), HCDR2 е WINPGSGNTKYNEKFKG (SEQ ID NO: 8), и HCDR3 е EGX7TVY (SEQ ID NO: 54), кадешто X1 е S или T; X2 е Q или R, X3 е G или S, X4 е D или G, X5 е D или T, X6 е R или D, и X7 е I, T, E, или V.

, има уште 4 патентни барања

(51) **C 07K 1/18, C 07K 16/06, C 07K 16/32, A 61K 39/395, A 61P 35/00**
 (11) **8746** (13) T1
 (21) **2018/303** (22) 16/04/2018
 (45) 31/12/2018
 (30) US20080024825P 30/01/2008 US
 (96) 28/01/2009 EP09709065.8
 (97) 21/02/2018 EP2238172
 (73) **Genentech, Inc.**
1 DNA Way South San Francisco, CA 94080, US
 (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
 (72) HARRIS, Reed, J. and MOTCHNIK, Paul, A.
 (54) **СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ АНТИТЕЛО ШТО СЕ ВРЗУВА ЗА ДОМЕН II ОД HER2 И НИВНА**

КИСЕЛИНСКА ВАРИЈАНТА

(57) 1 Состав кој содржи главен вид HER2 антители коешто содржи лесен ланец и тежок ланец во SEQ ID NOs. 15 и 16 соодветно и се врзуваат за доменот II на HER2 и киселински варијанти на тој главен вид антители, при што главниот вид HER2 антители е структура на аминокиселинска секвенца на антителиа во составот кој е квантитативно доминантна молекула на антителиа во составот и главниот вид HER2 антители и киселински варијанти сите се непроменети антителиа, при што киселинските варијанти вклучуваат варијанта со намалена дисулфид и / или не-намалена варијанта. , има уште 19 патентни барања



(51) С 07К 16/28, А 61К 31/5517, А 61К 45/06, А 61Р 39/00, А 61Р 35/00

(11) 8747

(13) Т1

(21) 2018/304

(22) 16/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201261712924P 12/10/2012 US;
US201261712928P 12/10/2012 US;
US201361798037P 15/03/2013 US;
US201361798072P 15/03/2013 US and
US201361798106P 15/03/2013 US

(96) 11/10/2013 EP13785373.5

(97) 21/03/2018 EP2906296

(73) Medimmune Limited and ADC
Therapeutics SA


Milstein Building Granta Park Cambridge,
Cambridgeshire CB21 6GH, GB and Route de la
Corniche 3B 1066 Epalinges, CH

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) HOWARD, Philip Wilson and VAN BERKEL,
Patricius Hendrikus Cornelis

(54) ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИСКИ
КОЊУГАТИ НА АНТИТЕЛА


(57) 1 Коњугат од формулата ConjA:



ConjB:




ConjC:




ConjC

ConjD:



ConjD



Или ConjE:



ConjE

каде што Ab е антитело кое се врзува за CD25, антителото содржи: VH домен кој што содржи VH CDR1 со аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO.3, VH CDR2 со аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO.4, VH CDR3 со аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO.5; и каде што оптоварувањето на лекот (p) на лекот (D) на антителото (Ab) е цел број од 1 до 8.

, има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07K 16/28, C 12N 15/113, C 12Q 1/68, A 61K 38/20, A 61K 38/17, A 61K 31/58, A 61K 39/00**

(11) **8748**

(13) T1

(21) **2018/305**

(22) 16/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) FI20090000161 22/04/2009 FI

(96) 06/04/2010 EP10766694.3

(97) 21/02/2018 EP2421888

(73) **Faron Pharmaceuticals OY**

Joukahaisenkatu 6 20520 Turku, FI

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат


ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) JALKANEN, Markku; JALKANEN, Sirpa and SALMI, Marko


(54) **Паметни-1 рецепторски антагонисти за блокирање на имунолошки инхибитори од тип 2 на макрофаги**

(57) 1 Употреба на агенс способен за модулирање на Паметен -1 рецептор на

макрофагната клетка од тип 2 кој, покрај манозичниот рецептор, исто така, го изразува Паметен-1 рецептор кај индивидуата за производство на фармацевтски состав за употреба во лекување на канцер со намалување на големината на малигниот тумор кај пациент со канцер кој има малиген тумор кој ги содржи клетките на макрофагите од тип 2, кои покрај манозата, исто така, го изразуваат Паметен-1 рецептор, при што средството е способно да се спротивстави на влијанието на или одредување на регулација изразено на протекот на Паметен-1, при што средството е одбрано од групата составена од антагонистички анти-Паметен-1 антитела, растворливи Паметен-1, Паметен-1 антисенски олигонуклеотиди, Паметен-1 специфична мала интерферирачка RNA (siRNA) и Паметен 1 на специфични рибозими, има уште 3 патентни барања



Слика 1А



Слика 1В

(51) **C 07K 16/28, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 27/00, A 61P 37/00**

(11) **8750**

(13) T1

(21) **2018/306**

(22) 16/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US20100319574P 31/03/2010 US

(96) 30/03/2011 EP14168869.7

(97) 28/03/2018 EP2796467


(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH**
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Singh, Sanjaya; Litzenger, Tobias;
Brodeur, Scott; Canada, Keith A. and Barrett,
Rachel

(54) **Анти-CD40 антитела**

(57) 1 Хуманизирано антитело со тежок ланец
и лесен ланец кои што опфаќаат
аминокиселинските секвенци од SEQ ID NO:35
и SEQ ID NO:31, респективно.
, има уште 7 патентни барања



(51) **C 12Q 1/68**

(11) **8751**

(13) T1

(21) **2018/307**

(22) 16/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US20100362778P 09/07/2010 US

(96) 08/07/2011 EP11736190.7

(97) 04/04/2018 EP2591125

(73) **Cergentis B.V.**

Yalelaan 62

3584 CM Utrecht, NL

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) VAN MIN, Max, Jan and DE LAAT, Wouter,
Leonard

(54) **СТРАТЕГИИ НА СЕКВЕНЦИОНИРАЊА**
НА V3-D НА ГЕНОМСКИОТ РЕГИОН ОД
ИНТЕРЕС

(57) 1 Постапка за изградба на контиг од на геномскиот регион од интерес кој ја опфаќа целната нуклеотидна секвенца, каде постапката опфаќа,


фрагментација на вмрежени DNK, лигатирање на фрагментираниите вмрежени DNK,

пресвртување на вмрежувања и , има уште 16 патентни барања

одредување на најмалку дел на секвенци лигатирали DNK фрагменти, кои што опфаќаат некој DNK фрагмент со целната нуклеотидна секвенца,

и употреба на утврдени секвенци за да се изгради контиг на геномски регион од интерес.

Слика 1



(51) **C 22C 38/00**

(11) **8752**

(13) T1

(21) **2018/308**

(22) 16/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) EP20130198063 18/12/2013 --

(96) 11/12/2014 EP14823925.4

(97) 14/02/2018 EP3084030

(73) **Tata Steel UK Ltd.**

30 Millbank London SW1P 4WY, GB

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **CROWTHER, David; JACKSON, Edwin William; SIMMONS, William Arthur; EVANS, David and JEFFREY, Stewart Matthew**

(54) **ВИСОКО ЦВРСТ ТОПЛО-ЗАВРШЕН ЧЕЛИК СО ШУПЛИВИ ПРОФИЛИ СО НИЗОК ЈАГЛЕРОДЕН ЕКВИВАЛЕНТ ЗА ПОДОБРЕНО ЗАВАРУВАЊЕ**

(57) 1 Високо цврст топло-завршен челик со шуплив профил со низок CEV кадешто $CEV = C + (Mn/6) + ((Cr + Mo + V)/5) + ((Cu + Ni)/15)$, и кадешто (во тежински проценти wt.%)

•	C:	0.12-0.18;
•	Si:	<0.60;
•	Mn:	1.2-1.6;
•	P:	<0.035;
•	S:	<0.015;
•	V:	0.13-0.20;
•	Al:	< 0.04;
•	N:	0.008-0.025;
•	Ti:	<0.01;
•	Cr:	<0.15;
•	Ni:	<0.20;
•	Mo:	<0.04;
•	Cu:	<0.20;
•	Nb:	< 0.05%

- опционално $\text{Ca} < 0.015\%$, особено под 0.005, во количина во согласност со калциум третман при инклузивна контрола;
- остатоци од железо и неизбежни нечистотии;

честички ги имаат S420NH и S420NLH индустриски стандард во согласност со EN10210-1:2006.

, има уште 14 патентни барања

кадешто $\text{CEV} \leq 0.45\%$; и кадешто механичките

Слика 1

Table B.3 — Mechanical properties of fine grain structural steel hollow sections

Steel grade	Steel number	Minimum yield strength R_{eH} MPa		Tensile strength R_m MPa		Minimum elongation A at specified thickness S mm		Minimum bend radius R mm		At test temperature of	
		≤ 16	> 16	≤ 16	> 16	≤ 16 mm	> 16 mm	Transverse	Longitudinal	-50°C	-20°C
S275NHL	1.0603	275	295	375-515	24	22	22	22	22	27	27
S355NHL	1.0607	355	385	470-620	22	20	20	20	20	27	27
S420NHL	1.0608	420	450	530-680	18	17	17	17	17	27	27
S460NHL	1.0609	460	490	580-720	15	15	15	15	15	27	27

For thicknesses up to 16 mm, the values for R_{eH} and R_m are the minimum values. For thicknesses > 16 mm, the values for R_{eH} and R_m are the minimum values for the specified thicknesses.

(51) F 02B 3/08, F 02B 49/00, F 02B 51/00, C 10L 1/10, C 10L 1/08

(11) 8753

(13) T1

(21) 2018/309

(22) 16/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) AU20120902180 25/05/2012 AU

(96) 24/05/2013 EP13794003.7

(97) 31/01/2018 EP2855641

(73) Gane Energy & Resources Pty Ltd
Riverwalk, Level 2 649 Bridge Road Richmond,
Victoria 3121, AU

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MORRIS, Greg

(54) ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И
ИСПОРАКА НА СОСТАВИ НА ГОРИВО

(57) 1 Постапка за генерирање на главен состав на гориво којшто содржи метанол и вода и не повеќе од 20% од тежината на диметилен етер и фумигант којшто содржи диметил етер, постапката содржи:

- обезбедување на пред-горивен состав којшто содржи метанол и диметил етер,
- додавање на вода во пред-горивен состав за да предизвика или помошно испарување на барем дел од диметил етер од пред-горивниот состав,
- собирање на испарениот дел од диметил етер од пред-горивниот состав за употреба како фумигант,
- употребување на остатокот од пред-горивниот

состав којшто содржи метанол и вода како главен состав на гориво. , има уште 14 патентни барања




Figure 1

(51) **A 61K 31/505, A 61K 47/10, A 61K 47/34, A 61K 9/00, A 61K 9/14, A 61P 31/18**

(11) **8754**

(13) **T1**

(21) **2018/310**

(22) **17/04/2018**

(45) **31/12/2018**

(30) **EP06115938 23/06/2006 --**

(96) **22/06/2007 EP07786802.4**

(97) **24/01/2018 EP2040671**

(73) **Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate Little Island, County
Cork, IE**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) **BAERT, Lieven Elvire Colette; DRIES, Willy
Albert Maria Carlo; SCHUELLER, Laurent Bruno;
FRANÇOIS, Marc Karel Jozef and VAN
REMOORTERE, Peter Jozef Maria**

(54) **ВОДЕНИ СУСПЕНЗИИ ОД ТМЦ278**

(57) 1 Употребата на фармацевтски состав за администрација преку интрамускулна или поткожна инекција, што содржи терапевтски ефективна количина од 4-[[4-[[4-(2-цианоетенил)-2,6-диметилфенил]амино]-2-пиримидинил]амино]-бензонитрил, негова сол, стереоизомер или стереоизомерна мешавина,

во форма на суспензија од микро- или наночестички што содржи:

(а) 4-[[4-[[4-(2-цианоетенил)-2,6-диметилфенил]амино]-2-пиримидинил]-амино]бензонитрил, негова сол, стереоизомер или стереоизомерна мешавина, во форма на микро- или наночестичка, има површински модификатор адсорбиран на нејзината површина; and
(б) фармацевтски прифатлив воден носач; каде што активната состојка 4-[[4-[[4-(2-цианоетенил)-2,6-диметилфенил]амино]-2-пиримидинил]амино]бензонитрил е суспендирана;

за производството на медикамент за долгорочен третман на ХИВ инфекција, или за долгорочно спречување на ХИВ инфекција кај субјект што е на ризик од инфицирање со ХИВ, назначено со тоа, што медикаментот е за администрација преку интрамускулна или поткожна инекција наизменично во временски интервал од една недела до две години.

, има уште 40 патентни барања

(51) **A 61K 9/20, A 61K 31/415**

(11) **8755** (13) T1

(21) **2018/311** (22) 17/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US197542P 28/10/2008 US

(96) 27/10/2009 EP09752512.5

(97) 17/01/2018 EP2364142

(73) **Arena Pharmaceuticals, Inc.**

6154 Nancy Ridge Drive San Diego, CA 92121, US

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SELVEY, Lee, Alani; CARLOS, Marlon V.; MAFFUID, Paul; SHAN, Yun; HART, Ryan, M.; BETTS, William, L., III; SHAO, Zezhi, Jesse and GIVEN, Deam, Windate, III


(54) **СОСТАВИ ОД 5-ХТ2А СЕРОТОНИН РЕЦЕПТОР МОДУЛАТОР КОРИСНИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА ПОРЕМЕТУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ИСТИОТ**

(57) 1 Фармацевтски состав што содржи:
а. 1-[3-(4-бромо-2-метил-2Н-пиразол-3-ил)-4-метокси-фенил]-3-(2,4-дифлуоро-фенил)-уреа;
и

б. ексципиенс одбран од: поливинилпиролидон (ПВП) и винилпиролидон-винил ацетат кополимер (коПВП);

назначено со тоа, што наведениот фармацевтски состав е во форма на таблета или прашок во капсула (ПВК).

, има уште 35 патентни барања



(51) **C 07D 405/14, A 61K 31/4439, A 61P 3/00, A 61P 31/00, A 61P 35/00, A 61P 25/00, A 61P 11/00, A 61P 29/00**

(11) **8756** (13) T1

(21) **2018/312**

(22) 17/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201361791007P 15/03/2013 US

(96) 13/03/2014 EP14729096.9

(97) 14/02/2018 EP2970232

(73) **Janssen Pharmaceutica NV****Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE**


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) CHEN, Jie; DONAHUE, Matthew; LIM, Heng-Keang; LIN, Ronghui; SALTER, Rhys and WU, Jiejun

(54) **ЗАМЕНЕТИ ДЕРИВАТИ НА ПИРИДИН
КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА C-FMS
КИНАЗА**

(57) 1 Соединение на формула (I)



кадешто

R1 се бира од група која се состои од -CH₂-OH и -C(O)OH; или енантиомер, диастереоизомер, рацемат или нивни фармацевтски прифатливи соли.

, има уште 13 патентни барања

(51) **A 01N 43/42, C 07D 487/04, C 07D 471/04, C 07D 515/02, C 07D 491/04, C 07D 498/08, C 07D 513/02, A 61K 31/44**(11) **8757**

(13) T1

(21) **2018/313**

(22) 17/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US638474P 22/12/2004 US and US726289P 13/10/2005 US

(96) 21/12/2005 EP13171524.5

(97) 21/02/2018 EP2671882

(73) **Incyte Holdings Corporation****1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК


ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) Rodgers, James D.; Combs, Andrew P.; Wang, Heisheng and Sparks, Richard B.

(54) **ПИРОЛО [2,3-В]ПИРИДИН-4-ИЛ-АМИНИ
И ПИРОЛО [2М3-Б]ПИРИМИДИН-4-ИЛ-АМИНИ
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЈАНАУС КИНАЗА**

(57) 1 Фармацевтска композиција за користење во лекување на кожно пореметување кај пациенти, назначена со тоа што, композицијата се дава топикално, при што споментата композиција содржи соединение кое е 3-{{(3R,4R)-4-метил-3-[метил-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)амино]-пиперидин-1-ил}-3-оксо-пропионитрил или негова фармацевтски прифатлива сол.

, има уште 9 патентни барања


СЛИКА 1


(51) C 07D 271/08, C 07D 413/04, C 07D 413/12, A 61K 39/395, A 61K 31/4245, A 61K 39/00, A 61P 19/00, A 61P 25/00, A 61P 27/00, A 61P 29/00, A 61P 31/00, A 61P 17/00, A 61P 37/00, A 61P 43/00, A 61P 11/00, A 61P 1/00, A 61P 35/00

(54) 1,2,5-ОКСАДИАЗОЛИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА ИНДОЛАМИН НА 2,3-ДИОКСИГЕНЕЗА


(57) 1 Соединение на формула I:

(11) 8758 (13) T1
 (21) 2018/314 (22) 17/04/2018
 (45) 31/12/2018
 (30) US150873P 09/02/2009 US and US78876P 08/07/2008 US
 (96) 07/07/2009 EP14175271.7
 (97) 21/02/2018 EP2824100
 (73) Incyte Holdings Corporation
 1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US
 (74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
 ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (72) Combs, Andrew, P.; Yue, Eddy, W.; Sparks, Richard, B.; Zhu, Wenyu; Zhou, Jiacheng; Lin, Qiyang; Weng, Lingkai; Yue, Tai-Yuen and Liu, Pingli



или негова фармацевтски прифатлива сол, во комбинација со анти- -PD-1 антитело за употреба во лекување на канцер; каде што:
 R1 е NH2 или CH3;
 R2 е Cl, Br, CF3, CH3, или CN;
 R3 е H или F; и
 n е 1 или 2.

, има уште 20 патентни барања



(51)

(11) **8759**

(13) T1

(21) **2018/315**

(22) 17/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) EP20090157326 03/04/2009 --

(96) 06/04/2010 EP10725375.9

(97) 17/01/2018 EP2414983

(73) **Digidentity B.v.****Waldorpstraat 17p****2521 CA 's-Gravenhage, NL**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) WENDT, Marcel Armand; DE BIE, Wouter Petrus Maria and MACKENBACH, Carel Maurits

(54) **БЕЗБЕДЕН ПОДАТОЧЕН СИСТЕМ**

(57) 1 Постапка за управување со еден или повеќе единици за складирање на лични податоци, за безбедно и сигурно чување на чувствителни податоци, секој од тие единици е поврзан со безбеден податочен сервер и исто така придружен со личен клуч, соодветниот јавен клуч и личниот енкриптиски клуч, кој се користи за енкрипција и декрипција во соодветната податочна единица пришто наведениот личен енкриптиски клуч е енкриптиран со наведениот јавен клуч и

споменатиот приватен клуч е енкриптиран со код за идентификација на претплатникот, постапката ги вклучува чекорите кои: по воспоставувањето на сесија помеѓу клиентот и споменатиот безбеден податочен сервер, генерира идентификациски код на сесијата за идентификација на соодветната сесија, соодветниот идентификациски код обезбедува врска помеѓу информацијата од сесијата зачувана како објект на сесијата на безбедна мемориска локација на наведениот безбеден податочен сервер; примање на барање за пристап од страна на клиент, споменатото барање содржи код за идентификација на претплатникот, придружен со единицата за чување на лични податоци; идентификација на наведениот клиент со користење на идентификацискиот код содржан во споменатото барање за пристап за декриптирање на енкриптираниот приватен клуч, зачуван во наведената единица за складирање на лични податоци; генерирање на сесиски клуч за енкрипција на споменатиот приватен клуч, при што наведениот сесиски клуч е валиден за определено време од конкретната сесија; зачувување на приватниот клуч

енкриптиран со наведената сесија како кодот за идентификација на сесијата до информација за сесијата во конкретниот објект наведениот клиент. на сесија; и пренесување на клучот на сесијата и , има уште 13 патентни барања


СЛИ
КА 1

(51) A 61K 38/21, A 61P 25/28

(11) 8760

(13) T1

(21) 2018/316

(22) 18/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201161452807P 15/03/2011 US and
US201161476930P 19/04/2011 US

(96) 15/03/2012 EP12719487.6

(97) 24/01/2018 EP2686002

(73) Biogen MA Inc.

225 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп


(72) DEYKIN, Aaron

(54) МЕТОД ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА
СИМПТОМИ СЛИЧНИ НА ГРИП ПОВРЗАНИ
СО ИНТРАМУСКУЛАРНО ДАВАЊЕ НА
ИНТЕРФЕРОН СО УПОТРЕБА НА РЕЖИМ НА
ДОЗИРАЊЕ СО БРЗО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА
ТИТРАЦИЈАТА

(57) 1 Интерферон- β -1а за употреба за намалување на тежината на симптоми слични на грип кај пациент кој што има мултиплекс склероза третирана со интрамускуларно даден интерферон- β -1а во текот на осумнеделен период, каде што лекот треба да се дава интрамускуларно еднаш неделно на пациент кој што има мултиплекс склероза според прв распоред кој што се состои од:

интрамускуларно давање на 7,5 μ г интерферон- β -1а на пациентот во првата недела; интрамускуларно давање на 15 μ г интерферон- β -1а на пациентот во втората недела; интрамускуларно давање на 22,5 μ г интерферон- β -1а на пациентот во третата недела; и интрамускуларно давање на 30 μ г интерферон- β -1а на пациентот во четвртата недела и секоја наредна недела.

, има уште 12 патентни барања



КОИШТО ИМААТ АНТАГЕНИСТИЧКИ АКТИВНОСТИ НА В2 АДРЕНЕРГИЧЕН РЕЦЕПТОРЕН АГОНИСТ И НА М3 МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОР

(51) **C 07D 409/14, A 61K 31/4709, A 61P 11/00**

(11) **8761**

(13) **T1**

(21) **2018/319**

(22) **18/04/2018**

(45) **31/12/2018**

(30) **EP20130382060 27/02/2013 -- and**

US201361804558P 22/03/2013 US

(96) **27/02/2014 EP14706652.6**

(97) **11/04/2018 EP2961407**

(73) **Almirall S.A.**

Ronda del General Mitre, 151

08022 Barcelona, ES

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **PAJUELO LORENZO, Francesca; PUIG**

DURAN, Carlos; CARRERA CARRERA, Francesc;

PEREZ ANDRES, Juan Antonio; PRAT

QUIÑONES, Maria and JULIA JANE, Montserrat

(54) **СОЛИ НА 2-АМИНО-1-ХИДРОКСИЕТИЛ-8-ХИДРОКСИКИНОЛИН-2(1H)-ОН ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Фармацевтска прифатлива кристална дополнителна сол којашто е една од транс-4-((3-(2-хлоро-4-(((2R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етиламино)метил)-5-метоксифениламино)-3-оксопропил)(метил)амино)-циклохексил хидрокси(ди-2-тиенил)ацетат етандисулфонат, транс-4-((2-(2-хлоро-4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етиламино)-метил)-5-метоксифенилкарбамоилокси)етил)- (метил)амино)-циклохексил 2-хидрокси-2,2-ди(тиофен-2-ил)ацетат дихидрат, и транс-4-((2-(2-хлоро-4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-

ил)етиламино)-метил)-5-

метоксифенилкарбамоилокси)етил)-(метил)

амино)циклохексил 2-хидроксиди-2,2-ди(тиофен-


2-ил)ацетат

L-тартарат,

или негов фармацевтски прифатлив солват.

, има уште 7 патентни барања

Слика 1



(51) A 61K 31/355, A 61K 47/34, A 61K 9/00, A 61K 9/70, A 61L 15/26, A 61L 15/44

(11) 8762

(13) T1

(21) 2018/320

(22) 20/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) IT2013MI00732 06/05/2013 IT

(96) 11/04/2014 EP14723701.0

(97) 31/01/2018 EP2994172

(73) BIO.LO.GA. S.r.l.

Via Giuseppe Lazzarin, 66 31015 Conegliano (TV), IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PANIN, Giorgio

(54) ФОЛИЈА ЗА КОЖНА АПЛИКАЦИЈА КОЈАШТО СОДРЖИ ВИТАМИН Е ИЛИ НЕГОВ ЕСТЕР

(57) 1 Фолија за кожна апликација којшто содржи слој за потпора направен од лабаво ткаени ткаенини вградени во слој од силикон еластомер вклучувајќи витамин Е или негов естер, кадешто споменатиот слој на силикон еластомер има дебелина помала од или еднаква на 2.0 mm и споменатиот силикон еластомер содржи еластичен модификатор составен од триглицерид на заситени C8-C18 масни киселини.

, има уште 14 патентни барања

(51) B 01D 1/00, B 01D 3/06, B 01D 1/26, C 02F 1/44, C 02F 1/50, C 02F 1/52, C 02F 103/08, C 02F 9/10, C 02F 1/14, C 02F 1/06, C 02F 1/20

(11) 8763

(13) T1

(21) 2018/321

(22) 20/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) CN20121569476 25/12/2012 CN

(96) 15/11/2013 EP13867204.3

(97) 31/01/2018 EP2939981

(73) Zhongying Changjiang International New Energy Investment Co., Ltd.

T1 Jiangxia Avenue Eastlake New-tech

Development Zone Wuhan

Hubei 430223, CN



(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CHEN, Yilong; ZHANG, Yanfeng and YANG, Qingping

**(54) УРЕД ЗА ДЕСАЛИНИЗАЦИЈА НА
МОРСКА ВОДА И ПОСТАПКА КОЈА КОРИСТИ
СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА ЗА КОНТИНУИРАНО
СНАБДУВАЊЕ НА ТОПЛИНА**

(57) 1 Уред за десалинизација на морска вода кој користи соларна енергија за континуирано снабдување на топлина, уредот содржи систем за прочистување на морска вода и систем за десалинизација на морска вода; се карактеризира со тоа што системот за прочистување на морска вода е повеќе фазен систем за прочистување кој што содржи бунар за извлекување на морска вода (6a) за грубо филтрирање, стерилизаторски разбиструвач на морска вода (6), повеќе фазен ултра филтер (7) обезбеден со филтер со слој од активен јаглерод (7b) и мултивлакнест филтер со јадрен слој (7c), и деоксигенациска-декарбонизациска кула (9) за деоксигенизација и за декарбонизација поставена во секвенца; резервоарот за прочистена морска вода (8) е поставен помеѓу повеќе фазниот ултра филтер (7) и кулата за деоксигенација-декарбонизација (9);


кулата за деоксигенација-декарбонизација (9) е во комуникација со главниот одвод за прочистена морска вода; бунарот за извлекување на морска вода (6a) комуницира со стерилизаторскиот разбиструвач на морска вода (6) преку пумпа за подигање на морска вода (6b); стерилизаторскиот разбиструвач на морска вода (6) комуницира со повеќе фазниот ултра филтер (7) преку прва пумпа за транспорт на морска вода (7a); повеќе фазниот ултра филтер (7) комуницира со резервоарот за прочистување на морска вода (8) преку втора пумпа за транспорт на морска вода (8a);

резервоарот за прочистување на морска вода (8) комуницира со кулата за деоксигенација-декарбонизација (9) преку трета пумпа за транспорт на морска вода (8a); кулата за деоксигенација-декарбонизација (9) комуницира со главниот одвод за прочистена морска вода преку пумпа за прочистување на морска вода (9a); стерилизаторскиот разбиструвач на морска вода (6) се додава со микробиоцид и флокулант; и системот за десалинизација на морска вода содржи: соларна термална апаратура (1) за концентрација на сончева енергија и прибирање на топлина, резервоар за складирање на сончева енергија (2), греач за прочистена морска вода (3), и најмалку едно ниво на млазен испарувач на морска вода; млазниот испарувач на морска вода содржи: тело на млазниот испарувач (4) и ладилник на морска вода (4e); комора за пренос на топлотен медиум од соларната термална апаратура (1), резервоар за складирање на сончева топлинска енергија (2), прв топлински разменувач (3b) на греачот на прочистена морска вода (3) кој го користи медиумот за пренос на топлина као топлински извор и пумпа за пренос на топлотен медиум (2a) поставена помеѓу резервоарот за складирање на сончева топлинска енергија (2) и првиот топлински разменувач (3b) на греачот на прочистена морска вода (3) се секвенчно поврзани со цел формирање на затворена патека на циркулација на медиумот за пренос на топлина; главната цевка на одводот на прочистена морска вода од пумпата за транспорт на прочистена морска вода (9a) во системот за прочистување на морска вода комуницира со доводот на греачот за прочистена морска вода (3) и ладилникот на морска вода (4e); одводот на морска вода на греачот за прочистена морска вода (3) комуницира со доводот на уредот за регулација (4a) на првото

ниво на телото на млазниот испарувач (4) преку пумпата за загреана морска вода (3a); телото на млазниот испарувач (4) содржи: одвод на концентрирана солена вода, одвод на свежа вода, и одвод на пара; одведувањето на пара од одводот за пара поминува низ вториот топлински разменувач (4f) на ладилникот на морска вода (4e) употребувајќи ја парата како извор на топлина и е акумулирана заедно со свежата вода во главна цевка за свежа вода; затворен резервоар за складирање на морска вода (5) поставен на крајот на главната цевка за свежа вода комуницира со вакуум пумпа (5a); одводот на концентрирана солена вода комуницира со цевка од постројката за сол преку пумпата за концентрирана солена вода (5b); одводот на морска вода на ладилникот на морска вода (4e) комуницира со доводот на главната цевка на греачот на прочистена морска вода (3) преку кондензаторско тело (4d) на телото на млазниот испарувач (4);

кога се применуваат најмлаку две нивоа на млазните испарувачи на морска вода, главната цевка за одвод на прочистена морска вода од пумпата за прочистена вода (9a) во системот за прочистување на морска вода комуницира со одводите на морска вода на кондензираните тела (4d) на секое фаза на млазниот испарувач на морска вода (4) комуницира со доводор во уредот за регулација (4a) на следната фаза на млазниот испарувач на морска вода (4), и одводот на концентрирана солена вода на последното ниво на телото на млазниот испарувач (4) комуницира со цевката на постројката за производство на сол преку пумпата за концентрирана солена вода (5b); и создава притисок на телата од млазниот испарувач (4) на секое ниво кои степенесто се намалува притоа создавајќи негативни притисоци.

, има уште 7 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/4375, A 61P 11/00**(11) **8764**

(13) T1

(21) **2018/322**

(22) 20/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) GB20130005668 28/03/2013 GB

(96) 26/03/2014 EP14712666.8


(97) 28/02/2018 EP2989100

(73) **GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited****980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS, GB**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **ANDERSON, Niall Andrew; FALLON, Brendan John and PRITCHARD, John Martin**(54) **НАФТИРИДИН ДЕРИВАТИ КОРИСНИ КАКО АЛФА-V-БЕТА-6-ИНТЕГРИН АНТАГОНИСТИ**

(57) 1 Соединение со формула (I)



(I)

кадешто

R1 претставува водороден атом, метил група или етил група;

R2 претставува водороден атом или флуорен атом;

R3 претставува водороден атом, метил група или етил група; или негова фармацевтска прифатлива сол.

, има уште 22 патентни барања

(51) **E 21B 17/03**(11) **8765**

(13) T1

(21) **2018/323**

(22) 20/04/2018

(45) 31/12/2018

(30)

(96) 26/10/2015 EP15191464.5

(97) 14/02/2018 EP3163009

(73) **GMT Gesellschaft für Maschinentechnik mbH****Wilhelmstraße 46 44649 Herne, DE**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Grzeszick, Michael and Kister, Ralf**(54) **УРЕД ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА АЛАТ ЗА ДУПЧЕЊЕ КОН ПОГОНСКА РОТАЦИОНА ГЛАВА НА УРЕД ЗА ДУПЧЕЊЕ**


(57) 1 Уред за поврзување на цилиндричен алат за дупчење кон погонската ротациона глава на уред за дупчење, со цевка за поврзување и најмалку два радијално поставени завртки за

заштрафување кои поминуваат низ спојната цевка која што го зафаќа соодветниот отвор во алатот за дупчење, кадешто се поставени најмалку два уреда за стартување формирани од страна на хидрауличен цилиндар (31), овозможено преку поместување на најмалку две завртки за заштрафување, кадешто независен начин за генерирање погонска енергија е реализиран, за да на тој начин најмалку два уреда за стартување се погонувани, кадешто независниот начин за создавање на погонска енергија се состои од цилиндрична пумпа (41) која што е поврзана со притисен сад (4) кон кого што најмалку двата уреда за стартување се поврзани, кадешто цилиндричната пумпа (41) се управувани преку уредите за стартување кои што се погонувани со помош на вметнување на соодветен алат за дупчење (6) во спојната цевка (1), се карактеризира со тоа што секоја од најмалку двете завртки за заштрафување (33) е

поврзана со хидрауличниот цилиндар (31) преку ногарка (32), каде што ногарката (32) е преднапрегната во блиска позиција на завртката за заштрафување со помош на пружина, при што пружината е формирана со помош на пружина свиена во форма на диск интегрирана во хидрауличниот цилиндар (31), при што клипот

(311) на хидрауличниот цилиндар (31) поврзан со ногарката е преднапрегнат со такво издолжување што завртката за заштрафување (33), во позиција на празен од, е притисната низ сидот на спојната цевка (1) во правец на нејзината централна оска. , има уште 6 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **H 04B 7/04, H 04J 11/00, H 04L 5/00, H 04W 28/06**

(11) **8766**

(13) **T1**

(21) **2018/325**

(22) **23/04/2018**

(45) **31/12/2018**

(30) **JP2010140751 21/06/2010 JP and JP2010221392 30/09/2010 JP**

(96) **07/06/2011 EP11797776.9**

(97) **21/03/2018 EP2584827**

(73) **Sun Patent Trust**

New York, NY10022, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **OGAWA, Yoshihiko; NISHIO, Akihiko and NAKAO, Seigo**

(54) **ТЕРМИНАЛНА АПАРАТУРА И НЕЈЗИНИ МЕТОДИ НА КОМУНИКАЦИЈА**

(57) 1 Терминална апаратура (200) која што пренесува контролни информации во мноштво слоеви, при што апаратурата се состои од:

дел за одредување (204) кој што ја одредува количината од ресурсот на контролните информации во мноштвото слоеви; и дел за пренесување (206) кој што ги пренесува контролните информации врз основа на количината од ресурсот на контролните информации, каде што


количината од ресурсот $QCW\#0 + CW\#1$ на контролните информации е одредена со равенката

1:

каде што O го означува бројот на битови во контролните информации, P го означува бројот на битови за корекција на грешки додадени на контролните информации, $\beta_{offsetPUSCH}$ означува количина на изтрамнување, L го означува бројот на мноштвото слоеви, секој од $LCW\#0$ и $LCW\#1$ го означува бројот на слоеви доделени на соодветниот од кодните зборови $\#0$ и $\#1$, $MCW\#0SC_{PUSCH-initial}$ и $MCW\#1SC$

$PUSCH-initial$ го означуваат заедничкиот канал за физичката нагорна врска, $PUSCH$, бранови должини за пренос за кодните зборови $\#0$ и $\#1$, за секој посебно, секој од $MCW\#0symb_{PUSCH-initial}$ и $NCW\#1symb_{PUSCH-initial}$ го означуваат бројот на симболи за пренос за соодветниот од кодните зборови $\#0$ и $\#1$, секој од $KrCW\#0$ и $KrCW\#1$ го означува бројот на битови во секој коден блок g за соодветниот од кодните зборови $\#0$ и $\#1$, и секој од $CCW\#0$ и $CCW\#1$ го означуваат бројот на кодни блокови во кои што е поделен сигналот за податоци во соодветниот од кодните зборови $\#0$ и $\#1$.

, има уште 11 патентни барања



СЛИКА 1

(51) A 61K 31/437, A 61K 31/517, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61P 35/00, A 61P 35/04

(11) 8767

(13) T1

(21) 2018/327

(22) 23/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201261615082P 23/02/2012 US

(96) 25/03/2013 EP13714497.8

(97) 21/03/2018 EP2827900

(73) Array Biopharma, Inc.

3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) WINSKI, Shannon, L.; LEE, Patrice, A. and KOCH, Kevin


(54) АМОРФНА ЦВРСТА ДИСПЕРЗИЈА ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА РАК НА МОЗОК

(57) 1 Аморфна цврста дисперзија којашто содржи аморфен N4-(4-([1,2,4]триазоло[1,5-a]пиридин-7-илокси)-3-метилфенил)-N6-(4,4-диметил-4,5-дихидрооксазол-2-ил) киназолин-4,6-диамин или аморфен (2-((4-([1,2,4]триазоло[1,5-a]пиридин-7-илокси)-3-метилфенил)амино)киназолин-6-ил)амино)-4-метил-4,5-дихидрооксазол-4-ил)

метанол и дисперзионен полимер, за употреба во лекување на локален или метастатичен рак на мозок којшто е предизвикан од ErbB2 прекумерно-изразување или засилување, кадешто аморфната цврста дисперзија е

употребена по претходен третман за рак на мозок или гради.

, има уште 13 патентни барања



Слика 1

(51) A 63C 9/00, A 63C 5/075

(11) 8768

(13) T1

(21) 2018/328

(22) 23/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) DE20141004783 02/04/2014 DE

(96) 26/03/2015 EP15720270.6

(97) 24/01/2018 EP3126020

(73) Steinbach Alpin

Paß Thurn Str. 10a A-6372 Oberndorf, AT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Steinbach, Christian and WEBER, Brigitte

(54) СИСТЕМ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ ЗА ДАСКА ЗА ЛИЗГАЊЕ


(57) 1 Систем за поврзување (10) за даска за лизгање (1), особено за даска за лизгање на снег за скијање, што содржи:

- основна плоча (12) што се протега долж надолжна оска (L) од даската за лизгање со горна страна (12a), на која се распоредува чевел (2) или врзување, и понизок приклучок за поврзување (12b) на даската за лизгање, на кој основната плоча може да биде поврзана со даската за лизгање; каде што понискиот приклучок за поврзување е конфигуриран за предефинирано релативно движење помеѓу основната плоча и даската за лизгање во зависност од искривување на даската за лизгање со релативна ротација на основната плоча околу барем една точка на монтирање околу зглоб на даската за лизгање; каде што понискиот приклучок за поврзување (12b) е конфигуриран за прилагодување на височината на висинска положба на основната

плоча во насока на висината нормално на надолжната оска (L), додека основната плоча (12) е пивотирачки поддржлива во барем една дополнителна точка на монтирање (М) и дополнително е подвижно поддржлива долж надолжната оска во водечка движечка врска и во однос на даската за лизгање, каде што водечката движечка врска покажува контура со

траекторија закривена барем во делови, со што, за време на виткање на даската за лизгање, со зголемување на искривување, прилагодувањето на височината ефектира зголемувачка стоечка положба.

, има уште 14 патентни барања



(51) **A 61K 31/675, A 61P 29/00, A 61P 19/02**

(11) **8769**

(13) T1

(21) **2018/330**

(22) 23/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201261646538P 14/05/2012 US;

US201261647478P 15/05/2012 US;

US201261654292P 01/06/2012 US;

US201261654383P 01/06/2012 US;

US201261655527P 05/06/2012 US;

US201261655541P 05/06/2012 US;

US201361762225P 07/02/2013 US;

US201361764563P 14/02/2013 US;

US201361767647P 21/02/2013 US;

US201361767676P 21/02/2013 US and

US201361803721P 20/03/2013 US

(96) 14/05/2013 EP13791356.2

(97) 04/04/2018 EP2849758

(73) **Antecip Bioventures II LLC**

630 Fifth Avenue New York, NY 10111, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат


ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) TABUTEAU, Herriot

**(54) КОМПОЗИЦИИ КОИ ШТО ЈА ОПФАЌААТ
ЗОЛЕДРОНСКАТА КИСЕЛИНА ИЛИ СРОДНИ
СОЕДИНЕНИЯ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА
ВОСПАЛИТЕЛНА БОЛКА И ПОВРЗАНИ
СОСТОЈБИ**

(57) 1 Золедронската киселина за употреба во лекување на комплексниот регион на синдром на болка кај сисари, при што оралната дозна форма која ја содржи золедронската киселина се дава во вкупната месечна доза на золедронската

киселина која што е од околу 100 mg/m² до околу 600 mg/m² израчунато по телесната површина на сисарот. , има уште 6 патентни барања



Слика 1

(51) A 61K 31/4045, A 61K 31/433, A 61P 15/12

(11) 8770

(13) T1

(21) 2018/331

(22) 23/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201213411660 05/03/2012 US

(96) 02/03/2013 EP13757880.3

(97) 31/01/2018 EP2822552

(73) Knobler, Robert L.

520 Pinetown Road Fort Washington, PA 19034, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Knobler, Robert L.

(54) ЛЕКУВАЊЕ НА МЕНОПАУЗНИТЕ
ВАЛУНЗИ СО РОПИНИРОЛ И ТИЗАНИДИН

(57) 1 Агонист D2, D3, или D4 на допамински рецептори и хемиско соединение кое што има седативни ефекти за употреба во лекување на менопаузните валунзи, при што тоа соединение кое што е агонист D2, D3, или D4 е допамински рецептор на Ропинирол, а соединение со седативни ефекти е Тизанидин. , има уште 8 патентни барања

(51) C 07K 19/00, C 12N 15/10, C 12N 15/63, C

(45) 31/12/2018

12N 15/90, C 12N 15/11, A 61K 38/46, A 61K 48/00

(11) 8771

(13) T1

(21) 2018/332

(22) 23/04/2018

(30) US201261652086P 25/05/2012 US;

US201261716256P 19/10/2012 US;

US201361757640P 28/01/2013 US and

US201361765576P 15/02/2013 US



(96) 15/03/2013 EP17163434.8

(97) 28/02/2018 EP3241902

(73) **The Regents of the University of California; University of Vienna and Charpentier, Emmanuelle**
1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607, US; Universitätsring 1 1010 Vienna, AT and Department Of Regulation in Infection Biology Max Planck Institute for Infection Biology

Charitéplatz 1
10117 Berlin, DE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) JINEK, Martin; DOUDNA CATE, James Harrison; LIM, Wendell; QI, Lei; CHARPENTIER, Emmanuelle; CHYLINSKI, Krzysztof and DOUDNA, Jennifer A.


(54) **МЕТОДИ И КОМПОЗИЦИИ ЗА RNA-НАСОЧЕНА ЦЕЛ НА DNA МОДИФИКАЦИЈА И ЗА RNA НАСОЧЕНА МОДУЛАЦИЈА НА ТРАНСКРИПЦИЈА**

(57) 1 Состав кој содржи:
 (a) химеричен Cas9 протеин или полинуклеотид кој го кодира наведениот химеричен Cas9 протеин, каде што химеричниот Cas9 протеин

содржи модифициран Cas9 протеин кој има намалена активност на нуклеаза во споредба со соодветниот Cas9 од дивниот тип и содржи хетерологен полипептид кој:
 (i) има DNA модифицирачка активност, или
 (ii) покажува можност за зголемување или намалување на транскрипцијата, или
 (iii) има ензимска активност која модифицира полипептид поврзан со DNA; и

(b) DNA-таргетирачка RNA, или еден или повеќе DNA-полинуклеотиди кои ја кодираат наведената DNA-таргетирачка RNA, каде што наведената DNA-таргетирачка RNA содржи:
 (i) сегмент за таргетирање на DNA кој содржи нуклеотидна секвенца која е комплементарна на секвенца во таргетирање на DNA, и
 (ii) сегмент врзувачки врз протеините којшто е во интеракција со наведениот химеричен Cas9 протеин, каде што сегментот за врзување на протеините содржи два комплементарни протега на нуклеотиди кои хибридизираат за да формираат двојно верижен RNA (dsRNA) дуплекс.

, има уште 20 патентни барања



(51) F 01K 17/00, F 01K 17/02, F 01K 23/04, F 01K 25/04, F 01K 25/06, F 01K 25/10, F 02C 7/143

(11) 8772

(13) T1

(21) 2018/333

(22) 24/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) BE20130000478 09/07/2013 BE

(96) 01/07/2014 EP14739975.2

(97) 04/04/2018 EP3033498

(73) P.T.I. and Van Beveren, Petrus, Carolus 4631 BB Hoogerheide, NL and 4631 BB Hoogerheide, NL

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) VAN BEVEREN, Petrus Carolus

(54) МЕТОД ЗА ВРАЌАЊЕ И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ТОПЛИНАТА И КОМПРЕСОР ЗА УПОТРЕБА ВО СПОМЕНАТИОТ МЕТОД


(57) 1 Метод за враќање и зголемување на топлината кој што опфаќа циклуси на следните

последова-телни

чекори

а. - обезбедување на оперативна течност кое што опфаќа течна фаза во млазот на оперативната течност (11);
б. – префрлување на топлина (20) во млазот на оперативната течност (11) за делумно испарување на оперативната течност во течна фаза за да се добие двофазен млаз на оперативната течност (12) во течна фаза и гасна фаза;
в. - компримирање (30) на двофазниот млаз на оперативната течност (12) така да се зголеми температурата и притисокот на оперативната течност и да испари оперативната течност во течната фаза;
и г. - префрлување на топлина (40, 60) од млазот на оперативната течност (13, 14, 15) по пат на кондензација на оперативната течност.

, има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) A 61K 31/404, A 61K 47/14, A 61K 9/48, A 61K 47/44, A 61K 9/10, A 61K 47/24

(11) 8773

(13) T1

(21) 2018/334

(22) 24/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) EP20080157748 06/06/2008 --

(96) 04/06/2009 EP09757593.0

(97) 21/02/2018 EP2299987

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH**
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) MESSERSCHMID, Roman; BINDER, Rudolf;
 BOCK, Thomas and BROX, Werner

(54) **ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРАНА ФОРМА**
ВО КАПСУЛА КОЈАШТО СОДРЖИ
СУСПЕНЗИЈА НА ФОРМУЛАЦИЈА НА
ИНДОЛИНОН ДЕРИВАТ

(57) 1 Формулација на активната супстанција 3-Z-[1-(4-(N-((4-метил-пиперазин-1-ил)-метил-карбонил)-N-метил-амино)-анилино)-1-фенил-метил-6-метоксикарбонил-2-индолин-моноетансулфонат којашто содржи вискозна липидна суспензија на активната супстанција од 1 до 90 wt.% од средната низа на триглицериди, 1 до 30 wt.% од тешки масти и 0.1 до 10 wt.% од лецитин.

, има уште 8 патентни барања

Слика 1



(51) C 07D 401/12, C 07D 401/08, C 07D 401/06,
C 07D 401/14, C 07D 211/32, A 61K 31/4545, A
61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 25/28, A 61P 9/00

(11) 8774 (13) T1
(21) 2018/335 (22) 24/04/2018
(45) 31/12/2018

(30) EP20130003949 07/08/2013 --

(96) 09/07/2014 EP14738740.1

(97) 28/02/2018 EP3030554

(73) Merck Patent GmbH

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DORSCH, Dieter and BUCHSTALLER, Hans-
Peter

(54) ПИПЕРИДИН УРЕА ДЕРИВАТИ

(57) 1 Соединенија избрани од групата

Бр. Име

"A1" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна
киселина метил-м-толил-амид

"A2" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна
киселина метил-р-толил-амид

"A3" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна

киселина (3-метокси-фенил)-метил-амид

"A4" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна

киселина (4-метокси-фенил)-метил-амид

"A5" 4-(4-метил-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина (4-метокси-фенил)-
метил-амид

"A6" 4-(4-метокси-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина (4-метокси-фенил)-
метил-амид

"A7" 4-(3-флуоро-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина (4-метокси-фенил)-
метил-амид

"A8" 4-(4-флуоро-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина (4-метокси-фенил)-
метил-амид

"A9" 4-(4-хлоро-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина (4-метокси-фенил)-
метил-амид

"A10" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна

киселина (3-цијано-фенил)-метил-амид

"A11" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна

киселина (4-цијано-фенил)-метил-амид

"A12" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна

киселина (3-флуоро-фенил)-метил-амид

"A13" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна



киселина (4-флуоро-фенил)-метил-амид
 "A14" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна
 киселина етил-(4-метоксифенил)-амид

(продолжение)

Бр. Име

"A15" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна
 киселина (2-хидрокси-етил)-(4-метокси-фенил)-
 амид

"A16" (4-бензоил-пиперидин-1-ил)-(2,3-
 дихидро-индол-1-ил)-метанон

"A17" (2,3-дихидро-индол-1-ил)-[4-(4-метил-
 бензоил)-пиперидин-1-ил]-метанон

"A18" (2,3-дихидро-индол-1-ил)-[4-(4-метокси-
 бензоил)-пиперидин-1-ил]-метанон

"A19" (2,3-дихидро-индол-1-ил)-[4-(3-флуоро-
 бензоил)-пиперидин-1-ил]-метанон

"A20" (2,3-дихидро-индол-1-ил)-[4-(4-флуоро-
 бензоил)-пиперидин-1-ил]-метанон

"A21" [4-(4-хлоро-бензоил)-пиперидин-1-ил]-
 (2,3-дихидро-индол-1-ил)-метанон

"A22" (4-бензоил-пиперидин-1-ил)-(3,4-
 дихидро-2Н-кинолин-1-ил)-метанон

"A23" 4-(4-метокси-3-метил-бензоил)-
 пиперидин-1-карбоксилна киселина (4-метокси-
 фенил)-метил-амид

"A24" 4-(4-метокси-3-метил-бензоил)-
 пиперидин-1-карбоксилна киселина етил-(4-
 метокси-фенил)-амид

"A25" 4-(3-метил-бензоил)-пиперидин-1-
 карбоксилна киселина (4-метокси-фенил)-
 метил-амид

"A26" 4-(3-метил-бензоил)-пиперидин-1-
 карбоксилна киселина етил-(4-метокси-фенил)-
 амид

"A27" 4-(3-метокси-бензоил)-пиперидин-1-
 карбоксилна киселина (4-метокси-фенил)-
 метил-амид

"A28" 4-(3-метокси-бензоил)-пиперидин-1-
 карбоксилна киселина етил-(4-метокси-фенил)-
 амид

"A29" 4-(3-флуоро-4-метокси-бензоил)-
 пиперидин-1-карбоксилна киселина (4-метокси-
 фенил)-метил-амид

"A30" 4-{4-[1-(2-метокси-етил)-1Н-пиразол-4-
 ил]-бензоил}-пиперидин-1-карбоксилна
 киселина (4-метоксифенил)-метиламид

"A31" 4-(4-метокси-бензоил)-пиперидин-1-
 карбоксилна киселина {4-[1-(2-метокси-етил)-
 1Н-пиразол-4-ил]-фенил}-метил-амид

"A32" 4-{4-[1-(2-метокси-етил)-1Н-пиразол-4-
 ил]-бензоил}-пиперидин-1-карбоксилна
 киселина {4-[1-(2-метокси-етил)-1Н-пиразол-4-
 ил]-фенил}-метил-амид

(продолжение)

Бр. Име

"A33" 4-[4-(1-етил-1Н-пиразол-4-ил)-бензоил]-
 пиперидин-1-карбоксилна киселина (4-метокси-
 фенил)-метил-амид

"A34" 4-(4-метокси-бензоил)-пиперидин-1-
 карбоксилна киселина [4-(1-етил-1Н-пиразол-4-
 ил)-фенил]-метил-амид

"A35" 4-{4-[1-(2-пиролидин-1-ил-етил)-1Н-
 пиразол-4-ил]-бензоил}-пиперидин-1-
 карбоксилна киселина (4-метоксифенил)-
 метиламид

"A36" 4-(4-метокси-бензоил)-пиперидин-1-
 карбоксилна киселина метил-{4-[1-(2-
 пиролидин-1-ил-етил)-1Н-пиразол-4-ил]-
 фенил}-амид

"A37" 4-{4-[1-(2-пиролидин-1-ил-етил)-1Н-
 пиразол-4-ил]-бензоил}-пиперидин-1-
 карбоксилна киселина метил-{4-[1-(2-
 пиролидин-1-ил-етил)-1Н-пиразол-4-ил]-
 фенил}-амид

"A38" 4-(4-метансулфониламино-бензоил)-
 пиперидин-1-карбоксилна киселина метил-
 фенил-амид

"A39" [(4-бензоил-пиперидин-1-карбонил)-
 фенил-амино]-оцетна киселина етил естер

"A40" {[4-(4-метокси-бензоил)-пиперидин-1-
 карбонил]-фенил-амино}-оцетна киселина етил

естер

"A41" N-етил-4-(3-флуоро-4-метокси-бензоил)-N-(4-метоксифенил)пиперидин-1-карбоксамид

"A42" 4-(3-флуоро-4-метокси-бензоил)-N-(6-метокси-3-пиридил)-N-метил-пиперидин-1-карбоксамид

"A43" N-етил-N-(4-метоксифенил)-4-(6-метоксипиридин-3-карбонил)пиперидин-1-карбоксамид

"A44" 4-бензоил-N-(6-метокси-3-пиридил)-N-метил-пиперидин-1-карбоксамид

"A45" N-(6-метокси-3-пиридил)-N-метил-4-(3-метилбензоил)пиперидин-1-карбоксамид

"A46" N-(6-метокси-3-пиридил)-N-метил-4-(4-метилбензоил)пиперидин-1-карбоксамид

"A47" 4-(3-метоксибензоил)-N-(6-метокси-3-пиридил)-N-метилпиперидин-1-карбоксамид

"A48" 4-[4-(1-етилпиразол-4-ил)бензоил]-N-(6-метокси-3-пиридил)-N-метил-пиперидин-1-карбоксамид

(продолжение)

Бр. Име

"A49" 4-(4-метоксибензоил)-N-(6-метокси-3-пиридил)-N-метилпиперидин-1-карбоксамид

"A50" 4-(3-флуоробензоил)-N-(6-метокси-3-пиридил)-N-метилпиперидин-1-карбоксамид

"A51" 4-(4-флуоробензоил)-N-(6-метокси-3-пиридил)-N-метилпиперидин-1-карбоксамид

"A52" 4-(4-метокси-3-метил-бензоил)-N-(6-метокси-3-пиридил)-N-метил-пиперидин-1-карбоксамид

"A53" N-(4-метоксифенил)-4-(6-метоксипиридин-3-карбонил)-N-метил-пиперидин-1-карбоксамид

"A54" 4-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)бензоил]-N-(4-метоксифенил)-N-метил-пиперидин-1-карбоксамид

"A55" N-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)фенил]-4-(4-метоксибензоил)-N-метил-пиперидин-1-карбоксамид

"A56" 4-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)бензоил]-

N-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)фенил]-N-метил-пиперидин-1-карбоксамид

"A57" 4-[4-(1-Етил-1Н-пиразол-4-ил)-бензоил]-пиперидин-1-карбоксилна киселина [4-(1-етил-1Н-пиразол-4-ил)-фенил]-метиламид

"A58" N-(4-цијанофенил)-4-(4-метоксибензоил)-N-метилпиперидин-1-карбоксамид

"A59" N-(4-цијанофенил)-N-(2-хидроксиетил)-4-(4-метоксибензоил)пиперидин-1-карбоксамид

"A60" N-(6-цијано-3-пиридил)-4-(4-метоксибензоил)-N-метилпиперидин-1-карбоксамид

"A61" N-(4-цијанофенил)-4-(3-флуоро-4-метокси-бензоил)-N-метил-пиперидин-1-карбоксамид

"A62" N-(4-цијанофенил)-N-(2-хидроксиетил)-4-(4-метокси-3-метил-бензоил)пиперидин-1-карбоксамид

"A63" N-(4-цијанофенил)-4-(3-флуоро-4-метокси-бензоил)-N-(2-хидроксиетил)пиперидин-1-карбоксамид

"A64" N-(2-хидроксиетил)-4-(4-метоксибензоил)-N-(4-

метоксифенил)пиперидин-1-карбоксамид

"A65" N-(2-хидроксиетил)-4-(4-метокси-3-метил-бензоил)-N-(4-метоксифенил)пиперидин-1-карбоксамид

(продолжение)

Бр. Име

"A66" 4-(3-флуоро-4-метокси-бензоил)-N-(2-хидроксиетил)-N-(4-метоксифенил)пиперидин-1-карбоксамид

"A67" N-(2-хидроксиетил)-4-(4-метокси-3-метил-бензоил)-N-(6-метокси-3-пиридил)пиперидин-1-карбоксамид

"A68" 4-(3-флуоро-4-метокси-бензоил)-N-(2-хидроксиетил)-N-(6-метокси-3-пиридил)пиперидин-1-карбоксамид

"A69" N-(2-хидроксиетил)-4-(4-метоксибензоил)-N-(6-метокси-3-пиридил)пиперидин-1-карбоксамид



"A70" 4-(4-метоксибензоил)-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)-N-метил-пиперидин-1-карбоксамид
 "A71" 4-(4-метоксибензоил)-N-(2-метоксипиримидин-5-ил)-N-метил-пиперидин-1-карбоксамид

и нивни фармацевтски прифатливи солвати, соли, таутомери и стереоизомери, вклучувајќи нивни смеси во сите односи.

, има уште 5 патентни барања

(51) **C 07D 213/82, C 07D 401/14, C 07D 403/10, C 07D 401/04, A 61K 31/4439, A 61P 35/00**

(11) **8775** (13) T1
 (21) **2018/336** (22) 25/04/2018
 (45) 31/12/2018

(30) US201261647174P 15/05/2012 US and US201361790967P 15/03/2013 US
 (96) 09/05/2013 EP13730652.8
 (97) 21/02/2018 EP2861579

(73) **Novartis AG**

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) DODD, Stephanie Kay; FURET, Pascal; GROTZFELD, Robert Martin; JONES, Darryl Brynley; MANLEY, Paul; MARZINZIK, Andreas; PELLE, Xavier Francois Andre; SALEM, Bahaa; SCHOEPPER, Joseph and JAHNKE, Wolfgang

(54) **БЕНЗАМИД ДЕРИВАТИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА АКТИВНОСТА НА ABL1, ABL2 И BCR-ABL1**

(57) 1 Соединението со формулата (I):



назначено со тоа, што:

R1 е пирозолил; каде што наведениот пирозолил е несупституиран или супституиран со 1 до 2 R6 групи;

R2 е пиролидинил; каде што наведениот пиролидинил е супституиран со една R7 група;

R3 е одбрано од водород и хало;

R4 е одбрано од -SF5 и -Y2-CF2-Y3;

R6 при секое појавување е независно одбрано од водород, хидрокси, метил, метокси, циано, трифлуорометил, хидрокси-метил, хало, amino, флуоро-етил, етил и циклопропил;

R7 е одбрано од хидрокси, метил, хало, метокси, хидрокси-метил, amino, метил-amino, amino-метил, трифлуорометил, 2-хидроксипропан-2-ил, метил-карбонил-amino, диметил-amino, 2-amino-3-метилбутаноил)окси, карбокси, метокси-карбонил, фосфоноокси, циано и amino-карбонил;

Y е одбрано од CH и N;

Y1 е одбрано од CH и N;

Y2 е одбрано од CF2, O и S(O)0-2; и

Y3 е одбрано од водород, хлоро, флуоро, метил, дифлуорометил и трифлуорометил; или негови фармацевтски прифатливи соли.

, има уште 17 патентни барања

(51) **C 07D 409/04, C 07D 413/12, C 07D 333/64, C 07D 333/66, C 07D 417/12, C 07D 409/10, C**

07D 409/12, C 07D 413/04, A 61K 31/381, A 61P 35/00

(11) **8776** (13) T1
(21) **2018/337** (22) 25/04/2018
(45) 31/12/2018

(30) US201361766439P 19/02/2013 US

(96) 12/02/2014 EP14708992.4

(97) 28/02/2018 EP2958907

(73) **Novartis AG**

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) PEUKERT, Stefan; HE, Guo; BURKS, Heather Elizabeth; DECHANTSREITER, Michael A.; NUNEZ, Jill; SPRINGER, Clayton; SUN, Yingchuan; THOMSEN, Noel Marie-France; TRIA, George Scott and YU, Bing

**(54) БЕНЗОТИОФЕН ДЕРИВАТИ И СОСТАВИ
ОД ИСТИТЕ КАКО АГЕНСИ ЗА СЕЛЕКТИВНА
ДЕГРАДАЦИЈА НА ЕСТРОГЕН РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Соединение со формулата I:



назначено со тоа, што:

n е одбрано од 0, 1 и 2;

m е одбрано од 0, 1 и 2;

X е одбрано од O и NR6; при што R6 е C1-4алкил;


Y1 е одбрано од N и CR7; при што R7 е одбрано од водород и C1-4алкил;

R1 е водород;

R2 е одбрано од водород и хало;

R3 е одбрано од -CH₂CH₂R_{8b} и -
CR_{8a}=CR_{8a}R_{8b}; при што секое R_{8a} е
независно одбрано од водород, флуоро и C1-


4алкил; и R8b е одбрано од -C(O)OR9a,
-C(O)NR9aR9b, -C(O)NHOR9a, -C(O)X2R9a и 5-6
член хетероарил одбран од:



при што испрекинатата линија ја укажува
точката на прикачување со -CH₂CH₂ или -
CR_{8a}=CR_{8a} од R₃; при што X₂ е C1-4алкилен;
R_{9a} и R_{9b} се независно одбрани од водород,
C1-4алкил, хидрокси-супституиран-C1-4алкил,
хало-супституиран-C1-4алкил и -X₄R₁₀; при
што X₄ е одбрано од врска и C1-3алкилен; и
R₁₀ е 4-6 член заситен прстен што содржи 1 до
3 атоми независно одбрани од O, N и S; при
што наведениот хетероарил од R_{8b} е
несупституиран или супституиран со 1 до 3
групи независно одбрани од C1-4алкил и C3-
8циклоалкил;

R4 е одбрано од водород, C1-4алкил, хало и C1-3алкокси;

R5 е одбрано од C6-10арил и 5-6 член
хетероарил одбран од:



при што испрекинатата линија ја укажува точката на прикачување со бензотиофен јадрото; при што наведениот C6-10арил или хетероарил од R5 е супституиран со 1 до 3 групи одбрани од -X3-R5a и R5a; при што X3 е метилен; R5a е одбрано од хидрокси, amino, C1-4алкил, хало, нитро, циано, хало-

супституиран-С1-4алкил, циано-супституиран-С1-4алкил, хидрокси-супституиран-С1-4алкил, хало-супституиран-С1-4алкокси, С1-4алкокси, -SF₅, -NR_{11a}R_{11b}, -C(O)R_{11a}, С3-8циклоалкил и 4-7 член заситен, незаситен или парцијално заситен прстен што содржи еден до 4 хетероатоми или групи одбран од О, NH, C(O) и S(O)0-2; при што R_{11a} и R_{11b} се независно одбрани од водород и С1-4алкил; или R_{11a} и

R_{11b} заедно со азотот на кој тие се обата прикачени формираат 4 до 7 член заситен прстен што содржи еден друг хетероатом или група одбрана од О, NH, и S(O)0-2; при што наведениот 4-7 член прстен од R_{5a} може да е несупституиран или супституиран со С1-4алкил; или негова фармацевтски прифатлива сол.

, има уште 20 патентни барања

(51) **C 07D 498/04, A 61K 45/06**

(11) **8777**

(13) T1

(21) **2018/338**

(22) 25/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201161505685P 08/07/2011 US

(96) 02/07/2012 EP12735409.0

(97) 14/03/2018 EP2729474

(73) **Eli Lilly and Company**

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **LEDGARD, Andrew James**

(54) **(ТИЕНО[2,3-В][1,5]БЕНЗОКСАЗЕПИН-4-ИЛ)ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО ДВОЈНО АКТИВНИ Н1 ИНВЕРЗНИ АГОНИСТИ/5HT_{2A} АНТАГОНИСТИ**

(57) 1 Соединение со формулата



или негова фармацевтска прифатлива сол.

, има уште 7 патентни барања

(51) **H 04L 29/06, G 07C 5/00, G 07C 5/08**

(11) **8778**

(13) T1

(21) **2018/339**

(22) 27/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US20050707448P 11/08/2005 US

(96) 11/08/2006 EP06824809.5

(97) 21/03/2018 EP1922822

(73) **WI-Tronix, LLC**

413 Foxborough Trail Bolingbrook, IL 60440-4835, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **JORDAN, Lawrence, B.**


(54) **УНИВЕРЗАЛЕН СИСТЕМ ЗА СНИМАЊЕ НА НАСТАНИ/ПОДАТОЦИ**

(57) 1 Уред за комуникација сместен на мобилен уред кој има мноштво на снимачи на настани/податоци (104), кои работат според претходно определен протокол за комуникација, притоа некои од споменатите комуникациски

протоколи, различни од останатите наведени комуникациски протоколи, апаратот содржи: меморија (122) приспособена за складирање на наведените предодредени комуникациски протоколи за секоја од мноштвото на снимачи за настани / податоци; процесор (120) прилагоден за динамичка определба на конфигурацијата на рекордер на настани / податоци за мноштвото на снимачи за настани / податоци, за да го избере протоколот за комуникација врз основа на конфигурацијата

на снимачот на настани / податоци и за конфигурирање на EDR интерфејс (110) за комуникација со настани / рекордер со податоци (104) со користење на избраниот протокол за комуникација; и EDR интерфејсот (110) е прилагоден да комуницира со снимачот на настани / податоци користејќи го избраниот протокол за комуникација.

, има уште 17 патентни барања



(51) С 07Н 21/02, А 61К 9/127, А 61К 31/7105, А 61К 48/00

(11) 8779

(13) T1

(21) 2018/340

(22) 27/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US20090265653P 01/12/2009 US

(96) 30/11/2010 EP10835016.6

(97) 14/02/2018 EP2506857

(73) Translate Bio, Inc.

200 Sidney Street, Suite 310 Cambridge, MA 02139, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) GUILD, Braydon, Charles; DEROSA, Frank; HEARTLEIN, Michael and CONCINO, Michael


(54) ИСПОРАКА НА IRNK ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕКСПРЕСИЈА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ ВО ЧОВЕЧКИ ГЕНЕТСКИ ЗАБОЛУВАЊА

(57) 1 Фармацевтска композиција за употреба во постапка на лекување на болеста кај субјекти која е резултат на дефицијенција на протеини, фармацевтска композиција која содржи:

носител на трансфер и најмалку една iRNK молекула која го кодира наведениот протеин, носител на трансфер кој содржи еден или повеќе катионски липиди, еден или повеќе некаатионски липиди и еден или повеќе липиди модифицирани со ПЕГ, при што носителот за трансфер е липоза, а големината на носителот на трансфер е помала од 100 nm,

и при што фармацевтска композиција преференцијално се дистрибуира во клетките на црн дроб после примена на субјектот, а кодираниот протеин се експримира во клетките на црниот дроб на субјектот.

, има уште 19 патентни барања



(51) H 01C 7/12, H 01H 37/08

(11) 8781

(21) 2018/341

(13) T1

(22) 27/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) SI20100000063 19/02/2010 SI

(96) 18/02/2011 EP11713385.0

(97) 07/03/2018 EP2537164

(73) CRDCE d.o.o.

Stegne 25A 1000 Ljubljana, SI

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) JURICEV, Igor; BURGER, Miran and
VUKOTIC, Milenko

(54) ПРЕКИНУВАЧ НА КОЛО ЗА ВИШОК

НАПОН СО РОТИРАЧКИ ДИСК И

ЕЛЕКТРОНСКИ СКЛОП ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

НА СИГУРНОСТА ПРИ РАБОТЕЊЕТО


(57) 1 Прекинувач на коло за вишок напон со ротирачки диск (4) и електричен склоп на компонента (2) заради подобрување на сигурноста во работата, при што електронски се:

1. Прекинувач на коло за вишок напон со ротирачки диск и електронски склоп на компонента (2) се состои од резистор со позитивен термички коефициент кој е поврзан во паралела со GDT гасен прекинувач на коло кој

се состои од гасни прекинувачи на коло (2б и 2ц); дека заедничката точка на излез на резисторот (2д) и ГДТ гасниот прекинувач на коло се одвива преку термички елемент (V), кој истовремено е прва спојна електрода (2ф) распоредена на варисторно тело (2а); дека електронската склопка на компонентата (2) функционира на начин што во случај на брзи транзициони периоди, операбилна е гранка со ГДТ гасниот прекинувач на коло, и во случај на спорадично зголемен напон, операбилна е гранката преку резистор (2д); дека резисторот (2д) со позитивен термички коефициент е конфигуриран за да ја ограничува струјата преку варисторот (2а), кога

впечатливиот напон на спојните терминали го надминува напонскиот праг на варисторот (2а); дека варисторот (2а) е конфигуриран за да се префрли во ниска омичка состојба, со што се овозможува високата струја да поминува низ варисторот (2а) и со тоа да се овозможи функционирање на надворешната пренапонска заштита; карактеризирана со тоа што префрлувањето на првите приклучни електроди (2ф) го активира ротирачкото движење на ротирачкиот диск (4).

, има уште 2 патентни барања



Слика 1

(51) C 07D 231/12, A 61K 31/415, A 61P 25/00, A 61P 27/02, A 61P 27/12, A 61P 3/04, A 61P 3/10, A 61P 43/00, A 61P 9/04, A 61P 9/10, A 61P 13/12, A 61P 11/00, A 61P 3/00

(11) 8783

(13) T1

(21) 2018/342

(22) 27/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) JP20130053195 15/03/2013 JP;

JP20130127318 18/06/2013 JP and

US201361791164P 15/03/2013 US

(96) 14/03/2014 EP14763385.3

(97) 21/02/2018 EP2975028

(73) Japan Tobacco, Inc.

2-1, Toranomon 2-chome Minato-ku Tokyo 105-8422, JP


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MOTOMURA, Takahisa and SHOMI, Gakujun

(54) ПИРАЗОЛ-АМИДНО СОЕДИНЕНИЕ И ОТТАМУ МЕДИЦИНСКИ УПОТРЕБИ


(57) 1 Соединение коешто е претставено со формулата [I]:



кадешто n е 1 или 2,
или негова фармацевтска прифатлива сол или
негов солват.

, има уште 18 патентни барања

Claim 1



(51) **C 07K 14/705, C 12N 15/62, A 61K 38/00, A 61K 38/17**

(11) **8784**

(13) **T1**

(21) **2018/343**

(22) **30/04/2018**

(45) **31/12/2018**

(30) **GB0908613 20/05/2009 GB**

(96) **19/05/2010 EP16176249.7**

(97) **18/04/2018 EP3112377**

(73) **Immunocore Ltd.**

Milton Park Abingdon OX14 4RY Oxfordshire, GB

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **LI, Yi; JAKOBSEN, Bent Karsten and VUIDEPOT, Annelise Brigitte**

(54) **БИФУНКЦИОНАЛНИ ПОЛИПЕПТИДИ**

(57) 1 Бифункционална молекула која што содржи полипептиден врзувачки партнер специфичен за да-ден рМНС епитоп, и полипептид на имунолошкиот ефектор, при што N-завршетокот на рМНС врзувачкиот партнер

е поврзан со С-завршетокот на полипептид на имунолошкиот ефектор, ПОД УСЛОВ АКО споменатиот полипептиден врзувачки партнер не е Т-клеточен рецептор што го содржи алфа

синџирот НИЗА ИД Бр: 7 и бета синџирот НИЗА ИД Бр: 9, и каде што полипептидот на имунолошкиот ефектор е цитокин, има уште 8 патентни барања

СЛИКА 1

НИЗА ИД Бр: 1 – NY-ESO TCR аминокиселинска низа со алфа синџир

```

      10      20      30      40
      *      *      *      *
KQEV TQIPAALSVPEGENLV LNC SFTDS AIYNLQWFRQDP
      50      60      70      80
      *      *      *      *
GKGLT SLLLITPWQREQ TSGRLNASLDKSSGRSTLYIAAS
      90     100     110     120
      *      *      *      *
QPGDSATYLC AVRPLLDGTYIPTFGRG TSLIVHPYIQNP D
     130     140     150     160
      *      *      *      *
PAVYQLRDSKSSDKSVCLFTDFDSQTNVSQSKDSDVYITD
     170     180     190     200
      *      *      *      *
KGVLD MRSMDFKSN SAVA WSNKSD FACANAFNNSIIPEDT
      *      *      *      *
FFPSP ESS

```

(51) **C 07K 16/14, C 07K 16/24, A 61K 39/00**
 (11) **8785** (13) T1
 (21) **2018/344** (22) 30/04/2018
 (45) 31/12/2018
 (30) EP20110185763 19/10/2011 -- and
 US201161548744P 19/10/2011 US
 (96) 19/10/2012 EP12775247.5
 (97) 21/02/2018 EP2768859
 (73) **Galapagos N.V. and MorphoSys AG**
2800 Mechelen, BE and 82152 Planegg, DE
 (74) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) BÜLTMANN, Andreas; MÜHLBACHER,
 Robert; GARCIA, Teresa; BRYIS, Reginald

Christophe Xavier; NELLES, Luc and CONRATH,
 Katja

(54) **АНТАГОНИСТИ НА IL17C ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ВОСПАЛИТЕЛНИ ПОРЕМЕТУВАЊА**

(57) 1 Изолирано антитело или дел од антитело специфичен за IL17C за употреба при третирањето на воспалително пореметување, каде што споменатото воспалително пореметување е белодробно воспалување, ревматоиден артритис и / или хронично опструктивно белодробно заболување (COPD), каде што IL17C се состои од аминокиселини од НИЗА ИД Бр.: 181, и каде што споменатото антитело го блокира врзувањето на IL17C за IL17RE.

, има уште 6 патентни барања

СЛИКА 1А



(51) **C 07K 16/18, A 61K 39/00, A 61K 39/395**

(11) **8836**

(13) T1

(21) **2018/345**

(22) 30/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201161553131P 28/10/2011 US and
US201261711208P 08/10/2012 US

(96) 26/10/2012 EP12844433.8

(97) 18/04/2018 EP2771031

(73) **Prothena Biosciences Limited**
Adelphi Plaza Upper George's Street Dún
Laoghaire Co. Dublin, A96 T927, IE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SALDANHA, Jose and NIJJAR, Tarlochan S.

(54) **ХУМАНИЗИРАНИ АНТИТЕЛА КОИШТО**
ПРЕПОЗНАВААТ АЛФА-СИНУКЛЕИН

(57) 1 Антитело коешто врзува алфа синуклеин, коешто содржи зрела тешка низа на варијабилен регион којашто има аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:10, зрела лесна низа на варијабилен регион којшто има аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:5, тешка низа на константен регион којашто има аминокиселинска секвенца на SEQ ID No: 32 со или без C-терминален лизин и лесната низа на константен регион којашто има аминокиселинска секвенца означена SEQ ID No: 13.

, има уште 4 патентни барања

		9E4 VII alignment																			
Kabat	Numbering	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Hu9E4VH1	E	V	R	L	V	E	S	G	C	G	L	V	R	P	G	A	S	L	R	L
	Hu9E4VH2	E	V	R	L	V	E	S	G	C	G	L	V	R	P	G	A	S	L	R	L
	Hu9E4VH3	E	V	R	L	V	E	S	G	C	G	L	V	R	P	G	A	S	L	R	L
	Hu9E4VH4	E	V	R	L	V	E	S	G	C	G	L	V	R	P	G	A	S	L	R	L
Kabat	Numbering	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Hu9E4VH1	S	C	C	A	S	G	F	T	F	S	N	Y	G	M	S	N	V	A	Q	A
	Hu9E4VH2	S	C	C	A	S	G	F	T	F	S	N	Y	G	M	S	N	V	A	Q	A
	Hu9E4VH3	S	C	C	A	S	G	F	T	F	S	N	Y	G	M	S	N	V	A	Q	A
	Hu9E4VH4	S	C	C	A	S	G	F	T	F	S	N	Y	G	M	S	N	V	A	Q	A
Kabat	Numbering	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	52A	53	54	55	56	57	58	59
	Hu9E4VH1	S	D	K	R	L	E	M	V	A	I	S	S	G	D	G	S	M	K	T	T
	Hu9E4VH2	S	D	K	R	L	E	M	V	A	I	S	S	G	D	G	S	M	K	T	T
	Hu9E4VH3	S	D	K	R	L	E	M	V	A	I	S	S	G	D	G	S	M	K	T	T
	Hu9E4VH4	S	D	K	R	L	E	M	V	A	I	S	S	G	D	G	S	M	K	T	T

(51) **B 01J 19/00**

(11) 8837

(13) T1

(21) 2018/346

(22) 30/04/2018

(45) 31/12/2018

(30) US20090143092P 07/01/2009 US

(96) 04/01/2010 EP10700130.7

(97) 11/04/2018 EP2385875

(73) **Swedish Biomimetics 3000 LTD**

Hethel Engineering Centre, Chapman Way

Hethel, Norwich NR14 8FB, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PREWER, Andrew, Richard, Russell

**(54) ДУАЛНО МОБИЛНА ФАЗНА АПАРАТУРА
И ПОСТАПКА**

(57) 1 Систем за изложување на лонгитудинална мобилна продолжена цврста фаза (1) кон множество на последователни постапки, којшто содржи повеќе фазно контактни уреди (400, 401, 500) за контактирање на мобилната продолжена цврста фаза (2), секој фазен контактен уред содржи (i) спроводник (3)


којшто е кружен или не е кружен во трансверзален напречен пресек и дефинира лумен коишто ги содржи двете проточни флуидни фази (2) и мобилната продолжена цврста фаза (1), (ii) флуидни фазни портови (7, 8) во комуникација со луменот за да се овозможи влез на флуидната фаза во луменот, протекување низ него и излез од него, и (iii) цврсти фазни портови (9, 10) во комуникација со луменот за да се овозможи влез на цврстата мобилна фаза во луменот, движење низ него и излез од него, фазниот контактен уред е адаптиран за превенција на излегувањето на флуидот од неговата внатрешност низ цврстите фазни портови; кадешто:

системот е подесен за да патеката на цврстата фаза биде дефинирана помеѓу последователните фазни контактни уреди (400, 401, 500) за да цврстата фаза може да се пометува низ последователните фазни контактни уреди една по една;


прв фазен контактен уред (400) и втор фазен контактен уред (401) се оставени последователно долж патеката и се подесени да примат флуид од заедничкиот прв извор на флуид;

трет фазен контактен уред (500) долж патеката е подесен да прими флуид од заедничкиот втор извор на флуид.

, има уште 20 патентни барања



Слика 1




Слика 2

(51) **С 03С 11/00, С 03С 3/085, С 03С 3/083**
 (11) **8871** (13) Т1
 (21) **2018/347** (22) 02/05/2018
 (45) 31/12/2018
 (30)
 (96) 21/12/2015 EP15201520.2
 (97) 07/02/2018 EP3184494
 (73) **ADF Materials GmbH**
Maulbertschgasse 11 1190 Wien, AT
 (74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) **Isaev, Alexander**
 (54) **ХЕМИСКИ СОСТАВ ЗА ПРОИЗВОДСТВО**
НА ШУПЛИВА СФЕРИЧНА СТАКЛЕНА
ЧЕСТИЧКА СО ВИСОКА КОМПРЕСИВНА
СИЛА

(57) 1 Шуплива сферична стаклена честичка, којашто содржи:

алуминиум оксид Al_2O_3 , силициум диоксид SiO_2 и барем еден метален оксид, каде што металниот оксид е избран од групата составена од алкални метални оксиди и земно алкални метални оксиди; каде што односот на алуминиумови атоми со алкални метални атоми е околу 1:1 и односот на алуминиумови атоми со земно алкалните метални атоми е околу 2:1; каде што шупливата сферична стаклена честичка има дијаметар на честичка од помеѓу 100 и 400 микрони; со клаузула дека шупливата сферична стаклена честичка е слободна од бор.

, има уште 11 патентни барања



Слика 1

(51) **A 61K 31/4184, A 61K 31/519, A 61K 31/7076, A 61K 39/00, A 61K 45/06, A 61K 39/395, A 61P 35/00, A 61P 35/02**

(11) **8872**

(13) T1

(21) **2018/348**

(22) 02/05/2018

(45) 31/12/2018

(30) US20070012762P 10/12/2007 US

(96) 10/12/2008 EP12177257.8

(97) 28/02/2018 EP2564846

(73) **BioCryst Pharmaceuticals, Inc.
4505 Emperor Blvd. Durham, NC 27703, US**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Bantia, Shanta; Breitfeld, Philip and Babu, Yarlagadda Sudhakara

(54) **ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ХЕМАТОЛОШКИ КАНЦЕРИ СО УПОТРЕБА НА
RNR ИНХИБИТОРИ КАКО ШТО Е
ФОРОДЕЗИН ВО КОМБИНАЦИЈА СО АНТИ-
CD20 АГЕНСИ**

(57) 1 Употреба на Фородезин во комбинација со Ритуксимаб во подготвување на лек за лекување на хематолошки рак.
, има уште 20 патентни барања



(51) A 61J 1/05, A 61J 1/20, A 61J 1/14, A 61J 1/10

(11) 8873 (13) T1

(21) 2018/349 (22) 02/05/2018
(45) 31/12/2018

(30) BR2010PI03460 29/09/2010 BR

(96) 02/09/2011 EP11827834.0

(97) 07/02/2018 EP2623085

(73) Caetano, Norival

Rua Dom Armando Lombardi 80 apto. 46 A
05616-010 Sao Paulo, BR

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) Caetano, Norival

(54) **КЕСА ЗА РАСТВОРАЊЕ НА ЛЕК**

(57) 1 Кеса за растворање на лек (1) наменета да содржи одреден волумен на течна супстаца (CM) која треба да се даде на пациент по пат на инектирање, навендата кеса (1) сочинува две рути за пристап, една нарекувана влезна врата (3) и друга нарекувана излезна врата (4) влезната врата (3) на предметната кеса (1) вклучува еден

елемент за филтрација (17), поставен така што да задржува секоја честичка која не смее да влезе во кесата (1) како и апарат за затворање на влез (6) кој може да биде селективно отворен или затворен,

Наведената влезна врата (3) која има игли за задржување (22) за да прими шише (37) со претходно поставен безбедносен апарат (2) кој овозможува шишето (37) со безбедносен апарат да биде поврзано со влезната врата неповратно; истата влезна врата има влезен регион за прекршување (29) поврзан со апарат за затворање на влез (6) кој мора да биде успешно скршен за да се овозможи отворање; наведената влезна врата (3) има влезен капак (25) кој заштитува и прекрива и шилец и игли за задржување (22), наведениот влезен капак (25) има влезен прстен (24) кој го поврзува со структурата на наведената влезна врата, наведениот влезен капак (25) е поврзан со неговиот влезен прстен (24) со влезна линија за ослабување (26) која мора да се скрши за да се

овозвозможи одделување на влезниот капак (25); предметната кеса (1), во однос на излезната врата (4) исто така има апарат за отворање на влез (6) кој може селективно да се отвори или затвори, споменатата излезна врата (4) има излезен регион за прекршување (29) поврзан со апарат за затворање на влез (6) кој мора успешно да се скрши за да се овозможи негово отворање;

споменатат излезна врата (4) има излезен капак (25) кој ја штити и кој има излезен прстен (24) кој се поврзува со структурата на споменатата излезна врата (4), споменатиот излезен капак (25) е споен со неговиот излезен прстен (24) со излезна линија за ослабување (26) која мора да биде прекршена за да се овозможи одделување на излезниот капак (25), карактеризиран во таа кеса (1), во однос на нејзината влезна врата (3), има влезна цевка (C) на долниот крај на структурата на кесата (1), споменатата везна цевка (C) прима спој на сектор на влезна цевка (5) кој сочинува целосна екстензија на апаратот за затворање, кој е дополнет до влезна мобилна конекција (7);

апарат за затворање на влез (6) има влезна централна проекција (8) поврзана со структурата на споемнатиот апарата за затворање на влез (6) со пар на влезни радијални продоленија (9), споменатата влезна централна проекција (8) е всушност склопена внатрешно во влезен тубуларен сектор (10) кој е продоление на секторот на влезна цевка (5) и служи за склопување на влезна мобилна конекција (7), и апарат за затворање на влез (6) и влезна мобилна конекција (7) се компоненти дизајнирани да се дозволи заедничко склопување на истите се додека влезен тубуларен сектор (10) на апаратот за затворање на влез (6) е со таква големина да може да се стави во влезната мобилна конекција (7), останувајќи помеѓу влезен тубуларен и надворешен сид (11) на влезна мобилна

конекција (7) и влезна внатрешна проекција (1) еднаква со тубуларен профил; влезната мобилна конекција (7) е внатрешно поставена со влезен сид за затворање (13) кој централно има влезен тркалезен отвор (14) со големина на дијаметар за да биде целосно затворен со крајот (8A) на влезната централна проекција (8) инкорпорирана со апаратот за затворање на влез (6); влезната мобилна конекција (7) претставува влезна тубуларна екстензија (15) која влегува во комора (16) во која се наоѓа единица на филтрирачки елемент (17), споменатат комора претставува рута на поминување (18) која продолжува во тубуларно тело (19) кое ја конфигурира структурата на шилецот (20); структурата на влезната мобилна конекција (7A) кадешто внатрешно е поставен филтрирачки елемент (17) кој претставува основна тркалезна конфигурација, додека иглие за задржување (22) заедно паралелно се појавуваат од долна страна (21) на споменатата структура, секој вклучува слободен терминал во облик на пукнатина (23); влезниот прстен (24) претставува влезни надворешни краеве (24A) кои се со големина за да можат цврсто да го опфатат истиот околу тркалезната структура (7A) на влезната мобилна конекција (7); апаратот за затворање на влез (6) претставува исто така прв влезен прстенест крај (27) кој има големина за да одржи позиција на покривање во однос на втор влезен прстенест крај (28) инкорпориран на горниот крај на влезната мобилна конекција (7) создавајќи влезна периметричкаа линија која може да се завари или спои за да се конфигурира влезниот регион на прекршување (29) кој служи како плomba за да се осигура некршење на кесата (1); влезни средства на попречување се обезбедени помеѓу влезната мобилна конекција (7) и апарат за затворање на влез (6), таквите влезни средства за попречување претставувани од прва влезна прстенеста проекција (10') која



интегрира апарат за затворање на влез (6) и соодветна втора влезна прстенеста проекција (12'), споменатите први и втори влезни прстенести проекции имаат големина и позиција за да се спречи целосно одделување на споменатиот апарат за затворање на влез (6) и споменатата влезна мобилна конекција (7), понатаму ограничувајќи взаемно поместување помеѓу двете; каде што филтрирачкиот елемент

(17) само ја допира течната супстанца (СЛ) содржана во кесата (1) по успешно отворање на нејзината влезна врата (3), додека таквиот филтрирачки елемент (17) се држи целосно изолиран и херметички одделен од внатрешната средина на кесата 1) до ефективно отворање на влезната врата (3).

, има уште 2 патентни барања

(51) **H 04N 19/176, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H 04N 19/61, H 04N 19/70, G 06T 9/00**

(11) **8874** (13) T1
(21) **2018/351** (22) 03/05/2018
(45) 31/12/2018

(30) KR20090074895 13/08/2009 KR

(96) 13/08/2010 EP13167744.5

(97) 02/05/2018 EP2629526

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Jung, Hae-Kyung; Chen, Jianle; Han, Woo-Jin and Lee, Tammy

(54) **АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА СО УПОТРЕБА НА ГОЛЕМИ ЕДИНИЦИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА**

(57) 1 Апаратура за декодирање на слика која што содржи: процесор, оперативен за добивање, од примен податочен тек, информација за максималната големина на единицата за кодирање, информација за единица за предвидување во кодираната единица и информација за единица за трансформација за трансформација на кодираната единица; и декодер, оперативен за да одреди множество на квадратни максимални кодирани единици во слика со употреба на информацијата за


максимална големина на кодирана единица, и за одредување на квадратни кодирани единици од структура на стебло коешто содржи кодирани единици којшто повеќе не се поделени помеѓу кодираните единици поделени од максимална кодирана единица која користи информација околу кодираните единици синтаксички анализирани од податочен тек, за определување на најмалку една единица за предвидување со употреба на информацијата околу единица за предвидување; и за одредување на најмалку една единица за трансформација со употреба на информацијата за единицата за трансформација, каде што:

максималната единица за кодирање од максималните единици за кодирање е хиерархиски поделена во единица кодирани единици вклучувајќи кодирана единица со постојна длабочина и кодирана единица со длабочина поголема од постојната длабочина, кодираната единица со постојна длабочина е поделена во четири кодирани единици со длабочина поголема од постојната длабочина, независно од соседните кодирани единици со постојна длабочина, и кодираните единици со длабочина поголема од постојната длабочина е предвидена со употреба на најмалку една единица за предвидување и е инверзно-трансформирана со употреба на најмалку една единица за трансформација,


кадешто најмалку едната единица за предвидување е една од блоковите кои што вклучуваат: блок со еденаква големина со кодираната единица со длабочина поголема од постојната длабочина; и блок од множеството на блокови создадени од еднаква делба на најмалку една висина и длабочина на кодираната единица со длабочина поголема од постојната длабочина, кадешто најмалку едната единица за трансформација е една од блоковите кои што вклучуваат: блок со еденаква големина со кодираната единица со длабочина поголема од

постојната длабочина; и блок од множеството на блокови создадени од еднаква делба на висината и длабочината на кодираната единица со длабочина поголема од постојната длабочина, и се карактеризира со тоа што апаратурата за декодирање е конфигурирана за подршка на единица за трансформација, од најмалку една единица за трансформација, која што има големина $2N \times 2N$ кој што вклучува четири единица за предвидување со големина од $N \times N$. , има уште 0 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) E 01C 11/22, E 01C 19/50, E 01C 9/00, E 01C 3/06, E 01C 7/14, E 01C 3/00

(11) 8875

(13) T1

(21) 2018/352

(22) 03/05/2018

(45) 31/12/2018

(30) CN20101526375 19/10/2010 CN

(96) 08/09/2011 EP11833694.0

(97) 07/02/2018 EP2631364

(73) Chen, Ting-Hao and Chen, Jui-Wen

No.288-48, Zhongzheng Rd. Shulin Dist. New Taipei City, TW and No.288-48, Zhongzheng Rd. Shulin Dist. New Taipei City, TW

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Chen, Ting-Hao

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ВЕШТАЧКИ ПЛОЧНИК КОЈ ПОМАГА ПРИ


НАМАЛУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ЕФЕКТИ ОД ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛУВАЊЕ

(57) 1 Постапка за производство на вештачки плочник кое помага при намалување на негативните ефекти на глобалното затоплување, во основа создадени со помош на еколошки повеќестепен слој (10) и водопропустлив слој на плочник (40), кадешто:

по нивелирањето на земјиштето, еколошкиот повеќестепен слој (10) најпрво се нанесува; и водопропустлив слој на плочник (40) е подесен на еколошкиот повеќестепен слој (10); се карактеризира со тоа што еколошкиот повеќестепен слој (10) е формиран од слоевите материјали за изградба на патишта или самото земјиште и шупливи тела (11) помешани со слоевите материјали или со самото земјиште, секое од шупливите тела (11) содржи оклоп составен од два половици на оклопот (111)

меѓусебно поврзани за да се формира внатрешен простор, шупливите тела (11) формираат отвори (112) кои комуницираат со внатрешниот простор, шупливите тела (11) и слоевите материјали или самото земјиште се поставени а потоа се изложуваат на притисок со цел нивно рамнење; притоа и се овозможува на водата од дождот кој врне на земјата да биде пропуштена низ поплочениот слој (40) и еколошкиот повеќестепен слој (10) за да го достигне подземното водно ниво (60) кое што се наоѓа под подземното ниво на земјиштето (50), така што водата од дождот се спроведува во длабинска локација на земјиштето за да го дополни подземното водно ниво (60), и еколошкиот повеќестепен слој (10) обезбедува извонредна средина за опстанок на микроорганизми и протозоици кои живеат во земја.

, има уште 12 патентни барања



Слика 1

(51) A 61K 31/513, A 61P 35/00

(21) 2018/354

(22) 04/05/2018

(11) 8876

(13) T1

(45) 31/12/2018

(30)
(96) 14/05/2015 EP15726258.5
(97) 04/04/2018 EP3197456
(73) **NuCana plc**
77-78 Cannon Street London EC4N 6AF, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GRIFFITH, Hugh; MCGUIGAN, Chris and PEPPER, Chris
(54) **ЛЕКУВАЊЕ НА РАК**
(57) 1 NUC-1031 (гемцитабин-[фенил-бензоксид-Л-аланинил]-фосфат) за употреба во тергетирање на канцерогени стем клетки во лекувањето на рак.
, има уште 14 патентни барања

(51) **C 07D 453/02**
(11) **8877** (13) T1
(21) **2018/355** (22) 04/05/2018
(45) 31/12/2018
(30) EP20120195891 06/12/2012 --
(96) 05/12/2013 EP13811827.8
(97) 21/03/2018 EP2928889
(73) **Chiesi Farmaceutici S.p.A.**
Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) RANCATI, Fabio and LINNEY, Ian
(54) **СОЕДИНЕНИЈА КОИШТО ИМААТ МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОРЕН АНТАГОНИС И АКТИВНОСТ НА БЕТА 2 АДРЕНЕРГИЧЕН РЕЦЕПТОРЕН АГОНИСТ**
(57) 1 Соединение коешто е избрано од групата составена од:

2-(4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)-2-метилфенокси)етил 4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)-амино)метил)фенокси)метил)бензоат;
2-(4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)фенокси)етил
4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)-метил)фенокси)метил)бензоат;
2-(2-хлоро-4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)-

амино)метил)фенокси)етил 4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)-метил)фенокси)метил)бензоат;
2-(4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)-2-метокси)фенокси)етил 4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)-амино)метил)фенокси)метил)бензоат;
2-(2-бromo-4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)-амино)метил)фенокси)етил 4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)метил)фенокси)метил)бензоат;
2-((4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)нафтаген-1-ил)окси)етил 4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)-амино)метил)фенокси)метил)бензоат;
2-(3-хлоро-4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)-амино)метил)фенокси)етил 4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)-метил)фенокси)метил)бензоат;

2-флуоро-4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)-амино)метил)бензил
4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)метил)-фенокси)метил)бензоат;
5-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)-2-метоксибензил
4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)-метил)фенокси)метил)бензоат;
(4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)фуран-2-ил)метил
4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)-метил)фенокси)метил)бензоат;
(5-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)тиофен-2-ил)метил
4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)-метил)фенокси)метил)бензоат;
(5-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)тиофен-3-ил)метил
4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)-метил)фенокси)метил)бензоат;
3-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)бензил 3-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)метил)-фенокси)метил)бензоат;
4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)-3-метоксибензил
4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)-метил)фенокси)метил)бензоат;
3-(4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)фенил)пропил
4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)метил)-фенокси)метил)бензоат;
4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)фенетил 4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)метил)-фенокси)метил)бензоат;
(1-(3-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-пропил)-1Н-пиразол-4-ил)метил 4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)метил)фенокси)метил)бензоат;
2-(4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)-1Н-пиразол-1-ил)етил
4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)-метил)фенокси)метил)бензоат;
4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)бутил 1-метил-5-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)метил)фенокси)-метил)-1Н-пиразоле-3-карбоксилат;
4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)бутил 4-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)метил)фенокси)метил)-тиофене-2-карбоксилат;
4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)бутил 5-((3-((S)-фенил(((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)метил)фенокси)метил)-никотинат;
(R)-кинуклидин-3-ил ((S)-3-((3-((4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)бутил)карбамоил)-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)метокси)-фенил)(фенил)метил)карбамат;
(R)-кинуклидин-3-ил ((S)-3-((5-((4-(((R)-2-



хидроксид-2-(8-хидроксид-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)бутил)карбамоил)фуран-2-ил)метокси)фенил)(фенил)-метил)карбамат;
(R)-кинуклидин-3-ил ((S)-(3-((4-(((R)-2-хидроксид-2-(8-хидроксид-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)бутил)карбамоил)оксазол-2-ил)метокси)фенил)(фенил)-метил)карбамат, и
(R)-3-((S)-(3-((5-((4-((R)-2-хидроксид-2-(8-

хидроксид-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етиламино)бутокси)карбонил)фуран-2-ил)метокси)фенил)(фенил)метилкарбамоилокси)-1-(2-оксо-2-(тиофен-2-ил)етил)-1-азониабцикло[2.2.2]октан хлорид хидрохлорид,
или фармацевтска прифатлива сол од споменатото соединение.
, има уште 5 патентни барања

(51) **G 02B 27/01, G 02B 27/00**

(11) **8878**

(13) T1

(21) **2018/358**

(22) 04/05/2018

(45) 31/12/2018

(30) GB20150002098 09/02/2015 GB and US201462032577P 03/08/2014 US

(96) 28/07/2015 EP15744327.6

(97) 18/04/2018 EP3175280

(73) **Wave Optics Ltd.**

99 Park Drive Milton Park Oxfordshire OX14 4RY, GB


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) GREY, David and TALUKDAR, Sumanta

(54) **ДИФРАКТИВЕН ОПТИЧКИ
БРАНОВОДЕН УРЕД ЗА ШИРЕЊЕ НА
ИЗЛЕЗНАТА ЗЕНИЦА**

(57) 1 Оптичкиот уред за ширење на влезната светлина во две димензии во некој дисплеј на зголемена реалност, кој што опфаќа: брановод (12); влезен дифрактивен оптички елемент изведен да ја спроведува влезната светлина во брановодот; и двата дифрактивни оптички елементи (17; H1; H2) кој што се целосно сместени еден над друг во или на брановодот, при што секој од тие две дифрактивни оптички елементи се изведени да ја примаат светлината од влезниот дифрактивен оптички елемент и ја спроведува кон другиот дифрактивен оптички елемент кој по тоа може да делува како излезен дифрактивен оптички елемент кој што обезбедува од надвор спроведени редови кон посматрачот.

, има уште 12 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 07K 16/40, A 61K 39/00**

(11) **8879**

(13) T1

(21) **2018/359**

(22) 04/05/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201261621461P 06/04/2012 US

(96) 05/04/2013 EP13798222.9

(97) 28/02/2018 EP2833907


(73) **Omeros Corporation and University of Leicester**
**201 Elliott Avenue West Seattle, WA 98119, US
and University Road Leicester LE1 7RH, GB**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **SCHWAEBLE, Hans-Wilhelm and
DEMOPULOS, Gregory, A.**

(54) **МЕШАВИНИ И ПОСТАПКИ ЗА
ИНХИБИРАЊЕ НА MASP-1 И/ИЛИ MASP-3 ВО
ЛЕКУВАЊЕ НА ПАРОКСИЗИМАЛНА НОКНА
ХЕМОГЛОБИНУРИА**

(57) 1 Мешавината која што опфаќа одредено количество на MASP-3 инхибиторен агенс, ефективна да ја инхибира MASP-3-зависна активација на комплемент за употреба во лекување на субјект кој болува од пароксизмална нокна хемоглобинурија (PNH), при што спомнатиот MASP-3 е инхибиторен агенс MASP-3 моноклонално антитело или негов фрагмент кој специфично се врзува за дел на хумано MASP-3 (SEQ ID NO:8). , има уште 9 патентни барања



(51) A 61K 38/22

(11) 8880

(13) T1

(21) 2018/360

(22) 04/05/2018

(45) 31/12/2018

(30) EP20130191807 06/11/2013 --

(96) 23/10/2014 EP14795569.4

(97) 21/02/2018 EP3065764

(73) Paul Scherrer Institut

5232 Villigen PSI, CH

(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(72) ВЕНЕ, Martin and SCHIBLI, Roger

(54) МИНИ-ГАСТРИН АНАЛОГЕН, ПОСЕБНО

ЗА УПОТРЕБА ВО ССК2 РЕЦЕПТОР

ПОЗИТИВНА ТУМОР ДИЈАГНОЗА И/ИЛИ

ТРЕТМАН

(57) 1 Мини-гастрин аналогот PP-F11 ја има следната формула:

PP-F11:

X-DGlu-DGlu-DGlu-DGlu-DGlu-DGlu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Y-Asp-Phe-NH₂,

Каде што Y

претставувааминокиселиназаменианаметионино Т, а X

претставувахемикагрупаприкаченанапептидот заради дијагностичка и /

или терапевтска интервенција кај релевантна заболувања на рецепторот ССК-2.

, има уште 9 патентни барања

(51) C 07K 14/195, A 61K 39/02, A 61K 35/741, A 61K 38/00

(11) 8780

(13) T1

(21) 2018/451

(22) 05/06/2018

(45) 31/12/2018

(30) GB20140023083 23/12/2014 GB

(96) 22/12/2015 EP15819853.1

(97) 04/04/2018 EP3193901

(73) 4D Pharma Research Limited

Life Sciences Innovation Building Cornhill

Road Aberdeen AB25 2ZS, GB

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК


ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) KELLY, Denise

**(54) ПИРИНСКИ ПОЛИПЕПТИД И ИМУНСКА
МОДУЛАЦИЈА**

(57) 1 Полипептид НР или полинуклеотидна секвенца која кодира полипептид НР за употреба во леување и/или рревенција кај субјект; каде што споменатото пореметување е инфламаторно пореметување и/или автоимунно пореметување; каде што споменатиот полипептид е најмалку 75% идентичен со SEQ ID

NO 2, SEQ ID NO 4 или SEQ ID NO 6 и/или кадешто споменатата секвенца на полинуклеотид кодира полипептид која има најмалку 75% идентичност со SEQ ID NO 2, SEQ ID NO 4 или SEQ ID NO 6 и/или кадешто споменатата секвенца на полинуклеотид има најмалку 75% идентичност со SEQ ID NO 1, SEQ ID NO 3 или SEQ ID NO 5.



(51) C 07D 471/04, C 07D 401/04, C 07D 487/04, A 61K 31/4439, A 61K 31/5025, A 61P 5/28, A 61P 35/00, A 61P 5/26

(11) 8782

(13) T1

(21) 2018/452

(22) 05/06/2018

(45) 31/12/2018

(30) US20100305082P 16/02/2010 US;
US20100329023P 28/04/2010 US and
US20100388457P 30/09/2010 US

(96) 16/02/2011 EP16184263.8

(97) 28/03/2018 EP3124481

(73) **Aragon Pharmaceuticals, Inc.**

**12780 El Camino Real, Suite 301
San Diego, CA 92130, US**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) Smith, Nicholas, D; Bonnefous, Celine and Julien, Jackaline, D.

(54) МОДУЛАТОРИ НА АНДРОГЕНИ РЕЦЕПТОРИ И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Фармацевтско соединение за употреба во лечење на рак кој е зависен или посредуван со андрогени рецептори кои содржат 0.5 мг до 1000 мг деривати 8-оксо-6-тиоксо-5,7-дiazаспиرو[3.4]октани или негови



фармацевтски прифатливо соли и негов Н-оксид, заедно со барем една фармацевтски прифатлива неактивна состојка, при што дериватот

8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октани

е:
5-(5-(3-Флуоро-4-(2-(пиролидин-1-ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(4-((1-Метилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-
(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-морфолиноетокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-
(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-(4-метилпиперазин-1-ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(3-Флуоро-4-(3-морфолинопропокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(3-Флуоро-4-(3-(4-метилпиперазин-1-ил)пропокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(4-Флуоро-3-(2-морфолиноетокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-
(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(4-Флуоро-3-(3-морфолинопропокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(4-Флуоро-3-(2-(4-метилпиперазин-1-ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(4-Флуоро-3-(3-(4-метилпиперазин-1-ил)пропокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-(4-метилпиперазин-1-

ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-

3-метилпиколинонитрил;

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-(пепразин-1-ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-тиоморфолиноетокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-(пиперидин-1-ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(4-(2-(4-Метилпиперазин-1-ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-(тетрахидро-2Н-пиран-4-ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(2-Флуоро-4-(2-(4-метилпиперазин-1-ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(2-Флуоро-4-(3-(4-метилпиперазин-1-ил)пропокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(3-Флуоро-4-(3-(пиролидин-1-ил)пропокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(4-(2-(1,1-Диоксидотиморфолино)етокси)-3-
Флуорофенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(2-Флуоро-4-(2-(пиперидин-1-ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-
диазапиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;

5-(5-(2-Флуоро-4-((1-метилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-(трифлуорометил)пиколинонитрил;
3-Метил-5-(5-(4-((1-метилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)пиколинонитрил;
5-(5-(3-Флуоро-4-((1-метилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-метилпиколинонитрил;
5-(5-(3-Флуоро-4-((1-метилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-(трифлуорометил)пиколинонитрил;
3-Метил-5-(8-оксо-5-(4-((тетрахидро-2Н-пиран-4-ил)окси)фенил)-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)пиколинонитрил;
3-Метил-5-(8-оксо-5-(4-((тетрахидро-2Н-тиопиран-4-ил)окси)фенил)-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)пиколинонитрил;
5-(8-Оксо-5-(4-((тетрахидро-2Н-пиран-4-ил)окси)фенил)-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-(трифлуорометил)пиколинонитрил;
3-Метил-5-(8-оксо-6-тиоксо-5-(4-(2-(4-(2,2,2-трифлуороетил)пепразин-1-ил)етокси)фенил)-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)пиколинонитрил;
3-Метил-5-(5-(4-(2-(4-метилпиперазин-1-ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)пиколинонитрил;
5-(5-(4-((1,1-Диоксидотетрахидро-2Н-тиопиран-4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-метилпиколинонитрил;
5-(5-(4-(2-(4-Ацетилпепразин-1-ил)етокси)-3-флуорофенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-(трифлуорометил)пиколинонитрил;
3-Метил-5-(8-оксо-5-(4-(пиперидин-4-илокси)фенил)-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)пиколинонитрил;
5-(8-Оксо-5-(4-(пиперидин-4-илокси)фенил)-6-

тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-(трифлуорометил)пиколинонитрил;
5-(8-Оксо-5-(4-((1-пропионилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-(трифлуорометил)пиколинонитрил;
5-(5-(4-((1-изобутирилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-(трифлуорометил)пиколинонитрил;
Етил 4-(4-(7-(6-цијано-5-(трифлуорометил)пиридин-3-ил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-5-ил)феноксипиперидин-1-карбоксилат;
5-(5-(4-((1-Ацетилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-метилпиколинонитрил;
5-(5-(4-((1-Етилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-метилпиколинонитрил;
5-(5-(4-((1-(2-хидроксиетил)пиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-метилпиколинонитрил;
5-(5-(4-((1-(2-хидроксиетил)пиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-(трифлуорометил)пиколинонитрил;
5-(5-(4-((1-(метилсулфонил)пиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-(трифлуорометил)пиколинонитрил;
5-(5-(4-((1-Исопропилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-7-ил)-3-(трифлуорометил)пиколинонитрил;
Етил 2-(4-(4-(7-(6-цијано-5-(трифлуорометил)пиридин-3-ил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-5-ил)феноксипиперидин-1-ил)ацетат;
4-(4-(7-(6-Цијано-5-(трифлуорометил)пиридин-3-ил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазааспиро[3.4]октан-5-ил)феноксипиперидин-1-карбоксамид;



или негова фармацевтски прифатлива сол или
негов Н-оксид. , има уште 14 патентни барања

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 47/18, A 61K 9/00, A 61K 9/19, A 61K 39/00, A 61K 47/26**

(11) **8805** (13) T1
(21) **2018/501** (22) 26/06/2018
(45) 31/12/2018

(30) US201161470121P 31/03/2011 US

(96) 29/03/2012 ep\EP12763896.3

(97) 23/05/2018 EP2691112

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
Rahway, NJ 07065-0907, US

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SHARMA, Manoj K.; NARASIMHAN,
Chakravarthy Nachu; GERGICH, Kevin James and
KANG, Soonmo Peter

(54) **СТАБИЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА**
АНТИТЕЛА ЗА ЧОВЕЧКИ ПРОГРАМИРАН
РЕЦЕПТОР НА СМРТ PD-1 И ПОВРЗАНИ

ТРЕТМАНИ

(57) 1 Стабилна лиофилизирана формулација
за анти-човечко PD-1 антитело, направена со
лиофилизи-рање на воден раствор која што
содржи:

а) 25-100 mg/mL анти-човечко PD-1 антитело;
б) 70 mg/mL сахароза;
в) 0.2 mg/mL полисорбат 80; и
г) 10 mM Хистидин бафер на pH 5.0 - pH 6.0, и

каде што антителото, содржи:

лесен синџир кој што содржи аминокиселински
остатоци 20 до 237 од НИЗА ИД БР: 36 и те-жок
синџир кој што содржи аминокиселински
остатоци 20 до 466 од НИЗА ИД БР:31.

, има уште 13 патентни барања

Тест		5°C		15°C		25°C		35°C		45°C		55°C		65°C	
Име	Услов	Име	Услов	Име	Услов	Име	Услов	Име	Услов	Име	Услов	Име	Услов	Име	Услов
Времетрае	секунди	Времетрае	секунди	Времетрае	секунди	Времетрае	секунди	Времетрае	секунди	Времетрае	секунди	Времетрае	секунди	Времетрае	секунди
5.0 - 6.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
21.3 - 28.2 mg/mL	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
50-100%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
≤ 5.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
≥ 90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
≤ 10.00%	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35

СЛИКА 1А

(51) C 07D 401/04, C 07D 487/04, C 07D 413/14, C 07D 401/14, C 07D 491/08, A 61K 31/5377, A 61K 31/506, A 61K 31/4545, A 61P 3/00

(11) 8884

(13) T1

(21) 2018/502

(22) 26/06/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201461954351P 17/03/2014 US

(96) 03/03/2015 EP15710006.6

(97) 16/05/2018 EP3119757

(73) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street

New York, NY 10017, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KUNG, Daniel Wei-Shung; CABRAL, Shawn;

FUTATSUGI, Kentaro; HERWORTH, David;


HUARD, Kim; ORR, Suvi Tuula Marjukka and

SONG, Kun

(54) ДИАЦИЛГЛИЦЕРОЛ

АЦИЛТРАНСФЕРАЗА 2 ИНХИБИТОРИ ЗА
УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА МЕТАБОЛНИ
И ПОВРЗАНИ НАРУШУВАЊА

(57) 1 Соединение со Формула (I)



(I)

кадешто

D е N, CH, или CF₃

R1 е (C1-C4)алкил опционално супституиран со еден, два или три супституенти секој независно избрани од флуоро и (C3-C6)циклоалкил,
R2 е флуор или (C1-C4)алкил,
R3 е H, (C1-C4)алкил, или (C3-C6)циклоалкил,
R4 е H, -(C1-C4)алкил, -((C1-C4)алкил)p-(C3-C6)циклоалкил, -((C1-C4)алкил)p-(C3-C6)хетероцикл, -((C1-C4)алкил)p-арил, или -



((C1-C4)алкил)р-хетероарил кадешто R4 е опционално супституиран со еден, два, три или четири супституенти избрани од хало, цијано, оксо, аминил, иминил, -ОН, -(C1-C4)алкил, -(C1-C4)флуороалкил, -(C1-C4)алкокси, -(C3-C6)циклоалкокси, -(C1-C4)флуороалкокси, -((C1-C4)алкил)q-COOH, -((C1-C4)алкил)q-(C3-C6)циклоалкил-COOH, -((C1-C4)алкил)q-(C3-C6)хетероциклил-COOH, -((C1-C4)алкил)q-арил-COOH, -((C1-C4)алкил)q-хетероарил-COOH, -O-((C1-C4)алкил)q-COOH, -O-((C1-C4)алкил)q-арил-COOH, -O-((C1-C4)алкил)q-хетероарил-COOH, -((C1-C4)алкил)q-(C3-C6)циклоалкил, -((C1-C4)алкил)q-(C3-C6)хетероциклил, -((C1-C4)алкил)q-арил, -((C1-C4)алкил)q-хетероарил, -C(O)-(C1-C4)алкил, -C(O)-(C3-C6)циклоалкил, -C(O)-(C3-C6)хетероциклил, -C(O)-NR6R7, -C(O)-((C1-C4)алкил)q-арил, -C(O)-((C1-C4)алкил)q-хетероарил, -NR6R7, -NR6-C(O)-R7, -((C1-C4)алкил)q-O-арил, -((C1-C4)алкил)q-O-хетероарил, -S(O)2-R7, и -S(O)2-NR6R7^[1]_{SEP} или R3 и R4 може да биде поврзано заедно за да формира 4- до 10-член целосно заситен или делумно заситен прстенест систем опционално супституиран со еден, два, три или четири супституенти избрани од хало, цијано, -ОН, -(C1-C4)алкил, -(C1-C4)флуороалкил, -(C1-C4)алкокси, -(C3-C6)циклоалкокси, -(C1-

C4)флуороалкокси, -((C1-C4)алкил)q-COOH, -((C1-C4)алкил)q-(C3-C6)циклоалкил-COOH, -((C1-C4)алкил)q-(C3-C6)хетероциклил-COOH, -((C1-C4)алкил)q-арил-COOH, -((C1-C4)алкил)q-хетероарил-COOH, -O-((C1-C4)алкил)q-COOH, -O-((C1-C4)алкил)q-арил-COOH, -O-((C1-C4)алкил)q-хетероарил-COOH, -((C1-C4)алкил)q-(C3-C6)циклоалкил, -((C1-C4)алкил)q-(C3-C6)хетероциклил, -((C1-C4)алкил)q-арил, -((C1-C4)алкил)q-хетероарил, -C(O)-(C1-C4)алкил, -C(O)-(C3-C6)циклоалкил, -C(O)-(C3-C6)хетероциклил, -C(O)-арил, -C(O)-хетероарил, -C(O)-NR6R7, -C(O)-(C1-C4)алкил-арил, -C(O)-(C1-C4)алкил-хетероарил, -NR6R7, -NR6-C(O)-R7, -O-арил, -O-хетероарил, -(C1-C4)алкил-O-арил, -(C1-C4)алкил-O-хетероарил, -O-(C1-C4)алкил-арил, и -O-(C1-C4)алкил-хетероарил^[1]_{SEP}

R5 е H, F, или цијано^[1]_{SEP}

R6 е H, (C1-C4)алкил, или -S(O)2-R7^[1]_{SEP}

R7е H, (C1-C4)алкил, -(C3-C6)циклоалкил, -(C3-C6)хетероциклил, арил, или хетероарил^[1]_{SEP}

n е 0, 1, 2 или 3^[1]_{SEP}


p е 0 или 1; и

q е 0 или 1^[1]_{SEP}

или негова фармацевтска прифатлива сол.

, има уште 19 патентни барања

Слика 1



(51) **A 61K 9/16, A 61K 9/00**

(11) **8807**

(13) T1

(21) **2018/503**

(22) 26/06/2018

(45) 31/12/2018

(30) EP20080382040 02/10/2008 -- and

US20080104113P 09/10/2008 US

(96) 02/10/2009 EP09783687.8

(97) 11/04/2018 EP2349204

(73) **Laboratorios Liconsa, S.A.**

Gran Via Carles III 98 Ed. Trade

08028 Barcelona, ES

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **SERENO GUERRA, Antonio and AMIGHI,**

Karim

(54) **ИНХАЛИРАЧКИ ЧЕСТИЧКИ КОИШТО
СОДРЖАТ ТИОТРОПИУМ**

(57) 1 Инхалирачки честички коишто содржат стабилизирани анхидридна аморфна форма на тиотропиум со стабилизирачки агенс, којшто е лактоза, кадешто стабилизираниот аморфна форма на тиотропиум со стабилизирачкиот агенс содржат матрикс во којшто тиотропиум е диспергиран во молекуларна состојба или кадешто стабилизираниот аморфна форма на тиотропиум со стабилизирачкиот агенс содржи аморфен тиотропиум диспергиран на површината од стабилизирачкиот агенс и кадешто честичките се измешани со еден или повеќе груби ексципиенси коишто имаат средна големина на честички од 15 до 250 μm , има уште 10 патентни барања



Слика 1

(51) **A 41D 1/04, A 41D 31/00, F 41H 1/02, A 45F 5/02, A 45F 3/14**

(11) **8808**

(13) T1

(21) **2018/504**

(22) 27/06/2018

(45) 31/12/2018

(30) CZ20140000497 17/07/2014 CZ

(96) 12/07/2015 EP15176371.1

(97) 04/04/2018 EP2974610

(73) **Cisar, Zdenek**

Kotkova 20

79601 Prostějov, CZ

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Cisar, Zdenek

(54) **СИСТЕМ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТ КОН НОСЕЧКА ПОВРШИНА**

(57) 1 Систем за прикачување на предмети опремени со елементи за прицврстување кон потпорна површина (1) на војнички елек кој што се состои од најмалку две преклопувања, во приближно правоаголни системи на преврзување прикачени на потпорна површина


на војничкиот елек така што секој каиш (2, 4), заедно со соседниот дел на потпорната површина (1) на војничкиот елек, формира серија на затворени чворови за поставување низ елементите за прицврстување на предметот, се карактеризира со тоа што првиот систем на преврзување се состои од преврзани каиши (A, A1) од која што секоја група каиши (A, A1) се состои од најмалку два соседни каиши (2) и вториот систем на преврзување се состои од индивидуални каиши (4) одвоени со процеп, или групи на каиши (B) со соседни каиши (4), каде што каишите (2) од групите каиши (A, A1) од првиот систем на преврзување се сошиени кон потпорната површина (1) на војничкиот елек со помош на конец (25) на места каде што тие се преклопуваат со индивидуалните каиши (4) или каишите (4) од групите каиши (B) од вториот појасен систем, и индивидуалните каиши (4) и/или каишите (4) од групите каиши (B) од вториот појасен систем се сошиени кон

потпорната површина (1) на војничкиот елек со
конци на места кадешто каишите (2) го
преклопуваат првиот систем на преврзување,
или
индивидуалните каиши (4) и/или каишите (4) на
групите каиши (B) од вториот систем на
преврзување се сошиени кон потпорната
површина (1) на војничкиот елек со помош на
конците (51) долж надворешните рабови на

групите каиши (A, A1) на каишите (2) од првиот
систем на преклопување, или со конците (52)
долж надворешните рабови на еден од каишите
(2) од групите каиши (A, A1) од првиот систем
на преврзување, или со конците (54, 53) во
процепите помеѓу групите каиши (A, A1) на
каишите (2) од првиот систем на преврзување.

, има уште 2 патентни барања

Слика 1



(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/00**

(11) **8809**

(13) T1

(21) **2018/505**

(22) 27/06/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201361766765P 20/02/2013 US and
US201361879338P 18/09/2013 US

(96) 20/02/2014 EP14754019.9

(97) 18/04/2018 EP2840892

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

777 Old Saw Mill River Road

Tarrytown, NY 10591, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John;
GURER, Cagan; MURPHY, Andrew J. and
MEAGHER, Karolina A.

(54) **НЕ-ЧОВЕЧКИ ЖИВОТНИ СО
МОДИФИЦИРАНИ СЕКВЕНЦИ НА
ИМУНОГЛОБУЛИНСКА ТЕШКА НИЗА**

(57) 1 Стаорец или глушец којшто содржи во
неговата гермлина геном на ендеген локус на
имуноглобулинска тешка низа преуредена
нуклеотидна секвенца на човечка
имуноглобулинска тешка низа на варијабилен
регион под контрола на промотер и оперативен
поврзан за ендегена генска секвенца на тешка
низа на константен регион, кадешто



преуредената нуклеотидна секвенца на тешка низа на варијабилен регион ја кодира секвенцата на VH3-23/X1X2/JH, каде што X1 е било која аминокиселина, и X2 е било која аминокиселина, и каде што сите еднотени

функционални VH, DH, и JH генски сегменти се избришани од еднотениот локус на имуноглобулинска тешка низа или се изведени не-функционални.

[1]
[SEP]

, има уште 17 патентни барања

(51) **A 61K 31/427, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 61K 31/513**

(11) **8810**

(13) T1

(21) **2018/506**

(22) 28/06/2018

(45) 31/12/2018

(30) US20050064467 23/02/2005 US

(96) 21/02/2006 EP10159672.4

(97) 28/03/2018 EP2206500

(73) **AbbVie Inc.**

North Chicago, IL 60064, US


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Rosenberg, Jörg; Reinhold, Ulrich; Liepold, Bernd; Berndt, Gunther; Breitenbach, Jörg; Alani, Laman and Ghosh, Soumojeet

(54) **ТВРДА ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРНА ФОРМУЛАЦИЈА ШТО СОДРЖИ ЛОПИНАВИР**

(57) 1 Тврда фармацевтска дозирна форма за употреба во третманот на ХИВ пациент, третманот содржи администрирање на наведената фармацевтска дозирна форма без храна на наведениот пациент, назначено со тоа, што наведената дозирна форма содржи тврд раствор или тврда дисперзија на лопинавир во барем еден фармацевтски прифатлив полимер растворлив во вода што има T_g од барем 50 °C и барем еден фармацевтски прифатлив не-јонски сурфактанс.

, има уште 13 патентни барања



(51) C 07D 403/14, A 61K 31/506, A 61P 9/00

(11) 8811

(13) T1

(21) 2018/507

(22) 28/06/2018

(45) 31/12/2018

(30) DE20101044131 18/11/2010 DE

(96) 15/11/2011 EP11784992.7

(97) 28/03/2018 EP2640718

(73) Bayer Intellectual Property GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10

40789 Monheim, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MILITZER, Hans-Christian; GRIES, Jörg and

КОЕР, Stefan


(54) СУПСТИТУИРАН НАТРИУМ-1Н-ПИРАЗОЛ-5-ОЛАТ

(57) 1 Натриум 1-[6-(морфолин-4-ил)пиримидин-4-ил]-4-(1Н-1,2,3-триазол-1-ил)-1Н-пиразол-5-олат што одговара на соединението со формулата (II)



, има уште 10 патентни барања

Фигура 1 ИИ-Спектар на соединението со формулата (II) и соединението со формулата (I)



(51) **C 12M 1/16, C 12M 1/107**

(11) **8812**

(21) **2018/508**

(13) T1

(22) 28/06/2018

(45) 31/12/2018

(30) DE201220100788U 06/03/2012 DE and
DE201220100816U 07/03/2012 DE

(96) 05/03/2013 EP13707627.9

(97) 11/04/2018 EP2823031

(73) **BEKON GmbH**

Feringastrasse 9

85774 Unterföhring, DE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) LUTZ, Peter and LIEBENEINER, Rolf

(54) **БИОРЕАКТОР ЗА МЕТАНИЗАЦИЈА НА
БИОМАСА И МЕТОД ЗА РАБОТА НА ТАКОВ
БИОРЕАКТОР**

(57) , има уште патентни барања

(51) **C 07K 16/30, C 07K 14/47, A 61K 39/395, A
61P 35/00**

(11) **8813**

(21) **2018/509**

(13) T1

(22) 28/06/2018

(45) 31/12/2018

(30) DE20041024617 18/05/2004 DE

(96) 18/05/2005 EP11002013.8

(97) 18/04/2018 EP2371848

(73) **Astellas Pharma Inc.**

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome

Chuo-ku

Tokyo 103-8411, JP

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Koslowski, Michael; Fritz, Stefan and Geppert, Harald-Gerhard

(54) ДИФЕРЕНЦИЈАЛИ ВО ТУМОРНИ ГЕНСКИ ПРОИЗВОДИ И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Употреба на антитело во постапка за откривање на клетки на тумор кои изразуваат тумор-поврзан антиген, кадепото антителото се врзува кон тумор-поврзаниот антиген, кадешто антителото може да се добие со пат на имунизација со пептид или полипептид којшто има аминокиселинска секвенца избрана од групата која што се состои од SEQ ID бр: 142-

148, и кадешто тумор-поврзаниот антиген изразен во ткивото на туморот има аминокиселинска секвенца во согласност со SEQ ID бр: 16 и во споредба со здраво нормално ткиво е дегликолизирана варијанта на тумор-поврзаниот антиген, кадешто гликолизацијата е N-гликолизација и туморот е гастричен тумор или тумор на бели дробови, и постапката содржи откривање на дегликолизирана варијанта на тумор-поврзан антиген во биолошки примерок.

, има уште 3 патентни барања



(51) C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 403/12, A 61K 31/4155, A 61P 35/00

(11) 8814

(13) T1

(21) 2018/510

(22) 28/06/2018

(45) 31/12/2018

(30) IN2009CHE2439 08/10/2009 IN;
IN2009CHE2636 30/10/2009 IN;
IN2010CHE1513 02/06/2010 IN;
IN2010CHE1514 02/06/2010 IN; IN2010CHE158

25/01/2010 IN; IN2010CHE2385 19/08/2010 IN
and US20090265540P 01/12/2009 US

(96) 07/10/2010 EP10776149.6

(97) 11/04/2018 EP2509974

(73) Rhizen Pharmaceuticals S.A.

Fritz Courvoisier 40

2300 La Chaux de Fonds, IN


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) MUTHUPPALANIAPPAN, Meyyappan;
VISWANADHA, Srikant; VARANASI, Kanthikiran,
Vs.; MERIKAPUDI, Gayatri, Swaroop and
VAKKALANKA, Swaroop, Kumar, V., S.

**(54) МОДУЛАТОРИ НА ПИРАЗОЛ ДЕРИВАТИ
НА КАЛЦИУМОВИ КАНАЛИ АКТИВИРАНИ СО
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА КАЛЦИУМ И
ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА НЕ-МАЛ
КЛЕТОЧЕН РАК НА БЕЛИ ДРОБОВИ**

(57) 1 Соединение со формула (IA-I):



(IA-I)



или таутомер, N-оксид, фармацевтски
прифатлив естер или негова фармацевтска
прифатлива сол, кадешто

R1 и R2 се заедно циклопропил или еден од R1
и R2 е CF₃ и другиот е циклопропил;
R''' е избран од хидроген, хидрокси, цијано,
халоген, -ORa, -COORa, -S(=O)q-Ra, -NRaRb, -
C(=X)-Ra, супституирана или несупституирана
C(1-6) алкил група, супституиран или
несупституиран C(1-6) алкенил, супституиран
или несупституиран C(1-6) алкинил, и
супституиран или несупституиран C(3-5)
циклоалкил; T, U, V и W се истиот или различни
и се независно избрани од CRa и N; -CH₂- , -
CHMe-, 

A е отсутен или е избран од

Су е бицикличен прстен избран од
супституирана или несупституирана
циклоалкил група, супституиран или
несупституиран хетероциклил, супституиран
или несупституиран арил, и супституиран или
несупституиран хетероарил, 
секоја појава на Ra и Rb се истите или
различни и се независно избрани од хидроген,
нитро, хидрокси, цијано, халоген, -ORc, -S(=O)q-
Rc, -NRcRd, -C(=Y)-Rc, -CRcRd-C(=Y)-Rc, -
CRcRd-Y- CRcRd-, -C(=Y)-NRcRd-, -NRRd-C(=Y)-
NRcRd-, -S(=O)q-NRcRd-, -NRcRd-S(=O)q-
NRcRd-, -NRcRd-NRcRd-, супституиран или
несупституиран алкил, супституиран или
несупституиран алкенил, супституиран или
несупституиран алкинил, супституиран или
несупституиран циклоалкил, супституирана или
несупституирана циклоалкилакил,
супституиран или несупституиран
циклоалкенил, супституиран или
несупституиран хетероциклил, супституиран
или несупституиран хетероциклилалкил,
супституиран или несупституиран арил,
супституиран или несупституиран ариалкил,
супституиран или несупституиран хетероарил,
и супституиран или несупституиран
хетероарилалкил, или кога Ra и Rb се директно
поврзани за истиот атом, тие може заедно да
формираат супституиран или несупституиран
заситен или незаситен 3-10 член прстен,
којшто може опционално да вклучува еден или
повеќе хетероатоми коишто можат да бидат
истиот или различен и се избрани од O, NRc и
S;
секоја појава на Rc и Rd може да бидат истиот
или различни и се избрани од хидроген, нитро,
хидрокси, цијано, халоген, супституира или
несупституирана алкил, супституиран или
несупституиран алкенил, супституиран или
несупституиран алкинил, супституиран или
несупституиран циклоалкил, супституирана или
несупституирана циклоалкилакил, супституиран
или несупституиран циклоалкенил,

супституирана или несупституирана хетероциклична група, супституиран или несупституиран хетероциклилалкил, или кога два R_c и/или R_d супституенти се директно поврзани за истиот атом, тие може да бидат поврзани за да формираат супституиран или несупституиран заситен или незаситен 3-10 член прстен, којшто може опционално да вклучат еден или повеќе хетероатоми коишто се исти или се различни и се избрани од O, NH и S; секоја појава на Y е избрана од O, S и -NR_a; и секоја појава на q независно претставува 0, 1 или 2;

со клаузула (е) дека соединението со формула (IA-I) не е:

N-[4-[5-циклопропил-3-(трифлуорометил)-1H-пиразол-1-ил]фенил]-1-метил-3-(трифлуорометил)-1H-Тиено[2,3-с]пиразол-5-карбоксамид или
N-[4-[5-циклопропил-3-(трифлуорометил)-1H-пиразол-1-ил]фенил]-Пиразоло[1,5-а]пиримидин-2-карбоксамид.

, има уште 18 патентни барања

(51) **E 06B 3/22, E 06B 3/72, E 06B 3/70**

(11) **8815** (13) T1

(21) **2018/511** (22) 29/06/2018

(45) 31/12/2018

(30) BE20150005024 14/01/2015 BE and

BE20150005834 18/12/2015 BE

(96) 29/12/2015 EP15003683.8

(97) 18/04/2018 EP3045650

(73) **HARINCK, naamloze vennootschap**
Heirweg 95

8710 Wielsbeke, BE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Harinck, Kris André**

(54) **КРИЛО НА ВРАТА СО ПАНЕЛ И**
ПАНЕЛНА ОПРЕМА ЗА ТАКВО КРИЛО

(57) 1 Крило на врата кое што содржи рамка (4) и панел (5) со предно крило (6) и задно крило (7), пришто рамката (4) е составена од конвенционални профили (9) со преден зид (10) и заден зид (11), соодветно на предната и задната страна на рамката (4), внатрешен зид

(12) и надворешен зид (13), соодветно на внатрешната ивица и надворешната ивица на рамката (4), и раб (14) ориентиран навнатре е обезбеден на внатрешниот зид (12) на профилите (9) за да се формира жлеб (15) и притоа предното крило (6) е прицврстена кон предниот дел на рамката (4), прието барем делумно прекривајќи го предниот дел на рамката (4), кадешто предното крило (6) е обезбеден со стегачки механизам (20) кој овозможува предното крило (6) да биде повлечено кон предниот дел рамката (4), прието овие механизми(20) се формирани од страна на една или повеќе спојници долж периферијата во рамката (4) со основен елемент (21) кој што е прицврстен на предното крило (6), се карактеризира со тоа што механизмитепонатаму содржат стегачка летва (22) таму прицврстена и која што се свиткува позади гореспоменатиот раб (14) и може да биде затегната на основниот елемент (21) кон предното крило (6).
, има уште 16 патентни барања



Слика 1

(51) C 07D 401/14, C 07D 417/12, C 07D 413/14, C 07D 231/12, C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D 417/14, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 403/14, C 07D 413/12, A 61K 31/4155, A 61K 31/415, A 61P 35/00

(11) 8816

(13) T1

(21) 2018/512

(22) 29/06/2018

(45) 31/12/2018

(30) IN2009CHE2439 08/10/2009 IN;
IN2009CHE2636 30/10/2009 IN;
IN2010CHE1513 02/06/2010 IN;
IN2010CHE1514 02/06/2010 IN; IN2010CHE158
25/01/2010 IN and US20090265540P 01/12/2009
US

(96) 07/10/2010 EP10779334.1

(97) 25/04/2018 EP2509955

(73) Rhizen Pharmaceuticals S.A.

Fritz Courvoisier 40

2300 La Chaux de Fonds, CH


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) VISWANADHA, Srikant; MERIKAPUDI, Gayatri, Swaroop; MUTHUPPALANIAPPAN, Peuyappan and VAKKALANKA, Swaroop, Kumar, V.S.


(54) ПИРАЗОЛ ДЕРИВАТИ КАКО
МОДУЛАТОРИ НА КАЛЦИУМОВИ КАНАЛИ
АКТИВИРАНИ СО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА
КАЛЦИУМ

(57) 1 Соединение со формула



(I)

или таутомер, N-оксид, фармацевтски
прифатлив естер или негова фармацевтска
прифатлива сол, кадешто
Прстен Hy претставува




опционално супституиран со R^{'''};

R¹ е циклопропил;

R² е избран од CH₃, CH₂F, CHF₂, CF₃, супституиран или несупституиран C(3-5)циклоалкил, CH₂-ORa, CH₂-NRaRb, CN и COOH;

Прстен Ar е избран од




L¹ и L² заедно претставуваат -NH-C(=X)- или -C(=X)NH;

A е отсутна или е избрана од -(CR'R'')- или -NRa;

R' и R'' се истиот или различен и се независно избрани од водород, хидрокси, цијано, халоген, -ORa, -COORa, -S(=O)_q-Ra, -NRaRb, -C(=X)-Ra, супституирана или несупституирана C(1-6) алкил група, супституиран или несупституиран C(1-6) алкенил, супституиран или несупституиран C(1-6) алкинил, и супституиран или несупституиран C(3-5) циклоалкил, или R' и R'' може да бидат поврзани за да формираат супституиран или несупституиран заситен или незаситен 3-6 член прстен, којшто може опционално да вклучува еден или повеќе хетероатоми коишто може да бидат исти или различни и се избрани од O, NRa и S; R''' е избран од водород, хидрокси, цијано, халоген, -ORa, -COORa, -S(=O)_q-Ra, -NRaRb, -C(=X)-Ra, супституирана или несупституирана C(1-6) алкил група, супституиран или несупституиран C(1-6) алкенил, супституиран или несупституиран C(1-6) алкинил, и супституиран или несупституиран C(3-5)циклоалкил,

секоја појава на X е независно избрана од O, S и -NRa;

Sy е избран од



секоја појава на Ra и Rb се истиот или различен и се независно избрани од водород, нитро, хидрокси, цијано, халоген, -ORc, -S(=O)_q-Rc, -NRcRd, -C(=Y)-Rc, -CRcRd-C(=Y)-Rc, -CRcRd-Y, -CRcRd-C(=Y)-NRcRd, -NRRd-C(=Y)-NRcRd, -S(=O)_q-NRcRd, -NRcRd-S(=O)_q-NRcRd, -NRcRd-NRcRd, супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран алкенил, супституиран или несупституиран алкинил, супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран циклоалкилакил, супституиран или несупституиран циклоалкенил, супституиран или несупституиран хетероциклил, супституиран или несупституиран хетероциклилалкил, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран арилалкил, супституиран или несупституиран хетероарил, и супституиран или несупституиран хетероарилалкил, или кога Ra и Rb се директно врзани за истиот атом, тие може да се поврзани за да формираат супституиран или несупституиран заситен или незаситен 3-10 член прстен, којшто опционално вклучува еден или повеќе хетероатоми коишто може да бидат исти или различни и се избрани од O, NRc и S; секоја појава на Rc и Rd може да бидат исти или различни и се независно избрани од водород, нитро, хидрокси, цијано, халоген, супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран алкенил,



супституиран или несупституиран алкинил,
супституиран или несупституиран циклоалкил,
супституиран или несупституиран
циклоалкилакил, супституиран или
несупституиран циклоалкенил, супституирана
или несупституирана хетероциклична група,
супституиран или несупституиран
хетероциклилакил, или кога два R_c и/или R_d
супституенти се директно врзани за истиот
атом, тие може да се поврзани за да

формираат супституиран или несупституиран
заситен или незаситен 3-10 член прстен, којшто
може да опционално да вклучува еден или
повеќе хетероатоми коишто се исти или
различни и се избрани од O, NH и S;
секоја појава на Y е избрана од O, S и -NR_a; и
секоја појава на q независно претставува 0, 1
или 2;

, има уште 12 патентни барања

(51) **A 21D 15/02, A 21D 13/00**

(11) **8817**

(13) T1

(21) **2018/514**

(22) 02/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) TR20130013379 18/11/2013 TR

(96) 02/10/2014 EP14820951.3

(97) 25/04/2018 EP3071042

(73) **Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi**
Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde
Eskisehir, TR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KANATLI, Ahmet Firuzhan

(54) **ИНДУСТРИСКИ ПРЕХРАМБЕН**
ПРОИЗВОД СО ВИСОКА СОДРЖИНА НА
ВОДА И ФИЛ КОЈ НЕ СОДРЖИ
КОНЗЕРВАНСИ И ЕМУЛГАТОРИ

(57) 1 Производна постапка за индустриски
погоден прехранбен производ за моментална
конзумација, кој што има минимален износ на
вода од 0,80 и содржи фил, ослободен од
конзерванси и емулгатори, се карактеризира со
тоа што содржи производни чекори на:

- a) подготовка и печење на пекарски производ
- (1),
- b) со цел да се подготви филот (2),

1) добивање на фил (2) со мешање на маст со

износ од 10-20% од тежина, засладувач со износ
од 20-50% од тежина, вода со износ од 15-30%
од тежина, безмасно дехидрирано млеко со
износ од 10-20% од тежина, згуснувач со износ
од 0.1-1% од тежина, хидратант со износ од 2-
10% од тежина, скроб со износ од 1-5% од
тежина, сол со износ од 0-1% од тежина, арома
со износ 0-1% од тежина и со изведба на
постапка на кондензација-
пастеризација/хомгенизација во рамки на
единечна производ,
2) добивање на фил (2) со намалување на
температурата на добиениот фил (2) и
подесување на истиот на температурен опсег од
50-55°C,
3) подготовка на филот (2) при подесена
температура во индивидуални фази
(K1,K2,K3,K4) со помош на производни чекори
на,


- подесување на температурата на споредниот
производ помеѓу 15-30 °C во првиот фаза (K1),
- ладење до температура под точката на
мрзнење без да се дозволи кристализација со
константна мешање во втората фаза (K2),
- изведба на кристализациско-воздушни
постапки со задржување на воздушните
честички во внатрешноста на вискозната
матрична структура формирана со

минимизирање на температурната варијација и добивање на кохидна емулзија која што содржи масни глобули со големина помеѓу е 1nm-1µm (K3).

• подесување на температурата на споредниот производ помеѓу 8-15°C во крајниот фаза (K4),

с) комбинација на зготвениот пекарски производ (1) со филот (2),
d) пакување со пакувања пополнети со гасни конзерванси.

, има уште 8 патентни барања



Слика 1

(51) A 63C 9/00, A 63C 5/075

(11) 8818

(13) T1

(21) 2018/515

(22) 02/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) DE20141004783 02/04/2014 DE

(96) 26/03/2015 EP15719149.5

(97) 09/05/2018 EP3126019

(73) Steinbach Alpin

Raß Thurn Str. 10a

6372 Oberndorf, AT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) WEBER, Brigitte and STEINBACH, Christian

(54) СИСТЕМ ЗА АМОРТИЗИРАЊЕ ЗА ДАСКА ЗА ЛИЗГАЊЕ

(57) 1 Систем за амортизирање (10) за даска за


лизгање (1), особено за даска за лизгање на снег за скијање, што содржи:

- основна плоча (12) што се протега долж надолжна оска (L) од даската за лизгање, со горна страна (12a), на која може да се распореди чевел (2) или врзување, и со понизок приклучок за поврзување (12b) на даската за лизгање, на кој основната плоча е пивотирачки поддржлива во барем една дополнителна точка на монтирање (M) на даската за лизгање;
- амортизер (22) конфигуриран за амортизирање релативно движење помеѓу даската за лизгање и основната плоча; каде што амортизерот е поддржлив, независно

од било кое лежиште од основната плоча, на даската за лизгање соодветно напред и наназад од основната плоча во точка (26.2) различна од точката на монтирање (М); каде што релативното движење што треба да се амортизира е преносливо до амортизерот на

начин ослободен од било каков пренос; назначено со тоа, што амортизерот се држи на основната плоча.

, има уште 14 патентни барања



(51) В 29С 45/00, В 29С 70/08, В 29К 101/12, В 29К 105/08, В 29К 105/10, В 32В 3/30, В 32В 5/02

(11) 8819

(13) Т1

(21) 2018/516

(22) 02/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201361857806P 24/07/2013 US

(96) 24/07/2014 EP14750875.8

(97) 06/06/2018 EP3024644

(73) Integrated Composite Products Inc.
3428 Lakeridge Place NW
Suite 120

Rochester, MN 55901, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) HAWLEY, Ronald Clare and MAZULA, Derek Joel


(54) КОМПОЗИТЕН КОНСТРУКЦИСКИ ПРОИЗВОД

(57) 1 Композитен конструкциски производ (10; 100; 200) кој опфаќа: полимерно тело (20) кое ја има првата главна површина (22) и спротивна втора главна површина (24), при што спомнатото полимерно тело (20) е формирано од термопластичен материјал; мнозинство на влакна кои формираат дисперзија на влакна во внатрешноста на полимерното тело (20), при што влакната имаат просечна должина помала од 15 mm и просечен пречник помал од 50 микрометри;


бочно протегајќи се ребрест елемент (26) кој се проега од втората главна површина (24) и има бочна должина и формира дел на полимерното тело (20); и континуален влакнест елемент (30) кој се протега по должина и вграден е во внатрешноста на бочната должина на ребрестиот елемент (26), при што

континуалниот влакнест елемент (30) опфаќа најмалку 1000 паралелни и зедно протегајќи континуални влакна и смола, каде што континуалниот влакнест елемент (30) има од 50 до 30 mas.% смола.


, има уште 13 патентни барања



СЛИКА 1



СЛИКА 2



СЛИКА 3

(51) A 61K 31/565, A 61K 47/40, A 61K 9/08, A 61K 9/14, A 61K 9/19, A 61P 25/00, A 61P 9/00

(11) 8820

(13) T1

(21) 2018/517

(22) 02/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) CN20101292234 21/09/2010 CN

(96) 08/07/2011 EP11826361.5

(97) 18/04/2018 EP2620153

(73) Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical Co., Ltd.

G401-415, 3 Lanyue Road

International Business Incubator

Guangzhou Science City

Guangzhou 510663, CN

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) YAN, Guangmei; HU, Haiyan; ZHANG, Jingxia; QIU, Pengxin; LI, Ling and TIAN, Ning

(54) **ИНЈЕКЦИЈА НА 5 АЛФА-АНДРОСТАН (АЛКИЛ)-3 БЕТА,5,6 БЕТА-ТРИОЛ И ПОСТАПКА ЗА НЕЈЗИНО ПРИРЕДУВАЊЕ**

(57) 1 Инјекција на 5 α -андростан-3 β ,5,6 β -триол, кој ја вклучува течната инјекција со растворувач или цврста инјекција, опфаќа најмалку еден растворлив ексципијенс, при што најмалку еден растворлив ексципијенс го вклучува

хидроксипропил- β -циклодекстринот.
, има уште 9 патентни барања

(51) **F 16D 65/56**

(11) **8821**

(13) T1

(21) **2018/518**

(22) 03/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) DE201610205639 05/04/2016 DE

(96) 04/04/2017 EP17164874.4

(97) 25/04/2018 EP3228897

(73) **KES Keschwari Electronic Systems GmbH & Co. KG**

30890 Barsinghausen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) Keschwari Rasti, Mahmud

(54) **Сопирачка со симетричен прилагодувач на абене**


(57) 1 Сопирачката има две клешти за спојување помеѓу кои се уредува уред за

генерирање сила, при што уредот за генерирање сила има две вретена (1, 2) распоредени на заедничка линеарна оска на движење (9), карактеризирана со тоа, што првите краеве (4, 5) на вретената се наредени со вртежен момент и се лизгаат по должината на линеарната оска на движење (9) во насока на вретеното (3), при што вторите краеве (10, 11) на вретената (1, 2) спроти првите краеве (4, 5) се вртат на клештите, со секое вретено (1, 2) и навртките на вретеното (15, 16), може да се вчитаат со клипен цилиндер (17), на кој може да се примени притисок, во спротивни насоки долж линеарна оска на движење (9) и вретената (1, 2) и оските на вретеното (15, 16) се придвижуваат од мотор (6) до ротација во однос на еден друг.
, има уште 13 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/4545, A 61P 9/00, A 61P 3/00**

(11) **8822**

(13) T1

(21) **2018/519**

(22) 03/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) JP20130209826 07/10/2013 JP

(96) 06/10/2014 EP14790746.3

(97) 13/06/2018 EP3055309

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**

**1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) KASAI, Shizuo; HIROSE, Hideki; YAMASAKI, Takeshi; YAMASHITA, Tohru; KINA, Asato and NISHIKAWA, Yoichi

(54) **АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРОТ НА СОМАТОСТАТИН - ПОДТИП 5 (SSTR5)**

(57) , има уште патентни барања

(51) **C 07K 16/30, A 61K 39/00, A 61N 5/10**

(11) **8823**

(13) T1

(21) **2018/520**

(22) 03/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) US20100387933P 29/09/2010 US

(96) 29/09/2011 EP11831345.1

(97) 06/06/2018 EP2621526

(73) **Seattle Genetics, Inc. and Agensys, Inc.
21823 30th Drive, S.E.**

**Bothell, WA 98021, US and 2225 Colorado
Avenue**

Santa Monica, CA 90404, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) JAKOBOVITS, Aya; TORGOV, Michael; SATPAEV, Daulet; MORRISON, Robert, Kendall;

MORRISON, Karen Jane, Meyrick; GUDAS, Jean and AN, Zili

(54) **КОНЈУГАТИ НА АНТИТЕЛО И ЛЕК (ADC) КОИ СЕ ВРЗУВААТ ЗА 191P4D12 ПРОТЕИНИ**

(57) 1 Конјугат на антитело и лек кој опфаќа анти-191P4D12 антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент,кај кого антитело или негов фрагмент опфаќа варијабилен регион на тежок ланец кој се состои од аминокиселински остаток 20 до аминокиселински остаток 136 од SEQ ID NO: 7 и варијабилен регион на лесен ланец кој се состои од аминокиселински остаток 23 до аминокиселински остаток 130 од SEQ ID NO: 8, а кај кој антитело или негов фрагмент е коњугуван со монометил ауристатин Е (MMAE). , има уште 27 патентни барања



Сл. 1: cDNK (SEQ ID NO:1) и аминокиселинска секвенца (SEQ ID NO:2) од 191P4D12. Стартен метионин е подвлечен. Отворената рамка на читање се протега од нуклеинска киселина 264-1796 вклучувајќи стоп кодон.

[illegible]

(51) C 12N 15/113, A 61K 31/7125

(11) 8824

(13) T1

(21) 2018/521

(22) 03/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201161568590P 08/12/2011 US

(96) 07/12/2012 EP12805882.3

(97) 04/04/2018 EP2788487

(73) **Sarepta Therapeutics, Inc.**

215 First Street

Cambridge, MA 02142, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KOLE, Ryszard and BESTWICK, Richard, Keith


**(54) ОЛИГОНУКЛЕОТИДНИ АНАЛОЗИ КОИ
ТАРГЕТИРААТ ЧОВЕЧКИ ЛМНА**

(57) 1 Антисензитивен нуклеотид за редуцирање експресија на абнормално споена ЛМНА мРНК, олигонуклеотидот има значително

ненаполнет 'рбет и е составен од морфолино поединици и врски помеѓу поединици што содржат фосфор соединуваат морфолино азот на една поединица на 5'-егзоцикличен јаглерод од соседна поединица, содржи 25-40 бази, и вклучува таргетирачка секвенца што вклучува било кое од СЕК ИД БРи: 4, 5, 10, 11, 13, 14, и 16.

назначено со тоа, што антисензитивниот олигонуклеотид е ковалентно прикачен пептид што пенетрира клетки и поврзувачка средина, каде што поврзувачката средина е селектирана од глицин, цистеин, пролин, 6-аминохексанонска киселина (Ahx), β -alanine (б), и Ahx-B, и пептидот што пенетрира клетки е селектиран од СЕК ИД БРи: 39-54.

, има уште 12 патентни барања



НАЦРТ 1А

(51) **C 07K 16/30, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **8825**

(13) T1

(21) **2018/522**

(22) 03/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) EP20120191493 06/11/2012 --

(96) 05/11/2013 EP13786255.3

(97) 04/04/2018 EP2916866

(73) **Bayer Pharma Aktiengesellschaft**

Müllerstrasse 178

13353 Berlin, DE

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) **OLBRICH, Carsten; BUNTE, Thomas;**

WINTER, Jonas; PETERS, Jörg and TRILL,

Thomas

(54) **ФОРМУЛАЦИЈА ЗА БИСПЕЦИФИЧНИ**

АКТИВАТОРИ НА Т-КЛЕТКИ (BITE)

(57) 1 Течен фармацевтски состав кој што содржи полипептид, TRIS и фосфат, при што полипептидот ја содржи аминокиселинската низа репродуцирана во НИЗА ИД БР: 8, што се карактеризира со тоа што составот го содржи полипептидот во концентрација од 0,5 µg/ml до 3,0 mg/ml, што составот содржи 100 mM TRIS и 50 mM фосфат, што рН на составот е помеѓу 5,0 и 7,5, што составот содржи 0.04% (m/v) полисорбат 80 и што составот дополнително содржи лиопротектант.

, има уште 11 патентни барања

(51) C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/519

(11) 8826 (13) T1
 (21) 2018/523 (22) 03/07/2018
 (45) 31/12/2018

(30) GB20120023021 20/12/2012 GB

(96) 20/12/2013 EP13814962.0

(97) 11/04/2018 EP2935269

(73) UCB Biopharma SPRL and Katholieke
 Universiteit Leuven K.U. Leuven R&D
 60 Allée de la Recherche
 1070 Brussels, BE and Minderbroedersstraat 8a
 Bus 5105
 3000 Leuven, BE


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) FRANKLIN, Richard Jeremy; FORD, Daniel
 James; GHAWALKAR, Anant Ramrao; HORSLEY,
 Helen Tracey; HUANG, Qiuya; REUBERSON,
 James Thomas and VANDERHOYDONCK, Bart

(54) ТЕРАПЕВТСКИ АКТИВНИ ПИРАЗОЛО-
 ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ

(57) 1 Соединение со формула (IA) или негова
 фармацевтска прифатлива сол или солват:

кадешто^[SEP]

Q претставува група со формула (Qa), (Qb),
 (Qc), (Qd) или (Qe):



во коешто ѕвездичката (*) претставува точката
 на сврзување за остатокот од молекулата;

V претставува -CH₂-, -C(CH₃)₂-, -CH₂CH₂-, -
 CH₂CH₂CH₂-, -CH₂OCH₂-, -CH₂SCH₂-, -
 CH₂S(O)CH₂-, -CH₂S(O)₂CH₂- или -
 CH₂N(R₄)CH₂-^[SEP]

W претставува остатокот на C3-7 циклоалкил
 или C3-7 хетероциклоалкил група^[SEP]

Y претставува поврзувачка група избрана од -
 C(O)-, -C(O)N(R₄)- и -C(O)C(O)-;

Z претставува водород; или Z претставува C1-6
 алкил, C2-6 алкенил, C3-7 циклоалкил, C3-7
 циклоалкил(C1-6)алкил, C3-7
 хетероциклоалкил, C3-7 хетероциклоалкил(C1-
 6)алкил, арил, арил(C1-6)алкил, хетероарил
 или хетероарил(C1-6)алкил, било која од овие
 групи може опционално да бидат супституирани
 со еден, два или три супституенти независно
 избрани од халоген, цијано, нитро, C1-6 алкил,
 трифлуорометил, цијано(C1-6)алкил, (C3-
 7)хетероциклоалкил, хало(C3-7)-
 хетероциклоалкил, (C1-6)алкил(C3-
 7)хетероциклоалкил, (C2-
 6)алкоксикарбонил(C3-7)хетероциклоалкил,
 дихало(C3-7)хетероциклоалкил, (C3-
 7)хетероциклоалкил(C1-6)алкил, (C1-6)алкил-

(C3-7)хетероциклоалкил(C1-6)алкил, хетероарил, хидрокси, оксо, C1-6 алкокси, дифлуорометокси, трифлуорометокси, трифлуорометокси, (C3-7)хетероциклоалкокси, (C2-6)алкоксикарбонил(C3-7)-хетероциклоалкокси, (C3-7)хетероциклоалкил(C1-6)алкокси, арилокси, халоарилокси, (C1-6)-алкоксиарилокси, C1-3 алкилендиокси, дихало(C1-3)алкилендиокси, арилкарбонилокси, C1-6 алкилтио, C1-6 алкилсулфинил, C1-6 алкилсулфонил, amino, C1-6 алкиламино, ди(C1-6)алкиламино, ди(C1-6)алкиламино(C1-6)алкил, ариламино, C2-6 алкилкарбониламино, C2-6 алкоксикарбониламино, C1-6 алкилсулфониламино, формил, C2-6 алкилкарбонил, C3-6 циклоалкилкарбонил, C3-6 хетероциклоалкилкарбонил, карбокси, C2-6 алкоксикарбонил, арилоксикарбонил, аминокарбонил, C1-6 алкиламинокарбонил, ди(C1-6)алкиламинокарбонил, аминосулфонил, C1-6 алкиламиносулфонил и ди(C1-6)алкиламиносулфонил;

A1 претставува водород, цијано или трифлуорометил; или A1 претставува C1-6 алкил, опционално супституиран со еден или повеќе супституенти независно избрани од флуоро, -ORa, трифлуорометокси, -NRbRc, -CO2Rd и -CONRbRc; или A1 претставува C3-7 циклоалкил;^[1]

A2 претставува водород или C1-6 алкил;

R12 претставува водород, трифлуорометил или C1-6 алкил;^[1]

R13 претставува водород или C1-6 алкил;^[1] R4 претставува водород; или

R4 претставува C1-6 алкил, опционално супституиран со еден или повеќе супституенти независно избрани од -ORa и -NRbRc;^[1]

Ra претставува водород; или Ra претставува C1-6 алкил, арил, арил(C1-6)алкил, хетероарил или хетероарил(C1-6)алкил, било која од овие групи може опционално да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти;^[1]

Rb и Rc независно претставуваат водород или трифлуорометил; или C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, C3-7 циклоалкил(C1-6)алкил, арил, арил(C1-6)алкил, C3-7 хетероциклоалкил, C3-7 хетероциклоалкил(C1-6)алкил, хетероарил или хетероарил(C1-6)алкил, било која од овие групи може опционално да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти; или^[1] Rb и Rc, кога се земени заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани, претставуваат, азетидин-1-ил, пиролидин-1-ил, оксазолидин-3-ил, изоксазолидин-2-ил, тиазолидин-3-ил, изотиазолидин-2-ил, пиперидин-1-ил, морфолин-4-ил, тиоморфолин-4-ил, пиперазин-1-ил, хомопиперидин-1-ил, хомоморфолин-4-ил или хомопиперазин-1-ил, било која од овие групи може опционално да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти; и^[1] Rd претставува водород; или C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, арил, C3-7 хетероциклоалкил или хетероарил, било која од овие групи може опционално да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти; и опционалните супституенти на Ra, Rb, Rc или Rd, или на хетероцикличната половина -NRbRc, се независно избрани од халоген, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, дифлуорометокси, трифлуорометокси, C1-6 алкокси(C1-6)алкил, C1-6 алкилтио, C1-6 алкилсулфинил, C1-6 алкилсулфонил, хидрокси, хидрокси(C1-6)алкил, amino(C1-6)алкил, цијано, трифлуорометил, оксо, C2-6 алкилкарбонил, карбокси, C2-6 алкоксикарбонил, C2-6 алкилкарбонилокси, amino, C1-6 алкиламино, ди(C1-6)алкиламино, фениламино, пиридиниламино, C2-6 алкилкарбониламино, C2-6 алкилкарбониламино(C1-6)алкил, C2-6 алкоксикарбониламино, C1-6 алкилсулфониламино, аминокарбонил, C1-6 алкиламинокарбонил и ди(C1-6)алкиламинокарбонил.

, има уште 12 патентни барања



(51) **C 12N 15/113, A 61K 31/713, A 61K 31/712, A 61P 35/00, A 61P 11/00, A 61P 1/16**

(11) **8827**

(13) T1

(21) **2018/524**

(22) 04/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201361826125P 22/05/2013 US;
US201361898695P 01/11/2013 US;
US201461979727P 15/04/2014 US and
US201461989028P 06/05/2014 US

(96) 22/05/2014 EP14730051.1

(97) 04/04/2018 EP2999785

(73) **Alnylam Pharmaceuticals, Inc.**

300 Third Street, 3rd Floor

Cambridge, MA 02142, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HINKLE, Gregory; BETTENCOURT, Brian;
CHARISSE, Klaus; MANOHARAN, Muthiah;
MAIER, Martin; SEHGAL, Alfica and RAJEEV,
Kallanthottathil G.

(54) **SERPINA1 ИРНК СОСТАВИ И МЕТОДИ
ЗА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Агенс од РНКи со двојна низа за инхибирање експресија на Серпинал во клетка, назначено со тоа, што наведениот агенс од РНКи со двојна низа содржи сензитивна низа и антисензитивна низа што формираат регион со двојна

каде што наведената сензитивна низа содржи барем 15 гранични нуклеотиди што се разликуваат за не повеќе од 3 нуклеотиди од било која од нуклеотидните секвенци од СЕК ИД БР:1, СЕК ИД БР:2, СЕК ИД БР:3, СЕК ИД БР:4, СЕК ИД БР:5, СЕК ИД БР:6, СЕК ИД БР:7, СЕК ИД БР:8, СЕК ИД БР:9, СЕК ИД БР:10, или СЕК

ИД БР:11, и наведената антисензитивна низа содржи барем 15 гранични нуклеотиди што се разликуваат за не повеќе од 3 нуклеотиди од било која од нуклеотидните секвенци од СЕК ИД БР:15, СЕК ИД БР:16, СЕК ИД БР:17, СЕК ИД БР:18, СЕК ИД БР: 19, СЕК ИД БР:20, СЕК ИД БР:21, СЕК ИД БР:22, СЕК ИД БР:23, СЕК ИД БР:24, или СЕК ИД БР:25,

каде што во суштина сите нуклеотиди од наведената сензитивна низа содржат модификација одбрана од групата составена од 2'-О-метил модификација и 2'-флуоро модификација,


каде што наведената сензитивна низа содржи две фосфоротиоат интернуклеотидни врски на 5'-завршетокот,

каде што во суштина сите нуклеотиди од наведената антисензитивна низа содржат модификација одбрана од групата составена од 2'-О-метил модификација и 2'-флуоро модификација,

каде што наведената антисензитивна низа содржи две фосфоротиоат интернуклеотидни врски на 5'-завршетокот и две фосфоротиоат интернуклеотидни врски на 3'-завршетокот,

каде што наведената сензитивна низа е конјугирана за еден или повеќе GalNAc деривати прикачени преку разгранет бивалентен или тривалентен поврзуваќ на 3'- завршетокот, каде што "во суштина сите" од нуклеотидите се модифицирани значи дека не повеќе од 5, 4, 3, 2 или 1 нуклеотиди се немодифицирани.

, има уште 16 патентни барања



Нацрт 1

(51) **C 07H 21/02, A 61K 31/713**

(11) **8828**

(13) T1

(21) **2018/526**

(22) 04/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) EP20120186444 27/09/2012 --

(96) 26/09/2013 EP13774100.5

(97) 06/06/2018 EP2903997

(73) **Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn**

Regina-Pacis-Weg 3

53113 Bonn, DE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) GOLDECK, Marion; VAN DEN BOORN,

Jasper; LUDWIG, János and SCHUBERTH-

WAGNER, Christine

(54) **НОВИ RIG-I ЛИГАНДИ И ПОСТАПЦИ ЗА НИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО**

(57) 1 Олигонуклеотид кој опфаќа сенс ланец и антисенс ланец, при што тој олигонуклеотид опфаќа

сенс ланец кој ја опфаќа нуклеотидната

секвенца

5'

GACGCUGfACCCUGAAmGUUCAUCPTOUfPTO

U

3';

и

антисенс ланец кој ја опфаќа нуклеотидната секвенца

3'

CUGmCGACUGGGACfUUCAAGUAGPTOAPTOA

5';

или

сенс ланец кој ја опфаќа секвенцата

5'

GPTOAPTOCGCUGfACCCUGAAmGUUCAUCPT

OUfPTOU

3';

и

антисенс ланец кој ја опфаќа нуклеотидната секвенца

3'

CUGmCGACUGGGACfUUCAAGUAGPTOAPTOA

5';

во

кои

нуклеотидот е назначен со m е 2'-О-метилован;

нуклеотидот назначен со f е 2'-флуоро; а

индексот РТО помеѓу два нуклеотида укажува


дека тие два нуклеотиди се поврзани со

фосфортиоатна врска; и

каде што сенс ланецот опфаќа трифосфат на 5'

крајот.

, има уште 4 патентни барања



(51) **C 07D 487/04, A 61K 38/00, A 61K 38/12**

(11) **8829**

(13) **T1**

(21) **2018/527**

(22) **04/07/2018**

(45) **31/12/2018**

(30) **US20080191725P 11/09/2008 US and US20090209689P 10/03/2009 US**

(96) **10/09/2009 EP14181565.4**

(97) **02/05/2018 EP2805726**

(73) **Enanta Pharmaceuticals, Inc. and AbbVie Ireland Unlimited Company**

500 Arsenal Street

Watertown, MA 02472, US and 70 Sir John

Rogerson's Quay

Dublin 2, IE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Ku, Yiyin; Or, Yat, Sun; Wagaw, Sable, H.;**

Engstrom, Ken; Sheikh, Ahmad; Mei, Jianzhang;

McDaniel, Keith, F.; Chen, Hui-ju; Shanley, Jason,

P.; Kempf, Dale, J.; Grampovnik, David, J.; Sun, Ying; Liu, Dong; Gai, Yonghua and Grieme, Tim

(54) **ИНХИБИТОРИ НА МАКРОЦИКЛИЧНА ХЕПАТИТИС С СЕРИН ПРОТЕАЗА**

(57) **1 Фармацевтски состав, којшто содржи:**

(2R,6S,13aS,14aR,16aS,Z)-N-

(циклопропилсулфонил)-6-(5-метилпирозин-2-карбоксамидо)-5,16-диоксо-2-(фенантиридин-6-илокси)-1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a, 14,14a, 15,16,16a-хексадекахидроциклопропа[e]пироло [1,2-a][1,4]

диазациклопентадецин-14a-карбоксамид или негова фармацевтска прифатлива сол во комбинација со фармацевтски прифатлив носач или ексципиенс; и

(а) **антивирусен агенс или негова фармацевтска прифатлива сол; или**

(b) **цитохром P450 монооксигеназен инхибитор**

или негова фармацевтска прифатлива сол;
кадешто:

антивирусниот агенс содржи еден или повеќе
инхибитори на целта во HCV животниот циклус
избран од групата составена од хеликаза,

полимераза, металопротеаза, CD81, NS5A
циклофилин и внатрешно место за влез на
рибозом; и
цитохром P450 монооксигеназниот инхибитор е
ритонавир.

, има уште 6 патентни барања

(51) G 01N 33/68, C 07B 59/00, C 07K 16/18, C
07K 16/22, C 07K 16/28, A 61K 49/00, A 61K
51/10, A 61K 39/00, A 61K 39/395

(11) 8839

(13) T1

(21) 2018/529

(22) 05/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201261591324P 27/01/2012 US

(96) 25/01/2013 EP13703962.4

(97) 18/04/2018 EP2807192

(73) **AbbVie Inc. and Abbvie Deutschland
GmbH & Co. KG**

**North Chicago, IL 60064, US and 65205
Wiesbaden, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) MUELLER, Bernhard; HUANG, Lili;
BARDWELL, Philip D.; KUTSKOVA, Yuliya and
MEMMOTT, John

(54) **СОСТАВ И МЕТОДА ЗА ДИЈАГНОЗА И
ТРЕТМАН НА БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО
ДЕГЕНЕРАЦИЈА НА НЕВРИТИ**

(57) 1 Изолирано моноклонално анти-одбивен
водилка молекул а (RGMa) антителио што содржи
променлив регион со тежок ланец што содржи
комплементарно одредувачки регион (CDR) што
ја содржи секвенцата на аминокиселина од CEK
ИД БР:2, CDR2 што ја содржи секвенцата на
аминокиселина од CEK ИД БР:3, и CDR3 што ја
содржи секвенцата на аминокиселина од CEK
ИД БР:4, и променлив регион со лесен ланец
што содржи CDR1 што ја содржи секвенцата на
аминокиселина од CEK ИД БР:6, а CDR2 што ја
содржи секвенцата на аминокиселина од CEK
ИД БР:7, и CDR3 што ја содржи секвенцата на
аминокиселина од CEK ИД БР:8 или CEK ИД
БР:73.

, има уште 10 патентни барања

НАЦРТ 1



(51) **A 61H 1/00, A 63B 22/16**

(11) **8840**

(13) T1

(21) **2018/534**

(22) 06/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) FR20080057263 27/10/2008 FR

(96) 16/10/2009 EP09760163.7

(97) 04/07/2018 EP2362764

(73) **LPG SYSTEMS**

30 rue du Docteur Abel

26000 Valence, FR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FUSTER, Arnaud

(54) **АПАРАТУРА ЗА МОБИЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛО**

(57) 1 Апаратура за мобилизација на тело која што содржи приемна платформа (1) којашто е подвижна во однос на фиксна шасија (20, 22), и која што е обликувана за подршка за субјект кој треба да биде лекуван во стоечка положба, платформата (1) е поврзана со шасијата преку двојна вртлива врска, и е погонувана со

осцилаторно движење во однос на оската која што во основа поминува низ нејзиниот центар со помош на активатори (8, 9) кој што се меѓусебно поврзани со вртлива врска кон единечно вратило (6) поврзано со наведената платформа, и кое се издолжува вертикално во однос на рамнината дефинирана од наведената платформа, наведените активатори имаат во основа вертикална насока еден во однос на друг, се карактеризира со


- тоа што во наведените активатори (8, 9) тие се вметнати во шасијата;
- со тоа што платформата (1) е поставена на цврста горна рамка или арматура (3), која што дефинира прва основна хоризонтална оска на вметнување (A-A) која создава прва вртлива врска на двојната вртлива врска, наведената горна рамка (3) самата е вметната во цврста арматура (4) по должина на втора основна хоризонтална оска на вметнување (B-B) нормална на наведената прва оска на вметнување, создавајќи втора вртлива врска ,

наведената цврста арамтура е интегрална со шасијата (20, 22);

- тоа што активаторите (8, 9) се поврзани кон слободниот крај на наведеното вратило по

пат на карданско спојување (39, 40).

, има уште 3 патентни барања



(51) C 07D 333/56, A 61K 31/381, A 61K 31/423, A 61P 11/00, A 61P 11/06, A 61P 13/08, A 61P 15/00, A 61P 17/06, A 61P 3/04, A 61P 3/06, A 61P 3/10, A 61P 7/02, A 61P 9/00, A 61P 9/04, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 61P 1/18, A 61P 1/16, A 61P 1/04, A 61P 17/00

(11) 8841

(13) T1

(21) 2018/536

(22) 09/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) JP20080105899 15/04/2008 JP

(96) 15/04/2009 EP09731677.2

(97) 27/06/2018 EP2277874

(73) Nippon Chemiphar Co., Ltd.

2-2-3, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku

Tokyo 101-0032, JP

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SAKUMA, Shogo; TAKAHASHI, Rie and NAKAMURA, Hideki

(54) АКТИВАТОР ЗА РЕЦЕПТОР НА АКТИВИРАНИОТ ПЕРОКСИЗАМ НА ПРОЛИФЕРАТОР

(57) 1 Соединение или негова фармаколошки прифатлива сол селетирана од групата составена од: 2-метил-4-[3-(3-метилбензотиофен-2-ил)пропионил]феноксиоцетна киселина, 2-метил-2-[2-метил-4-[3-(3-метилбензотиофен-2-ил)-пропионил]фенокси]пропионска киселина, 2-метил-4-[3-[3-метил-5-(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]пропионил]феноксиацетна киселина, 2-метил-2-[2-метил-4-[3-[3-метил-5-(трифлуорометил)-бензотиофен-2-ил]пропионил]фенокси]пропионска киселина, 2-

метил-4-[3-[3-метил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]пропионил]феноксиацетатна киселина, 2-метил-2-[2-метил-4-[3-[3-метил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]пропионил]фенокси]пропионска киселина, 3-[4-[3-[3-метил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]пропионил]-2-метилфенил]пропионска киселина, 3-[4-[3-[3-метил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]пропионил]-2-метилфенил]пропионска киселина, 3-[4-[3-[3-метил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]пропионил]-2-метилфенил]пропионска киселина, 3-[2-метил-4-[3-[3-пропил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]пропионил]фенил]пропионска киселина, 3-[2-метил-4-[3-[3-бутил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]пропионил]фенил]пропионска киселина, 3-[2-метил-4-[3-[3-изобутил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]пропионил]фенил]пропионска киселина, 3-[2-метил-4-[3-[3-изопропил-6-(трифлуорометил)бензотио-фен-2-ил]пропионил]фенил]пропионска киселина, 3-[4-

[1-хидроксимин-3-[3-изопропил-6-(трифлуорометил)бензо-тиофен-2-ил]пропил]-2-метилфенил]пропионска киселина, 3-[4-[1-[2-[3-изопропил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]етил]винил]-2-метилфенил]пропионска киселина, 4-[3-[3-изопропил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]пропионил]-2-метилфеноксиацетична киселина, 4-[1-хидроксимин-3-[3-изопропил-6-(трифлуорометил)бензотио-фен-2-ил]пропил]-2-метилфеноксиацетична киселина, 4-[3-[3-изопропил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]-1-метоксиминопропил]-2-метилфеноксиацетична киселина, и 4-[1-бензилоксимин-3-[3-изопропил-6-(трифлуорометил)бензо-тиофен-2-ил]пропил]-2-метилфеноксиацетична киселина; 5-хидрокси-2-метил-4-[3-[3-пропил-6-(трифлуорометил)бензо-тиофен-2-ил]пропионил]феноксиацетична киселина; и 5-хидрокси-4-[1-хидроксимин-3-[3-пропил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]пропил]-2-метилфеноксиацетична киселина. , има уште 4 патентни барања

(51) A 61K 31/192, A 61K 31/216, A 61P 1/16

(11) 8842 (13) T1

(21) 2018/537 (22) 09/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) EP20090306146 26/11/2009 --

(96) 26/11/2010 EP13170128,.6

(97) 02/05/2018 EP2641596

(73) Genfit

885, Avenue Eugène Avinée

59120 Loos, FR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат


ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Darteil, Raphaël; Hanf, Rémy; Hum, Dean

and Dufour, Ingrid

(54) УПОТРЕБА НА 1,3-ДИФЕНИЛПРОП-2-ЕН-1-ЕДЕН ДЕРИВАТИВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ПОРЕМЕТУВАЊА НА ЦРН ДРОБ

(57) 1 Соединение на Генерална Формула (I)




во кој

X1 претставува халоген, група R1 или G1-R1;

А претставува $\text{CH} = \text{CH}$ или $\text{CH}_2\text{-CH}_2$ група;
 X_2 претставува група $\text{G}_2\text{-R}_2$;
 G_1 и G_2 , идентични или различни,
 претставуваат атом на кислород или сулфур;
 R_1 претставува атом на водород,
 несупституирана алкилна група, арилна група
 или алкилна група која е супституирана од еден
 или повеќе атоми на халоген, алкокси или
 алкилтио група, циклоалкил групи,
 циклоалкилтио групи или хетероциклични групи;
 R_2 претставува алкилна група супституирана
 со барем $-\text{COOR}_3$ група, каде што R_3
 претставува атом на водород или алкилна
 група која е супституирана или не со еден или

повеќе атоми на халоген, циклоалкил групи или
 хетероциклични групи. R_4 и R_5 , идентични или
 различни, претставуваат алкилна група која е
 супституирана или не со еден или повеќе атоми
 на халоген, циклоалкил групи, хетероциклични
 групи;
 за употреба во метод за третман на
 заболување на црниот дроб избрано во групата
 составена од цироза на црниот дроб, болести
 на црниот дроб поврзани со алкохол,
 имунолошки посредувани заболувања на
 црниот дроб.

, има уште 11 патентни барања



Слика 1

(51) C 21D 1/06, C 21D 1/76, C 21D 11/00, C 21D 9/00, C 21D 9/32, C 23C 8/18, C 23C 8/22, C 23C 8/26, C 23C 8/32, C 23C 8/34
 (11) 8843 (13) T1
 (21) 2018/538 (22) 09/07/2018
 (45) 31/12/2018
 (30) IT2011MI00366 10/03/2011 IT
 (96) 28/02/2012 EP12157377.8

(97) 11/04/2018 EP2497839
 (73) SOL S.p.A.
 Via Borgazzi 27
 20052 Monza MI, IT
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Gandola, Andrea

(54) ПОСТАПКА ЗА ТРЕТМАН НА ЧЕЛИК


(57) 1 Постапка за обработка на јаглороден
челик што ги опфаќа чекорите на:

а) најмалку една термичка обработка на јаглероден челик, избрана од карбуризирање, карбонитрирање и калење, извршена во печка за третирање:

б) последователен термички третман на пасивација / посинување на јаглероден челик третиран во чекор а), споменатиот последователен термички третман се врши

директно во наведената печка за третман на чекор а), на температура сочинета помеѓу 800°C и 900°C, во атмосфера на азот и најмалку еден од јаглерод диоксид, азотни оксиди, или нивни мешавини, кадешто составот на атмосферната печка за обработка се прилагодува со промена на протокот на азот, а најмалку еден од јаглерод диоксид, азотен оксид или нивни мешавини кои се вклучени во гасна мешалица за да се формира мешавина од гасови со кои се полни наведената печка за време на чекорот б).

, има уште 12 патентни барања



STEAM=ПАР
AIR=ВОЗДУХ

НАЦРТ 1.

(51) A 01D 45/00, A 01G 1/04

(11) 8844

(13) T1

(21) 2018/539

(22) 09/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) DE201510105606 13/04/2015 DE

(96) 13/04/2016 EP16165038.7

(97) 11/04/2018 EP3081071

(73) **Pilzkulturen Wesjohann GbR**

Paul-Wesjohann-Strasse 43

49429 Visbek, DK

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Vogt, Christian and Kruse, Torben

(54) СИСТЕМ ЗА БЕРБА НА ПЕЧУРКИ

(57) , има уште патентни барања

(51) **A 61M 5/20, A 61M 5/32, A 61M 5/315, A 61M 5/31**

(11) **8845**

(13) T1

(21) **2018/543**

(22) 09/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201261716029P 19/10/2012 US

(96) 11/10/2013 EP13782909.9

(97) 04/07/2018 EP2908887

(73) **Eli Lilly and Company**

Lilly Corporate Center

Indianapolis, IN 46285, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **FOURT, Jesse Arnold; SIMPSON, Bradley; YURCHENCO, James R. and DAVIS-WILSON, Jennifer Ellen**

(54) **АВТОМАТСКИ ИНЈЕКЦИОНЕН УРЕД СО АКТИВИРАН СКЛОП**

(57) 1 Автоматски инјекционен уред којшто содржи:

куќиште (22); шприц (130) наполнет со лек и вклучувајќи игла (134), споменатиот шприц може да се префрли во споменатото куќиште од прва позиција на која споменатата игла е ставена во наведеното куќиште, на втора позиција во која наведената игла проектира над наведеното куќиште; средства за движење вклучувајќи елемент со една страна (136) за преместување на споменатиот шприц од споменатата прва позиција на споменатата втора позиција и за форсирање на лек низ споменатата игла; барем една површина за затворање (239) и површина за поддршка (234) дефинирајќи отворање (231), споменатата барем една површина за затворање и споменатата површина за поддршка распоредени во споменатото куќиште и споменатата површина за поддршка вклучува пар на внатрешно

продолжувачки огледало-слика проекции (232) коишто содржат површини насочени една спрема друга (240); активирачки склоп за активирање на наведените средства за движење за да му овозможи на наведениот елемент со една страна да се движи во прв аксијален правец во однос на куќиштето, вклучувајќи го споменатиот активирачки склоп;


копче (25) кое може да се помести во однос на куќиштето од прва аксијална позиција кон втора аксијална позиција, споменатото копче вклучува активирачки елемент (52) којшто се протега во првиот аксијален правец и вклучува радијално внатрешно лице (54) и радијално надворешно лице (54), и наведеното радијално внатрешно лице коешто содржи шилец што ангажира површина;

единечен шилец (160) којшто се протега од споменатиот елемент со една страна преку споменатото копче и вклучувајќи барем една површина за затворање (172) и копче за ангажирање на површина за лизгачки ангажман со споменатиот шилец којшто ангажира површина од споменатиот активирачки елемент, кадешто барем еден од споменатиот шилец за ангажирање на површина и споменатото копче за ангажирање на површина е под агол во однос на аксијалниот правец за да се обезбеди рампа; споменатиот пар на внатрешно продолжени проекции (232) од површината за поддршка (234) дефинира радијално продолжувачки дел за отворање (244) од отворањето во којашто споменатиот активирачки елемент се вклопува помеѓу површините насочени една спроти друга (240) за споменатото радијално надворешно лице од споменатиот активирачки елемент поткрепени со површината за поддршка; и споменатиот активирачки елемент и споменатиот единечен шилец структуриран и нареден така што кога споменатото копче е во

споменатата прва аксијална позиција, споменатата барем една површина за затворање е во радијална позиција на којашто барем една од површината за затворање е ангажирана да го заштити движењето од елементот со една страна во првиот аксијален правец и таквото придвижување на споменатото копче од споменатата прва аксијална позиција кон споменатата втора аксијална позиција ја поместува споменатата барем една површина за затворање радијално за неангажирање од

барем една површина за затворање, каде што движењето од споменатиот активирачки елемент кон правецот подалеку од споменатиот шилец е лимитиран со споменатото радијално надворешно лице од споменатиот активирачки елемент спојувајќи ја површината за поддршка и со споменатиот активирачки елемент попречно контактирајќи ги површините една спроти друга.

, има уште 11 патентни барања



(51) H 03G 9/00, H 03G 5/16, H 03G 9/02, G 11B 20/08, G 11B 20/04, G 11B 20/10

(11) 8846

(13) T1

(21) 2018/544

(22) 10/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) KR20120000732 03/01/2012 KR

(96) 03/01/2013 EP13733566.7

(97) 25/04/2018 EP2814031

(73) Gaonda Corporation

24 Jeongbalsan-ro

Ilsandong-gu

Goyang-si

Gyeonggi-do 410-838, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KWAK, Sang-Yeop

(54) ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА ПРОДУЦИРАЊЕ НА АУДИО СИГНАЛ, И ПОСТАПКА ЗА ПОДЕСУВАЊЕ НА ВОЛУМЕН НА АУДИО СИГНАЛОТ


(57) 1 Постапка за продуцирање на аудио сигнал, постапката содржи:

(a) определување на излезно ниво на модулиран сигнал за да биде продуциран за секоја соодветен фреквентен опсег со употреба на праг на служност измерен за соодветниот фреквентен опсег; и
(b) истовремено продуцирање на модулираниот сигнал и аудио сигнал,

одредување за да излезното ниво на модулираниот сигнал за соодветниот фреквентен опсег биде еднакво на или помало со претходно одредената вредност на прагот на слушноста измерена за соодветниот фреквентен опсег.

, има уште 11 патентни барања

кадешто чекорот (a) содржи:



(51) A 61B 1/04, A 61B 1/273, A 61B 1/313, A 61B 17/00, A 61B 17/04, A 61B 17/064, A 61B 17/068, A 61B 17/34, A 61B 17/32, A 61B 17/08, A 61B 17/30, A 61F 5/00, A 61F 2/04, A 61N 1/36

(11) 8847

(13) T1

(21) 2018/545

(22) 10/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) SE20080002138 10/10/2008 SE and US20080006719P 29/01/2008 US

(96) 29/01/2009 EP09705457.1

(97) 25/04/2009 EP2240131

(73) Kirk Promotion LTD.

114 79 Stockholm, SE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) FORSELL, Peter

(54) УРЕД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ГОЈАЗНОСТ

(57) 1 Уред за третирање на гојазност кој што се состои од:


- најмалку еден уред за растегнување со кој што

може да се ракува (10; 10"; 110a; 110b; 410b; 50; 810) и кој што може да се имплантира кај пациент и прилагоден така да шири еден дел од сидот на желудникот на пациентот (12) и - уред со кој што може да се ракува и кој што може да се имплантира (90; 42; 54; 40; 217; 218; 452) за ракување со уредот за растегнување, кога е имплантиран, да го шири делот од сидот

на желудникот така што создава заситеност, што се карактеризира со тоа што уредот за растегнување со кој што може да се ракува е прилагоден така да се растегнува наспроти надворешниот дел од сидот на желудникот.

, има уште 15 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **C 07K 16/24**

(11) **8848**

(21) **2018/546**

(13) T1

(22) 11/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) US20100416495P 23/11/2010 US

(96) 21/11/2011 EP11785424.0

(97) 02/05/2018 EP2643352

(73) **Glaxo Group Limited**

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS, GB

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **MCADAM, Ruth; BEMBRIDGE, Gary Peter;**

CHUNG, Chun-wa; FEENEY, Maria; FORD,


Susannah Karen and KIRBY, Ian

(54) **АНТИГЕН ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ ЗА ОНКОСТАТИН М (OSM)**


(57) 1 Антитело коешто специфично се врзува за OSM и коешто го инхибира врзувањето за OSM за gp130 рецептор но не е директно во интеракција со остатоци на местото II и кадешто антителото содржи CDRH3 на SEQ ID NO.3 или варијанта на SEQ ID NO.3 кадешто Позиција 98 е супституирана за Leu, и кадешто антителото содржи:

- i) CDRH2 како што е наведено во SEQ ID NO. 2 и каде што антителото се врзува за двата
ii) CDRL1 како што е наведено во SEQ ID NO. 4 Мармосет и човечки OSM со афинитет појак од
и 1nM кога е измерено со Биакор или кинекса.
iii) CDRL3 како што е наведено во SEQ ID NO. 6:
, има уште 16 патентни барања

Слика 1: Човечка gp130 ELISA



Слика 2: KB Нестен тест



(51) **С 07К 16/38, С 12Р 21/08, А 61К 39/395**

(11) **8849** (13) T1

(21) **2018/548** (22) 11/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) US20080085980P 04/08/2008 US

(96) 04/08/2009 EP09805438.0

(97) 11/04/2018 EP2321356

(73) **Bayer HealthCare, LLC**

100 Bayer Boulevard

Whippany, New Jersey 07981-0915, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) WANG, Zhuozhi; PAN, Junliang; JIANG,

Haiyan; MURPHY, John, E. and LIU, Bing

(54) **МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ
ИНХИБИТОР НА ПАТЕКАТА НА ТКВНИОТ
ФАКТОР (ТФПИ)**

(57) 1 Изолирано човечко моноклонално антитело што се врзува за инхибитор на патеката на човечкиот ткивен фактор, назначено со тоа, што антителото содржи променливи региони на тежок и лесен ланец што содржат: (а) променлив регион на лесен ланец содржи секвенца на аминокиселина која содржи СЕК ИД БРи: 173, 216 и 259 и променлив регион на тежок ланец содржи секвенца на аминокиселина која содржи СЕК ИД БРи: 302, 345 и 388; или (б) променлив регион на лесен ланец содржи секвенца на аминокиселина која содржи СЕК ИД БРи: 174, 217 и 260 и променлив регион на тежок ланец содржи секвенца на аминокиселина која содржи СЕК ИД БРи: 303, 346 и 389; или (ц) променлив регион на лесен ланец содржи секвенца на аминокиселина која содржи СЕК ИД

Figure 1



(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00

(11) 8850

(13) T1

(21) 2018/549

(22) 12/07/2018


(45) 31/12/2018

(30) WO2013CA00957 15/11/2013 --

(96) 14/11/2014 EP14861448.0

(97) 06/06/2018 EP3068786

(73) University Health Network



(I);

University Health Network

190 Elizabeth Street

R. Fraser Elliott Building - Room 1S-417

Toronto, Ontario M5G 2C4, CA

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LIU, Yong; LI, Sze-Wan; PAULS, Heinz W.;

PATEL, Narendra Kumar B.; LAUFER, Radoslaw

and NG, Grace

(54) ПИРАЗОЛОПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1 Соединение претставено со следната

структурна формула:

или негова фармацевтска прифатлива сол, кадешто:

R1 е -NH CH2 Cy;

Cy е циклопропил или циклобутил, кадешто

циклопропил или циклобутил е опционално

супституиран со една или две групи избрани од

алкил и хидроксил;

R2 е -O-пиридинил; -NH (C2-C6)хидроксиалкил

опционално супституиран со циклопропил или

изопропил; или -NH (C3-C6)циклоалкил

опционално супституиран со хидроксил или (C1-

C2)хидроксиалкил;

R4 е избран од водород, халоген и (C1-

C3)алкил; и

Rd е циклопропил.

, има уште 8 патентни барања

(51) **A 61K 31/19, A 61K 9/50, A 61K 9/00**

(11) **8851**

(13) **T1**

(21) **2018/550**

(22) **12/07/2018**

(45) **31/12/2018**

(30) **FR20110000433 11/02/2011 FR**

(96) **03/02/2012 EP12708564.5**

(97) **06/06/2018 EP2672961**

(73) **Debregeas Et Associes Pharma
75008 Paris , FR**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **SUPLIE, Pascal and F-27400 Montaurie**


(54) **ПЕНЛИВИ ГРАНУЛИ СО ГАМА-
ХИДРОКСИПУТЕРНА КИСЕЛИНА**

(57) 1 Гранули кои што содржат цврсто јадро
кое што носи активна состојка, при што

споменатата актив-на состојка е селектирана
од гама-хидроксипутерна киселина или една од
нејзините фарма-цевт-ски прифатливи соли,
при што споменатата гранула се
карактеризираат со тоа што е составено од:

- 15-25 % цврсто јадро,
- 50-60 % активна состојка;
- 5-15 % натриум бикарбонат, генератор
на гас;
- 2-18 % магнезиум алуминометасиликат,
разредувач;
- 3-10 % шелак, врзувач;
- 3-6 % мембрана за обложување.

, има уште 10 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **B 67D 1/00, B 67D 1/08, B 67D 1/04**

(11) **8852**

(13) T1

(21) **2018/551**

(22) 13/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) RS2014P000400 30/07/2014 RS

(96) 24/07/2015 EP15766258.6

(97) 04/07/2018 EP3174824

(73) **Milosevic, Milos and Lazic, Bojan**

Brace Nedica 15/52

11000 Beograd, RS and Djordja Ognjanovica 12

11000 Beograd, RS

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) TATIC, Uros; PEROVIC, Jasmina; SEDMAK, Simon; MILOSEVIC, Milos and LAZIC, Bojan

(54) **Одвоив систем за распределување на флаширана течност**


(57) 1 Одвоив систем за распоредување на скапоцени течности кој што се состои од:

- прв и втор под-склоп (17, 18), при што споменатиот прв и втор под-склоп (17, 18) се состојат од резервоар (1) прилагоден така да содржи инертен гас, и имаат прва цевка (2), втора цевка (9), соленоид (10), второ куќиште (23), четврта туба (8), прв електромагнетски вентил (3) поврзан, на едната негова страна со споменатиот резервоар (1) преку споменатата прва цевка (2), а на неговата друга страна со споменатата втора цевка (9) преку споменатата четврта туба (8);
- тапа (19) која што е прилагодена така да биде поставена во вратот на шишето (13) кое што содржи драгоцената течност и која што може да се одвои од споменатиот прв и втор склоп, при што тапата (19) се состои од:


- гасна туба (12) со еден крај прилагоден така да биде воведен во горниот дел од шишето (13) кое што има врат;
- втора туба (16) за течност;
- прва туба (14) за течност со едниот крај прилагоден така да биде воведен во горниот дел од споменатото шише (13), и да допре до дното на шишето (13) така што драгоцената течност ќе биде распоредена во чаша преку првата туба (14), и втората туба (16) за течност;
- втор електромагнетски вентил (15);
- заптивка (22) за поврзување со вратот на шишето;
- прво куќиште (21);

што се карактеризира со тоа што тапата (19) има контролен вентил (11), втор електромагнетски вентил (15) и потпора (20), каде што се сместени споменатото прво куќиште (21), споменатата гасна туба (12), споменатиот контролен вентил (11), споменатата прва туба (14), споменатата втора туба (16) и споменатиот втор електромагнетски вентил (15); и со тоа што втората цевка (9), кога се употребува, е поврзана со нејзиниот друг крај за влезот на контролниот вентил (11), каде што излезот на контролниот вентил (11) е поврзан со тубата (12) за гас, соленоидот (10) на вториот електромагнетски вентил (15) е сместен внатре во споменатото второ куќиште (23), втората цевка (9) е направена заедно со второто куќиште (23) како еден елемент, каде што кога соленоидот (10) повеќе не е под напон, вториот електромагнетски вентил (15) е затворен.

, има уште 8 патентни барања



СЛИКА 1



СЛИКА 2

(51) **C 07D 487/08, C 07D 471/08, A 61K 31/529, A 61P 7/00**

(11) **8853**

(13) T1

(21) **2018/552**

(22) 13/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201461933942P 31/01/2014 US and
US201462058293P 01/10/2014 US

(96) 30/01/2015 EP15705860.3

(97) 04/07/2018 EP3099687

(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Route 206 and Province Line Road
Princeton, NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) EWING, William R.; YANG, Wu; CORTE,
James R.; WANG, Yufeng; FANG, Tianan;
ORWAT, Michael J.; DE LUCCA, Indawati;
PABBISSETTY, Kumar Balashanmuga; ZHU,
Yeheng; WEXLER, Ruth R.; DILGER, Andrew K;
PINTO, Donald J. P. and SMITH, Leon M. II

(54) **МАКРОМОЛЕКУЛИ СО**
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ Р2' ГРУПИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА Х1А ФАКТОРОТ

(57) , има уште патентни барања

(51) **C 07D 409/12, C 07D 417/12, C 07D 401/12,**
C 07D 401/14, A 61K 31/444, A 61K 31/4439, A
61P 29/00, A 61P 37/00

(11) **8854**

(13) T1

(21) **2018/553**

(22) 13/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) EP20130198463 19/12/2013 -- and
EP20140189216 16/10/2014 --

(96) 16/12/2014 EP14824414.8

(97) 18/04/2018 EP3083586

(73) **Bayer Pharma Aktiengesellschaft**
Müllerstrasse 178

13353 Berlin / DE, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ROTGERI, Andrea; BÖMER, Ulf; BOTHE, Ulrich; SCHÄFER, Martina; GÜNTHER, Judith; SIEBENEICHER, Holger; SCHMIDT, Nicole; IRLBACHER, Horst; STEUBER, Holger and LANGE, Martin

(54) **НОВИ КАРБОКСАМИДИ, МЕТОДА ЗА НИВНО ПРОИЗВЕДУВАЊЕ, ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ ШТО ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ, И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ МЕДИКАМЕНТИ**

(57) 1 Соединенија со општата формула (I)



во кое:

R0 претставува водород или C1-C4-алкил, каде што C1-C4-алкил радикалот може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси и халоген;

R1 претставува водород, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, C(=O)NH2, C(=O)N(H)Ra, C(=O)N(Ra)Rb, C(=O)Rd, хидрокси или C1-C6-алкил, каде што C1-C6-алкил радикалот е опционално моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од

хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-алкил, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, C1-C6-алкокси кој е опционално моно- или полисупституиран од идентични или различни халоген атоми, C3-C8-циклоалкокси кој е опционално моно- или полисупституиран од

идентични или различни халоген атоми,

хетероциклоалкил кој е опционално моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали RC ,

или претставува C1-C6-алкокси, каде што C1-C6-алкокси радикалот може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-алкил, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, C3-C8-циклоалкил кој е опционално моно- или

полисупституиран од идентични или различни халоген атоми, C1-C6-алкокси кој е опционално моно- или полисупституиран од идентични или различни халоген атоми, C3-C8-циклоалкокси

кој е опционално моно- или полисупституиран од идентични или различни халоген атоми,

хетероциклоалкил кој е опционално моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали RC , арил кој е опционално моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали RC , и 5- или 6-член хетероарил кој е опционално моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали RC ,

или претставува C3-C8-циклоалкокси или хетероциклоалкокси кој може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано и C1-C6-алкил, или претставува арилокси или 5- или 6-член хетероарилокси во кој арилокси и

5- или 6-член хетероарилокси може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, C1-C6-алкил и C1-C6-алкокси, или претставува C3-C8-циклоалкил или хетероциклоалкил кој може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано и C1-C6-алкил, или претставува C2-C6-алкенил или C2-C6-алкинил,



или претставува арил, 5- до 10-член хетероарил, арил-С1-С4-алкил или 5- или 6-член хетероарил-С1-С4-алкил, каде што арил и хетероарил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од халоген, хидрокси, циано, $C(=O)OH$, $C(=O)ORa$, С1-С6-алкил, С3-С8-циклоалкил и С1-С6-алкокси; Ra претставува С1-С6-алкил, С3-С10-циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или хетероарил, каде што алкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил и хетероарил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од халоген, хидрокси, циано, С1-С3-алкил, С1-С3-алкокси, хетероциклоалкил, $-C(=O)O-C1-C6$ -алкил и $S(=O)_2-C1-C6$ -алкил; Rb претставува С1-С6-алкил или С3-С10-циклоалкил; или Ra и Rb заедно со азотниот атом формираат 5- или 6-член хетероцикл кој може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, и С1-С6-алкил; Rс претставува хидрокси, халоген, циано, С1-С3-алкил или С1-С3-алкокси; Rd претставува водород, С1-С6-алкил или С3-С10-циклоалкил; R2 претставува водород, С1-С6-алкил или С3-С6-циклоалкил; R13 претставува водород или С1-С6-алкил; W претставува 5-член хетероарил кој содржи еден до три хетероатоми одбрани од групата составена од N, O и S и може опционално да е моносупституиран од R3 и опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали R4 или W претставува пиридил, пиразинил, пиридазинил, 1,2,4-триазинил или 1,3,5-триазинил кој може опционално да е моносупституиран од R3 и опционално да е

моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали R4; R3 претставува водород, халоген, циано, $C(=O)Ra$, NH_2 , $NHRa$, $N(Ra)Rb$, $N(H)C(=O)Ra$ или С1-С6-алкил, каде што С1-С6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, $C(=O)Ra$, $C(=O)OH$, $C(=O)ORa$, $S(=O)_2-C1-C6$ -алкил, NH_2 , $NHRa$, $N(Ra)Rb$, С1-С6-алкокси, С3-С8-циклоалкокси, каде што С1-С6-алкокси и С3-С8-циклоалкокси може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни халоген атоми; или С1-С6-алкил е опционално моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од С3-С6-циклоалкил и хетероциклоалкил, каде што С3-С6-циклоалкил и хетероциклоалкил може опционално да е моно-, ди- или трисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од халоген, циано, С1-С3-алкил и С1-С3-алкокси, или С1-С6-алкил е опционално моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од арил и 5- или 6-член хетероарил, каде што арил и 5- или 6-член хетероарил може опционално да е моно-, ди- или трисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од халоген, циано, С1-С3-алкил и С1-С3-алкокси, или R3 претставува С1-С6-алкокси, каде што С1-С6-алкокси може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, $C(=O)ORa$, $S(=O)_2-C1-C6$ -алкил, $N(Ra)Rb$, С3-С8-циклоалкил, С1-С4-алкокси, С3-С8-циклоалкокси, или претставува С3-С6-циклоалкил, хетероциклоалкил или С5-С11-спироциклоалкил, каде што циклоалкил,

хетероциклоалкил и спироциклоалкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, $C(=O)Ra$, $C(=O)OH$, $C(=O)ORa$, C1-C6-алкил и C1-C4-алкокси;

или претставува арил или 5- до 10-член хетероарил, каде што арил и хетероарил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од халоген, хидрокси, циано, $C(=O)ORa$, $S(=O)_2$ -C1-C6-алкил, NO_2 , NH_2 , $NHRa$, $N(Ra)Rb$, $N(H)C(=O)Ra$, C3-C8-циклоалкил, C1-C3-алкокси и C1-C3-алкил, каде што C1-C3-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни халоген атоми;

R4 претставува халоген, хидрокси, циано или C1-C6-алкил, каде што C1-C6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни халоген атоми, C1-C6-алкокси, каде што C1-C6-алкокси може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни халоген атоми, C2-C6-алкенил, C2-C6-алкинил, C3-C10-циклоалкил, 3- до 10-член хетероциклоалкил и арил, каде што арил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали R,

или

R4 претставува арил или хетероарил кој може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали R,

или

R4 претставува $C(=O)Ra$, $C(=O)NH_2$, $C(=O)N(H)Ra$, $C(=O)N(Ra)Rb$, $C(=O)ORa$, NH_2 , $NHRa$, $N(Ra)Rb$, $N(H)C(=O)Ra$, $N(Ra)C(=O)Ra$, $N(H)C(=O)NH_2$, $N(H)C(=O)NHRa$, $N(H)C(=O)N(Ra)Rb$, $N(Ra)C(=O)NH_2$, $N(Ra)C(=O)NHRa$, $N(Ra)C(=O)N(Ra)Rb$, $N(H)C(=O)ORa$, $N(Ra)C(=O)ORa$, NO_2 , $N(H)S(=O)Ra$, $N(Ra)S(=O)Ra$, $N(H)S(=O)_2Ra$,

$N(Ra)S(=O)_2Ra$, $N=S(=O)(Ra)Rb$, $OC(=O)Ra$, $OC(=O)NH_2$, $OC(=O)NHRa$, $OC(=O)N(Ra)Rb$, SH , SRa , $S(=O)R-$, $S(=O)_2Ra$, $S(=O)_2NH_2$, $S(=O)_2NHRa$, $S(=O)_2N(Ra)Rb$ или $S(=O)(=N-Ra)Rb$;

R претставува халоген, циано, C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил, C2-C6-алкинил, C3-C10-циклоалкил, 3- до 10-член хетероциклоалкил, арил, хетероарил, $C(=O)Ra$, $C(=O)NH_2$, $C(=O)N(H)Ra$, $C(=O)N(Ra)Rb$, $C(=O)ORa$, NH_2 , $NHRa$, $N(Ra)Rb$, $N(H)C(=O)Ra$, $N(Ra)C(=O)Ra$, $N(H)C(=O)NH_2$, $N(H)C(=O)NHRa$, $N(H)C(=O)N(Ra)Rb$, $N(Ra)C(=O)NH_2$, $N(Ra)C(=O)NHRa$, $N(Ra)C(=O)N(Ra)Rb$, $N(H)C(=O)ORa$, $N(Ra)C(=O)ORa$, NO_2 , $N(H)S(=O)Ra$, $N(Ra)S(=O)Ra$, $N(H)S(=O)_2Ra$, $N(Ra)S(=O)_2Ra$, $N=S(=O)(Ra)Rb$, OH , C1-C6-алкокси, $OC(=O)Ra$, $OC(=O)NH_2$, $OC(=O)NHRa$, $OC(=O)N(Ra)Rb$, SH , SRa , $S(=O)Ra$, $S(=O)_2Ra$, $S(=O)_2NH_2$, $S(=O)_2NHRa$, $S(=O)_2N(Ra)Rb$ или $S(=O)(=N)Rb$;

n претставува 0 или 1;

Y претставува група одбрана од:

каде што * ја претставува точката на прикачување на групата за остатокот од молекулот;

R5 претставува водород, C1-C6-алкил или C3-C10-циклоалкил, каде што C1-C6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, $C(=O)OH$, $C(=O)ORa$, $S(=O)_2$ -C1-C6-алкил, $N(Ra)Rb$, C1-C4-алкокси и C3-C8-циклоалкил;

R6 претставува водород или C1-C6-алкил, каде што

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C3-C10-циклоалкил, $C(=O)Ra$, $C(=O)OH$, $C(=O)ORa$, $S(=O)_2$ -C1-C6-алкил, $N(Ra)Rb$, C1-C4-алкокси и C3-C8-циклоалкокси,



или претставува C3-C10-циклоалкил, каде што C3-C10-циклоалкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано и C1-C6-алкил, каде што

C1-C6-алкил може опционално да е супституиран од хидрокси, или претставува хетероциклоалкил, каде што хетероциклоалкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од халоген, циано, C1-C3-алкил и C1-C3-алкокси, или претставува арил или 5- или 6-член хетероарил, каде што арил и 5- или 6-член хетероарил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од халоген, циано, C1-C3-алкил, C1-C3-алкокси, S(=O)2NH2, S(=O)2NHRa и S(=O)2N(Ra)Rb;

R7a претставува водород, халоген, N(Ra)Rb, C1-C6-алкил или C3-C10-циклоалкил, каде што C1-C6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-циклоалкил и хетероциклоалкил;

R7b претставува водород, халоген или C1-C6-алкил, каде што

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-циклоалкил и хетероциклоалкил;

или R7a и R7b заедно со јаглородниот атом формираат C3-C6-циклоалкил кој може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано и C1-C6-алкил,

или R7a и R7b заедно претставуваат оксо група;

R7c претставува водород, халоген, N(Ra)Rb, C1-C6-алкил или C3-C10-циклоалкил, каде што C1-C6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-циклоалкил и хетероциклоалкил;

R7d претставува водород, халоген или C1-C6-алкил, каде што

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-циклоалкил и хетероциклоалкил;

или R7c и R7d заедно со јаглородниот атом формираат C3-C6-циклоалкил кој може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано и C1-C6-алкил,

или R7c и R7d заедно претставуваат оксо група;

R8a претставува водород, халоген, N(Ra)Rb, C1-C6-алкил или C3-C10-циклоалкил, каде што C1-C6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-циклоалкил и хетероциклоалкил;

R8b претставува водород, халоген или C1-C6-алкил, каде што

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-циклоалкил и хетероциклоалкил;

или R8a и R8b заедно со јаглородниот атом

формираат C3-C6-циклоалкил кој може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано и C1-C6-алкил,

R8c претставува водород, халоген, N(Ra)Rb, C1-C6-алкил или C3-C10-циклоалкил, каде што C1-C6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-циклоалкил и хетероциклоалкил;

R8d претставува водород, халоген или C1-C6-алкил, каде што

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-циклоалкил и хетероциклоалкил;

или R8c и R8d заедно со јаглеродниот атом формираат C3-C6-циклоалкил кој може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано и C1-C6-алкил,

или R8c и R8d заедно претставуваат оксо група;

о претставува 0, 1 или 2,

р претставува 0, 1 или 2,

q претставува 0, 1 или 2,

г претставува 0, 1 или 2,

s претставува 0, 1 или 2,

каде што о, р, q, г и s истовремено не претставуваат 0;

Z претставува група одбрана од C(=O), CR9R10, NR11, O, S, S(=O) и S(=O)2;

R9 претставува водород или C1-C6-алкил,

R10 претставува водород, халоген, циано, C(=O)Ra, C(=O)OH, C(=O)ORa, C(=O)NH2, C(=O)N(H)Ra, C(=O)N(Ra)Rb, N(H)C(=O)Ra, N(Rb)C(=O)Ra, S(=O)2Ra, хидрокси, N(Ra)Rb

или C1-C6-алкил, каде што

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)Ra, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси и C3-C8-циклоалкокси,

или претставува C1-C6-алкокси, каде што C1-C6-алкокси може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C3-C8-циклоалкил, C1-C4-алкокси, C3-C8-циклоалкокси, хетероциклоалкил, арил и 5- или 6-член хетероарил, каде што

арил и 5- или 6-член хетероарил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од халоген, циано, C1-C3-алкил и C1-C3-алкокси,

или претставува арилокси или 5- или 6-член хетероарилокси во кое арилокси и 5- или 6-член хетероарилокси може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, C1-C3-алкил и C1-C3-алкокси,

или претставува C3-C8-циклоалкил, C3-C8-циклоалкил-C1-C4-алкил, хетероциклоалкил или хетероциклоалкил-C1-C4-алкил, кој може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, C(=O)Ra, C(=O)OH, C(=O)ORa, C1-C6-алкил и C1-C6-алкокси, каде што

C1-C6-алкокси може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни халоген атоми или оксо група;


или претставува C2-C6-алкенил или C2-C6-алкинил, или претставува арил, 5- до 10-член хетероарил, арил-C1-C4-алкил или 5- или 6-

член хетероарил-С1-С4-алкил, каде што арил и хетероарил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од халоген, хидрокси, циано, $C(=O)OH$, $C(=O)ORa$, $NHRa$, $N(Ra)Rb$, С1-С3-алкил, С3-С8-циклоалкил и С1-С3-алкокси; или R9 и R10 заедно со јаглеродниот атом формираат С3-С8-циклоалкил или 4- до 6-член хетероцикл, каде што С3-С8-циклоалкил радикалот или 4- до 6-члениот хетероцикл може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, С1-С6-алкил, $C(=O)Ra$ и оксо група; R11 претставува водород, $C(=O)Ra$, $C(=O)ORa$, $C(=O)NH_2$, $C(=O)N(H)Ra$, $C(=O)N(Ra)Rb$, $S(=O)_2Ra$, $S(=O)_2N(Ra)Rb$ или С1-С6-алкил, каде што С1-С6-алкил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, $C(=O)Ra$, $C(=O)ORa$, $C(=O)NH_2$, $C(=O)N(H)Ra$, $C(=O)N(Ra)Rb$, $S(=O)_2$ -С1-С6-алкил, $N(Ra)Rb$, С3-С8-циклоалкил, С1-С4-алкокси и С3-С8-циклоалкокси, каде што С3-С8-циклоалкил, С1-С4-алкокси и С3-С8-циклоалкокси може опционално да е моно- или

полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси и халоген; или претставува С3-С8-циклоалкил, хетероциклоалкил или хетероциклоалкил-С1-С4-алкил, кој може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од хидрокси, халоген, циано, С1-С6-алкил и С1-С6-алкокси, каде што алкил и алкокси може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од халоген и оксо група, или претставува С2-С6-алкенил или С2-С6-алкинил, или претставува арил, 5- до 10-член хетероарил, арил-С1-С4-алкил или 5- или 6-член хетероарил-С1-С4-алкил, каде што арил и хетероарил може опционално да е моно- или полисупституиран од идентични или различни радикали од групата составена од халоген, хидрокси, циано, $C(=O)OH$, $C(=O)ORa$, С1-С3-алкил, С3-С8-циклоалкил и С1-С3-алкокси;

и нивни диастереомери, енантиомери, нивни соли, нивни солвати или солватите на нивните соли.

, има уште 17 патентни барања



Напог 1: Третман на LPS-индуцирано воспаление со примерно соединение 64 резултира во намалена количина на излучен TNF- α .

(51) **A 61F 13/00, A 61F 13/02, A 61L 15/58, A 61M 1/00**

(11) **8855** (13) T1

(21) **2018/554** (22) 13/07/2018
(45) 31/12/2018

(30) US20100420997P 08/12/2010 US

(96) 07/12/2011 EP11846381.9

(97) 25/04/2018 EP2648668

(73) **ConvaTec Technologies Inc.**

3993 Howard Hughes Parkway Suite 250

Las Vegas, NV 89169-6754, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **TOTH, Landy**


(54) **САМО-ЛЕПЛИВА ПРЕВРСКА**

(57) 1 Само-леплива преврска (10) прилагодена при терапија на рани со помош на негативен притисок, за налепување кон кожа на човек во форма на ламинат, содржи:


слој (12) кој што има горна површина (14) и задна површина (16); и

леплив слој (18) над барем еден дел од задната површина (16) на слојот (12); слојот (12) вклучува еластомерен материјал; и лепливиот слој (18) е за ладење на циркулација, скратен истенчен силиконски гел поврзан со субстратот (12) и адаптирани за налепување кон кожата на човек за да се формира основно запечатување кое не пропушта гас помеѓу лепливиот слој (18) и кожата кој се одржува за време на најмалку една повторено свиткување и проширување на преврската (10), кадешто максималните дебелина на комбинацијата на слојот (12) и лепливиот слој (18) е околу 25 mm; и

кадешто слојот (12) има дебелина која се издолжува помеѓу горните и задните површини (14, 16), и отворот (30) е дефинира издолжувајќи се низ целата дебелина на слојот (12), отворот (30) е изложен задната површина (16) на слојот (12) отспротива на лепливиот слој (18).



Слика 1



Слика 2

(51) **C 07D 401/14, C 07D 495/04, C 07D 417/14, C 07D 417/12, C 07D 413/14, C 07D 409/14, C 07D 513/04, C 07D 403/12, A 61K 31/506, A 61K 31/505, A 61K 31/44, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 25/02**

(11) **8856** (13) T1
(21) **2018/555** (22) 16/07/2018
(45) 31/12/2018

(30) US201361914886P 11/12/2013 US

(96) 11/12/2014 EP14825001.2

(97) 18/04/2018 EP3080103

(73) **Sunesis Pharmaceuticals, Inc. and Biogen MA Inc.**


**395 Oyster Point Blvd., Suite 400
South San Francisco, CA 94080, US and 225
Binney Street
Cambridge, MA 02142, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) **KUMARAVEL, Gnanasambandam;**
LYSSIKATOS, Joseph, P.; MA, Bin; SUN, Lihong;

ZHANG, Lei; KOCH, Kevin; HOPKINS, Brian, T.;
CHAN, Timothy, Raymond and MIAO, Hua

(54) **БИАРИЛНИ СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ
ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ БОЛЕСТИ ВО
ОНКОЛОГИЈАТА, НЕВРОЛОГИЈАТА И
ИМУНОЛОГИЈАТА**

(57) 1 Соединение со формула I-21:



или негова фармацевтски прифатлива сол.

, има уште 0 патентни барања

(51) **C 07K 14/195, C 12N 9/22, C 12N 15/74**

(11) **8857** (13) T1
(21) **2018/556** (22) 16/07/2018
(45) 31/12/2018

(30) GB20110022458 30/12/2011 GB

(96) 21/12/2012 EP16169431.0

(97) 04/07/2018 EP3091072

(73) **Caribou Biosciences, Inc.**
**2929 7th Street
Suite 105**

Berkeley, CA 94710, US
(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **BROUNS, Stan Johan Jozef and VAN DER
OOST, John**

(54) **МОДИФИЦИРАНИ КАСКАДНИ
РИБОНУКЛЕОПРОТЕИНИ И НИВНИ
УПОТРЕБИ**

(57) 1 Вештачки фузиран протеин од Тип I
групирани меѓупростори со правилна кратка
палиндромска повторена (CRISPR)-поврзана
Cse1 протеинска поединица и FokI
ендонуклеаза.

, има уште 10 патентни барања

Слика 1



(51) **A 01N 35/02, A 01N 43/16, A 01P 3/00**

(11) **8858**

(13) T1

(21) **2018/557**

(22) 16/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) JP20080209921 18/08/2008 JP

(96) 18/08/2009 EP09808057.5

(97) 20/06/2018 EP2329713

(73) **Mitsui Chemicals Agro, Inc. and National University Corporation Kagawa University 1-19-1, Nihonbashi Chuo-ku**

Tokyo 103-0027, JP and 1-1, Saiwai-cho Takamatsu-shi, Kagawa 761-0795, JP

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје**

(72) OHARA, Toshiaki; ISHIDA, Yutaka; KUDOU, Rika; KAKIBUCHI, Kazumasa; AKIMITSU, Kazuya; IZUMORI, Ken and TAJIMA, Shigeyuki

(54) АГЕНС ЗА КОНТРОЛА НА БОЛЕСТИ НА РАСТЕНИЈАТА КОЈ СОДРЖИ D-ТАГАТОЗА КАКО АКТИВНА СОСТОЈКА И МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛА НА БОЛЕСТИ НА РАСТЕНИЈАТА

(57) 1 Агенс за контрола на болести на растенијата, кој што содржи D-тагатоza како активна состојка и понатаму содржи еден или повеќе членови одбрани од групата составена од: сахариди, освен D-тагатоza, и фунгицидни и / или молзични материјали. , има уште 21 патентни барања

(51) **C 07K 16/30, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 39/00**

(11) **8859**

(13) T1

(21) **2018/558**

(22) 17/07/2018

(45) 31/12/2018

(30) EP20110001135 11/02/2011 --

(96) 07/02/2012 EP12702990.8

(97) 09/05/2018 EP2672994

(73) **Merck Patent GmbH**

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DESTENAVES, Benoit; HOFFMANN, Axel;
LANNERT, Heinrich; BRISCHWEIN, Klaus; PIPP,
Frederic Christian; REINDL, Jürgen; GROLL,
Karin; ZUEHLSDORF, Michael; PFAFF, Otmar;
RAAB, Sabine and DAU, Ulrike

(54) **АНТИ-АЛФА-V ИНТЕГРИН АНТИТЕЛО ЗА
ЛЕКУВАЊЕТО НА РАК НА ПРОСТАТА**


(57) 1 Анти-ав интегрин антителио DI17E6 за употреба во лекувањето на тумор на простата кај пациенти коишто страдаат од рак на простата отпорен на кастрација (CRPC), кадешто лекувањето ја содржи администрацијата на барем 500 mg од DI17E6 секои две недели со инфузија за време на период на лекување од барем четири месеци.
, има уште 11 патентни барања

Слика 1



ТРЕТМАНОТ НА ЕНАС ПОСРЕДУВАНИ БОЛЕСТИ

(57) 1 Соединение со формулата (I):



назначено со тоа, што:

R1 е одбрано од водород или C1-4 алкил;
m е 1 или 2;

A е одбрано од фенил или хетероциклил;
X е одбрано од -C(=O)-, -C(=O)-NR4- или -O-C(=O)-NR5-;
n е 2 или 3;
R2 е одбрано од водород или C1-8 алкил;
R3 е C5-6 алкил-ОН, каде што наведената C5-6 алкил група е додатно супституирана од дополнителни 3 или 4 -ОН групи; и
R4 и R5 се независно одбрани од водород или C1-4 алкил;
или негова фармацевтски прифатлива сол.

, има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 31/44, A 61K 47/06, A 61K 47/44, A 61K 47/14, A 61K 47/32, A 61K 47/10

(11) 8881

(13) T1

(21) 2018/801

(22) 05/10/2018

(45) 31/12/2018

(30) EP02011830 28/05/2002 --; 10311613
14/03/2003 DE and DE10223828 28/05/2002 DE

(96) 27/05/2003 EP08166780.0

(97) 15/08/2018 EP2020243

(73) AstraZeneca AB

151 85 Södertälje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Linder, Rudolf and Bolle, Christina

(54) ЛОКАЛНО ПРИМЕНЛИВ

ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ

(57) 1 Локално применлив фармацевтски препарат составен од активна фармацевтска состојка заедно со еден или повеќе

фармацевтски носачи и/или ексципиенти погодни за локална администрација, назначено со тоа, што:
и) активната фармацевтска состојка е соединение селектирано од групата составена од рофлумиласт, соли на рофлумиласт, N-оксидот на пиридин остатокот на рофлумиласт негови соли,
и и) пропорцијата на активна фармацевтска состојка е до 1% од тежината на готовиот фармацевтски препарат, и
и и и) локално применливиот фармацевтски препарат е полутврда дозирна форма селектирана од групата на масти (на.пр. раствор од маст, суспензија од маст), креми, гелови или пасти.

, има уште 7 патентни барања

(51) B 42C 5/00

(45) 31/12/2018

(11) 8882

(13) T1

(30) BE20140000610 11/08/2014 BE

(21) 2018/802

(22) 05/10/2018

(96) 13/07/2015 EP15750451.5

(97) 01/08/2018 EP3180198

(73) Unibind Limited

Margarita House 15, Them. Dervis Street 136
Nicosia, CY

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PELEMAN, Guido

**(54) ПОСТАПКА ЗА КОРИЧЕЊЕ НА СНОП
ЛИСТОВИ ХАРТИЈА, КНИГА ИЛИ ПАПКА
ПРИТОА ДОБИЕНИ, СНОП ЛИСТОВИ**

(57) 1 Постапка за коричење на сноп (5) листови од хартија (1), пришто ивицата на (2) корицата (5) на листовите (1) е врзана, пришто за потреби

на коричење е изработена од сноп (5) на листови (1) пришто лента (4) од секој од листовите (1) е однапред поединечно двојно превиткан по должина на истата линија за да се формира линија на превиткување (3) која се издолжува паралелно на и на растојание (A) од горе споменатата ивица (2), се карактеризира со тоа што за лист хартија (1) со специфична тежина од помалку од 120 грама по квадратен метар, по тоа што двојно се превиткува лентата (4) се превиткува барем уште еднаш по должина на гореспоменатата линија на превиткување (3). , има уште 21 патентни барања



(51) C 12N 9/22, C 12N 15/85

(11) 8883

(13) T1

(21) 2018/803

(22) 05/10/2018

(45) 31/12/2018

(30) US201361914768P 11/12/2013 US;
US201462017416P 26/06/2014 US;
US201462029261P 25/07/2014 US;
US201462052906P 19/09/2014 US and
US201462059527P 03/10/2014 US

(96) 15/10/2014 EP14790457.7

(97) 26/09/2018 EP3080279

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591-6707, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LAI, Ka-Man Venus; FRENDEWEY, David; AUERBACH, Wojtek; VALENZUELA, David M. and YANCOPOULOS, George D.

(54) ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ЦЕЛНИТЕ МОДИФИКАЦИИ НА ГЕНОМ

(57) 1 Ин витро постапка за модифицирање на геномот на геномски локус од интерес кај ембрионска стем (ES) клетка од глушец, којашто содржи:


контактирање на ES клетката од глушец со Cas9 протеин, CRISPR RNA којашто хибридизира до целна секвенца на геномскиот локус од интерес, tracrRNA, и голем таргетирачки вектор (LTVEC) којшто е најмалку 10 kb по големина и содржи вметната нуклеинска киселина придружена со:

целната секвенца на геномскиот локус од интерес; и

(ii) 3' хомологна гранка којашто е хомологна на 3' целната секвенца на геномскиот локус од интерес,

кадешто следното контактирање на ES клетката од глушецот со Cas9 протеин, CRISPR RNA, и tracrRNA во присуството на LTVEC, геномот од ES клетката од глушецот е модифицирана за да содржи целна генетска модификација којашто содржи бришење на регион на геномскиот локус од интерес кадешто бришењето е на најмалку 30 kb и/или вметнување на вметнатата нуклеинска киселина на геномскиот локус од интерес кадешто вметнувањето е на најмалку 30 kb.

(i) 5' хомологна гранка којашто е хомологна на 5' , има уште 14 патентни барања



Слика 1



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8C12Q1/68	8C12Q1/68	8751	T1
8C07K14/195	8A61K38/00	8780	T1
8A61L15/44	8A61L15/44	8762	T1
8A61P11/00	8C07D471/04	8764	T1
8H04B7/04	8H04L5/00	8766	T1
8H04J11/00	8H04L5/00	8766	T1
8A61K31/166	8C07C235/46	8788	T1
8A61K31/675	8A61K31/675	8769	T1
8H04N19/122	8H04N19/11	8790	T1
8B01J37/02	8B05C7/04	8791	T1
8F02C7/143	8F01K17/02	8772	T1
8A61K9/10	8A61K9/48	8773	T1
8A61K9/48	8A61K9/48	8773	T1
8C07D401/06	8C07D401/14	8774	T1
8A41D31/00	8A45F3/14	8808	T1
8C07D401/12	8C07D231/12	8816	T1
8A61P35/00	8A61K31/517	8743	T1
8A61P9/00	8A61K31/565	8820	T1
8A61P13/12	8C07D401/04	8830	T1
8A61K31/381	8C07D333/64	8776	T1
8A61K39/395	8C07K16/32	8746	T1
8A61K31/5517	8A61K45/06	8747	T1
8A61P35/00	8A61K45/06	8747	T1
8A61K31/58	8A61K38/17	8748	T1
8A61K39/00	8A61K38/17	8748	T1
8A61P11/00	8C07D271/08	8758	T1
8C23C8/22	8C21D1/06	8843	T1
8C23C8/32	8C21D1/06	8843	T1
8H03G9/02	8G11B20/08	8846	T1
8A61B17/30	8A61F5/00	8847	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	8848	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	8850	T1
8B67D1/04	8B67D1/00	8852	T1

8C07K14/195	8C12N9/22	8857	T1
8C12N9/22	8C12N9/22	8857	T1
8A01P3/00	8A01N35/02	8858	T1
8C12N9/52	8C12N9/52	8862	T1
8C07D487/04	8C07D401/14	8884	T1
8B65D85/804	8B65D85/804	8838	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	8863	T1
8C07D498/08	8C07D471/04	8757	T1
8A61K31/4184	8A61K31/519	8872	T1
8A61P35/02	8A61K31/519	8872	T1
8A61J1/20	8A61J1/14	8873	T1
8H04N19/119	8H04N19/96	8874	T1
8H04N19/122	8H04N19/96	8874	T1
8G02B27/00	8G02B27/00	8878	T1
8C10L1/10	8C10L1/08	8753	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	8755	T1
8H04L29/06	8H04L29/06	8778	T1
8A61K39/395	8C07K16/22	8742	T1
8A61P5/26	8C07D401/04	8782	T1
8B62J6/18	8B62J6/18	8737	T1
8A61K38/00	8C07K14/705	8784	T1
8A61K38/17	8C07K14/705	8784	T1
8H04N19/159	8H04N19/11	8834	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	8839	T1
8A61K31/713	8C12N15/113	8827	T1
8A61P35/00	8C12N15/113	8827	T1
8A61K31/423	8C07D333/56	8841	T1
8A61P1/18	8C07D333/56	8841	T1
8A61P13/08	8C07D333/56	8841	T1
8A61P9/04	8C07D333/56	8841	T1
8A61K38/17	8A61K38/17	8736	T1
8A61P9/12	8A61K38/17	8736	T1
8A61K35/741	8A61K38/00	8780	T1
8C07D409/06	8A01N43/54	8741	T1

8A61P11/00	8A61K31/4709	8761	T1
8A61K31/355	8A61L15/44	8762	T1
8A61K31/4375	8C07D471/04	8764	T1
8H04N19/11	8H04N19/463	8787	T1
8H04N19/176	8H04N19/463	8787	T1
8H04N19/463	8H04N19/463	8787	T1
8C07C323/62	8C07C235/46	8788	T1
8A61H1/02	8A47G9/10	8789	T1
8C12N15/10	8C12N15/11	8771	T1
8A61P9/00	8C07D401/14	8774	T1
8A41D1/04	8A45F3/14	8808	T1
8A45F5/02	8A45F3/14	8808	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	8809	T1
8A61K9/20	8A61K31/513	8810	T1
8E06B3/22	8E06B3/72	8815	T1
8A61K31/415	8C07D231/12	8816	T1
8C07D239/70	8A61K31/517	8743	T1
8A61P35/00	8C12N15/869	8744	T1
8C12N15/869	8C12N15/869	8744	T1
8A61K47/40	8A61K31/565	8820	T1
8A61P3/00	8C07D471/04	8822	T1
8G01N33/577	8C07K16/18	8745	T1
8C07K16/06	8C07K16/32	8746	T1
8A61P39/00	8A61K45/06	8747	T1
8C07K16/28	8A61K38/17	8748	T1
8A61P35/00	8C07D271/08	8758	T1
8A61M5/20	8A61M5/20	8845	T1
8A61M5/32	8A61M5/20	8845	T1
8A61B1/313	8A61F5/00	8847	T1
8A61B17/00	8A61F5/00	8847	T1
8A61B17/064	8A61F5/00	8847	T1
8A61F2/04	8A61F5/00	8847	T1
8B67D1/08	8B67D1/00	8852	T1
8A61F13/00	8A61F13/02	8855	T1
8A01N43/16	8A01N35/02	8858	T1
8A61P39/00	8A61K39/395	8859	T1
8A61K38/48	8C12N9/52	8862	T1
8C07D401/04	8C07D401/14	8884	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	8884	T1
8C07D413/14	8C07D401/14	8884	T1
8C07D498/04	8C07D401/14	8863	T1

8A01N43/42	8C07D471/04	8757	T1
8A61P31/00	8C07D233/61	8870	T1
8C07C209/48	8C07D233/61	8870	T1
8A61K31/519	8A61K31/519	8872	T1
8A61K39/395	8A61K31/519	8872	T1
8C12N15/85	8C12N15/85	8883	T1
8A61K38/22	8A61K38/22	8880	T1
8F02B3/08	8C10L1/08	8753	T1
8A61K47/34	8A61K9/00	8754	T1
8H04N19/129	8H04N19/11	8832	T1
8H04N19/159	8H04N19/11	8832	T1
8B01D53/50	8B01D53/50	8833	T1
8A61K47/02	8A61K9/00	8835	T1
8G07C5/08	8H04L29/06	8778	T1
8A61K31/4439	8C07D401/04	8782	T1
8C07D487/04	8C07D401/04	8782	T1
8A61P13/12	8C07D231/12	8783	T1
8A61P3/10	8C07D231/12	8783	T1
8A61P9/10	8C07D231/12	8783	T1
8A61K47/26	8C07H19/10	8740	T1
8H04N19/157	8H04N19/11	8834	T1
8H04N19/176	8H04N19/11	8834	T1
8A61K51/10	8C07K16/28	8839	T1
8A61P11/00	8C12N15/113	8827	T1
8A61K31/713	8C07H21/02	8828	T1
8C07H21/02	8C07H21/02	8828	T1
8A61K9/12	8A61K9/12	8864	T1
8A61K38/00	8A61K38/00	8829	T1
8A23G1/30	8A23G1/00	8867	T1
8A01N43/54	8A01N43/54	8741	T1
8C07D239/47	8A01N43/54	8741	T1
8A61K47/34	8A61L15/44	8762	T1
8C02F1/44	8C02F1/14	8763	T1
8C02F9/10	8C02F1/14	8763	T1
8H04N19/11	8H04N19/463	8786	T1
8H04N19/593	8H04N19/463	8786	T1
8H04N19/159	8H04N19/463	8787	T1
8A61K31/517	8A61K31/517	8767	T1
8A61P35/00	8A61K31/517	8767	T1
8A61P35/04	8A61K31/517	8767	T1
8A63C9/00	8A63C5/075	8768	T1



8H04N19/159	8H04N19/11	8790	T1
8H04N19/463	8H04N19/11	8790	T1
8H04N19/593	8H04N19/11	8790	T1
8H04N19/82	8H04N19/11	8790	T1
8F01K17/02	8F01K17/02	8772	T1
8F01K25/04	8F01K17/02	8772	T1
8A61K47/44	8A61K9/48	8773	T1
8A61P25/28	8C07D401/14	8774	T1
8A61P35/00	8C07K14/47	8813	T1
8A61K31/4155	8C07D401/12	8814	T1
8C07D403/12	8C07D401/12	8814	T1
8C07D413/12	8C07D231/12	8816	T1
8A63C5/075	8A63C5/075	8818	T1
8A61K31/4439	8C07D401/14	8775	T1
8C07D213/82	8C07D401/14	8775	T1
8A61K9/19	8A61K31/565	8820	T1
8A61P35/00	8A61K39/395	8825	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	8826	T1
8A61K31/444	8C07D401/04	8830	T1
8A61P29/00	8C07D401/04	8830	T1
8C07K16/32	8C07K16/32	8746	T1
8C07K16/28	8A61K45/06	8747	T1
8A61P43/00	8C07D271/08	8758	T1
8C07D413/04	8C07D271/08	8758	T1
8C21D1/76	8C21D1/06	8843	T1
8A01D45/00	8A01D45/00	8844	T1
8A61B17/04	8A61F5/00	8847	T1
8A61K31/19	8A61K9/50	8851	T1
8A61K9/50	8A61K9/50	8851	T1
8C07D487/08	8C07D471/08	8853	T1
8C07D417/12	8C07D401/12	8854	T1
8A61P37/00	8C07D403/12	8856	T1
8C07D417/12	8C07D403/12	8856	T1
8C07D495/04	8C07D403/12	8856	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	8859	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	8859	T1
8B65B29/02	8B65D85/804	8861	T1
8F16D55/226	8F16D55/226	8865	T1
8A61K31/44	8A61K47/10	8881	T1
8A61K47/14	8A61K47/10	8881	T1
8A61K47/44	8A61K47/10	8881	T1

8A23G1/00	8A23G1/00	8866	T1
8A23G1/32	8A23G1/00	8866	T1
8C07D413/14	8C07D401/14	8863	T1
8C07D513/02	8C07D471/04	8757	T1
8A61J1/14	8A61J1/14	8873	T1
8H04N19/176	8H04N19/96	8874	T1
8C12N9/22	8C12N15/85	8883	T1
8F02B49/00	8C10L1/08	8753	T1
8H04N19/463	8H04N19/11	8832	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	8835	T1
8G07C5/00	8H04L29/06	8778	T1
8A61P25/22	8A61K31/165	8735	T1
8C12N15/62	8C07K14/705	8784	T1
8C07H19/10	8C07H19/10	8740	T1
8H04N19/11	8H04N19/11	8834	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	8839	T1
8H04N19/159	8G06T9/00	8804	T1
8A61K47/18	8A61K39/395	8805	T1
8A61P1/16	8C12N15/113	8827	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	8827	T1
8A61K31/381	8C07D333/56	8841	T1
8A61K38/12	8A61K38/00	8829	T1
8A23G1/00	8A23G1/00	8867	T1
8A23G1/02	8A23G1/00	8867	T1
8A23G1/32	8A23G1/00	8867	T1
8A61P3/10	8A61K38/17	8736	T1
8A61P35/00	8A61K38/17	8736	T1
8A61P9/00	8A61K38/17	8736	T1
8A61K38/00	8A61K38/00	8780	T1
8A61K31/4439	8C07D405/14	8756	T1
8A61P11/00	8C07D405/14	8756	T1
8F26B17/08	8F26B17/08	8738	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	8739	T1
8C07K16/10	8A61K39/00	8739	T1
8C07D409/14	8A61K31/4709	8761	T1
8A61K9/00	8A61L15/44	8762	T1
8H04N19/176	8H04N19/463	8786	T1
8A61P19/02	8A61K31/675	8769	T1
8H04N19/129	8H04N19/11	8790	T1
8H04N19/157	8H04N19/11	8790	T1
8H04N19/186	8H04N19/11	8790	T1

8B05C7/04	8B05C7/04	8791	T1
8C12N15/11	8C12N15/11	8771	T1
8F01K17/00	8F01K17/02	8772	T1
8A61K47/24	8A61K9/48	8773	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	8774	T1
8A61K9/16	8A61K9/00	8807	T1
8C07K16/00	8A01K67/027	8809	T1
8A61P35/00	8C07D231/12	8816	T1
8C07D231/12	8C07D231/12	8816	T1
8C07D401/14	8C07D231/12	8816	T1
8A61K31/517	8A61K31/517	8743	T1
8A61P31/12	8C12N15/869	8744	T1
8A61K9/08	8A61K31/565	8820	T1
8A61P9/00	8C07D471/04	8822	T1
8A61K31/4439	8C07D401/04	8830	T1
8A61P11/00	8C07D401/04	8830	T1
8A61P13/02	8C07D401/04	8830	T1
8C07D405/14	8C07D401/04	8830	T1
8A61P35/00	8C07D333/64	8776	T1
8C07D333/66	8C07D333/64	8776	T1
8A61P25/28	8C07K16/18	8745	T1
8A61K31/4245	8C07D271/08	8758	T1
8A61P19/00	8C07D271/08	8758	T1
8A61P25/00	8C07D271/08	8758	T1
8A61P29/00	8C07D271/08	8758	T1
8A61P37/00	8C07D271/08	8758	T1
8C07D413/12	8C07D271/08	8758	T1
8C23C8/18	8C21D1/06	8843	T1
8C23C8/34	8C21D1/06	8843	T1
8H03G9/00	8G11B20/08	8846	T1
8A61N1/36	8A61F5/00	8847	T1
8A61K9/00	8A61K9/50	8851	T1
8A61P7/00	8C07D471/08	8853	T1
8C07D471/08	8C07D471/08	8853	T1
8A61L15/58	8A61F13/02	8855	T1
8A61M1/00	8A61F13/02	8855	T1
8A61K31/505	8C07D403/12	8856	T1
8A61P25/02	8C07D403/12	8856	T1
8C07D241/28	8C07D401/06	8860	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	8750	T1
8A61P27/00	8C07K16/28	8750	T1

8A61K47/06	8A61K47/10	8881	T1
8C07D491/08	8C07D401/14	8884	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	8836	T1
8A61K39/395	8A61K39/00	8836	T1
8A61K31/513	8A61K31/513	8876	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	8757	T1
8C07D233/61	8C07D233/61	8870	T1
8C03C3/083	8C03C3/083	8871	T1
8C03C3/085	8C03C3/083	8871	T1
8A61K39/00	8A61K31/519	8872	T1
8A61J1/05	8A61J1/14	8873	T1
8E01C9/00	8E01C3/00	8875	T1
8C07D453/02	8C07D453/02	8877	T1
8F02B51/00	8C10L1/08	8753	T1
8A61P31/18	8A61K9/00	8754	T1
8A61K31/47	8A61K9/00	8835	T1
8A61K31/538	8A61K9/00	8835	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	8777	T1
8A61K31/7105	8A61K9/127	8779	T1
8A61K48/00	8A61K9/127	8779	T1
8A61K9/127	8A61K9/127	8779	T1
8C07H21/02	8A61K9/127	8779	T1
8B62J15/00	8B62J6/18	8737	T1
8A61P11/00	8C07D231/12	8783	T1
8A61K47/18	8C07H19/10	8740	T1
8H04N19/129	8H04N19/11	8834	T1
8H04N19/61	8H04N19/11	8834	T1
8C07B59/00	8C07K16/28	8839	T1
8A61K9/00	8A61K39/395	8805	T1
8A61P1/04	8C07D333/56	8841	T1
8A61P11/00	8C07D333/56	8841	T1
8A61P9/10	8C07D333/56	8841	T1
8A61P11/00	8A61K38/17	8736	T1
8A61P3/04	8A61K38/17	8736	T1
8G01N33/74	8A61K38/17	8736	T1
8A61K39/02	8A61K38/00	8780	T1
8A61P25/00	8C07D405/14	8756	T1
8A61P35/00	8C07D405/14	8756	T1
8F26B21/08	8F26B17/08	8738	T1
8A61P25/28	8A61K38/21	8760	T1
8A61K31/4709	8A61K31/4709	8761	T1



8A61K9/70	8A61L15/44	8762	T1
8B01D1/26	8C02F1/14	8763	T1
8C02F1/52	8C02F1/14	8763	T1
8H04W28/06	8H04L5/00	8766	T1
8H04N19/44	8H04N19/463	8786	T1
8C07C311/29	8C07C235/46	8788	T1
8A61K39/395	8A61K31/517	8767	T1
8A61K45/06	8A61K31/517	8767	T1
8A61K31/433	8A61K31/4045	8770	T1
8F01N3/28	8B05C7/04	8791	T1
8A61K48/00	8C12N15/11	8771	T1
8C12N15/90	8C12N15/11	8771	T1
8F01K25/06	8F01K17/02	8772	T1
8F01K25/10	8F01K17/02	8772	T1
8A61K31/4545	8C07D401/14	8774	T1
8A45F3/14	8A45F3/14	8808	T1
8A61K31/506	8C07D403/14	8811	T1
8E06B3/70	8E06B3/72	8815	T1
8C07D403/12	8C07D231/12	8816	T1
8A61K31/5377	8C07D401/04	8830	T1
8A61P1/04	8C07D401/04	8830	T1
8A61P11/08	8C07D401/04	8830	T1
8A61P3/06	8C07D401/04	8830	T1
8C07D401/14	8C07D401/04	8830	T1
8C07D409/14	8C07D401/04	8830	T1
8C07D417/12	8C07D333/64	8776	T1
8C07K16/18	8C07K16/18	8745	T1
8C07K1/18	8C07K16/32	8746	T1
8A61P27/00	8C07D271/08	8758	T1
8C21D11/00	8C21D1/06	8843	T1
8G11B20/10	8G11B20/08	8846	T1
8A61B1/273	8A61F5/00	8847	T1
8A61B17/08	8A61F5/00	8847	T1
8A61K39/395	8C07K16/38	8849	T1
8C07K16/38	8C07K16/38	8849	T1
8B67D1/00	8B67D1/00	8852	T1
8A61K31/4439	8C07D401/12	8854	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	8854	T1
8C07D409/14	8C07D403/12	8856	T1
8A61P37/00	8C07K16/28	8750	T1
8B65D85/804	8B65D85/804	8861	T1

8A61K47/10	8A61K47/10	8881	T1
8B01J19/00	8B01J19/00	8837	T1
8A61K31/44	8C07D471/04	8757	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	8757	T1
8C07D233/88	8C07D233/61	8870	T1
8H04N19/61	8H04N19/96	8874	T1
8E01C3/06	8E01C3/00	8875	T1
8E01C7/14	8E01C3/00	8875	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	8754	T1
8A61K9/14	8A61K9/00	8754	T1
8H04N19/176	8H04N19/11	8832	T1
8A61P21/00	8C07K16/22	8742	T1
8C07D471/04	8C07D401/04	8782	T1
8A61P25/00	8C07D231/12	8783	T1
8A61P9/04	8C07D231/12	8783	T1
8C07D231/12	8C07D231/12	8783	T1
8C07K14/705	8C07K14/705	8784	T1
8A61K47/22	8C07H19/10	8740	T1
8H04N19/463	8H04N19/11	8834	T1
8H04N19/593	8H04N19/11	8834	T1
8A61K49/00	8C07K16/28	8839	T1
8G01N33/68	8C07K16/28	8839	T1
8H04N19/129	8G06T9/00	8804	T1
8H04N19/176	8G06T9/00	8804	T1
8H04N19/463	8G06T9/00	8804	T1
8A61K39/00	8A61K39/395	8805	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	8805	T1
8A61K47/26	8A61K39/395	8805	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	8805	T1
8A61K31/712	8C12N15/113	8827	T1
8A61H1/00	8A61H1/00	8840	T1
8A61P15/00	8C07D333/56	8841	T1
8A61K31/216	8A61K31/192	8842	T1
8C07D487/04	8A61K38/00	8829	T1
8A61P29/00	8C07D405/14	8756	T1
8A23B7/02	8F26B17/08	8738	T1
8F26B25/22	8F26B17/08	8738	T1
8A61L15/26	8A61L15/44	8762	T1
8C02F1/20	8C02F1/14	8763	T1
8C02F103/08	8C02F1/14	8763	T1
8H04L5/00	8H04L5/00	8766	T1

8H04N19/159	8H04N19/463	8786	T1
8C07C235/46	8C07C235/46	8788	T1
8A61K31/437	8A61K31/517	8767	T1
8A61K31/4045	8A61K31/4045	8770	T1
8A61P15/12	8A61K31/4045	8770	T1
8H04N19/176	8H04N19/11	8790	T1
8A61P37/00	8C07D401/14	8774	T1
8A61K31/427	8A61K31/513	8810	T1
8A61K31/513	8A61K31/513	8810	T1
8A61P9/00	8C07D403/14	8811	T1
8C07D403/14	8C07D403/14	8811	T1
8C12M1/107	8C12M1/107	8812	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	8813	T1
8C07D471/04	8C07D401/12	8814	T1
8C07D487/04	8C07D401/12	8814	T1
8E06B3/72	8E06B3/72	8815	T1
8A61K31/4155	8C07D231/12	8816	T1
8C07D403/14	8C07D231/12	8816	T1
8C07D413/14	8C07D231/12	8816	T1
8A21D13/00	8A21D13/00	8817	T1
8A63C9/00	8A63C5/075	8818	T1
8A61K39/12	8C12N15/869	8744	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	8822	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	8826	T1
8A61P19/06	8C07D401/04	8830	T1
8C07D409/10	8C07D333/64	8776	T1
8C07D413/04	8C07D333/64	8776	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	8747	T1
8C12Q1/68	8A61K38/17	8748	T1
8A61K39/00	8C07D271/08	8758	T1
8A61P17/00	8C07D271/08	8758	T1
8A61P31/00	8C07D271/08	8758	T1
8C21D1/06	8C21D1/06	8843	T1
8C21D9/00	8C21D1/06	8843	T1
8A61B17/32	8A61F5/00	8847	T1
8A61B17/34	8A61F5/00	8847	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	8850	T1
8A61K31/529	8C07D471/08	8853	T1
8C07D401/14	8C07D401/12	8854	T1
8C07D409/12	8C07D401/12	8854	T1
8A61F13/02	8A61F13/02	8855	T1

8A61K31/44	8C07D403/12	8856	T1
8C12N15/74	8C12N9/22	8857	T1
8C07K16/30	8A61K39/395	8859	T1
8A61P11/00	8C07D401/06	8860	T1
8C12N15/13	8C07K16/28	8750	T1
8A61K31/506	8C07D401/14	8884	T1
8A61P3/00	8C07D401/14	8884	T1
8C07K16/18	8A61K39/00	8836	T1
8A61K31/506	8C07D401/14	8863	T1
8C07D405/14	8C07D401/14	8863	T1
8A61K47/36	8A61K8/65	8869	T1
8A61Q19/00	8A61K8/65	8869	T1
8A61P37/08	8A61K31/42	8868	T1
8C07D261/14	8A61K31/42	8868	T1
8A61K31/7076	8A61K31/519	8872	T1
8G02B27/01	8G02B27/00	8878	T1
8C10L1/08	8C10L1/08	8753	T1
8A61K31/415	8A61K9/20	8755	T1
8H04N19/593	8H04N19/11	8832	T1
8A61P11/00	8A61K9/00	8835	T1
8C07K16/22	8C07K16/22	8742	T1
8A61K31/5025	8C07D401/04	8782	T1
8A61P35/00	8C07D401/04	8782	T1
8A61K31/415	8C07D231/12	8783	T1
8A61P3/04	8C07D231/12	8783	T1
8A61P43/00	8C07D231/12	8783	T1
8A61K31/7068	8C07H19/10	8740	T1
8A61K47/20	8C07H19/10	8740	T1
8A61K47/44	8C07H19/10	8740	T1
8A61K9/08	8C07H19/10	8740	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	8785	T1
8A61P11/06	8A61K9/00	8831	T1
8A61K39/00	8C07K16/28	8839	T1
8H04N19/11	8G06T9/00	8804	T1
8H04N19/593	8G06T9/00	8804	T1
8A63B22/16	8A61H1/00	8840	T1
8A61P1/16	8C07D333/56	8841	T1
8A61P11/06	8C07D333/56	8841	T1
8A61P17/06	8C07D333/56	8841	T1
8A61P3/06	8C07D333/56	8841	T1
8A61P3/10	8C07D333/56	8841	T1



8A23G1/04	8A23G1/00	8867	T1
8A61P3/00	8C07D405/14	8756	T1
8C07D405/14	8C07D405/14	8756	T1
8A61K31/505	8A01N43/54	8741	T1
8C02F1/50	8C02F1/14	8763	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	8764	T1
8H01C7/12	8H01C7/12	8781	T1
8E21B17/03	8E21B17/03	8765	T1
8H04N19/593	8H04N19/463	8787	T1
8A47G9/10	8A47G9/10	8789	T1
8H04N19/124	8H04N19/11	8790	T1
8C12N15/63	8C12N15/11	8771	T1
8A61K47/14	8A61K9/48	8773	T1
8C07D401/08	8C07D401/14	8774	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	8807	T1
8A61K39/395	8C07K14/47	8813	T1
8C07K16/30	8C07K14/47	8813	T1
8A61P35/00	8C07D401/12	8814	T1
8C07D401/04	8C07D231/12	8816	T1
8C07D403/04	8C07D231/12	8816	T1
8C07D417/12	8C07D231/12	8816	T1
8C07D417/14	8C07D231/12	8816	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	8775	T1
8C07D401/04	8C07D401/14	8775	T1
8C07D403/10	8C07D401/14	8775	T1
8C12N15/33	8C12N15/869	8744	T1
8A61K31/565	8A61K31/565	8820	T1
8A61P25/00	8A61K31/565	8820	T1
8F16D65/56	8F16D65/56	8821	T1
8A61K31/4545	8C07D471/04	8822	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	8824	T1
8C07K16/30	8A61K39/395	8825	T1
8A61P3/10	8C07D401/04	8830	T1
8A61P9/12	8C07D401/04	8830	T1
8C07D409/04	8C07D333/64	8776	T1
8C07D409/12	8C07D333/64	8776	T1
8C07D413/12	8C07D333/64	8776	T1
8A61K39/395	8C07K16/18	8745	T1
8A61P35/00	8C07K16/32	8746	T1
8A61K38/20	8A61K38/17	8748	T1
8C07D271/08	8C07D271/08	8758	T1

8C21D9/32	8C21D1/06	8843	T1
8A61M5/31	8A61M5/20	8845	T1
8A61M5/315	8A61M5/20	8845	T1
8G11B20/04	8G11B20/08	8846	T1
8G11B20/08	8G11B20/08	8846	T1
8A61B1/04	8A61F5/00	8847	T1
8C12P21/08	8C07K16/38	8849	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	8850	T1
8A61K31/444	8C07D401/12	8854	T1
8A61P29/00	8C07D401/12	8854	T1
8A61K31/506	8C07D403/12	8856	T1
8A61P35/00	8C07D403/12	8856	T1
8C07D401/14	8C07D403/12	8856	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	8856	T1
8C07D413/14	8C07D403/12	8856	T1
8C07D513/04	8C07D403/12	8856	T1
8A61K31/497	8C07D401/06	8860	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	8750	T1
8A61K31/5377	8C07D401/14	8884	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	8863	T1
8A61K8/65	8A61K8/65	8869	T1
8A61K9/06	8A61K8/65	8869	T1
8C07D491/04	8C07D471/04	8757	T1
8A61K31/4178	8C07D233/61	8870	T1
8A61P35/00	8A61K31/519	8872	T1
8A61J1/10	8A61J1/14	8873	T1
8G06T9/00	8H04N19/96	8874	T1
8E01C11/22	8E01C3/00	8875	T1
8E01C3/00	8E01C3/00	8875	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	8879	T1
8C22C38/00	8C22C38/00	8752	T1
8A61K31/505	8A61K9/00	8754	T1
8A61K47/10	8A61K9/00	8754	T1
8H04N19/117	8H04N19/11	8832	T1
8H04N19/157	8H04N19/11	8832	T1
8A61K31/5383	8A61K9/00	8835	T1
8A61P3/00	8C07K16/22	8742	T1
8A61K31/165	8A61K31/165	8735	T1
8A61P27/02	8C07D231/12	8783	T1
8A61P3/00	8C07D231/12	8783	T1
8A61K47/16	8C07H19/10	8740	T1

8A61P35/00	8C07H19/10	8740	T1
8A61K31/44	8A61K9/00	8831	T1
8C07K16/22	8C07K16/28	8839	T1
8H04N19/61	8G06T9/00	8804	T1
8A61K9/19	8A61K39/395	8805	T1
8A61K31/495	8A61K9/12	8864	T1
8A61P17/00	8C07D333/56	8841	T1
8A61P3/04	8C07D333/56	8841	T1
8A61K31/192	8A61K31/192	8842	T1
8A61P1/16	8A61K31/192	8842	T1
8A61P1/16	8A61K38/17	8736	T1
8A61P3/06	8A61K38/17	8736	T1
8A61P31/00	8C07D405/14	8756	T1
8A61K38/21	8A61K38/21	8760	T1
8B01D1/00	8C02F1/14	8763	T1
8B01D3/06	8C02F1/14	8763	T1
8C02F1/06	8C02F1/14	8763	T1
8C02F1/14	8C02F1/14	8763	T1
8H01H37/08	8H01C7/12	8781	T1
8H04N19/463	8H04N19/463	8786	T1
8H04N19/44	8H04N19/463	8787	T1
8A61K31/18	8C07C235/46	8788	T1
8A61P29/00	8C07C235/46	8788	T1
8C07C237/30	8C07C235/46	8788	T1
8A63C5/075	8A63C5/075	8768	T1
8A61P29/00	8A61K31/675	8769	T1
8H04N19/11	8H04N19/11	8790	T1
8H04N19/117	8H04N19/11	8790	T1
8A61K38/46	8C12N15/11	8771	T1
8C07K19/00	8C12N15/11	8771	T1
8F01K23/04	8F01K17/02	8772	T1
8A61K31/404	8A61K9/48	8773	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	8774	T1
8C07D211/32	8C07D401/14	8774	T1
8C07D401/12	8C07D401/14	8774	T1
8F41H1/02	8A45F3/14	8808	T1
8A61K9/28	8A61K31/513	8810	T1
8C12M1/16	8C12M1/107	8812	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	8814	T1
8A21D15/02	8A21D13/00	8817	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	8775	T1

8A61K9/14	8A61K31/565	8820	T1
8A61K31/7125	8C12N15/113	8824	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	8825	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	8825	T1
8A61K31/519	8C07D471/04	8826	T1
8A61P35/00	8C07D401/04	8830	T1
8A61P43/00	8C07D401/04	8830	T1
8A61P9/04	8C07D401/04	8830	T1
8A61P9/10	8C07D401/04	8830	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	8830	T1
8C07D333/64	8C07D333/64	8776	T1
8A61K38/17	8A61K38/17	8748	T1
8C12N15/113	8A61K38/17	8748	T1
8A61K39/395	8C07D271/08	8758	T1
8A61P1/00	8C07D271/08	8758	T1
8C23C8/26	8C21D1/06	8843	T1
8A01G1/04	8A01D45/00	8844	T1
8H03G5/16	8G11B20/08	8846	T1
8A61B17/068	8A61F5/00	8847	T1
8A61F5/00	8A61F5/00	8847	T1
8A61P37/00	8C07D401/12	8854	T1
8C07D417/14	8C07D403/12	8856	T1
8A01N35/02	8A01N35/02	8858	T1
8C07D401/06	8C07D401/06	8860	T1
8A61K47/32	8A61K47/10	8881	T1
8A61K31/4545	8C07D401/14	8884	T1
8A61P35/00	8A61K31/513	8876	T1
8A61K31/42	8A61K31/42	8868	T1
8C07D515/02	8C07D471/04	8757	T1
8C03C11/00	8C03C3/083	8871	T1
8A61K45/06	8A61K31/519	8872	T1
8H04N19/70	8H04N19/96	8874	T1
8H04N19/96	8H04N19/96	8874	T1
8E01C19/50	8E01C3/00	8875	T1
8C07K16/40	8A61K39/00	8879	T1
8H04N19/11	8H04N19/11	8832	T1
8A61K31/4375	8A61K9/00	8835	T1
8C07D498/04	8A61K45/06	8777	T1
8A61P5/28	8C07D401/04	8782	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	8782	T1
8A61P27/12	8C07D231/12	8783	T1



8A61K9/00	8C07H19/10	8740	T1
8C07K16/14	8A61K39/00	8785	T1
8C07K16/24	8A61K39/00	8785	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	8831	T1
8H04N19/18	8H04N19/11	8834	T1
8C07K16/18	8C07K16/28	8839	T1

8G06T9/00	8G06T9/00	8804	T1
8H04N19/124	8G06T9/00	8804	T1
8A61P7/02	8C07D333/56	8841	T1
8A61P9/00	8C07D333/56	8841	T1
8A61P9/12	8C07D333/56	8841	T1
8C07D333/56	8C07D333/56	8841	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
4D Pharma Research Limited	C 07K 14/195, A 61K 39/02, A 61K 35/741, A 61K 38/00	8780	T1
Aragon Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 471/04, C 07D 401/04, C 07D 487/04, A 61K 31/4439, A 61K 31/5025, A 61P 5/28, A 61P 35/00, A 61P 5/26	8782	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 47/18, A 61K 9/00, A 61K 9/19, A 61K 39/00, A 61K 47/26	8805	T1
Pfizer Inc.	C 07D 401/04, C 07D 487/04, C 07D 413/14, C 07D 401/14, C 07D 491/08, A 61K 31/5377, A 61K 31/506, A 61K 31/4545, A 61P 3/00	8884	T1
Laboratorios Liconsa, S.A.	A 61K 9/16, A 61K 9/00	8807	T1
Cisar, Zdenek	A 41D 1/04, A 41D 31/00, F 41H 1/02, A 45F 5/02, A 45F 3/14	8808	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027, C 07K 16/00	8809	T1
AbbVie Inc.	A 61K 31/427, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 61K 31/513	8810	T1
Bayer Intellectual Property GmbH	C 07D 403/14, A 61K 31/506, A 61P 9/00	8811	T1
BEKON GmbH	C 12M 1/16, C 12M 1/107	8812	T1
Astellas Pharma Inc.	C 07K 16/30, C 07K 14/47, A 61K 39/395, A 61P 35/00	8813	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 403/12, A 61K 31/4155, A 61P 35/00	8814	T1
HARINCK, naamloze vennootschap	E 06B 3/22, E 06B 3/72, E 06B 3/70	8815	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	C 07D 401/14, C 07D 417/12, C 07D 413/14, C 07D 231/12, C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D 417/14, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 403/14, C 07D 413/12, A 61K 31/4155, A 61K 31/415, A 61P 35/00	8816	T1
Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi	A 21D 15/02, A 21D 13/00	8817	T1
Steinbach Alpin	A 63C 9/00, A 63C 5/075	8818	T1
Integrated Composite Products Inc.	B 29C 45/00, B 29C 70/08, B 29K 101/12, B 29K 105/08, B 29K 105/10, B 32B 3/30, B 32B 5/02	8819	T1
Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical Co., Ltd.	A 61K 31/565, A 61K 47/40, A 61K 9/08, A 61K 9/14, A 61K 9/19, A 61P 25/00, A 61P 9/00	8820	T1

KES Keschwari Electronic Systems GmbH & Co. KG	F 16D 65/56	8821	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 471/04, A 61K 31/4545, A 61P 9/00, A 61P 3/00	8822	T1
Seattle Genetics, Inc. and Agensys, Inc.	C 07K 16/30, A 61K 39/00, A 61N 5/10	8823	T1
Sarepta Therapeutics, Inc.	C 12N 15/113, A 61K 31/7125	8824	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07K 16/30, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00	8825	T1
UCB Biopharma SPRL and Katholieke Universiteit Leuven K.U. Leuven R&D	C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/519	8826	T1
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/113, A 61K 31/713, A 61K 31/712, A 61P 35/00, A 61P 11/00, A 61P 1/16	8827	T1
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	C 07H 21/02, A 61K 31/713	8828	T1
Enanta Pharmaceuticals, Inc. and AbbVie Ireland Unlimited Company	C 07D 487/04, A 61K 38/00, A 61K 38/12	8829	T1
AbbVie Inc. and Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG	G 01N 33/68, C 07B 59/00, C 07K 16/18, C 07K 16/22, C 07K 16/28, A 61K 49/00, A 61K 51/10, A 61K 39/00, A 61K 39/395	8839	T1
LPG SYSTEMS	A 61H 1/00, A 63B 22/16	8840	T1
Nippon Chemiphar Co., Ltd.	C 07D 333/56, A 61K 31/381, A 61K 31/423, A 61P 11/00, A 61P 11/06, A 61P 13/08, A 61P 15/00, A 61P 17/06, A 61P 3/04, A 61P 3/06, A 61P 3/10, A 61P 7/02, A 61P 9/00, A 61P 9/04, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 61P 1/18, A 61P 1/16, A 61P 1/04, A 61P 17/00	8841	T1
Genfit	A 61K 31/192, A 61K 31/216, A 61P 1/16	8842	T1
SOL S.p.A.	C 21D 1/06, C 21D 1/76, C 21D 11/00, C 21D 9/00, C 21D 9/32, C 23C 8/18, C 23C 8/22, C 23C 8/26, C 23C 8/32, C 23C 8/34	8843	T1
Pilzkulturen Wesjohann GbR	A 01D 45/00, A 01G 1/04	8844	T1
Eli Lilly and Company	A 61M 5/20, A 61M 5/32, A 61M 5/315, A 61M 5/31	8845	T1
Gaonda Corporation	H 03G 9/00, H 03G 5/16, H 03G 9/02, G 11B 20/08, G 11B 20/04, G 11B 20/10	8846	T1
Kirk Promotion LTD.	A 61B 1/04, A 61B 1/273, A 61B 1/313, A 61B 17/00, A 61B 17/04, A 61B 17/064, A 61B 17/068, A 61B 17/34, A 61B 17/32, A 61B 17/08, A 61B 17/30, A 61F 5/00, A 61F 2/04, A 61N 1/36	8847	T1
Glaxo Group Limited	C 07K 16/24	8848	T1
Bayer HealthCare, LLC	C 07K 16/38, C 12P 21/08, A 61K 39/395	8849	T1
University Health Network	C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00	8850	T1
Debregeas Et Associates Pharma	A 61K 31/19, A 61K 9/50, A 61K 9/00	8851	T1
Milosevic, Milos and Lazic, Bojan	B 67D 1/00, B 67D 1/08, B 67D 1/04	8852	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 487/08, C 07D 471/08, A 61K 31/529, A 61P 7/00	8853	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07D 409/12, C 07D 417/12, C 07D 401/12, C 07D 401/14, A 61K 31/444, A 61K 31/4439, A 61P 29/00, A 61P 37/00	8854	T1
ConvaTec Technologies Inc.	A 61F 13/00, A 61F 13/02, A 61L 15/58, A 61M 1/00	8855	T1
Sunesis Pharmaceuticals, Inc. and Biogen MA Inc.	C 07D 401/14, C 07D 495/04, C 07D 417/14, C 07D 417/12, C 07D 413/14, C 07D 409/14, C 07D 513/04, C 07D 403/12, A 61K 31/506, A 61K 31/505, A 61K 31/44, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 25/02	8856	T1



Caribou Biosciences, Inc.	C 07K 14/195, C 12N 9/22, C 12N 15/74	8857	T1
Mitsui Chemicals Agro, Inc. and National University Corporation Kagawa University	A 01N 35/02, A 01N 43/16, A 01P 3/00	8858	T1
Merck Patent GmbH	C 07K 16/30, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 39/00	8859	T1
Astrazeneca AB	C 07D 401/06, C 07D 241/28, A 61K 31/497, A 61P 11/00	8860	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/44, A 61K 47/06, A 61K 47/44, A 61K 47/14, A 61K 47/32, A 61K 47/10	8881	T1
Unibind Limited	B 42C 5/00	8882	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 9/22, C 12N 15/85	8883	T1
Genentech, Inc.	C 07D 239/70, A 61K 31/517, A 61P 35/00	8743	T1
ESG Kräuter GmbH	A 23B 7/02, F 26B 21/08, F 26B 25/22, F 26B 17/08	8738	T1
Eli Lilly and Company	C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 3/00, A 61P 21/00	8742	T1
Adama Makhteshim Ltd.	A 01N 43/54, C 07D 409/06, C 07D 239/47, A 61K 31/505	8741	T1
NuCana PLC	C 07H 19/10, A 61K 47/16, A 61K 47/18, A 61K 47/20, A 61K 47/22, A 61K 47/44, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61K 31/7068, A 61K 47/26, A 61P 35/00	8740	T1
International AIDS Vaccine Initiative; Theraclone Sciences, Inc. and The Scripps Research Institute	C 07K 16/10, A 61K 39/00	8739	T1
Les Laboratoires Servier	A 61K 31/165, A 61P 25/22	8735	T1
sks metaplast Scheffer-Klute GmbH	B 62J 6/18, B 62J 15/00	8737	T1
Genentech, Inc.	G 01N 33/74, A 61K 38/17, A 61P 3/04, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 9/00, A 61P 9/12, A 61P 11/00, A 61P 1/16, A 61P 3/06	8736	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H 04N 19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176	8786	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H 04N 19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176	8787	T1
K-fee System GmbH	B 65D 85/804	8838	T1
K-fee System GmbH	B 65B 29/02, B 65D 85/804	8861	T1
University of Washington through its Center for Commercialization	C 12N 9/52, A 61K 38/48	8862	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07C 235/46, C 07C 311/29, C 07C 237/30, C 07C 323/62, A 61K 31/18, A 61K 31/166, A 61P 29/00	8788	T1
Pham Thi Kim, Loan	A 47G 9/10, A 61H 1/02	8789	T1
Infobridge Pte. Ltd.	H 04N 19/11, H 04N 19/117, H 04N 19/122, H 04N 19/124, H 04N 19/129, H 04N 19/82, H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/186, H 04N 19/463, H 04N 19/593, H 04N 19/157	8790	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 37/02, F 01N 3/28, B 05C 7/04	8791	T1
Infobridge Pte. Ltd.	H 04N 19/159, H 04N 19/11, H 04N 19/124, H 04N 19/129, H 04N 19/61, H 04N 19/176, H 04N 19/463, H 04N 19/593, G 06T 9/00	8804	T1
Teijin Pharma Limited	C 07D 401/04, C 07D 401/14, C 07D 409/14, C 07D 405/14, A 61K 31/5377, A 61K 31/4439, A 61K 31/444, A 61P 13/12, A 61P 19/06, A 61P 29/00, A 61P 3/06, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 13/02, A 61P 9/04, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 61P 11/08, A 61P 11/00, A 61P 1/04, A 61P 43/00	8830	T1

Bayer Pharma Aktiengesellschaft and Bayer Intellectual Property GmbH	C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 498/04, C 07D 405/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00	8863	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 31/44, A 61K 9/00, A 61P 11/06	8831	T1
Infobridge Pte. Ltd.	H 04N 19/11, H 04N 19/117, H 04N 19/129, H 04N 19/593, H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/463, H 04N 19/157	8832	T1
Jiangsu New Century Jiangnan Environmental Protection CO, . LTD.	B 01D 53/50	8833	T1
Infobridge Pte. Ltd.	H 04N 19/11, H 04N 19/129, H 04N 19/157, H 04N 19/159, H 04N 19/61, H 04N 19/18, H 04N 19/463, H 04N 19/593, H 04N 19/176	8834	T1
Horizon Orphan LLC	A 61K 31/4375, A 61K 31/47, A 61K 31/538, A 61K 31/5383, A 61K 47/02, A 61K 9/00, A 61P 11/00	8835	T1
Verona Pharma PLC	A 61K 9/12, A 61K 31/495	8864	T1
Bendix Spicer Foundation Brake LLC	F 16D 55/226	8865	T1
ODC Lizenz AG	A 23G 1/32, A 23G 1/00	8866	T1
ODC Lizenz AG	A 23G 1/00, A 23G 1/02, A 23G 1/32, A 23G 1/30, A 23G 1/04	8867	T1
Bristol-Myers Squibb Company and Amira Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 261/14, A 61K 31/42, A 61P 37/08	8868	T1
Sewon Cellontech Co., Ltd	A 61K 47/36, A 61K 8/65, A 61K 9/06, A 61Q 19/00	8869	T1
Bial-Portela & CA, S.A.	C 07C 209/48, C 07D 233/88, C 07D 233/61, A 61K 31/4178, A 61P 31/00	8870	T1
Oregon Health & Science University	C 12N 15/33, C 12N 15/869, A 61K 39/12, A 61P 31/12, A 61P 35/00	8744	T1
Eli Lilly and Company	G 01N 33/577, C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28	8745	T1
Genentech, Inc.	C 07K 1/18, C 07K 16/06, C 07K 16/32, A 61K 39/395, A 61P 35/00	8746	T1
Medimmune Limited and ADC Therapeutics SA	C 07K 16/28, A 61K 31/5517, A 61K 45/06, A 61P 39/00, A 61P 35/00	8747	T1
Faron Pharmaceuticals OY	C 07K 16/28, C 12N 15/113, C 12Q 1/68, A 61K 38/20, A 61K 38/17, A 61K 31/58, A 61K 39/00	8748	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07K 16/28, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 27/00, A 61P 37/00	8750	T1
Cergentis B.V.	C 12Q 1/68	8751	T1
Tata Steel UK Ltd.	C 22C 38/00	8752	T1
Gane Energy & Resources Pty Ltd	F 02B 3/08, F 02B 49/00, F 02B 51/00, C 10L 1/10, C 10L 1/08	8753	T1
Janssen Sciences Ireland UC	A 61K 31/505, A 61K 47/10, A 61K 47/34, A 61K 9/00, A 61K 9/14, A 61P 31/18	8754	T1
Arena Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 9/20, A 61K 31/415	8755	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 405/14, A 61K 31/4439, A 61P 3/00, A 61P 31/00, A 61P 35/00, A 61P 25/00, A 61P 11/00, A 61P 29/00	8756	T1
Incyte Holdings Corporation	A 01N 43/42, C 07D 487/04, C 07D 471/04, C 07D 515/02, C 07D 491/04, C 07D 498/08, C 07D 513/02, A 61K 31/44	8757	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 271/08, C 07D 413/04, C 07D 413/12, A 61K 39/395, A 61K 31/4245, A 61K 39/00, A 61P 19/00, A 61P 25/00, A 61P 27/00, A 61P 29/00, A 61P 31/00, A 61P 17/00, A 61P 37/00, A 61P 43/00, A 61P 11/00, A 61P 1/00, A 61P 35/00	8758	T1



Digidentity B.v.		8759	T1
Biogen MA Inc.	A 61K 38/21, A 61P 25/28	8760	T1
Almirall S.A.	C 07D 409/14, A 61K 31/4709, A 61P 11/00	8761	T1
BIO.LO.GA. S.r.l.	A 61K 31/355, A 61K 47/34, A 61K 9/00, A 61K 9/70, A 61L 15/26, A 61L 15/44	8762	T1
Zhongying Changjiang International New Energy Investment Co., Ltd.	B 01D 1/00, B 01D 3/06, B 01D 1/26, C 02F 1/44, C 02F 1/50, C 02F 1/52, C 02F 103/08, C 02F 9/10, C 02F 1/14, C 02F 1/06, C 02F 1/20	8763	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	C 07D 471/04, A 61K 31/4375, A 61P 11/00	8764	T1
GMT Gesellschaft für Maschinentechnik mbH	E 21B 17/03	8765	T1
Sun Patent Trust	H 04B 7/04, H 04J 11/00, H 04L 5/00, H 04W 28/06	8766	T1
Array Biopharma, Inc.	A 61K 31/437, A 61K 31/517, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61P 35/00, A 61P 35/04	8767	T1
Steinbach Alpin	A 63C 9/00, A 63C 5/075	8768	T1
Antecip Bioventures II LLC	A 61K 31/675, A 61P 29/00, A 61P 19/02	8769	T1
Knobler, Robert L.	A 61K 31/4045, A 61K 31/433, A 61P 15/12	8770	T1
The Regents of the University of California; University of Vienna and Charpentier, Emmanuelle	C 07K 19/00, C 12N 15/10, C 12N 15/63, C 12N 15/90, C 12N 15/11, A 61K 38/46, A 61K 48/00	8771	T1
P.T.I. and Van Beveren, Petrus, Carolus	F 01K 17/00, F 01K 17/02, F 01K 23/04, F 01K 25/04, F 01K 25/06, F 01K 25/10, F 02C 7/143	8772	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/404, A 61K 47/14, A 61K 9/48, A 61K 47/44, A 61K 9/10, A 61K 47/24	8773	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 401/12, C 07D 401/08, C 07D 401/06, C 07D 401/14, C 07D 211/32, A 61K 31/4545, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 25/28, A 61P 9/00	8774	T1
Novartis AG	C 07D 213/82, C 07D 401/14, C 07D 403/10, C 07D 401/04, A 61K 31/4439, A 61P 35/00	8775	T1
Novartis AG	C 07D 409/04, C 07D 413/12, C 07D 333/64, C 07D 333/66, C 07D 417/12, C 07D 409/10, C 07D 409/12, C 07D 413/04, A 61K 31/381, A 61P 35/00	8776	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 498/04, A 61K 45/06	8777	T1
WI-Tronix, LLC	H 04L 29/06, G 07C 5/00, G 07C 5/08	8778	T1
Translate Bio, Inc.	C 07H 21/02, A 61K 9/127, A 61K 31/7105, A 61K 48/00	8779	T1
CRDCE d.o.o.	H 01C 7/12, H 01H 37/08	8781	T1
Japan Tobacco, Inc.	C 07D 231/12, A 61K 31/415, A 61P 25/00, A 61P 27/02, A 61P 27/12, A 61P 3/04, A 61P 3/10, A 61P 43/00, A 61P 9/04, A 61P 9/10, A 61P 13/12, A 61P 11/00, A 61P 3/00	8783	T1
Immunocore Ltd.	C 07K 14/705, C 12N 15/62, A 61K 38/00, A 61K 38/17	8784	T1
Galapagos N.V. and MorphoSys AG	C 07K 16/14, C 07K 16/24, A 61K 39/00	8785	T1
Prothena Biosciences Limited	C 07K 16/18, A 61K 39/00, A 61K 39/395	8836	T1
Swedish Biomimetics 3000 LTD	B 01J 19/00	8837	T1
ADF Materials GmbH	C 03C 11/00, C 03C 3/085, C 03C 3/083	8871	T1
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/4184, A 61K 31/519, A 61K 31/7076, A 61K 39/00, A 61K 45/06, A 61K 39/395, A 61P 35/00, A 61P 35/02	8872	T1
Caetano, Norival	A 61J 1/05, A 61J 1/20, A 61J 1/14, A 61J 1/10	8873	T1

Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H 04N 19/61, H 04N 19/70, G 06T 9/00	8874	T1
Chen, Ting-Hao and Chen, Jui-Wen	E 01C 11/22, E 01C 19/50, E 01C 9/00, E 01C 3/06, E 01C 7/14, E 01C 3/00	8875	T1
NuCana plc	A 61K 31/513, A 61P 35/00	8876	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	C 07D 453/02	8877	T1
Wave Optics Ltd.	G 02B 27/01, G 02B 27/00	8878	T1
Omeros Corporation and University of Leicester	C 07K 16/40, A 61K 39/00	8879	T1
Paul Scherrer Institut	A 61K 38/22	8880	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) **TM 2015/473** (220) 22/04/2015
(442) 31/12/2018

(731) **FRUTEX sh.p.k.**
Brigada 123 p.n. 23000-Suhareke/Therande,
Kosovo, ZB

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) пурпурна, црвена, жолта, бела

(531) 03.07.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни енергетски пијалоци

(210) **TM 2016/156** (220) 16/02/2016
(442) 31/12/2018

(731) **ИБУТИК ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ**
СКОПЈЕ

ул. Благој Давков бр. 10, Скопје, МК
(540)



(531) 24.17.02;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за малопродажба

(210) **TM 2016/745** (220) 28/07/2016
(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за фармацевтско хемиски**
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, МК
(540)

ГАСТРИКС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2016/1162** (220) 06/12/2016
(442) 31/12/2018

(731) **„Кривогаштани промет“ доо**
ул. „Димитар Беровски“ бр. 9, 1000,
Скопје, МК

(740) **„Кривогаштани промет“ доо**
ул. „Димитар Беровски“ бр. 9, 1000, Скопје
(540)



(531) 05.09.15;26.05.08;26.05.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) ТМ 2017/33 (220) 16/01/2017

(442) 31/12/2018

(731) АС ФРУТ ГРУП ДОО Скопје

ул. Браќа Галеби б.б., 1000 Скопје, МК

(540)



(531) 05.07.11;26.01.18;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 овошен сок

(210) ТМ 2017/408 (220) 10/04/2017

(442) 31/12/2018

(731) Друштво на филмските работници

на Република Македонија

ул. 8ми Март број 4, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

Интернационален фестивал на филмска камера „Браќа Манаки“

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 филмови за превземање; апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; филмови и телевизиски филмови, вклучително и играните и анимираните цртани филмови

кл. 38 телекомуникации; пренос на видеа, филмови, слики, текст, игри, аудио снимки и слични информации од Интернет кл. 41 образовни услуги; подготвување обука; разонода; спортски и културни активности; организирање изложби за културни или образовни цели; кинематографски филмови; организирање културни настани поврзани со филмови; организирање фестивали; организирање филмски фестивали; спроведување филмски фестивали; подготовка на превод за филмови; давање информации поврзани со филм; давање простории за филмови и прикажување на филмови

(210) ТМ 2017/409 (220) 10/04/2017

(442) 31/12/2018

(731) Друштво на филмските работници

на Република Македонија

ул. 8ми Март број 4, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

International camera film festival "Manaki Brothers"

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 филмови за превземање; апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; филмови и телевизиски филмови, вклучително и играните и анимираните цртани филмови

кл. 38 телекомуникации; пренос на видеа, филмови, слики, текст, игри, аудио снимки и слични информации од Интернет

кл. 41 образовни услуги; подготвување обука; разонода; спортски и културни активности; организирање изложби за културни или образовни цели; кинематографски филмови; организирање културни настани поврзани со филмови; организирање фестивали; организирање филмски фестивали; спроведување филмски фестивали; подготовка на превод за филмови; давање информации поврзани со филм; давање простории за филмови и прикажување на филмови

(210) **TM 2017/448** (220) 24/04/2017

(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за спорт ФИТНЕС**

РЕВОЛУЦИЈА ДООЕЛ Скопје

ул. Мајка Тереза бр. 60, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) црна, црвена и бела

(531) 21.03.13;25.01.15;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2017/1002** (220) 18/10/2017

(442) 31/12/2018

(300) 1067218 20/05/2017 NZ

(731) **NBA Properties, Inc.**

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(531) 01.01.02;27.05.17

(551) сертификатна

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава; облека, имено трикотажа, обувки, обувки за кошарка, патики за кошарка, влечки, маици, кошули, поло маици, горни тренерки, долни тренерки, пантолони, маици без ракави,



дресови, шорцови, пижами, спортски маици, маици за рагби, џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, капи, качкети, стреи, облека за загревање, пантолони за загревање, маици за загревање, маици за шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер, парка, палта, бебешки лигавчиња што не се од хартија, стегачи за глава, стегачи за зглобови, престилки, долна облека, боксерки, пантолони, штитници за уши од студ, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за пливање, бикини, дводелни костуми за капење (tankinis), костуми за пливање за мажи (swim trunks), костуми за капење за мажи (bathing trunks), шорцови за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марами за со костуми за капење, сандали, сандали за на плажа, капи за на плажа, штитници од сонце, капи за пливање, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики

кл. 41 образование; обезбедување обука/ настава; забава; спортски и културни активности; забава и образовни услуги во смисла на тековни телевизиски и радио програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маскота во костим или на танцов тим на кошаркарски натпревари и приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани

со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница со мултимедијален материјал што не се симнува, како најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимки на видео преноси, избор на интерактивни видеа на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; обезбедување на вести и информации како статистички и други податоци во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се симнуваат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри за вештини, аркадни игри, друштвени игри за деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и игри на погодување; услуги на електронско издаваштво, имено, издавање на часописи, водичи, билтени, боенки и други распореди на натпреварите он-лајн преку интернет, сите во полето на кошарката; обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(210) **TM 2017/1003** (220) 18/10/2017
(442) 31/12/2018

(300) 1067219 20/05/2017 NZ

(731) **NBA Properties, Inc.**

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(531) 24.01.15;27.05.24

(551) сертификатна

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава; облека, имено трикотажа, обувки, обувки за кошарка, патики за кошарка, влечки, маици, кошули, поло маици, горни тренерки, долни тренерки, пантолони, маици без ракави, дресови, шорцови, пижами, спортски маици, маици за рагби, џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, капи, качкети, стреи, облека за загревање, пантолони за загревање, маици за загревање, маици за шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер, парка, палта, бебешки лигавчиња што не се од хартија, стегачи за глава, стегачи за зглобови, престилки, долна облека, боксерки, пантолони, штитници за уши од студ, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за пливање, бикини, дводелни костуми за капење (tankinis), костуми за пливање за мажи (swim trunks), костуми за капење за мажи (bathing trunks), шорцови за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марами за со костуми за капење, сандали, сандали за на плажа, капи за на плажа, штитници од сонце, капи за пливање, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики

кл. 41 образование; обезбедување обука/

настава; забава; спортски и културни активности; забава и образовни услуги во смисла на тековни телевизиски и радио програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маската во костим или на танцов тим на кошаркарски натпревари и приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница со мултимедијален материјал што не се симнува, како најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимки на видео преноси, избор на интерактивни видеа на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; обезбедување на вести и информации како статистички и други податоци во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се симнуваат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри за вештини, аркадни игри, друштвени игри за деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и игри на погодување; услуги на електронско издаваштво, имено, издавање на часописи, водичи, билтени, боенки и други распореди на натпреварите он-лајн преку интернет, сите во полето на кошарката; обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(210) ТМ 2018/74 (220) 06/02/2018
(442) 31/12/2018

(731) Радислав Анастасовски
ул. Владимир Бакарик бр. 11, Битола, МК
(540)



(591) црвена, бела
(531) 26.01.18;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) ТМ 2018/78 (220) 06/02/2018
(442) 31/12/2018

(731) Радислав Анастасовски
ул. Владимир Бакарик бр. 11, Битола, МК
(540)

EVROKEKS

(591) црна, бела
(531) 27.05.15
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) ТМ 2018/256 (220) 26/03/2018
(442) 31/12/2018

(731) Фонд за иновации и технолошки
развој
бул. „Гоце Делчев“ 66, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, бела, жолта
(531) 11.01.02;11.03.04;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 инвестициони фондови, финансирање на проекти, обезбедување фондови за развој на нови технологии
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирање поврзано со нив, изработка и развој на компјутерски софтвер, електронско зачувување податоци, изработка на компјутерски програми, компјутерско програмирање, софтвер како услуга [SaaS], платформа како услуга (PaaS), алатки за пребарување за интернет; анализа на компјутерски системи; изнајмување веб сервери; изнајмување компјутерски програми, изработка на компјутерски програми, инсталирање на компјутерски програми, компјутерски бази на податоци, компјутери, компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми), компјутерски програми (изработка на компјутерски програми), компјутерски програми (инсталирање на компјутерски програми), компјутерски програми (одржување на компјутерски програми), компјутерски програми (осовременување на компјутерски програми), компјутерски програми (умножување компјутерски програми), компјутерски програми (советување за компјутерски програми), компјутерско програмирање, конверзија на податоци од физички на електронски носачи, програми, сервери, размена на компјутерски програми и податоци, програмирање компјутерски системи

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци

(210) ТМ 2018/382 (220) 19/04/2018
(442) 31/12/2018

(731) Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки ЗА НАС
ул. 11-ти Октомври бр. 17/1-2 ЗСП, Скопје, МК
(540)



(591) розова, сина и бела
(531) 02.09.01;02.09.14;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 организирање на конгреси семинари и работилници

(210) ТМ 2018/430 (220) 04/05/2018
(442) 31/12/2018

(731) Колар Фешн ДООЕЛ Орешани Зелениково, Скопје, МК
(740) Колар Фешн ДООЕЛ
Пролет 9а стан 2, Скопје
(540)



(531) 04.05.21
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 очила
кл. 14 накит
кл. 18 чанти
кл. 25 облека, чевли и капи

(210) ТМ 2018/484 (220) 16/05/2018
(442) 31/12/2018

(731) E.J. PAPADOPOULOS S.A. Biscuit and Food Products Manufacturing Company
Head Office: 26, Petrou Ralli Avenue, 118 10, Tavros, , Athens, GR

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, кафена, бела
(531) 08.01.19;25.01.19;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и препарати направени од жита; леб, двопек, лебни трошки, вафли, земички, крекери, мусли, слатки и слаткарски производи; десерт со мраз, овошен сок и шеќер; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет; сосови [додатоци на храна]; зачини; мраз; бисквити, колачиња, колач, житни препарати, плочки од житарки, мали парчиња храна од жита, чоколадо, пченкарни снегулки, овесни снегулки, крекери, бисквити петит-бер, пити, пудинзи, колачиња од слад, торти, кристализиран шеќер за исхрана, обланди



(210) **TM 2018/542** (220) 08/06/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје**
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)



(591) темно сива, бела

(531) 25.01.00;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, интернати, академии, семинари, работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованием школски образовни услуги

(210) **TM 2018/568** (220) 11/06/2018
(442) 31/12/2018

(731) **GENZYME CORPORATION**
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

FITABREVO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на хемофилија

(210) **TM 2018/569** (220) 11/06/2018
(442) 31/12/2018

(731) **GENZYME CORPORATION**
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

FITBREVIO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на хемофилија

(210) **TM 2018/570** (220) 12/06/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Colgate - Palmolive Company, A Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

COLGATE MAX WHITE EXPERT SHINE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби и средство за плакнење уста

(210) **TM 2018/579** (220) 19/06/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Diamond Quest Ltd**
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, VG
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(531) 25.01.19;25.01.25;28.03.00

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; предмети за пушачи; кибрити;
цигари; кутии за цигари; филтри за цигари;
држачи за цигари; хартија за цигари; врвови
за цигари; делови за устата за држачите за
цигари; лулиња; цигарилоси; пури; пепелници
за пушачи; запалки за пушачи

(210) TM 2018/580 (220) 19/06/2018

(442) 31/12/2018

(731) Diamond Quest Ltd

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town,
Tortola, VG

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)



(531) 26.03.05;26.03.15;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; предмети за пушачи; кибрити;
цигари; кутии за цигари; филтри за цигари;
држачи за цигари; хартија за цигари; врвови
за цигари; делови за устата за држачите за

цигари; лулиња; цигарилоси; пури; пепелници
за пушачи; запалки за пушачи

(210) TM 2018/581 (220) 19/06/2018

(442) 31/12/2018

(731) Diamond Quest Ltd

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town,
Tortola, VG

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)



(531) 18.05.07;24.01.05;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; предмети за пушачи; кибрити;
цигари; кутии за цигари; филтри за цигари;
држачи за цигари; хартија за цигари; врвови
за цигари; делови за устата за држачите за
цигари; лулиња; цигарилоси; пури; пепелници
за пушачи; запалки за пушачи

(210) TM 2018/583 (220) 20/06/2018

(442) 31/12/2018

(731) КАРАОРМАН АД извоз-увоз Скопје

ул. Перо Наков бр. 144, 1000, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(591) златно жолта, црна

(531) 01.01.05;02.01.02;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2018/584** (220) 20/06/2018

(442) 31/12/2018

(731) **MERISANT COMPANY 2 SARL**

Avenue Jean-Jacques Rousseau 7 20000

Neuchatel, CH

(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

CANDEREL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 вештачки засладувачи (хемиски производи)

(210) **TM 2018/597** (220) 21/06/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и**

услуги КТИТОР ДОО Скопје

бул.АСНОМ бр. 74/3, Скопје, МК

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(540)

K-STORE 150

(531) 27.05.17;27.07.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување, горива (вклучително и течни горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи фитили за осветлување

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување, апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање и контрола на електрична енергија, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони, регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(210) **TM 2018/598** (220) 21/06/2018

(442) 31/12/2018

(731) **GoPro,Inc**

3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, US

(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

GOPRO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 фотографска опрема, имено камери, дигитални камери, видео камери; рачни преносни електронски уреди за снимање, складирање, пренос или репродукција на фотографска, видео и мултимедијална содржина; футроли, кукишта и додатоци за камери, имено, батерии, објективи, дигитални уреди за гледање фотографии, безжични адаптери, адаптери за напојување, прстенести адаптери за прицврстување на предмети на камера, далечински управувачи, микрофони, SD картички, блицери за фотоапарати, уреди за монтирање за фотографска опрема, треношци и каиши за камери; футроли и торби за фотографски апарати; компјутерски софтвер за користење во врска со фотографска и видео опрема и камери, имено, софтвер за фотографирање, сликање, раководење, обработка, управување, прегледување, складирање, монтажа, уредување, комбинирање, делење, ракување, модифицирање, коментирање, пренос и прикажување на податоци, слики, видео записи, мултимедијални датотеки и други дигитални податоци; софтвер за обработка на фотографии и видео записи за десктоп компјутери и мобилни уреди; компјутерски софтвер и софтверски апликации за поставување, преземање, уредување, складирање, дистрибуција и делење на фотографска и видео содржина преку глобални и локални компјутерски мрежи и преку мобилни уреди; мултимедијални датотеки кои може да се преземат и содржат дигитални аудио и видео датотеки со слики, видео записи, мултимедијални датотеки и други дигитални податоци генерирани од корисникот; додатоци за камера, имено, постолја, паметни постолја, ленти, носачи, држачи, појаси, носачи за расвета и друга опрема за држење, монтирање, позиционирање и

маневрирање со камери; камери за сферно фотографско и видео снимање; камери за снимање на приказ од 360 степени; панорамски камери; централни матични плочи и сродни хардвер и софтвер камери за сферно фотографско и видео снимање; софтверски алати и апликации за поддршка на сферна видео содржина; компјутерски софтвер за фотографирање, сликање, раководење, обработка, управување, прегледување, складиштење, монтажа, уредување, комбинирање, делење, ракување, модифицирање, коментирање, пренос и прикажување на сферна и панорамска фотографска и видео содржина; решенија за напојување камери за сферно фотографско и видео снимање, вклучувајќи батерии, безжични адаптери, адаптери за напојување и полначи; прилагодени хардверски решенија за камера; прилагодени интегрирани платформски решенија; стапови за „селфи“, имено, рачни моноподи; ленти за фиксирање камери, имено, ленти околу глава, ленти, рамени и градни појаси; монтажни носачи за камери; постолја за камери; стегачи за камери; пловки за камери; плутачки рачки за камери; торби за одлагање камери; водоотпорни и неводоотпорни заштитни футроли за камери; заштитни навлаки за објективи на камери; заштитни фолии прилагодени за екран на камери; заштита од ветар направена од пластика; филтри за фотографска опрема; жици и кабли за струјна мрежа на камера; сидни полначи; полначи поставени во автомобил
кл. 41 фотографски и видео услуги, имено, снимање фотографии и видео записи; обезбедување онлајн аудио, аудиовизуелна, мултимедијална, сликовна и видео содржина, која не може да се преземе, за образовни цели, од областа на медиуми, вести, политика, образование, разонода, спорт, култура, комедија, бизнис, здрав живот и



животен стил, велнес, мода, лична убавина, актуелни случувања, прашања за зачувување и одржливост на животната средина, храна, финансии, технологија, патувања, книги, фини уметности, музика, уметност, наука, книжевност, слободно време, гејминг, религија, изведувачки уметности и филантропија; обезбедување образовни услуги, имено, изведувачка настава од областа на фотографија, видеографија, компјутерски хардвер и софтверски апликации; обезбедување настава, обука, упатства за учење и совети од областа на фотографија, видеографија; обезбедување содржини достапни преку Интернет, имено, онлајн фотографии и видео содржина, што не може да се преземат, наменети за образование и разонода, од областа на медиуми, вести, политика, образование, разонода, спорт, култура, комедија, бизнис, здрав живот и животен стил, велнес, мода, лична убавина, актуелни случувања, прашања за зачувување и одржливост на животната средина, храна, финансии, технологија, патување, книги, фини уметности, музика, уметност, наука, книжевност, слободно време, гејминг, религија, изведувачки уметности и филантропија; обезбедување онлајн аудио, аудиовизуелна, мултимедијална, сликовна и видео содржина наменети за разонода и образование, од областа на медиуми, вести, политика, образование, забава, спорт, култура, комедија, бизнис, здрав живот и животен стил, велнес, мода, лична убавина, актуелни случувања, прашања за зачувување и одржливост на животната средина, храна, финансии, технологија, патувања, книги, фини уметности, музика, уметности, наука, книжевност, слободно време, гејминг, религија, изведувачки уметности и филантропија, преку безжична мрежа, обезбедување електронска содржина за

разонода, имено, обезбедување онлајн образовна аудио, аудиовизуелна, мултимедијална и видео содржина, која не може да се преземе, од областа на медиуми, вести, политика, образование, забава, спорт, култура, комедија, бизнис, здрав живот и животен стил, велнес, мода, лична убавина, актуелни случувања, прашања за зачувување и одржливост на животната средина, храна, финансии, технологија, патувања, книги, фини уметности, музика, уметност, наука, книжевност, слободно време, гејминг, религија, изведувачки уметности и филантропија, и обезбедување веб страница која содржи фотографии и видео записи, кои не може да се преземат, со слики, видео записи, мултимедијални датотеки, и други дигитални податоци наменети за образование и забава од областа на медиуми, вести, политика, образование, забава, спорт, култура, комедија, бизнис, здрав живот и животен стил, велнес, мода, лична убавина, актуелни случувања, прашања за зачувување и одржливост на животната средина, храна, финансии, технологија, патувања, книги, фини уметности, музика, уметност, наука, книжевност, слободно време, гејминг, религија, изведувачки уметности и филантропија; организирање спортски и културни случувања во заедницата, и организирање регионални, државни и национални спортски случувања, имено, велосипедизам, планински велосипедизам, мотоциклистички и авто трки, скејтборд, скијање, ски скокови, сноуборд, падобранство, сурфање, нуркање, пливање, рафтинг, кајак, планинарење, и трчање; услуги на разонода, имено, обезбедување веб сајтови што содржат фотографии, аудио, видео и мултимедијални презентации, што не може да се преземат, од областа на технологија, патување, забавни вести, спорт,

фитнес, рекреативни активности, вести за актуелни случувања, посебен интерес од областа на природата, луѓе од забава, уметност, поп култура, авантуристички спортови, музика и фотографија; обезбедување веб сајтови кои содржат аудио и видео содржини, што не може да се преземат, наменети за разонода и образование од областа на технологија, патување, разонода, спорт, фитнес, рекреативни активности, вести, посебен интерес од областа на наука, природа, забава, уметност, поп култура, авантуристички спортови, музика и фотографија; обезбедување база на податоци која може да се пребарува онлајн, од областа на фотографија и видеографија, наменета за образование и разонода, се однесува на информативни упатства, слики, видео записи, мултимедијални датотеки, и други дигитални податоци од областа на фотографија и видеографија на теми поврзани со технологија, патување, разонода, спортови, фитнес, рекреација, вести, посебен интерес од областа на наука, природа, луѓе, уметност, поп култура, авантуристички спортови, музика и фотографија; услуги на онлајн библиотека, имено, обезбедување услуги на електронска библиотека која содржи фотографии и видео записи преку онлајн компјутерска мрежа; фотографски и видеографски услуги, имено, обезбедување фотографска и видео содржина за трети страни за употреба во создавање на телевизиски програми, телевизиски реклами, филмски записи и филмови; обезбедување он лајн часописи, имено, блогови, за споделување на мислења, идеи, искуства, коментари, упатства, техники и совети од областа на фотографија и видеографија; обезбедување конференции, семинари, работилници и водич од областа на фотографија и видеографија наменети за

забава и образование кл. 42 обезбедување веб хостинг платформа за поставување, преземање, складирање, дистрибуција, уредување и делење на фотографска, видео и мултимедијална содржина; обезбедување привремена употреба на онлајн софтвер, кој не може да се преземе, за употреба за поставување, преземање, складирање, дистрибуција, уредување и делење фотографска, видео и мултимедијална содржина преку локални и глобални компјутерски мрежи и преку мобилни уреди; обезбедување привремена употреба на онлајн „облак“ (cloud) компјутерски софтвер, кој не може да се преземе, за употреба за поставување, преземање, складирање, дистрибуција, уредување и делење фотографска, видео и мултимедијална содржина преку локални и глобални компјутерски мрежи и преку мобилни уреди; услуги за P2B (peer-to-browser) делење фотографии, имено, обезбедување веб сајт со технологија која на корисниците им овозможува да постават, видат и преземат дигитални фотографии и видео записи; обезбедување веб сајт кој подразбира привремена употреба на софтвер, кој не може да се преземе, а кој им овозможува на корисниците на веб сајтот да постават онлајн видео записи за делење со други наменети за разонода; обезбедување на веб сајт кој на корисниците на компјутери им дава можност за поставување, размена и делење на фотографии, видео записи и видео логови; компјутерски услуги, имено, обезбедување платформи за пребарување кои им овозможуваат на корисниците да лоцираат, пристапат, копираат, пренесат, уредат и делат фотографска, видео и мултимедијална содржина; услуги на делење датотеки, имено, обезбедување веб сајт со технологија која на корисниците им овозможува преземање електронски

датотеки со фотографии и видео записи генерирани од страна на корисници од области од општ интерес; хостирање онлајн веб капацитети за други за бази на податоци и библиотеки на трети страни од областа на фотографија и видеографија

(210) **TM 2018/601** (220) 21/06/2018
(442) 31/12/2018

(731) **CJ Corporation**

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) сина, црвена, портокалова, бела и црна
(531) 05.05.20;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 софтвер за компјутерски апликации; мултимедијални датотеки што може да се преземат; дигитални видео снимки што може да се преземат; музички датотеки што може да се преземат; датотеки со слики што може да се преземат; билети што може да се преземат; електронски публикации што може да се преземат; цд-иња; двд-ија; анимирани цртани филмови; слушалки; маски за мобилни телефони; софтвер за електронски игри; камери; машини за сметање; фотокопири [фотографски, електростатични, термички]; апарати за итни случаеви и спасување; монитори; апарати против крајби; леќи; обработено стакло, освен градежно стакло; сметалки; електрични брави; метра за дрводелци; епрувети; оптички апарати и инструменти освен за

наочари и фотографски апарати; фотографски апарати и инструменти; апарати за прецизно мерење; очила; механизми за апарати што се вклучуваат со паричка; нуркачки маски; апарати за проверка на јајцата со светлина; машини за дистрибуција за електрична енергија; неонски натписи; електрични батерии; апарати и инструменти за мерење на електрична енергија; електрични жици; електрични аудио и визуелни апарати и инструменти; телекомуникациски машини и опрема; апликациски софтвер за паметни телефони; компјутери; електрични приклучоци; кациги; дискови за снимање звук; магнетни картички; автомати за дозирање; електрични околувратници за тренирање на животни; заштитни чизми за употреба во индустријата [за заштита од несреќа или повреда]; систем за видео конференција; уреди за монтирање на камери и монитори; систем за домашно кино; аудиовизуелни апарати за настава; инструменти за контролирање на бојлери; наочари; апарати за регулирање на време; сигурносни појаси; безбедносни уреди за железнички сообраќај; апарати за контрола на пожар; сигурносни апарати за надзор; часовници со аларм; триаголници за сигнализација; сплавови за спасување; сателитски апарати; сензори за воздух за возила; електрични огради; озонери [озонатори]; батерии и полначи за батерии; електрични звончиња; радио трансивери; паметни телефони; слушалки за мобилни телефони; роботи за учење; полупроводници; касети за игри за користење на апарати за електронски игри; свирче за самозаштита; ракавици отпорни за оган; заштитни наочари; облека за заштита од пожар; метрономи; физички и хемиски лабораториски апарати и инструменти; математички инструменти; автоматски апарати за гаснење пожар; уреди со електронско контролирање; компјутерски

хардвер и компјутерски периферни уреди; претходно снимени двд-ија со музичка содржина; снимени двд-ија (не со музика); медиумска содржина; ваги за мерење тежина кои не за медицински цели; електрични контролни уреди за загревање и управување со енергија; апарати за електролиза; апарати за гаснење пожар; индустриски рентген апарати; суви батерии; украсни магнети за на фрижидер

кл. 35 рекламирање; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; промовирање на стоки и услуги на други; произведување на програми за телевизиска продажба; телевизиско рекламирање; рекламни и комерцијални информативни услуги преку интернет; советување за бизнис работење и организација; бизнис менаџмент кај уметничките професии; бизнис менаџмент кај забавувачи; комерцијално одржување на стоки и услуги за издавање на лиценци; раководење на бренд; канцеларии за вработување; агенции за услуги за регрутација на кандидати (модел); раководење со датотеки; услуги на агенции за увоз и извоз; услуги за он-лајн нарачување; услуги на нарачување за достава на стока; аукционерство; консултатски услуги поврзани со управување на телефонски кол центри; изнајмување автомати; организирање на претплата на медиумски пакети; услуги за малопродажба кои вклучуваат лекови за медицинска употреба; услуги на малопродажба кои вклучуваат ѓубрива; услуги на малопродажба кои вклучуваат конзервирано месо, риба, зеленчук и овошје; услуги на малопродажба кои вклучуваат слаткарски производи; услуги на малопродажба кои вклучуваат хемиско зачувување; услуги на малопродажба кои вклучуваат води [пијалаци]; услуги на малопродажба кои вклучуваат безалкохолни пијалаци; услуги на малопродажба кои

вклучуваат алкохолни пијалаци; услуги на малопродажба кои вклучуваат млеко; услуги на малопродажба кои вклучуваат тутун; услуги на малопродажба кои вклучуваат хемиски производи и лепливи материји кои што се користат во индустријата; услуги на малопродажба кои вклучуваат медицински апарати и инструменти; услуги на малопродажба кои вклучуваат шишиња за бебиња; услуги на малопродажба кои вклучуваат козметика; услуги на малопродажба кои вклучуваат средства за чистење; услуги на малопродажба кои вклучуваат рачни апарати за чистење; услуги на малопродажба кои вклучуваат архитектонски бои; услуги на малопродажба кои вклучуваат скапоцени камења; услуги на малопродажба кои вклучуваат градежно стакло; услуги на малопродажба кои вклучуваат кујнски прибор; услуги на малопродажба кои вклучуваат подметки; услуги на малопродажба кои вклучуваат градежно дрво ; услуги на малопродажба кои вклучуваат обработено дрво; услуги на малопродажба кои вклучуваат хратиени сидни тапети и ќилими; услуги на малопродажба кои вклучуваат канцелариски материјали; услуги на малопродажба кои вклучуваат кожа; услуги на малопродажба кои вклучуваат пулпа; услуги на малопродажба кои вклучуваат ташни; услуги на малопродажба кои вклучуваат постелнина; услуги на малопродажба кои вклучуваат обувки; услуги на малопродажба кои вклучуваат апарати за загревање на топла вода; услуги на малопродажба кои вклучуваат неелектрични светлечки апарати и уреди; услуги на малопродажба кои вклучуваат метални винтови; услуги на малопродажба кои вклучуваат неелектрични машинки за бричење; услуги на малопродажба кои вклучуваат челик; услуги на малопродажба кои вклучуваат камен; услуги на



малопродажба кои вклучуваат фотографски апарати и инструменти; услуги на малопродажба кои вклучуваат часовници; услуги на малопродажба кои вклучуваат автомати; услуги на малопродажба кои вклучуваат автомобили; услуги на малопродажба кои вклучуваат машини за шиене; услуги на малопродажба кои вклучуваат електрични аудио и визуелни апаратури и инструменти; услуги на малопродажба кои вклучуваат телекомуникациски машини и опрема; услуги на малопродажба кои вклучуваат двд-ија; услуги на малопродажба кои вклучуваат електрични миксери за употреба во домаќинствата; услуги на малопродажба кои вклучуваат компјутерски софтвер; услуги на малопродажба кои вклучуваат антифриз; услуги на малопродажба кои вклучуваат запалки на гас; услуги на малопродажба кои вклучуваат барут; услуги на малопродажба кои вклучуваат спортски артикли ; услуги на малопродажба кои вклучуваат игри и играчки; услуги на малопродажба кои вклучуваат опрема за риболов; услуги на малопродажба кои вклучуваат облека; услуги на малопродажба кои вклучуваат накит; услуги на малопродажба кои вклучуваат производи што се носат на глава; услуги на малопродажба кои вклучуваат машини за свиларство; услуги на малопродажба кои вклучуваат хемиски влакна за текстилна употреба; услуги на малопродажба кои вклучуваат преѓа и конец за текстилна употреба; услуги на малопродажба кои вклучуваат ткаенини; услуги на малопродажба кои вклучуваат неметални мрежи; услуги на малопродажба кои вклучуваат грамофонски плочи; услуги на малопродажба кои вклучуваат книги; услуги на агенции за купување билети; услуги на агенции за продажба на смеси за производство на техничка керамика; услуги за

бизнис посредување поврзани со нарачка на пошта преку телекомуникации; малопродажни продавници за широка потрошувачка; сеопфатен трговски центар на интернет

кл. 38 услуги на пренесување преку сателит и телевизиско емитување; пренесување на содржината на слики преку интернет; услуги на емитување на интернет; емитување на телешопинг програми; емитување на телевизиско програми користејќи видео-набарање и услуги на плати-за-да-гледаш (pay-per-view) телевизија; емитување на видео-набарање; емитување на филм и телевизиски рубрики преку мобилни комуникациски мрежи; услуги на претплата за емитување телевизија; обезбедување на кориснички пристап на мобилни интернет портали; услуги на стриминг на дигитални медиуми; обезбедување на кориснички пристап до дигитални музички сајтови на интернет; пренос на податоци, аудио, видео, гејминг содржина и мултимедијална содржина по пат на услуги за пренос на-барање (on-demand); праќање на електронски пораки за услуги за информации за шопинг; услуги за интернет портали; пренос на вести (новости); сервиси за видео стриминг; услуги на кабловска телевизија; емитување на програми на кабелска телевизија; емитување на телевизиски програми; пренос на мултимедијална содржина преку комуникациски мрежи

кл. 41 произведување и дистрибуција на радио и телевизиски програми; снимање на дискови; произведување на аудио снимки; дистрибуција (освен транспорт) на аудио снимки; одржување претстави во живо; услуги на резервирање билети и резервација за забавни, спортски и културни настани; информации за забава и разонода; обезбедување на филмови кои не се преземаат и телевизиски програми по пат на

услуги на видео-на-барање; организирање и водење на настани на културно доживување; организирање и водење на културни шоуа и изведби; произведување на анимации; обезбедување на он-лајн музика, која не се презема; организирање на изложби за забавни цели; изнајмување сценски декор за приредби; обезбедување на аудио и видео студија; обезбедување на опрема за филмови, шоуа, драми, музика и образовна обука; обезбедување и водење на спортски капацитети; гејминг услуги; произведување и едитирање на печатени материјали; изнајмување на звучни записи и видео записи; позајмување на книги и други публикации; образовни и услуги на обука поврзани со музиката и забавните индустрии; фотографија; планирање на забави [забава]; работење на библиотеки; онлајн јазично образување; водење на образовни настани; изнајмување на спортска опрема, освен возила; обезбедување и управување со забавни капацитети; превод ; фотографски репортажи; дресирање на животни; видеоснимање; организирање и водење на натпревари [образование или забава]; резервација на седишта за шоуа и спортски настани; обука за дресирање на животни; тренинг и обука; обука за риболовни способности; услуги на забава во ноќни клубови; организирање и водење на изложби за забавни, културолошки или образовни цели; организирање, припрема и водење на семинари, работилници [обука] и изложби за културни и образовни цели ; интернет образование и обука; академии во полето на глумата; обуки за глумење, пеење и играње; читални (study room academies); стручно образование и обука за убавина; управување со забавни паркови

(210) **ТМ 2018/602** (220) 21/06/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за трговија и услуги КУТИВО експорт-импорт ДОО Скопје**
ул. Качанички пат бр. 130, Визбегово, Бутел, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ДО ВАС.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; анализа на цени; комерцијални информации и советување за потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; агенции за увоз-извоз; комерцијално информативни агенции; односи со јавност, бизнис проценки; изготвување на рекламни рубрики; маркетинг студии; on-line рекпамирање по пат на компјутерска мрежа; рекламен материјал за изнајмување; изнајмување на рекламен простор; испитување на јавното мислење; презентација на стоки на комуникациски медиуми со цел трговија на мало; објавување на рекламни текстови; ширење на рекламен материјал; рекпамирање по пат на радио; рекламни огласи; рекламни агенции; подготовка и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; телевизиското рекпамирање; бизнис проценки; пребарување на податоци во компјутерски датотеки за трети лица; услуги поврзани со споредба на цените; унапредување на продажбата на стоки и услуги на другите со помош на доделување на дополнителни поени за купувања направени со кредитни картички
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

монетарни работи; услуги за вршење електронско плаќање, финансиски трансфери и трансакции и платежни услуги; електронски трансфер на средства; размена на пари; организирање на наплата; услуги на дебитни и кредитни картички; услуги на безбедносни депозити; финансиски информации, вклучувајќи и по пат на електронски средства; услуги за електронски трансфер на пари; услуги за трансфер на пари по електронски пат; услуги за трансфер на пари со користење на електронски картички; услуги за управување со готовина; услуги во врска со финансиски трансакции; услуги за пренос на пари; управување со финансиски трансакции

кл. 38 електронски комуникациски услуги кои се однесуваат на авторизација на кредитни картички; телекомуникации; обезбедување на телекомуникациски врски со глобалната компјутерска мрежа; електронска пошта; услуги на електронска огласна табла [телекомуникациски услуги]; испраќање на пораки; електронски услуги; комуникации со помош на компјутерски терминали; обезбедување на пристап до бази на податоци; изнајмување на време на пристап до глобалните компјутерски мрежи; компјутерски потпомогнат пренос на пораки и слики; обезбедување на пристап на форуми за разговор на интернет (соби за разговор); Обезбедување на кориснички пристап до глобалните компјутерски мрежи; пренесување преку сателит; емитување на телевизиски програми

(210) **TM 2018/609** (220) 22/06/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за промет и услуги**
БИОТИКА-МК ДООЕЛ увоз-извоз Неготино
ул. Питу Гули бр. 15, Неготино, МК
(740) Филип Ристески, адвокат
ул. Даме Груев бр. 7/8-14, 1000, Скопје

(540)



(531) 01.13.15;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 спортски суплементи имено додатоци во исхраната како протенски прашкови, аминокиселини, креатини, витамини, минерали, регенаратори

кл. 14 привезоци за клучеви

кл. 18 спортски торбици и спортски ранци

кл. 20 кутии за чување на суплементациски таблети; спортски шишиња за вода (пластични)

кл. 21 спортски шишиња за вода (метални) и термоси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 спортски ракавици; ремен (појас) за заштита од повреда на кичма и долен дел од грб при дигање на слободни тежини во бодибилдинг и фитнес; појас за слабеење (потење) при кардио тренинзи; стегач за заштита на зглоб, лакт и колено (потколено); помошен стегач за зглоб/рака за стабилно дигање на слободни тежини при бодибилдинг и фитнес тренинзи; еднорачен дег

кл. 30 протеински чоколада и палачинки; мед; путер од кикиритки; јаткасти плодови

(210) **TM 2018/610** (220) 22/06/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Марјан Тодоровски**

бул. Македонски Просветители бр. 11 А,
Охрид, МК

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) светло и темно сина, црна, бела

(531) 27.01.02;27.05.00

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивни легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; жици и кабли од обичен метал кои не се електрични; браварски производи; мали метални производи; метални цевки; производи од метал кои не се опфатени во други класи

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив кои не се опфатени во други класи; полуфабрикати од пластични материјали; материјални за подлошка, за записување и за изолација; свитливи неметални цевки

кл. 19 неметални градежни материјали; врати и прозорци направени од пластика и делови за нив направени од пластика; цврсти неметални цевки за градба; црна смола и битумен; неметални преносни конструкции

кл. 20 мебел; огледала; рамки за слики; декоративни пруги од пластика за нанесување на врати и прозорци; производи од дрво, плута, трска, рогозина, килибар, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

(210) **TM 2018/616** (220) 25/06/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Георги Димитров**

ул. 4 бр. 151, Бардовци, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

čharšhiya

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материји за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување

(што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); муридии; мраз

(210) **TM 2018/617** (220) 25/06/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Георги Димитров**

ул. 4 бр. 151, Бардовци, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

čharšhiya
Skopje Hamam Heritage

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)



кл. 3 средства за белење и други материји за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
 кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување

(што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња
 кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); муридии; мраз

(210) ТМ 2018/667 (220) 02/07/2018
 (442) 31/12/2018

(731) Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, Гостивар, МК
 (540)

PRODRENITIDI

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2018/668 (220) 02/07/2018
 (442) 31/12/2018

(731) Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, Гостивар, МК
 (540)

HYDROCUTAN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2018/669 (220) 02/07/2018
 (442) 31/12/2018

(731) Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, Гостивар, МК
 (540)

KARDIOSPIR

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2018/681 (220) 06/07/2018
 (442) 31/12/2018

(731) Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, Гостивар, МК
 (540)

PRODEXA 4

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(210) **ТМ 2018/722** (220) 18/07/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за услуги Б. КОФИ ДООЕЛ Скопје**

ул. Јордан Мијалков бр. 40а, влез 1, лок.2 и 3, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, кафена, бела

(531) 08.07.01;27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2018/725** (220) 18/07/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Панде Марковски**

ул. Христо Татарчев 22а/4, МК

(540)

НЕ СЕ СИТЕ ИСТИ

(551) индивидуална

(510, 511)

(210) **ТМ 2018/781** (220) 03/08/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за услуги Б. КОФИ ДООЕЛ Скопје**

ул. Јордан Мијалков бр. 40а, влез 1, лок.2 и 3, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

Дамески и Ќелешоска

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, кафена, крем, бела

(531) 05.07.01;11.03.04;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци

(210) **ТМ 2018/796** (220) 10/08/2018

(442) 31/12/2018

(731) **БУШИ ФАШИОН ДОО СКОПЈЕ**

ул. Лазар Танев бр. 38, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, златна

(531) 24.09.09;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на франшиза, имено, нудење на помош за деловно управување во основањето и работењето на хотели, ресторани, ноќни клубови, барови, бањи, рекреативни и спортски објекти, услуги за планирање на деловни состаноци;обезбедување на конвенциски и конференциски простории за деловни состаноци;издавање сертификати

(вредносни ваучери) за подарок кои може да се искористат за производи или услуги; услуги на лојалност на клиентите (корисниците/потрошувачите)

кл. 43 хотелски услуги; ресторански услуги, кетеринг (угостителски) услуги, бар услуги како и услуги на фоаје (чекална); услуги на одморалиште и сместување; обезбедување на пртостории (кои се за ошта намена) за состаноци, конференции и изложби; обезбедување на простории (кои се за посебни прилики) за банкети и социјални функции (друштвени настани); и резервациски услуги за хотелско сместување
кл. 44 спа услуги, имено, обезбедување на услуги за третмани на лицето, косата, кожата и телото, услуги за маникир и педикир, услуги за масажа, услуги за депилација на тело и услуги на салони за убавина

(210) ТМ 2018/830 (220) 17/08/2018
(442) 31/12/2018

(731) Милчо Манчевски
ул. Ристо Шишков бр. 38А, 1000, Скопје, МК
(540)

Зрно по зрно

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 ракија; вино; алкохолни пијалаци; овошни екстракти, алкохолни
кл. 35 рекламирање; рекламни огласи
кл. 41 он-лајн публикување електронски книги и списанија, телевизиска забава; забави (планирање забави); видео записи; ставање на располагање на филмови, кои не можат да се преземат, по пат на услуги на пренос на видео записи на барање

(210) ТМ 2018/863 (220) 05/09/2018
(442) 31/12/2018

(731) Петрушевски Љупчо
ул. Џон Кенеди бр. 27-4/19, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, розева


(531) 27.05.11;27.05.13

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 салон за убавина, фризерски салон

(210) ТМ 2018/877 (220) 10/09/2018
(442) 31/12/2018

(731) Зоран Коколански
ул. Јуриј Гагарин 49/3/9, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, црна, зелена

(531) 24.03.18;26.01.18;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 служење на храна и пијалоци

(210) ТМ 2018/897 (220) 18/09/2018
(442) 31/12/2018

(731) ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-импорт
ул. 103 бр.3/1 с. Лешок Теарце, Тетово, МК
(540)



(591) бела, црвена, виолетова, кафена

(531) 02.05.06;25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња за еднократна употреба

кл. 5 хигиенски пелени и салфетки, хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба, женски влошки, тампони

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба, салфети од хартија за еднократна употреба, салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

кл. 25 облека, пелени за бебиња (не се од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од текстил

(210) ТМ 2018/898 (220) 18/09/2018

(442) 31/12/2018

(731) ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-импорт

ул. 103 бр.3/1 с. Лешок Теарце, Тетово, МК (540)



(591) бела, црвена, виолетова, кафена

(531) 02.05.02;25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња за еднократна употреба

кл. 5 хигиенски пелени и салфетки, хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба, женски влошки, тампони

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи,

бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба, салфети од хартија за еднократна употреба, салфети од хартија и целулоза,

тоалетна хартија


кл. 25 облека, пелени за бебиња (не се од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од текстил

(210) ТМ 2018/899 (220) 18/09/2018

(442) 31/12/2018

(731) ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-импорт

ул. 103 бр.3/1 с. Лешок Теарце, Тетово, МК (540)



(591) бела, црвена, виолетова, кафена

(531) 02.05.06;25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња за еднократна употреба

кл. 5 хигиенски пелени и салфетки, хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба, женски влошки, тампони

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи,

бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба, салфети од хартија за



еднократна употреба, салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија кл. 25 облека, пелени за бебиња (не се од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од текстил

(210) ТМ 2018/910 (220) 24/09/2018
(442) 31/12/2018

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО

ул. Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сина, зелена

(531) 05.05.20;26.01.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни проиаводи, јајца; месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; масла и масти за јадење

(210) ТМ 2018/919 (220) 26/09/2018
(442) 31/12/2018

(731) Друштво MEDOCNEMIE Ltd.

Constantinoupolos street 1-10, P.O. Box
1409, Limassol, CY

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

MOXILEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фрмацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли

(210) ТМ 2018/920 (220) 26/09/2018
(442) 31/12/2018

(731) Друштво MEDOCNEMIE Ltd.

Constantinoupolos street 1-10, P.O. Box
1409, Limassol, CY

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

POLYGYNAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фрмацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли

(210) ТМ 2018/921 (220) 26/09/2018
(442) 31/12/2018

(731) Snap Inc.

2772 Donald Douglas Loop, North Santa
Monica, CA 90405, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BITMOJI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апликација со компјутерски софтвер што се симнува која им овозможува на корисниците да креираат виртуелни слики и комични стрипови кои што се содржат од аватари, графички икони, симболи, слики кои претставуваат поединци, имагинативни дизајни, комици, комични серии, фрази, и графички прикази на луѓе, места и нешта што можат да бидат постирани, споделени и пренесени преку мултимедиални пораки (MMS), текстуални пораки (SMS), email, онлајн соби за допишување, глобални компјутерски мрежи, и други телекомуникациски мрежи; апликација со компјутерски софтвер за креирање на дигитална анимација, имено, анимирани вињети, видео игри, телевизиски шоуа и филмови со аватари креирани од корисниците, графички икони, симболи, слики кои претставуваат поединци, имагинативни дизајни, комици, комични серии, фрази, и графички прикази на луѓе, места и нешта; видео и електронски софтвер за игри; видео и електронски софтвер за игри креирани од корисници

кл. 41 медиа за мобилни телефони и услуги на забава како анимирана и неанимирана изработка на содржина, имено, креирање и продукција на мултимедијална забавна содржина во форма на аватари, графички икони, симболи, слики кои претставуваат поединци, имагинативни дизајни, комици, комични серии, фрази, и графички прикази на луѓе, места и нешта; Услуги на забава, имено, обезбедување графика како аватари, графички икони, симболи, слики кои претставуваат поединци, имагинативни дизајни, комици, комични серии, фрази, и графички прикази на луѓе, места и нешта кои што крајните корисници можат да ги пренесуваат и примаат преку Интернетсредства или други компјутерски или телекомуникациски мрежи, безжични

комуникациски мрежи, или со користење на компјутери, лаптопи, мобилна опрема, и рачни електронски дигитални уреди

(210) **ТМ 2018/922** (220) 26/09/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за трговија, увоз-извоз, услуги, превоз и угостителство МИГ-ТРАВЕЛ ДООЕЛ Битола**

ул. „Јоргов Камен“ бр. 15, Битола, МК

(740) Адвокатско друштво Димитровски
ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола
(540)



(591) сина, жолта, црвена, бела, сива

(531) 27.05.11;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 автобуски превоз;бродски превоз;воздушен транспорт;железнички превоз;изнајмување бродови;изнајмување возила;возачки услуги;давање инструкции за возење за туристички цели;логистички услуги за транспорт;организирање крстарења;организирање патувања;патнички транспорт;превезување;посредување за превоз;разгледување културни знаменитости и обиколки;придружување патници;резервации за патувања;резервации за превоз


кл. 43 обезбедување објекти за кампување;пансиони;резервирање за привремено сместување;резервирање пансиони;резервирање хотели

(210) **ТМ 2018/923** (220) 26/09/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Драги Филевски**

ул. „Стево Патако“ бр. 2, Битола, МК

(740) Адвокатско друштво Димитровски
ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола
(540)



(591) црвена, портокалова, бела

(531) 26.01.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 40 замрзнување храна; чадење храна;
конзервирање храна и пијалаци
кл. 43 кафетерии [експрес
ресторани];служење храна и
пијалаци;ресторани;ресторани со
самопослужување;вагон-ресторани

(210) ТМ 2018/924 (220) 26/09/2018

(442) 31/12/2018

(731) Драги Филевски

ул. „Стево Патако“ бр. 2, Битола, МК

(740) Адвокатско друштво Димитровски

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола

(540)



(591) златна, зелена, жолта

(531) 24.01.15;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 бироа за сместување
[хотели];кафетерии [експрес
ресторани];резервирање за привремено

сместување;резервирање хотели;рецепциски
услуги за привремено сместување
[управување со пристигнувања и
заминувања];хотели;служење храна и
пијалаци;ресторани;ресторани со
самопослужување;вагон-ресторани

(210) ТМ 2018/925 (220) 26/09/2018

(442) 31/12/2018

(731) Друштво за производство, трговија
на големо и мало, угостителство и
туризам ХЕМОМЕТАЛ Велковска Рада
ДОО увоз-извоз Битола

ул. Гоце Делчев бр. 49, Битола, МК

(740) Адвокатско друштво Димитровски

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола

(540)



(591) сина, бела, сива

(531) 26.01.16;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 субстрати за површински посеви
(земјоделство); хемиски производи за
земјоделството, со исклучок на фунгициди,
хербициди, инсектициди и средства против
штетници

кл. 44 изнајмување опрема за земјоделство;
уништување штетници за земјоделство,
аквакултура, хортикултура и шумарство;
услуги за контрола на штетници за
земјоделство, аквакултура, хортикултура и
шумарство

(210) ТМ 2018/938 (220) 28/09/2018

(442) 31/12/2018

(731) Друштво за посредување и
консалтинг ФОРТОНМКА ДОО Скопје
ул. Мирослав Крлежа број 64, Општина
Центар, Скопје, МК

(540)

FORTONMKA

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) TM 2018/939 (220) 01/10/2018

(442) 31/12/2018

(300) EUTMA 017 930 249 13/07/2018 EM

(731) 378715 BC Ltd

Suite 102, 2286 McCallum Road Abbotsford
V2S 3P4 BC, CA

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)


(591) црна, бела и сите нијанси на сина

(531) 01.15.15;05.03.13;27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хидропонска почва и засилувачи за почва; хидропонска минерална волна; градинарски хормони; витамински хормонски додатоци за растење за растенија; соединенија за вкоренување за растенија и

зеленчук; природен габичен биолошки почвен кондиционер за растенија и зеленчук; кокосово средство за растење влакна за хидропонско и внатрешно садење; витамински хормонски додатоци за растење за растенија и зеленчук, и растение и растително ѓубриво; хидропонски средства за садење; ѓубрива и засилувачи за растење за растенија; хранливи материи за растенија и препарати за регулирање на квалитетот на водата; хемиски хранливи материи, ѓубрива и средства за растење за хидропонски системи; храна за растенија; производи за грижа на растенија направени во целост или значаен дел од органски материјал, имено, супстанции за регулирање и зајакнување на растењето на растението за хидроградини и внатрешни садови за градинарство, имено храна за растенија и ѓубрива, препарати за исхрана на растенија, имено хранливи материи и додатоци како храна за растенија, и храна за растенија во хортикултурната индустрија; средства за растење за хидроградини и внатрешни садови за градинарство, имено почви за пресадување; хранливи материи за растенија и додатоци за растенија направени во целост или значаен ден од органски материјал, имено, храна за растенија за употреба во хидроградини и само-оддржувачки градини; додатоци за почва; навлажнувачки агенси и сурфактанти за употреба за поттикнување на растот на растенијата преку разни средства, вклучувајќи и подобрување на квалитетот на водата, почвата, и средствата за растење; средства за растење и растенија кои го подобруваат развојот на коренот од растението, зголемувајќи ја брзината на инфилтрирање на влагата во почвите и средствата за растење, подобрувајќи го латералното движење на влагата во почвите и конзумирање на хранливи материи за зајакнување на растенија; навлажнувачки



агенси и сурфактанти за употреба за наводнување во агрикултурата, имено, за подобрување на покриеноста на распрскување во почви и на растенија, за намалување на површинскиот напон во прскалки и јонска опрема за наводнување, и за оддржување на “капка по капка” систем кл. 5 продукти за заштита на растенија од штетници, имено пестициди и фунгициди кл. 11 хидропонски системи за растење составени од хидропонски цевки и контејнери за држење на хидропонски растенија, CO2 монитори и управувачи, саксии за растење на растенија и зеленчуци, хидропонски саксии за растење за хидропонски градини, резервори за хранливи материи; хидропонски системи за наводнување, имено вентили, пумпи, цевки, систем на цевки, контроли, саксии и резервоари; хидропонски систем за одгледување на растенија кој се состои од контејнер со раствор на хранливи материи, комора за растење, саксии, цевка, прстен за протекување, пумпа за вода, фитинзи, средства за растење и управувач кои се продавани како единка кл. 35 дистрибуција за големопродажба и малопродажба на градинарски продукти и опрема за градинарство кл. 42 технички консалтинг во врска со поставувањето и работењето на стаклена градина; анализа на вода; анализа на растителни ткива

(210) **TM 2018/940** (220) 01/10/2018
(442) 31/12/2018

(300) EUTMA 017 930 247 13/07/2018 EM
(731) **378715 BC Ltd**

**Suite 102, 2286 McCallum Road Abbotsford
V2S 3P4 BC, CA**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

Nutrillife

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хидропонска почва и засилувачи за почва; хидропонска минерална волна; градинарски хормони; витамински хормонски додатоци за растење за растенија; соединенија за вкоренување за растенија и зеленчук; природен габичен биолошки почвен кондиционер за растенија и зеленчук; кокосово средство за растење влакна за хидропонско и внатрешно садење; витамински хормонски додатоци за растење за растенија и зеленчук, и растение и растително ѓубриво; хидропонски средства за садење; ѓубрива и засилувачи за растење за растенија; хранливи материи за растенија и препарати за регулирање на квалитетот на водата; хемиски хранливи материи, ѓубрива и средства за растење за хидропонски системи; храна за растенија; производи за грижа на растенија направени во целост или значаен дел од органски материјал, имено, супстанции за регулирање и зајакнување на растењето на растението за хидроградини и внатрешни садови за градинарство, имено храна за растенија и ѓубрива, препарати за исхрана на растенија, имено хранливи материи и додатоци како храна за растенија, и храна за растенија во хортикултурната индустрија; средства за растење за хидроградини и внатрешни садови за градинарство, имено почви за пресадување; хранливи материи за растенија и додатоци за растенија направени во целост или значаен ден од органски материјал, имено, храна за растенија за употреба во хидроградини и само-оддржувачки градини; додатоци за почва; навлажнувачки агенси и сурфактанти за употреба за поттикнување на растот на

растенијата преку разни средства, вклучувајќи и подобрување на квалитетот на водата, почвата, и средствата за растење; средства за растење и растенија кои го подобруваат развојот на коренот од растението, зголемувајќи ја брзината на инфилтрирање на влагата во почвите и средствата за растење, подобрувајќи го латералното движење на влагата во почвите и конзумирање на хранливи материи за зајакнување на растенија; навлажнувачки агенси и сурфактанти за употреба за наводнување во агрикултурата, имено, за подобрување на покриеноста на распрскување во почви и на растенија, за намалување на површинскиот напон во прскалки и јонска опрема за наводнување, и за оддржување на “капка по капка” систем кл. 5 продукти за заштита на растенија од штетници, имено пестициди и фунгициди кл. 11 хидропонски системи за растење составени од хидропонски цевки и контејнери за држење на хидропонски растенија, CO2 монитори и управувачи, саксии за растење на растенија и зеленчуци, хидропонски саксии за растење за хидропонски градини, резервори за хранливи материи; хидропонски системи за наводнување, имено вентили, пумпи, цевки, систем на цевки, контроли, саксии и резервоари; хидропонски систем за одгледување на растенија кој се состои од контејнер со раствор на хранливи материи, комора за растење, саксии, цевка, прстен за протекување, пумпа за вода, фитинзи, средства за растење и управувач кои се продавани како единка кл. 35 дистрибуција за големопродажба и малопродажба на градинарски продукти и опрема за градинарство кл. 42 технички консалтинг во врска со поставувањето и работењето на стаклена градина; анализа на вода; анализа на растителни ткива

(210) **TM 2018/941** (220) 01/10/2018
(442) 31/12/2018

(300) EUTMA 017928 361 09/07/2018 EM
(731) **378715 BC Ltd**

**Suite 102, 2286 McCallum Road Abbotsford
V2S 3P4 BC, CA**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SM-90

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во агрикултура, хортикултура и шумарство; компост, вештачки ѓубрива, ѓубрива; биолошки препарати за индустриска употреба и научни хемикалии кои се употребуваат во агрикултура, хортикултура и шумарство; препарати за ѓубрење; хемиски препарати за третман на семиња; гени на семиња за агрикултурно производство; средства за растење; навлажнувачки агенти за употреба во агрикултурата кл. 5 фармацевтски препарати; средства за дезинфицирање; препарати за уништување на штеточинки; хербициди; фунгициди

(210) **TM 2018/945** (220) 02/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **GENEVA LABORATORIES LIMITED, a
British Virgin Islands company
Palm Grove House, P O Box 438, Road Town
Tortola,, VG**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 01.15.15;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 тоалетни производи; препарати за орална хигиена; парфимерија и мириси; препарати за чистење на тело и нега на убавина; шминка; сапуни и гелови; препарати за бањи (капење); дезодоранси и антиперспиранти; препарати за нега на кожа, очи и нокти; препарати и третмани за коса; препарати за отстранување на влакна и брочење; есенцијални масла и ароматични екстракти; препарат за сончање; балзам за усни

(210) **TM 2018/946** (220) 03/10/2018

(442) 31/12/2018

(731) **NEOSTRATA COMPANY, INC.**

307 College Road East, Princeton, New Jersey, , US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

AMINOFIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за чистење за лицето, лосиони, навлажнувачи, креми, гелови, серуми, тонери, производи за миенење за ексфолијација, лосиони за ексфолијација, тријачи, производи за сончање, маски за лице, производи за луштење на лицето, серуми и креми против-старење; производи

за чистење на телото, лосиони, навлажнувачи, креми, гелови; крми за очи, маски за очи; козметика, имено, основи и маски

(210) **TM 2018/952** (220) 04/10/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за производство трговија и услуги ЦОКС ПРЕМИУМ ДОО Струмица**

ул. Мајка Тереза бр. 8, Струмица, МК

(540)



(531) 25.01.15;26.05.16;26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 текстил и текстилни производи, облека, чевли и капи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со текстил, текстилни производи, облека, чевли и капи

(210) **TM 2018/967** (220) 05/10/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Стјуарт Инспект ДООЕЛ Скопје**

ул. Тодор Александров бр. 165, Скопје, МК

(540)



STEWART INSPECT

(591) црвена, жолта и црна

(531) 26.01.02;27.05.07;27.05.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 консултантски услуги поврзани со анализи и потребите / барања за обуки
 кл. 42 испитување на животна средина и инспекциски услуги; услуги за хемиски истражувања и анализи; хемиски анализи; услуги за хемиски анализи; услуги за техничка инспекција; услуги за инспекција на цефковод; техничко испитување и контрола; испитување на стоки и контрола на квалитет

кл. 45 испитување на фабриките за безбедносни цели/работа; безбедност (испитување на фабриките условите за - цели)

(210) **TM 2018/968** (220) 05/10/2018
 (442) 31/12/2018

(731) **Deva Holding A.Ş.**

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

Devacetamol

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/969** (220) 05/10/2018
 (442) 31/12/2018

(731) **Deva Holding A.Ş.**

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

Renideva

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/970** (220) 05/10/2018
 (442) 31/12/2018

(731) **Deva Holding A.Ş.**

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

Devadox

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/971** (220) 05/10/2018
 (442) 31/12/2018

(300) 017934665 25/07/2018 ЕМ

(731) **Amouage SAOC**

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

OVERTURE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми; мириски; етерични масла; козметика; лосиони за коса; препарати за нега на косата и кожата; креми и лосиони за телото и лицето; пудра; препарати за употреба при бањање и туширање; деодоранси

(210) **TM 2018/973** (220) 08/10/2018
 (442) 31/12/2018

(731) **Николовски Антонио and Петрушевски Чеде**

**ул. 23 Октомври бр. 1А/4-23, 1000, Скопје,
МК and ул. Коле Цветков бр. 115, 1400,
Велес, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(531) 03.05.05;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи, дресови, спортски дресови, «бањарки, сандали за капење, влечки за капење, капи за капење, килоти за капење, костум за капење, гаќички за капење, облека за на плажа, обувки за на плажа, спортски обувки, скијачки чизми, облека за гимнастика, облека од кожа, облека за велосипедисти, облека за мотористи, рибарски елеци, копачки, крампони за копачки, обувки за фудбал, спортски обувки, обувки за гимнастика, хеланки. спортски трегер маици, униформи за карате, униформи за џудо, чорапи

кл. 28 предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, опрема за стрелање со лак, торби специјално дизајнирани за скии и даски за сурфање, балони, топки за игри, тегови, ракавици за безбол, рекети за игри, ракавици за крикет, ремени за кревање тегови, велосипеди (статички велосипеди за вежбање), топчиња за билијард, билијардски стапови, билијардски маси, покажувачи за мамци (опрема за риболов), сензори за мамци (опрема за риболов), игри со табли, боб-санки, даски за пливање на стомак, апарати за боди билдинг, апарати за вежбање, чизми со додадени лизгалки, уреди и механизми за куглање, лакови за стрелање, боксерски ракавици, табли за шах, палки за голф,

стрели за пикадо, дискови за спортови, тегови за вежбање, штитници за лакти (спортска опрема), фитнес-апарати, ракавици за мечување, маски за мечување, оружје за мечување, опрема за риболов, топки за игри, рекети за игри, ракавици, торби за голф со или без тркала, пушки (харпун пушки) спортска опрема, пушки со боја (спортска опрема), опрема за гимнастика, стапови за хокеј, лизгалки за мраз, ролери со тркала во една редица, мрежи за спортови, пеинт бол, параглајдери, машини за физички вежби, топки за играње, вреќи за удирање, рекети, жица за рекети, штитници за колена, стапови за риболов, конец за риболов, ролери, даски за едрење, скејтборд, лизгалки, скии, санки, тобогани, даски за сурфање, апарати за исфрлање тениски топки, тениски мрежи, пераи, маси за пинг понг
кл. 35 трговија на големо и мало со: облека, обувки, капи, дресови, спортски дресови, бањарки, сандали за капење, влечки за капење, капи за капење, килоти за капење, костум за капење, гаќички за капење, облека за на плажа, обувки за на плажа, спортски обувки, скијачки чизми, облека за гимнастика, облека од кожа, облека за велосипедисти, облека за мотористи, рибарски елеци, копачки, крампони за копачки, обувки за фудбал, спортски обувки, обувки за гимнастика, хеланки. спортски трегер маици, униформи за карате, униформи за џудо, чорапи, предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, опрема за стрелање со лак, торби специјално дизајнирани за скии и даски за сурфање, балони, топки за игри, тегови, ракавици за безбол, рекети за игри, ракавици за крикет, ремени за кревање тегови, велосипеди (статички велосипеди за вежбање), топчиња за билијард, билијардски стапови, билијардски маси, покажувачи за мамци (опрема за риболов), сензори за мамци

(опрема за риболов), игри со табли, боб-санки, даски за пливаче на стомак, апарати за боди билдинг, апарати за вежбање, чизми со додадени лизгалки, уреди и механизми за куглање, лакови за стрелање, боксерски ракавици, табли за шах, палки за голф, стрели за пикадо, дискови за спортови, тегови за вежбање, штитници за лакти (спортска опрема), фитнес-апарати, ракавици за мечување, маски за мечување, оружје за мечување, опрема за риболов, топки за игри, рекети за игри, ракавици, торби за голф со или без тркала, пушки (харпун пушки) спортска опрема, пушки со боја (спортска опрема), опрема за гимнастика, стапови за хокеј, лизгалки за мраз, ролери со тркала во една редица, мрежи за спортови, пеинт бол, параглајдери, машини за физички вежби, топки за играње, вреќи за удирање, рекети, жица за рекети, штитници за колена, стапови за риболов, конец за риболов, ролери, даски за едрење, скејтборд, лизгалки, скии, санки, тобогани, даски за сурфање, апарати за исфрлање тениски топки, тениски мрежи, пераи, маси за пинг понг

(210) ТМ 2018/978 (220) 08/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
ул.„Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена
(531) 05.05.19;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; супи; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење.
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, флипс, производи од житарици; слатки, колачи, чајни колачиња, чоколадо; сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци; безалкохолни овошни екстракти, витамински концентрати на екстракти за подготвување напие

(210) ТМ 2018/979 (220) 08/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) Зотиќ Никола Ники and ДУ Мастер
бариста ДООЕЛ

бул. Јане Сандански 79-1/16, Скопје, МК
and ул. Перо Наков 113, Скопје, МК

(740) Зотиќ Никола Ники
бул. Јане Сандански 79-1/16, Скопје
(540)



(591) црвена и црна
(531) 02.03.16;02.03.22;11.03.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 кафетерии (експрес ресторани)

(210) **TM 2018/981** (220) 09/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Натурфарма България ЕООД**
ул. ЯНКО СОФИЙСКИ ВОЙВИДА No 21, вх.
A 1164 гр., София, BG

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

URIMIL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхраната; медицински додатоци во исхраната; диететски и хранливи додатоци во исхраната; хранливи додатоци за медицинска употреба; хранливи додатоци и диететски препарати за исхрана; витамински производи како додатоци во исхраната; диететски додатоци за луѓе кои не се за медицинска употреба; хранливи додатоци во вид на прашкасти мешавини за пиење; додатоци со здрава храна за лица со специјален режим на исхрана; агенси за ослободување во форма на растворливи филмови (тенки слоеви) кои ја олеснуваат испораката на хранливи додатоци во исхраната; агенси за ослободување во форма на облоги на таблети кои ја олеснуваат испораката на хранливи додатоци во исхраната; фармацевтски производи; хемиско-фармацевтски производи; фармацевтски лекови

(210) **TM 2018/982** (220) 09/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street, New York, New York
10017, US

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

TALZENNA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; диететски додатоци за луѓе и животни; фластери, материјали за преврски; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2018/984** (220) 10/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Reebok International Limited**
4th floor, 11/12 Pall Mall, SW1Y 5LU London,
GB

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.03.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 торби и багаж
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 топки, фитнес опрема и друга спортска опрема

(210) **TM 2018/985** (220) 10/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Клинг Ерсгард Анна Ингела**
ул. Гевгелиски Партизански Одреди бр. 1,
Гевгелија, МК
(540)



(591) златна, сина и сребрена

(531) 01.15.09;27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41

казина

кл. 43 хотели

(210) **ТМ 2018/986** (220) 10/10/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за производство трговија и
услуги МОН АМИ ДООЕЛ Скопје**

бул. Јане Сандански бр. 109/2, Скопје, МК

(740) **БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ**

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива, бела

(531) 27.05.12;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 велосипеди, колички, бебешки колички,
детски седишта за во автомобил

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите класи; кожа од животни, куфери и
патни торби; актовки; ранци; кожени кутии или
кутии обложени со кожа; кожени украси за
мебел; рамки за женски чанти и женски чанти;
кожени ремени; портмонеа; перкривачи за

мебел од кожа; ученички торби; спортски
торби

кл. 20 бебешки дубаци, бебешки столчиња,
бебешки креветчиња, оградичка за бебе
кл. 25 облека, обувки, капи, чевли, чизми,
спортски обувки, скијачки чизми, копачки,
обувки за фудбал, обувки за гимнастика,
получизми (кратки чизми), сандали, дрвени
чевли (налани), сандали за капење, влечки за
капење, палта, јакни, фустани, пуловери,
кошули, пантолони, костуми, елеци, џемпери,
бебешки гајички-пелени, бебешки комплети
(облека)

кл. 28 играчки, балони за играње, бебешки
вежбални, возила играчки, возила играчки со
далечинско управување, коцки за градење
играчки, креветчиња за кукпи, кукли, куќички
за кукли, летала, лизгалки за мраз, макети
играчки, маски играчки, мечиња, мрежи за
пеперутки, мускули за бањање и пливање,
пеинт бол, пераи, пиштоли играчки, плишани
играчки, роботи играчки, ролери, санки,
скејтборд, сложувалки, топки за играње,
штитници за колена, штитници за лакти,
штитници за нозе

кл. 35 услуги на продажба на големо и на
продажба на мало на: велосипеди, колички,
бебешки колички, детски седишта за во
автомобил, кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите класи; кожа од животни, куфери и
патни торби; актовки; ранци; кожени кутии или
кутии обложени со кожа; кожени украси за
мебел; рамки за женски чанти и женски чанти;
кожени ремени; портмонеа; перкривачи за
мебел од кожа; ученички торби; спортски
торби, бебешки дубаци, бебешки столчиња,
бебешки креветчиња, оградичка за бебе,
облека, обувки, капи, чевли, чизми, спортски
обувки, скијачки чизми, копачки, обувки за
фудбал, обувки за гимнастика, получизми
(кратки чизми), сандали, дрвени чевли
(налани), сандали за капење, влечки за



капење, палта, јакни, фустани, пуловери, кошули, пантолони, костуми, елеци, џемпери, бебешки гајички-пелени, бебешки комплети (облека), играчки, балони за играње, бебешки вежбални, возила играчки, возила играчки со далечинско управување, коцки за градење играчки, креветчиња за кукли, кукпи, куќички за кукли, летала, лизгалки за мраз, макети играчки, маски играчки, мечиња, мрежи за пеперутки, мускули за бањање и пливање, пеинт бол, пераи, пиштоли играчки, плишани играчки, роботи играчки, ролери, санки, скејтборд, сложувалки, топки за играње, штитници за колена, штитници за лакти, штитници за нозе

(210) **TM 2018/994** (220) 12/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Mylan Pharmaceuticals, Inc.**
781 Chestnut Ridge Road Morgantown, West Virginia 26505, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SEMGLEE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман на дијабетес

(210) **TM 2018/998** (220) 15/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)**
12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

LEGENDS OF RUNETERRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 звучници; компјутерски глумчиња; украсни магнети; софтвер за игри за мобилни телефони кој може да се превзема; слушалки-бубици; очила (оптика); дополнителна опрема за компјутери, имено, заштитни навлаки и футроли за мобилни телефони, компјутерски глумчиња, слушалки, таблет компјутери, USB приклучоци; слушалки; слушалки со микрофон за компјутери; моноподи за рачни дигитални електронски уреди, имено, камери, мобилни телефони, таблет компјутери; подлоги за "глумчиња"; очила за сонце; софтвер за видео игри
кл. 38 услуги на емитување и пренос (стриминг) на видео игри и натпреварувања во играње на видео игри по пат на глобални комуникациски мрежи, Интернет и безжични мрежи

кл. 41 организирање и водење во живо на натпреварувања во видео игри; услуги на разонода, имено, услуги на онлајн видео игри; услуги на разонода, имено, организирање на состаноци во живо со обожавателите (фановите) и конференции со интерактивен гејмплејм (процес на играње на игри) меѓу учесниците во област на гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на разонода, имено, услуги на аудио и видео презентации на Интернет страници во област на видео игри кои не можат да се превземаат; давање на информации во врска со видео игри; давање на онлајн стрипови, графички романи и приказни со сцени и ликови засновани на видео игри кои не може да се превземаат; давање на онлајн услуги во врска со тривија игри (квизови), совети и стратегии за видео игри

(210) **TM 2018/1005** (220) 16/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје
ул. 1732 бр. 4/3, Скопје, МК

(740) Адвокат Елена, Младеновиќ
бул. Гоце Делчев бр. 11, кат 3 ламела А
(540)



(531) 27.05.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци

(210) ТМ 2018/1006 (220) 16/10/2018

(442) 31/12/2018

(731) Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје
ул. 1732 бр. 4/3, Скопје, МК

(740) Адвокат Елена Младеновиќ
бул. Гоце Делчев бр. 11, кат 3, ламела А
(540)

BRICK EAT CASUAL RESTAURANT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци

(210) ТМ 2018/1008 (220) 19/10/2018

(442) 31/12/2018

(731) "Agro Kor" sh.p.k

NRB: 70184366 Rr. Hasan Prishtina p.n.,
Obiliq, ZB

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)



(591) поерокалова, светло кафена, темно кафена

(531) 26.01.16;26.01.20;27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз (замрзната вода)
кл. 35 рекламирање, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 39 транспорт; пакување и складирање стоки; организирање патувања

(210) ТМ 2018/1009 (220) 19/10/2018

(442) 31/12/2018

(731) "Agro Kor" sh.p.k

NRB: 70184366 Rr. Hasan Prishtina p.n.,
Obiliq, ZB

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)

HÖNÉ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како



мирудии); мирудии; мраз (замрзната вода)
 кл. 35 рекламирање, водење на работење,
 управување со работи, канцелариски работи
 кл. 39 транспорт; пакување и складирање
 стоки; организирање патувања

(210) ТМ 2018/1011 (220) 19/10/2018
 (442) 31/12/2018

(731) Burwitz Bernd Oscar Ulrich

Austr. 5, 64560 Riedstadt, DE

(740) Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ
 Ул. Јордан Константинов-Џинот 3, 1000,
 Скопје
 (540)



(531) 26.11.11;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 медицински напивки
 кл. 33 алкохолни пијалоци (освен
 пиво); вино; ракија.

(210) ТМ 2018/1025 (220) 24/10/2018
 (442) 31/12/2018

(731) Бучков Ламбе

ул. Коце Металец бр. 4/1-27, Скопје, МК

(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат
 Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје, 1000,
 Скопје
 (540)

GET BODY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски супстанции (додатоци во
 исхраната)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
 со диететски супстанции (додатоци во
 исхраната)

(210) ТМ 2018/1040 (220) 25/10/2018
 (442) 31/12/2018

(731) БИС ОИЛ ДОО Скопје

ул. 1721 бр. 31, с. Глумово, Сарај, 1000,
 Скопје, МК

(540)



(591) сива и зелена

(531) 26.11.11;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; услуги при продажба на
 недвижности

кл. 36 работи поврзани со недвижности

кл. 37 градежни работи, проектирање,
 изградба на згради, надзор

(210) ТМ 2018/1041 (220) 25/10/2018
 (442) 31/12/2018

(731) Железнички одбојкарски клуб

Работнички Скопје

Градски Парк Кошаркарска Сала 403 бб,
 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ и
 Милошевски

ул. Пролет бр. 31, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела
(531) 26.01.16;26.01.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 игри и играчки; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи
кл. 41 образование; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2018/1043** (220) 25/10/2018
(442) 31/12/2018
(300) 017892616 26/04/2018 EM
(731) **Wienerberger AG**
Wienerberg City, Wienerbergstr. 11, 1100, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

MAKEDO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 ќерамиди што не се од метал; кровна хидроизолација премачкана со катран; битуменска кровна хидроизолација; хидроизолација со асфалт; кровни плочки што не се од метал; олуци што не се од метал; кофражни греди за кров; плочи од шкрилец; шиндра; кровни мембрани што не се од метал; хауби за оџак што не се од метал; опшивка за оџак што не е од метал; оџаци што не се од метал; керпич; цигли; битуменозни

обвивки за кровови; сливници што не се од метал, наменети за кровови; кровови што не се од метал; кровни подлоги
кл. 37 поправки на кров; работи на кровопокривачи; работи за поправки на кровови; работи за корекција на кровови

(210) **TM 2018/1044** (220) 25/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО Скопје**

ул. Бранислав Нушиќ бр. 7-1/1, Скопје, МК
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

СВЕЌИЧКАТА ОГИ



(591) сина, виолетова, портокалова, бела, црна и кафена
(531) 01.15.05;02.05.23;13.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 28 балони за играње; играчки; играчки (маски играчки); игри за градење; игри различни од оние адаптирани за користење со надворешни екрани или монитори; игри*; карти за играње; коцки за градење (играчки); кукли; марионети; плишани играчки
кл. 41 забава; забавни паркови; кинематографски филмови (изнајмување кинематографски филмови); монтажа на видеоленти; планирање забави; прикажување филмови; продукција на радио и телевизиски програми; производство на

филмови; радио и телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми); разонода(забава); телевизиска забава; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми); услуги на пишување на сценарија

(210) **ТМ 2018/1047** (220) 26/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Мирчевски Иле; Јанковиќ Александар; Насески Марко; Попоски Филип; Спасовски Мартин; Ристов Тошо; Крстевска Ина and Џамбаски Игор**
ул. Руѓер Бошковски бр. 9/2-1, Скопје, МК;
бул. Јане Сандански бр. 76-28, Скопје, МК;
ул. Народен херој Орде Чопела бр. 107, Прилеп, МК; ул. Гоце Делчев бб, Другово, Кичево, МК; ул. 518, бр. 2, Илинден, Марино, МК; ул. Вељко Блаховиќ 6-1/12, Кавадарци, МК; ул. Благој Мучето 23 а, Скопје, МК and ул. Иво Лола Рибар бр. 13, Владимирово, Берово, МК
(740) Мирчески Иле
ул. Руѓер Бошковски бр. 9/2-1, Скопје
(540)



(591) зелена
(531) 05.03.14;14.01.10;18.01.05
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 уред за заклучување на велосипед
кл. 9 станица за полнење на електрични велосипеди
кл. 12 електрични велосипеди, велосипеди, рамка за велосипеди
кл. 39 изнајмување на велосипеди, изнајмување на електрични велосипеди

(210) **ТМ 2018/1048** (220) 26/10/2018

(442) 31/12/2018

(731) **СИНАНИ НИМЕТУЛА**
ул. Дижонска 5/2, Скопје, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

RO ROETTES

(591) бела, порокалова, сина и сива
(531) 26.01.16;26.11.08;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компакт дискови, ДВД и други дигитални медиуми за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, компјутерски софтвер, апарати за гасење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени; инсталации за осветлување; апарати за осветлување за возила, внатрешни и надворешни светла; лампи, електрични сијалици, лампи за прожектирање, фенери за осветлување, лустери, осветлувачки сијалици, лампи за сенки, сијалици за жмигавци и светла за паркирање на возила (сијалици), предни

светла за возила, светла за стопирање, светла за сигнализирање и светла за паркирање, рефлектори за возила, сијалици за рефлектори, клима уреди кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; маркетинг; канцелариски работи; книговодство; комерцијално или индустриска асистенција во управувањето; услуги на продажба на мало и големо на технички, електротекнички и електронски производи, нарочито на апаратите за осветлување, греење, спроведување и инсталациите за осветлување

(210) **TM 2018/1050** (220) 26/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје**
ул. Качанички пат бб, Визбегово, Бутел, Скопје, МК
(740) **АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И МАРКОВ**
Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, жолта, виолетова
(531) 25.07.08; 26.02.08; 27.05.14
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците;

сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2018/1051** (220) 26/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **S.C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, WI 53403, US
(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 01.15.15; 26.01.13; 26.01.21
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 парфеми за соба или атмосфера; есенцијални масла за атмосфера; препарати за мирисање на воздухот; препарати за парфимирање на воздухот; потпури; темјан
кл. 4 свеќи; парфимирани свеќи

(210) **TM 2018/1055** (220) 29/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство**

и услуги ЧИКАГО СТОУН. ЛЛЦ ДООЕЛ
увоз-извоз с. Равен Гостивар
Населено место без уличен систем бр. 1,
с. Равен, Гостивар, МК
 (740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
 ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
 (540)



(591) црвена, црна, бела
 (531) 25.07.01;26.11.11;27.05.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 19 бетон; бетонски градежни елементи; бисти од камен, бетон или мермер; блокови за поплочување што не се од метал; вештачки камен; декоративни елементи што не се од метал, за градба; градежен камен; градежни материјали што не се од метал; калапи за лиење што не се од метал; камен; каменорез (предмети изработени со каменорез); мозаици за градба; тули; уметнички дела од камен, бетон или мермер; класа

кл. 35 маркетинг
 кл. 42 изработка на градежни планови; дизајнирање; градежно советување

(210) **TM 2018/1056** (220) 30/10/2018
 (442) 31/12/2018
 (300) 017933262 20/07/2018 EM
 (731) **Reuters Limited**
The Thomson Reuters Building 30 South
Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP,
GB
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(531) 26.11.06;26.11.11
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер и софтвер за мобилни апликации, што може да се преземе, кој содржи референтни информации во областите на финансиите, инвестициите, бизнисот, вестите; компјутерски програми за пристап до разни бази на податоци во областа на бизнисот; комуникациски софтвер за потпомагање на преносот на електронски податоци преку обезбедување пристап до бази на податоци кои обезбедуваат информации за бизнис; компјутерски програми за користење при тргување со акции и обврзници; компјутерски софтвер за собирање и дистрибуција на податоци, финансиска размена, работење со акции, работење со обврзници и финансиски трансакции; софтвер за усмерување и извршување нарачки за купување и продавање на хартии од вредност за користење од страна на брокери и дилери на хартии од вредност, како и нивните купувачи; софтвер што може да се преземе, кој обезбедува информации за користење во врска со длабинска анализа на клиентите, информации за регулаторна усогласеност на финансиски услуги и проценка на корпоративен ризик
 кл. 16 печатени публикации, имено, книги, списанија, журналы, именици, памфлети и брошури кои содржат референтни информации на различни теми во областите на финансиите, инвестициите, корпоративната сопственост и бизнисите
 кл. 35 компјутерски услуги, имено,

обезбедување бази на податоци со деловни вести и информации, деловни корпоративни поднесоци, и деловни извештаи за правни истражувања и истражувања за усогласеност; обезбедување прилагодени статистички извештаи во врска со демографски податоци; услуги за оценување на бизниси; услуги за деловни информации; агенции за комерцијални информации; услуги за економски предвидувања; услуги за деловно истражување; обезбедување статистички информации; обезбедување информации, анализи и извештаи за општинските пазари и буџетски средства, за спојувања и купувања, за сопственост на корпорации, информации во врска со корпоративни и финансиски директори, пост трговски операции на глобалните пазари на хартии од вредност; обезбедување информативни услуги во областите на економијата, финансиите, монетарни и берзански информации, информации за размена на валути кл. 36 обезбедување информации на тема услуги за финансиско советување; обезбедување истражувачка помош на тема услуги за финансиско советување; обезбедување прилагодени статистички извештаи за финансиски податоци; финансиска анализа; финансиско советување; фискални проценки; берзански котирали цени; електронски преноси на средства; обезбедување финансиски информации за обврзници; обврзници со гаранција, комерцијална продажба и фондови за размена и инвестициски фондови; финансиски услуги, имено, обезбедување финансиски информации во вид на пазарно тргување и информации за котација за хартии од вредност; услуги за поддршка при тргување во областа на финансиски хартии од вредност, имено, трговска споредба, собирање, обработка, табулација, дистрибуција, преговарање, и извршување;

обезбедување информации за тргување со хартии од вредност, имено, класификација на хартии од вредност, брокери, дилери и издавачи; пресметка, обезбедување и ажурирање во корист на други на индекси и под-индекси на финансиски хартии од вредност; автоматизирани финансиски услуги, имено, онлајн брокерство на хартии од вредност преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување онлајн електронски компјутерски бази на податоци кои содржат информации за хартии од вредност преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување онлајн електронски компјутерски бази на податоци кои ги снабдуваат претплатниците со информации за тргување за хартии од вредност и им обезбедуваат на институциите и индивидуалните инвеститори автоматска мрежа за тргување со хартии од вредност кл. 38 телекомуникациски услуги, имено, обезбедување телекомуникациски врски со глобална компјутерска мрежа; комуникација преку компјутерски терминали, имено, електронски пренос на податоци, пораки и документи преку компјутерски терминали; компјутерски потпомогнат пренос на податоци, пораки, информации и слики; услуги на електронска пошта; електронски пренос на пораки кл. 42 услуги на софтвер како услуга (SaaS) со софтвер кој обезбедува финансиски информации во вид на тргување, финансиска размена, трговски спогодби, информации за финансиски пазари, информации за користење при тргување со сировини и прогнозирање; софтвер што не може да се преземе кој содржи финансиски информации како и бази на податоци на јавни записи за користење во врска со длабинска анализа на клиентите и проценка на корпоративен ризик; пронаоѓање на јавни документи; истражување и советување во областа на разубувањето и безбедноста



(210) **TM 2018/1059** (220) 30/10/2018
(442) 31/12/2018
(300) 017914932 08/06/2018 EM
(731) **Reuters Limited**
The Thomson Reuters Building 30 South
Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP,
GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

REFINITIV

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер и софтвер за мобилни апликации, што може да се преземе, кој содржи референтни информации во областите на финансиите, инвестициите, бизнисот, вестите; компјутерски програми за пристап до разни бази на податоци во областа на бизнисот; комуникациски софтвер за потпомагање на преносот на електронски податоци преку обезбедување пристап до бази на податоци кои обезбедуваат информации за бизнис; компјутерски програми за користење при тргување со акции и обврзници; компјутерски софтвер за собирање и дистрибуција на податоци, финансиска размена, работење со акции, работење со обврзници и финансиски трансакции; софтвер за усмерување и извршување нарачки за купување и продавање на хартии од вредност за користење од страна на брокери и дилери на хартии од вредност, како и нивните купувачи; софтвер што може да се преземе, кој обезбедува информации за користење во врска со длабинска анализа на клиентите, информации за регулаторна усогласеност на финансиски услуги и проценка на корпоративен ризик

кл. 16 печатени публикации, имено, книги, списанија, журналы, именици, памфлети и брошури кои содржат референтни информации на различни теми во областите на финансиите, инвестициите, корпоративната сопственост и бизнисите
кл. 35 компјутерски услуги, имено, обезбедување бази на податоци со деловни вести и информации, деловни корпоративни поднесоци, и деловни извештаи за правни истражувања и истражувања за усогласеност; обезбедување прилагодени статистички извештаи во врска со демографски податоци; услуги за оценување на бизниси; услуги за деловни информации; агенции за комерцијални информации; услуги за економски предвидувања; услуги за деловно истражување; обезбедување статистички информации; обезбедување информации, анализи и извештаи за општинските пазари и буџетски средства, за спојувања и купувања, за сопственост на корпорации, информации во врска со корпоративни и финансиски директори, пост трговски операции на глобалните пазари на хартии од вредност; обезбедување информативни услуги во областите на економијата, финансиите, монетарни и берзански информации, информации за размена на валути
кл. 36 обезбедување информации на тема услуги за финансиско советување; обезбедување истражувачка помош на тема услуги за финансиско советување; обезбедување прилагодени статистички извештаи за финансиски податоци; финансиска анализа; финансиско советување; фискални проценки; берзански котираны цени; електронски преноси на средства; обезбедување финансиски информации за обврзници; обврзници со гаранција, комерцијална продажба и фондови за размена и инвестициски фондови; финансиски услуги, имено, обезбедување

финансиски информации во вид на пазарно тргување и информации за котација за хартии од вредност; услуги за поддршка при тргување во областа на финансиски хартии од вредност, имено, трговска споредба, собирање, обработка, табулација, дистрибуција, преговарање, и извршување; обезбедување информации за тргување со хартии од вредност, имено, класификација на хартии од вредност, брокери, дилери и издавачи; пресметка, обезбедување и ажурирање во корист на други на индекси и под-индекси на финансиски хартии од вредност; автоматизирани финансиски услуги, имено, онлајн брокерство на хартии од вредност преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување онлајн електронски компјутерски бази на податоци кои содржат информации за хартии од вредност преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување онлајн електронски компјутерски бази на податоци кои ги снабдуваат претплатниците со информации за тргување за хартии од вредност и им обезбедуваат на институциите и индивидуалните инвеститори автоматска мрежа за тргување со хартии од вредност кл. 38 телекомуникациски услуги, имено, обезбедување телекомуникациски врски со глобална компјутерска мрежа; комуникација преку компјутерски терминали, имено, електронски пренос на податоци, пораки и документи преку компјутерски терминали; компјутерски потпомогнат пренос на податоци, пораки, информации и слики; услуги на електронска пошта; електронски пренос на пораки кл. 42 : услуги на софтвер како услуга (SaaS) со софтвер кој обезбедува финансиски информации во вид на тргување, финансиска размена, трговски спогодби, информации за финансиски пазари, информации за користење при тргување со суровини и прогнозирање; софтвер што не може да се

преземе кој содржи финансиски информации како и бази на податоци на јавни записи за користење во врска со длабинска анализа на клиентите и проценка на корпоративен ризик; пронаоѓање на јавни документи; истражување и советување во областа на разузнавањето и безбедноста

(210) **TM 2018/1060** (220) 30/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ХОУМ БРУ ДОО Скопје**
ул. Васко Карангелески бр. 9/1-33, Скопје, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ СКОПЈЕ
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, црвена
(531) 07.03.12;26.02.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;ориз;тапиока и саго;брашно и производи од жита;леб, производи од тесто и слатки;сладолед;шеќер, мед, меласа;квасец, прашок за печење;сол;сенф;оцет, сосови [како мирудии];мирудии;мраз [замрзната вода]

кл. 32 пива; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци [освен пива]
кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2018/1061 (220) 30/10/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Бојан Јовановски**
ул. Варшавска бр. 24, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена и црна
(531) 26.04.22;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 организирање, продукција, управување
и прикажување на телевизиски емисии;
телевизиски емисии

(210) ТМ 2018/1067 (220) 01/11/2018
(442) 31/12/2018

(731) **PPG INDUSTRIES OHIO, INC.**
a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of
Ohio 44111, US
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 26.05.01;26.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 мешавини за премачкување во вид на
боја за примена кај возила

(210) ТМ 2018/1070 (220) 02/11/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Друштво за туризам, трговија и**
услуги РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДОО Скопје
ул.Аминта Трети бр. 81/1 дп.2, 1000,
Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(531) 01.01.03;01.01.09;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, организирање
патувања, организирање крстарења,
придружување патници, превезување
патници, резервации за превоз, резервации
за патувања, разгледувања на културни
знаменитости и обиколки (туризам),
информирање за превоз
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности,
организирање и водење колоквиуми,
организирање и водење концерти,
организирање и водење семинари, услуги на
клубови (забава и образование),
организирање шоу програми, организирање
спортски натпревари, паркови (забавни
паркови), фотографски репортажи,
продукција на шоу програми, радио и
телевизиски програми, продавање билети
(забава), снимање видеоленти, услуги на
репортери

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци, привремено сместување, бироа за
сместување (хотели и агенции), сместување
(изнајмување за времено сместување),

резервирање за сместувања, услуги во барови, резервирање пансиони, пансиони и интернати, бифеа (снек-барови), кафетерии (експрес ресторани), услуги на камповите за летување, служење храна и пијалаци, летувалишта, резервирање хотели, хотели, изнајмување простории за состаноци, изнајмување за времено сместување, ресторани, ресторани со самопослужување

(210) **TM 2018/1083** (220) 05/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Pharmacia & Upjohn Company LLC**
7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan
49001, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

UPJOHN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 целосна линија на медицински и фармацевтски препарати, за употреба во врска со луѓето

(210) **TM 2018/1085** (220) 05/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Pharmacia & Upjohn Company LLC**
7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan
49001, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

UPJOHN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 обезбедување на здравствени и медицински онформации; здравствени услуги, имено обезбедување информации во

областа на здравјето, благосостојбата и исхраната

(210) **TM 2018/1104** (220) 07/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited,**

Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

NAVY BLUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; уреди и делови за уреди за загревање на тутун и замени за тутун наменети за инхалација

(210) **TM 2018/1106** (220) 07/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Deva Holding A.Ş.**

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.
No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

Oftamycin

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/1110** (220) 08/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Deva Holding A.Ş.****Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.****No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

Losapres

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/1123** (220) 09/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **SHIMANO INC., a corporation****organized and existing under the laws of****Japan, Manufacturers and Merchants of,****3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City,****Osaka, JP**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

HG

(531) 27.05.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 велосипеди, вклучувајќи електрични велосипеди; делови, опрема и додатоци за велосипеди, вклучувајќи и електрични велосипеди имено, осовини, осовини со интегриран менувач на брзини, осовини кои содржат електричен генератор, осовини со

интегриран мерач на моќност, рачки за брзо ослободување на оски, уреди за брзо ослободување на оски, оски на осовини на тркало, рачки за ослободување на менувач, рачки на менувач, опрема за менување на брзини, менувачи, држачи за синџири, касети, запчаници, макари адаптирани за употреба кај велосипеди, синџири, сајли на менувач, курбли, курбла со интегриран мерач на моќност, погони, преден синџир на погон, педали, педала со интегриран мерач на моќност, плочки за педали, корпички за педали (клипсери), рачки на сопирачки, сопирачки, сајли за сопирачки, влошки за сопирачки, фелни, ротори на диск сопирачки, пакни за сопирачки, тркала, гуми, внатрешни гуми, жици за тркала (шпици за тркала), навртки за шпици на тркала (нипли за тркала), средни осовини, цевки за седла, делови за склопување на рамки и вилушки амортизери, управувачи (волани), носачи на управувач за велосипеди (стем за велосипеди), рачки на волани, рогови на волани, носачи на седла, седла, индикатори за брзина на велосипеди, електрични мотори за велосипеди, прекинувачи за велосипеди

(210) **TM 2018/1124** (220) 09/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **IFFCO ITALIA S.R.L.****Via Volterra, 9, 20146, Milano, IT**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)



(591) сина, жолта и бела

(531) 27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко, млечни производи, крем, крем за готвење, маргарин, путер, растителни масти за храна, шантили крем (Chantilly cream), крем на растителна база

(210) **TM 2018/1125** (220) 12/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **ДППУ „ОФИС ПЛУС“ д.о.о.е.л. -**
Скопје
ул. Индустриска бр. 4, Скопје, МК

(540)



(531) 26.03.23;26.13.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на: ташни, куфери, ранци, несесери, паричници, ремени, ракавици, ексклузивни комплекти од паричници, пенкала и привезоци и друга галантерија изработени од кожа, текстил, рипс, пластика, метал и други соодветни материјали

(210) **TM 2018/1128** (220) 12/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) сина

(531) 27.05.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 тоалетни производи; козметички производи; парфимеријски производи
кл. 5 медицински тоалетни препарати;

медицински препарати; хемиско-фармацевтски производи; диететски и хранливи додатоци; диететски производи за медицински потреби; прехранбени додатоци и диететски препарати; лекови; лекови за човечки потреби

кл. 35 рекламирање; рекламирање и промоција

(210) **TM 2018/1129** (220) 12/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET**
ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKİŞEHİR , TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела и сите нијанси на жолта

(531) 02.09.23;25.12.03;27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити; чоколади; слатки; крекери; наполитанки; торти; тартови; десерти, имено пекарски десерти, десерти базирани на брашно и чоколадо, мус десерти, замрзнати десерти; сладоледи; мраз за јадење

(210) **TM 2018/1147** (220) 15/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Deva Holding A.Ş.**
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.
No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Progast

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/1149** (220) 15/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **ЛИОН ДОО**

ул. "Ленинова" бр. 1, 2200, Св. Николе, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно виолетова,

розова, жолта, црвена, кафена, црна, сина

(531) 01.01.01;01.15.11;04.03.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки, бисквити, бонбони, вафли, обланди, кроасани, какао, какао крем, колачиња, чоколадо, чоколадни бонбони, флипс, подготовки од жита, корнфлекс

кл. 32 безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови

(210) **TM 2018/1150** (220) 16/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта и црвена

(531) 01.03.02;26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо и производи од месо, живина и производи од живина, дивеч и производи од дивеч, колбаси и производи од колбаси, риба и производи од риба, морска храна (што не е жива) и производи од истата, мекотели и ракови (што не се живи) и производи од истите, екстракти од месо, екстракти од риба, екстракти од живина, екстракти од дивеч и екстракти од зеленчук, овошје и зеленчук, исто и маринирано благо и/или кисело, конзервирано овошје и зеленчук, пулпа од овошје и зеленчук, сите видови на производи од компир (вклучени во оваа класа), сите горе споменати стоки исто така конзервирани, готвени, сушени и/или замрзнати; деликатеси од риба, особено маринирани харинги, филети од харинги наполнети со кисели краставички, пржени харинги, сирови млади харинги, јагленар во масло, чаден лосос, чадени рибини филети, кавијар, ракчиња и месо од ракови во саламура и/или сос; предјадења, во суштина составени од месо и/или риба и/или морска храна и/или живина и/или дивеч и/или колбаси и/или зеленчук и/или овошје и/или сирење (вклучено во оваа класа); салати базирани на месо, риба, живина, дивеч, колбаси, морска храна, зеленчук и/или овошје; полупроцесирани оброци, оброци спремни за сервирање и замрзната храна, особено исклучително или во суштина што се содржи од месо, риба, живина, дивеч, морска храна, компири, процесирани овошја, зеленчуци и/или сирење

(вклучено во оваа класа); желеа, џемови, мармалади, овошна каша и други слатки намази (овошни производи); процесирани бадеми, процесирани јаткасти плодови или сите видови на мешавина од јаткасти плодови, исто така со сушени овошја; ужинки базирани на компири кои се вклучени во оваа класа, особено чипс од компири и стапчиња од компири; масла и масти за јадење, маслиново масло; јајца, млеко и млечни производи (вклучени во оваа класа); десерти базирани на јогурт, сурутка, крем, млеко и/или овошја; супи, чорби, подготовки за супа, гулаши, исто така спремни за сервирање; свежи овошја и зеленчук, сечени и во форма на салати

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе; брашно и житни производи, житарки, мусли и интегрални производи; напитоци од кафе, напитоци од чај, напитоци од какао и напитоци од чоколадо; подготовки од кафе и какао за правење алкохолни и безалкохолни пијалоци; ароми за прехамбени производи; леб и производи од леб, печива и слаткарски производи; слатки и бонбони (исто користејќи хранливи засладувачи), чоколадо и чоколадни стоки, чоколадни бонбони, мраз што се јаде; мед, меласа; инстант мешавини за правење на сите видови на кнедли; инстант теста, особено тесто за кнедли, тесто од квасец, надуена смеса; состојки за печење, особено прашок за печиво, квасец, преливи, чоколадни преливи за преливање на слаткарски производи, печива и пралине и за подготвување филови за слаткарски производи, печива и пралине; желе за преливање на овошни торти, стабилизатор за шлаг, печива со вкусови и ароми за торти поинакви од есенцијални масла, шеќерни трошки, марципан, марципан маса, нугат, обланди кои се печат, ванила и ванилин шеќер, ванилини стапчиња; пченкарен скроб,

сос за згуснување; пудинг, прашок за правење крем; оброци од тестенини во било кој вид, исто така и готови за сервирање и /или длабоко замрзнати; слатки оброци спремни за сервирање базирани на тестенини, ориз и/или интегрални производи, особено пудинг од ориз, семолина пудинг, палачинки Kaiserschmarrn (исецкани и зашеќерени палачинки со суво грозје); сол, сенф; мајонез, ремулада, песто, кечап; оцет, сосови (зачини), преливи за салати; зачини, екстракти од зачини, сушени и замрзнати сушени билки за зачинување; пици и пици производи; тестенини, исто така и спремни за сервирање и/или длабоко замрзнати; отворени сендвичи, отворени округли лепчиња и отворени багети; суши; салати базирани на ориз и/или тестенини; полу процесирани оброци, оброци спремни за сервирање и замрзната храна, особено исклучиво или во суштина што се содржат од тестенини и/или ориз и/или интегрални производи и/или печива и/или слаткарски производи (вклучени во оваа класа); пити

кл. 31 свежи овошја и зеленчук; свежи јаткасти плодови од сите видови и бадеми; риба, мекотели и ракчиња (живи)

кл. 32 пива; минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалаци и овошни џусеви; сирупи и други подготовки за правење пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива)

(210) **TM 2018/1151** (220) 16/11/2018
(442) 31/12/2018

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



EMOTIONALI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки, особено слаткарски производи,
чоколадо, чоколадни производи, долготрајни
печива, мраз

(210) **TM 2018/1152** (220) 16/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HAMPSTEAD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво); џин

(210) **TM 2018/1153** (220) 16/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ANESSIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво);
особено жестоки алкохолни пијалаци

(210) **TM 2018/1154** (220) 16/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BATURRICA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво); вина,
пенливи вина

(210) **TM 2018/1161** (220) 16/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

PIKOK

(531) 27.05.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо и колбаси, производи од месо и
сувомеснати производи, конзервирано месо и
колбаси, желе од месо, месни екстракти,
оброци готови за послужување кои
првенствено се состојат од месо и/или
колбаси и/или производи од месо и/или
сувомеснати производи и/или зеленчуци;
сите горенаведени производи исто така и во
конзервирана состојба

(210) **TM 2018/1162** (220) 15/11/2018

(442) 31/12/2018

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Castello

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 сите видови на состојки за печење, кои се вклучени во оваа класа, кандирани овошје, кандирани цреши, суво грозје, суво грозје од сорта султана, кандирана кора од портокал и кандирана кора од лимон; подготвени бадеми и јаткасти плодови од сите видови; рендан кокос (кокосово брашно); готови полнења за печење, кои во главно се состојат од семе од афион, јаткасти плодови, бадеми, кокосово брашно и/или овошје; желатин (за исхрана); мелено семе од афион; намирници за ароматизирање, кои се вклучени во оваа класа, имено, кора и/или пулпа од агруми, вклучително во сушена или дехидрирана форма; конзервирано и варено овошје и зеленчук

кл. 30 брашно и производи направени од житарки; шеќер; сол; какао; скроб за исхрана,

компиров скроб, пченкарен скроб; сврзувачки агенси за сосови, сос во прав; сите сите видови на состојки за печење, вклучени во оваа класа, имено глазури за торти, преливи, премази, препарати за зацврстување на изматен шлаг крем, ароми и есенции за печење, шеќерен прелив, марципан, смеси од марципан, слатки од јаткасти плодови, обланда, ванила и ванилин шеќер, ванилини стапчиња; мед, меласа; чоколадо и производи од чоколадо, чоколадни преливи, листови од чоколадо, гранули и снегулки од чоколадо; чоколадни украси за торти и слатки; квасец; нараснувачки агенси за печење, особено прашок за печиво, сода бикарбона (за печење); зачини и мешавини од зачини; намирници за ароматизирање, вклучени во оваа класа, ароми од агруми, освен етерични масла, наменети за печење; пекарски мешавини, мешавини за правење на леб, фондан (паста за торти); тестенини; печива и слатки; леб и производи од леб, презла и лебни трошки; колачи, торти; кондиторски производи; пудинзи, прашок за пудинг, состојки за правење на десерти



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)						
		5	МК/Т/2018/0939	12	МК/Т/2018/0986	25	МК/Т/2018/0897
1	МК/Т/2018/0584	5	МК/Т/2018/0940	12	МК/Т/2018/1047	25	МК/Т/2018/0898
1	МК/Т/2018/0925	5	МК/Т/2018/0941	12	МК/Т/2018/1123	25	МК/Т/2018/0899
1	МК/Т/2018/0939	5	МК/Т/2018/0968	14	МК/Т/2018/0430	25	МК/Т/2018/0952
1	МК/Т/2018/0940	5	МК/Т/2018/0969	14	МК/Т/2018/0609	25	МК/Т/2018/0973
1	МК/Т/2018/0941	5	МК/Т/2018/0970	16	МК/Т/2018/0542	25	МК/Т/2018/0984
2	МК/Т/2018/1067	5	МК/Т/2018/0981	16	МК/Т/2018/0616	25	МК/Т/2018/0986
3	МК/Т/2018/0570	5	МК/Т/2018/0982	16	МК/Т/2018/0617	28	МК/Т/2017/0448
3	МК/Т/2018/0616	5	МК/Т/2018/0994	16	МК/Т/2018/0897	28	МК/Т/2018/0609
3	МК/Т/2018/0617	5	МК/Т/2018/1011	16	МК/Т/2018/0898	28	МК/Т/2018/0973
3	МК/Т/2018/0897	5	МК/Т/2018/1025	16	МК/Т/2018/0899	28	МК/Т/2018/0984
3	МК/Т/2018/0898	5	МК/Т/2018/1083	16	МК/Т/2018/1050	28	МК/Т/2018/0986
3	МК/Т/2018/0899	5	МК/Т/2018/1106	16	МК/Т/2018/1056	28	МК/Т/2018/1041
3	МК/Т/2018/0945	5	МК/Т/2018/1110	16	МК/Т/2018/1059	28	МК/Т/2018/1044
3	МК/Т/2018/0946	5	МК/Т/2018/1128	17	МК/Т/2018/0610	29	МК/Т/2016/1162
3	МК/Т/2018/0971	5	МК/Т/2018/1147	18	МК/Т/2018/0430	29	МК/Т/2018/0074
3	МК/Т/2018/1051	6	МК/Т/2018/0610	18	МК/Т/2018/0609	29	МК/Т/2018/0078
3	МК/Т/2018/1128	6	МК/Т/2018/1047	18	МК/Т/2018/0984	29	МК/Т/2018/0910
4	МК/Т/2018/0597	9	МК/Т/2017/0408	18	МК/Т/2018/0986	29	МК/Т/2018/0978
4	МК/Т/2018/1051	9	МК/Т/2017/0409	19	МК/Т/2018/0610	29	МК/Т/2018/1124
5	МК/Т/2016/0745	9	МК/Т/2018/0430	19	МК/Т/2018/1043	29	МК/Т/2018/1150
5	МК/Т/2018/0074	9	МК/Т/2018/0597	19	МК/Т/2018/1055	29	МК/Т/2018/1161
5	МК/Т/2018/0078	9	МК/Т/2018/0598	20	МК/Т/2018/0609	29	МК/Т/2018/1162
5	МК/Т/2018/0568	9	МК/Т/2018/0601	20	МК/Т/2018/0610	30	МК/Т/2016/1162
5	МК/Т/2018/0569	9	МК/Т/2018/0921	20	МК/Т/2018/0986	30	МК/Т/2018/0074
5	МК/Т/2018/0609	9	МК/Т/2018/0998	21	МК/Т/2018/0609	30	МК/Т/2018/0078
5	МК/Т/2018/0667	9	МК/Т/2018/1047	24	МК/Т/2018/0616	30	МК/Т/2018/0484
5	МК/Т/2018/0668	9	МК/Т/2018/1048	24	МК/Т/2018/0617	30	МК/Т/2018/0609
5	МК/Т/2018/0669	9	МК/Т/2018/1056	25	МК/Т/2017/1002	30	МК/Т/2018/0616
5	МК/Т/2018/0681	9	МК/Т/2018/1059	25	МК/Т/2017/1003	30	МК/Т/2018/0617
5	МК/Т/2018/0897	11	МК/Т/2018/0382	25	МК/Т/2018/0430	30	МК/Т/2018/0978
5	МК/Т/2018/0898	11	МК/Т/2018/0939	25	МК/Т/2018/0542	30	МК/Т/2018/1008
5	МК/Т/2018/0899	11	МК/Т/2018/0940	25	МК/Т/2018/0609	30	МК/Т/2018/1009
5	МК/Т/2018/0919	11	МК/Т/2018/1048	25	МК/Т/2018/0616	30	МК/Т/2018/1060
5	МК/Т/2018/0920	12	МК/Т/2018/0597	25	МК/Т/2018/0617	30	МК/Т/2018/1129

30	МК/Т/2018/1149
30	МК/Т/2018/1150
30	МК/Т/2018/1151
30	МК/Т/2018/1162
31	МК/Т/2016/1162
31	МК/Т/2018/1150
32	МК/Т/2015/0473
32	МК/Т/2017/0033
32	МК/Т/2018/0978
32	МК/Т/2018/1060
32	МК/Т/2018/1149
32	МК/Т/2018/1150
33	МК/Т/2015/0473
33	МК/Т/2018/0830
33	МК/Т/2018/1011
33	МК/Т/2018/1060
33	МК/Т/2018/1150
33	МК/Т/2018/1152
33	МК/Т/2018/1153
33	МК/Т/2018/1154
34	МК/Т/2018/0579
34	МК/Т/2018/0580
34	МК/Т/2018/0581
34	МК/Т/2018/1104
35	МК/Т/2016/0156
35	МК/Т/2017/0448
35	МК/Т/2018/0074
35	МК/Т/2018/0078
35	МК/Т/2018/0601
35	МК/Т/2018/0602
35	МК/Т/2018/0722
35	МК/Т/2018/0725
35	МК/Т/2018/0781

35	МК/Т/2018/0796
35	МК/Т/2018/0830
35	МК/Т/2018/0938
35	МК/Т/2018/0939
35	МК/Т/2018/0940
35	МК/Т/2018/0952
35	МК/Т/2018/0973
35	МК/Т/2018/0986
35	МК/Т/2018/1008
35	МК/Т/2018/1009
35	МК/Т/2018/1025
35	МК/Т/2018/1040
35	МК/Т/2018/1048
35	МК/Т/2018/1050
35	МК/Т/2018/1055
35	МК/Т/2018/1056
35	МК/Т/2018/1059
35	МК/Т/2018/1125
35	МК/Т/2018/1128
36	МК/Т/2018/0256
36	МК/Т/2018/0542
36	МК/Т/2018/0602
36	МК/Т/2018/0938
36	МК/Т/2018/1040
36	МК/Т/2018/1056
36	МК/Т/2018/1059
37	МК/Т/2018/0938
37	МК/Т/2018/1040
37	МК/Т/2018/1043
38	МК/Т/2017/0408
38	МК/Т/2017/0409
38	МК/Т/2018/0601
38	МК/Т/2018/0602

38	МК/Т/2018/0998
38	МК/Т/2018/1050
38	МК/Т/2018/1056
38	МК/Т/2018/1059
39	МК/Т/2018/0074
39	МК/Т/2018/0078
39	МК/Т/2018/0597
39	МК/Т/2018/0922
39	МК/Т/2018/1008
39	МК/Т/2018/1009
39	МК/Т/2018/1047
39	МК/Т/2018/1070
40	МК/Т/2018/0923
40	МК/Т/2018/0924
41	МК/Т/2017/0408
41	МК/Т/2017/0409
41	МК/Т/2017/0448
41	МК/Т/2017/1002
41	МК/Т/2017/1003
41	МК/Т/2018/0542
41	МК/Т/2018/0598
41	МК/Т/2018/0601
41	МК/Т/2018/0830
41	МК/Т/2018/0921
41	МК/Т/2018/0967
41	МК/Т/2018/0985
41	МК/Т/2018/0998
41	МК/Т/2018/1041
41	МК/Т/2018/1044
41	МК/Т/2018/1050
41	МК/Т/2018/1061
41	МК/Т/2018/1070
42	МК/Т/2018/0256

42	МК/Т/2018/0598
42	МК/Т/2018/0938
42	МК/Т/2018/0939
42	МК/Т/2018/0940
42	МК/Т/2018/0967
42	МК/Т/2018/1055
42	МК/Т/2018/1056
42	МК/Т/2018/1059
43	МК/Т/2018/0074
43	МК/Т/2018/0078
43	МК/Т/2018/0256
43	МК/Т/2018/0583
43	МК/Т/2018/0722
43	МК/Т/2018/0781
43	МК/Т/2018/0796
43	МК/Т/2018/0877
43	МК/Т/2018/0922
43	МК/Т/2018/0923
43	МК/Т/2018/0924
43	МК/Т/2018/0979
43	МК/Т/2018/0985
43	МК/Т/2018/1005
43	МК/Т/2018/1006
43	МК/Т/2018/1060
43	МК/Т/2018/1070
44	МК/Т/2018/0796
44	МК/Т/2018/0863
44	МК/Т/2018/0925
44	МК/Т/2018/1085
45	МК/Т/2018/0967



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
Agro Kor sh.p.k	MK/T/2018/1008
Agro Kor sh.p.k	MK/T/2018/1009
378715 BC Ltd	MK/T/2018/0939
378715 BC Ltd	MK/T/2018/0940
378715 BC Ltd	MK/T/2018/0941
Amouage SAOC	MK/T/2018/0971
British American Tobacco (Brands) Limited,	MK/T/2018/1104
Burwitz Bernd Oscar Ulrich	MK/T/2018/1011
CJ Corporation	MK/T/2018/0601
Colgate - Palmolive Company, A Delaware Corporation	MK/T/2018/0570
Deva Holding A.Ş.	MK/T/2018/0968
Deva Holding A.Ş.	MK/T/2018/0969
Deva Holding A.Ş.	MK/T/2018/0970
Deva Holding A.Ş.	MK/T/2018/1106
Deva Holding A.Ş.	MK/T/2018/1110
Deva Holding A.Ş.	MK/T/2018/1147
Diamond Quest Ltd	MK/T/2018/0579
Diamond Quest Ltd	MK/T/2018/0580
Diamond Quest Ltd	MK/T/2018/0581
E.J. PAPADOPOULOS S.A. Biscuit and Food Products Manufacturing Company	MK/T/2018/0484
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/2018/1129
FRUTEX sh.p.k.	MK/T/2015/0473
GENEVA LABORATORIES LIMITED, a British Virgin Islands company	MK/T/2018/0945
GENZYME CORPORATION	MK/T/2018/0568
GENZYME CORPORATION	MK/T/2018/0569
GoPro, Inc	MK/T/2018/0598
IFFCO ITALIA S.R.L.	MK/T/2018/1124
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.	MK/T/2018/1128
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2018/1150
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2018/1151
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2018/1152
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2018/1153
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2018/1154
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2018/1161

Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2018/1162
MERISANT COMPANY 2 SARL	MK/T/2018/0584
Mylan Pharmaceuticals, Inc.	MK/T/2018/0994
NBA Properties, Inc.	MK/T/2017/1002
NBA Properties, Inc.	MK/T/2017/1003
NEOSTRATA COMPANY, INC.	MK/T/2018/0946
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.	MK/T/2018/1067
a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	
Pfizer Inc.	MK/T/2018/0982
Pharmacia & Upjohn Company LLC	MK/T/2018/1083
Pharmacia & Upjohn Company LLC	MK/T/2018/1085
Reebok International Limited	MK/T/2018/0984
Reuters Limited	MK/T/2018/1056
Reuters Limited	MK/T/2018/1059
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	MK/T/2018/0998
S.C. Johnson & Son, Inc.	MK/T/2018/1051
SHIMANO INC., a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of,	MK/T/2018/1123
Snap Inc.	MK/T/2018/0921
Wienerberger AG	MK/T/2018/1043
Џамбаски Игор	MK/T/2018/1047
АС ФРУТ ГРУП ДОО Скопје	MK/T/2017/0033
БИС ОИЛ ДОО Скопје	MK/T/2018/1040
БУШИ ФАШИОН ДОО СКОПЈЕ	MK/T/2018/0796
Бојан Јовановски	MK/T/2018/1061
Бучков Ламбе	MK/T/2018/1025
Георги Димитров	MK/T/2018/0616
Георги Димитров	MK/T/2018/0617
ДППУ „ОФИС ПЛУС“ д.о.о.е.л. - Скопје	MK/T/2018/1125
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2018/0910
ДУ Мастер бариста ДООЕЛ	MK/T/2018/0979
Драги Филевски	MK/T/2018/0923
Драги Филевски	MK/T/2018/0924
Друштво MEDOCNEMIE Ltd.	MK/T/2018/0919
Друштво MEDOCNEMIE Ltd.	MK/T/2018/0920
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2018/0542
Друштво за посредување и консалтинг ФОРТОНМКА ДОО Скопје	MK/T/2018/0938
Друштво за производство трговија и услуги ЦОКС ПРЕМИУМ ДОО Струмица	MK/T/2018/0952
Друштво за производство трговија и услуги МОН АМИ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2018/0986



Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар	МК/Т/2018/0667
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар	МК/Т/2018/0668
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар	МК/Т/2018/0669
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар	МК/Т/2018/0681
Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМПЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО Скопје	МК/Т/2018/1044
Друштво за производство, трговија и услуги КТИТОР ДОО Скопје	МК/Т/2018/0597
Друштво за производство, трговија и услуги ХОУМ БРУ ДОО Скопје	МК/Т/2018/1060
Друштво за производство, трговија на големо и мало, угостителство и туризам ХЕМОМЕТАЛ Велковска Рада ДОО увоз-извоз Битола	МК/Т/2018/0925
Друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги ЧИКАГО СТОУН. ЛЛЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Равен Гостивар	МК/Т/2018/1055
Друштво за промет и услуги БИОТИКА-МК ДООЕЛ увоз-извоз Неготино	МК/Т/2018/0609
Друштво за спорт ФИТНЕС РЕВОЛУЦИЈА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2017/0448
Друштво за трговија и услуги КУТИВО експорт-импорт ДОО Скопје	МК/Т/2018/0602
Друштво за трговија, увоз-извоз, услуги, превоз и угостителство МИГ-ТРАВЕЛ ДООЕЛ Битола	МК/Т/2018/0922
Друштво за туризам, трговија и услуги РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДОО Скопје	МК/Т/2018/1070
Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/1005
Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/1006
Друштво за услуги Б. КОФИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/0722
Друштво за услуги Б. КОФИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/0781
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2016/0745
Друштво на филмските работници на Република Македонија	МК/Т/2017/0408
Друштво на филмските работници на Република Македонија	МК/Т/2017/0409
Железнички одбојкарски клуб Работнички Скопје	МК/Т/2018/1041
Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки ЗА НАС	МК/Т/2018/0382
Зоран Коколански	МК/Т/2018/0877
ИБУТИК ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/2016/0156
КАРАОРМАН АД извоз-увоз Скопје	МК/Т/2018/0583
Клинг Ерсгард Анна Ингела	МК/Т/2018/0985
Колар Фешн ДООЕЛ Орешани	МК/Т/2018/0430
ЛИОН ДОО	МК/Т/2018/1149
Марјан Тодоровски	МК/Т/2018/0610

Милчо Манчевски	МК/Т/2018/0830
Натурфарма България ЕООД	МК/Т/2018/0981
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп	МК/Т/2018/0978
Панде Марковски	МК/Т/2018/0725
Петрушевски Љупчо	МК/Т/2018/0863
Петрушевски Чеде	МК/Т/2018/0973
Радислав Анастасовски	МК/Т/2018/0074
Радислав Анастасовски	МК/Т/2018/0078
СИНАНИ НИМЕТУЛА	МК/Т/2018/1048
Стјуарт Инспект ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/0967
ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/2018/0897
ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/2018/0898
ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/2018/0899
Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2018/1050
Фонд за иновации и технолошки развој	МК/Т/2018/0256
„Кривогаштани промет“ доо	МК/Т/2016/1162



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **26955** (151) 19/12/2018
(210) ТМ 2009/9 (220) 12/01/2009
(181) 12/01/2019
(450) 31/12/2018

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје**
бул. Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 гел за ултразвучна дијагностичка терапија

(111) **26957** (151) 20/12/2018
(210) ТМ 2010/68 (220) 01/02/2010
(181) 01/02/2020
(450) 31/12/2018

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз Скопје**
ул.„Лермонтова“ бр.3/4, 1000 Скопје, МК
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции што се користат како додаток на исхраната
кл. 30 додатоци за исхрана, екстракти за исхрана
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со диететски супстанции

(111) **26956** (151) 20/12/2018
(210) ТМ 2011/1372 (220) 29/12/2011
(181) 29/12/2021
(450) 31/12/2018

(732) **ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт**
ул.516 66, 1000 Скопје, МК
(740) **Адвокатско друштво ПОЛЕНАК**
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, сина, портокалова, црвена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, рибино масло за медицинска употреба, дезинфекциони пасти, билни чаеви за медицинска употреба, млеко брашно за бебиња, лековити корења, минерални додатоци на храната, матичен млеч [за медицинска употреба], витамински производи
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,



саго, замена за кафе;брашно и производи од жита, производи од тесто, сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за печење, сол, сосови (како мирудии);мирудии;снегулки (пченкарни снегулки), снегулки (овсени снегулки), чипс [производи од житарици], мусли, крекери кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **26933** (151) 19/12/2018
(210) ТМ 2012/1356 (220) 19/12/2012
(181) 19/12/2022
(450) 31/12/2018

(732) **SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.**

Room 618 Building Number 1, Lucky City Commercial center, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, CN

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

INGCO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи кои не се рачни; инкубатори за јајца; автоматски продажни машини; машински алати и алати на напојување; алати управувани од воздух, воздушни компресори; алати за градина и косилки на напојување; пумпи; замјоделски машини; генератори; мотори; ланчани дигалки; електрични машини за заварување; ацесоари за електрични алати кл. 8 рачни алати и направи; прибор за

јадење; ладно оружје; жилети; торби за алат; алат за градини; инструменти за стругање; битови за рачни алати; дискови за дробење, дискови за сечење, дискови за полирање, дискови за брусене, сечила за пили кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компактни дискови, ДВД-а и други дигитални медији за снимање; механизми за апарати што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери; компјутерски софтвер; апарати за гаснење пожар; безбедносни апарати и инструменти за превенција од несреќи или повреди; батерии, полначи за батерии

(111) **26947** (151) 19/12/2018
(210) ТМ 2015/232 (220) 25/02/2015
(181) 25/02/2025
(450) 31/12/2018

(732) **Друштво за производство и промет со мелнички и пекарски производи ЖИТО ЈУГ АД увоз извоз Кавадарци ул.Индустриска бр.17,, Кавадарци, Кавадарци, МК**

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
Ул."Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

Жито Вардар

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 ориз, брашно и производи од жита
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и
 складирање стока; организирање патувања

(111) **26948** (151) 19/12/2018
 (210) ТМ 2015/233 (220) 25/02/2015
 (181) 25/02/2025
 (450) 31/12/2018

(732) **Друштво за производство и промет
 со мелнички и пекарски производи ЖИТО
 ЈУГ АД увоз извоз Кавадарци**
ул.Индустриска бр.17,, Кавадарци,
Кавадарци, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
 Ул."Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000 Скопје,
 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 ориз, брашно и производи од жита
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и
 складирање стока; организирање патувања

(111) **26935** (151) 18/12/2018
 (210) ТМ 2015/775 (220) 29/07/2015
 (181) 29/07/2025
 (450) 31/12/2018

(732) **ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО**
експорт-импорт

ул.516 бр. 10, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
 ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
 управување со работи; рекламирање,
 ширење на рекламен материјал (трактати,
 проспекти печатени материјали, примероци),
 организирање дејности и советување за
 организирање дејности, јавно мислење
 (испитување на јавно мислење),
 компјутеризирана работа со датотеки,
 организирање изложби во комерцијални и
 рекламни цели, on-line рекламирање по пат
 на компјутерска мрежа; објавување рекламни
 текстови; изнајмување рекламен простор;
 односи јавност; маркетиншки истражувања,
 маркетиншки студии, објавување на текстови;
 on-line продажба по пат на компјутерска
 мрежа, маркетиншки истражувања,
 маркетиншки студии; комерцијални
 информации и советување на потрошувачите
 [продавници за советување на потрошувачи,
 услуги при продажба на големо и мало на
 прехранбени производи (производи од жита,
 леб, производи од тесто и слатки, мед, сосови
 (како мирудии), мирудии, земјоделски,
 градинарски и шумски производи и зрнести
 производи, семиња, пивски слад, минерална
 и сода вода други безалкохолни пијалоци,
 пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи
 кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалоци

(111) **26928** (151) 13/12/2018
 (210) ТМ 2015/1198 (220) 23/11/2015
 (181) 23/11/2025
 (450) 31/12/2018

(732) **Fortex Nutraceuticals LTD Sofia**
Aleksandar S. Pushkin bul. No. 34, 1618,
Sofia, BG

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
 (540)

АГНЕС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба
кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба

(111) **26930** (151) 19/12/2018
(210) ТМ 2016/847 (220) 31/08/2016
(181) 31/08/2026
(450) 31/12/2018

(732) **Здружение за модни танци ИТ ДА БИТ Скопје**

ул. Бел Камен бр. 9, Скопје, МК
(540)



(591) виолетова, жолта, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 одржување часови по танц; танц студио; организирање танц настани

(111) **26901** (151) 19/12/2018
(210) ТМ 2016/853 (220) 02/09/2016
(181) 02/09/2026
(450) 31/12/2018

(732) **Halil Irfan Bumin**
Goztepe Mah. Bahariyeli Sk. no: 27 Ic Kapi
No:3, Kadikoily, Istanbul, TR

(740) **ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ**
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)



(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи;
кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции;

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот
 кл. 37 градежни конструкции; поправки;
 инсталациони услуги
 кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражување и планирањето поврзано со нив;
 индустриски анализи и истражувачки услуги

(111) **26936** (151) 18/12/2018
 (210) ТМ 2017/23 (220) 12/01/2017
 (181) 12/01/2027
 (450) 31/12/2018

(732) **Друштво за производство, трговија
 и услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-
 извоз Скопје**

ул. "Виргино" бр. 89, 1000, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, бела, црвена, сива, темно
 зелена, розева

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 цејлонски чај
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(111) **26924** (151) 13/12/2018
 (210) ТМ 2017/58 (220) 25/01/2017
 (181) 25/01/2027
 (450) 31/12/2018

(732) **ЛАЈФВОЧ МК ДООЕЛ Скопје**
**Бул.Мит. Теодосиј Гологанов бр. 26/ кат 4,
 Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
 Мишев

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис
 Центар 2ри кат, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, зелена, сина, тиркизна

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 43 изработка и развој на компјутерски
 хардвер и софтвер

(111) **26915** (151) 11/12/2018
 (210) ТМ 2017/493 (220) 09/05/2017
 (181) 09/05/2027
 (450) 31/12/2018

(732) **Трговско друштво за трговија,
 производство и услуги на големо и мало
 ПРЕХРАБЕНА ИНДУСТРИЈА**

СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје
ул.„Качански пат“ бб, 1000, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 квасец, прашок за печење, сол, сенф,
 оцет, сосеви (како мирудии);мирудии,
 мраз;солени переци, грицки, снек (snack)
 храна, солени флипс со вкус на кикиритки

(111) **26906** (151) 10/12/2018



(210) ТМ 2017/630 (220) 20/06/2017
(181) 20/06/2027
(450) 31/12/2018

(732) **Halil Irfan Bumin**

Goztepe Mah. Bahariyeli Sk.no: 27 Ic Kapi

No:3, Kadikoiy, Istanbul, TR

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

(540)

ПЕРА Констракшн и Инженеринг

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен; неметални преносни конструкции

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги

(111) **26919** (151) 13/12/2018

(210) ТМ 2017/640 (220) 22/06/2017

(181) 22/06/2027

(450) 31/12/2018

(732) **EMONA Sh.p.k. export-import**

Kongresi i Manastirit p.n. 42000 Vushtri, --

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)

MIKULLOVCI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз; тапиока, саго и замена за кафе; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња; природни билки и цвеќиња; храна за животни; слад

кл. 32 пива; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива)

кл. 35 рекламирање; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи; управување со работи и консултации; услуги за управување на опарации за дистрибуцијата на производи; услуги за продажба на мало и големо кл. 39 транспорт; пакување и складирање стоки; собирање, дистрибуција и испорака на пакувани производи и / или стока

(111) ~~26931~~ (151) 19/12/2018

(210) ТМ 2017/730 (220) 19/07/2017

(181) 19/07/2027

(450) 31/12/2018

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги КАРПА НА ЕВРОПА ДООЕЛ увоз-извоз Битола**

ул. Рузвелтова бр. 17/7, Битола, МК

(540)

КАРПА НА ЕВРОПА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти за научни испитувања во лаборатории, апарати и инструменти за контрола на бродови, како што се апаратите и инструментите за мерење и за пренос на наредби; апарати за забава што се користат само со надворешни екрани или монитори; компјутерски програми и софтвер, без оглед на носачите на податоци или начините на ширење, односно софтвер снимена магнетни носачи на податоци или спуштен од далечинска компјутерска мрежа, апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола); апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или снимка; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони;

регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за дијагноза што не се за медицинска употреба; апарати за забава приспособени за употреба со надворешен екран или монитор; апарати за меѓусебна комуникација; апарати за чистење дискови за снимање звук; кодирани бележници за идентификација, магнетни бележници (електронски бележници); влакна за оптички кабли; ДВД плеери; дискетни единици за компјутери; компакт дискови [аудио- видео]; компакт дискови [меморија само за читање; дискови за сметање; дискови за снимање звук; екрани за проекција електронски изданија што можат да се симнат од интернет; електронски огласни табли; електронски пенкала [видеотерминали]; електронски цртачи; елементи со магнетска лента за компјутери картички (кодирани картички), магнетни; картички со интегрално коло [мемориски смарт картички]; компакт диск плеери ; дискетни единици за компјутери; печатачи за употреба со компјутери; компјутерски бележници; подлоги за компјутерски глумчиња; компјутерски мемории; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски периферни уреди; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен; компјутерски тастатури; компјутерско глумче [опрема за обработка на податоци]; лаптоп компјутери; ласери што не се за медицинска употреба; ленти (апарати за демагнетизирање за магнетски ленти); ленти за снимање звук; ленти за чистење на главите на уреди за снимање леќи; леќи (оптички леќи); магнети; магнетни дискови; магнетни енкодери; магнетни жици; магнетни карти за идентификација; магнетни ленти; магнетни носачи на податоци; магнетофони; магнетска



лента (елементи со магнетска лента), за компјутери; машини за сметање; машини за собирање; машини за факсимил; машини за фактурирање; мемориски смарт картички [картички со интегрално коло]; микропроцесори; модеми; монитори [компјутерски програми]; монитори [компјутерски хардвер]; електронски огласни табли; оптички влакна [филаменти за спроведување светлина]; оптички дискови; оптички носачи на податоци; оптички читачи на знаци; предаватели [телекомуникации]; предаватели на електронски сигнали; предавателни уреди [телекомуникации]; преносни снимачи на звук; преносни телефони; процесори [централни процесорски единици]; процесори за обработка на текст сигнали (предаватели на електронски сигнали); скенери [опрема за обработка на податоци]; слајд проектори; ДНАчипови; чипови [интегрални кола]; читачи [опрема за обработка на податоци]; читачи на бар кодови

кл. 35 услуги на рекламирање за други; помош при водење на работењето и управување со работата; изнајмување автомати; административна обработка на нарачките за купување; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; помош во водењето бизнис; бизнис информации; бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); комерцијално или индустриско управување (помош за комерцијално и индустриско управување); компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку

комуникациски медиуми), за малопродажба; објавување рекламни текстови; телефонски одговор за претплатниците што не се достапни; пребарување (бизнис пребарување); пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; советување за бизнис работење; советување за бизнис работење и организација; советување за организирање на работењето; статистички податоци (собирање статистички податоци); услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми]; услуги за преместување на бизнисите

кл. 37 услуги на поправка на електрика, апаратура, инструменти, алати сл; инсталациски услуги на електрика, апаратура, инструменти, алати сл; компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер); монтирање, одржување и поправка на канцелариски машини и опрема; монтирање, одржување и поправка на машини; поправки (информации за поправки) кл. 38 услуги на телекомуникации; апарати за испраќање пораки (изнајмување апарати за испраќање пораки); електронска пошта; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на телекомуникациите; испраќање пораки; комуникации со телефон; комуникација со

мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пошта (електронска пошта); пренесување по факс; пренесување преку сателит; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; соби за разговор (обезбедување интернет соби за разговор); телевизиско купување [телешопинг] (обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; телекомуникации (информации од областа на телекомуникациите); телекомуникациски канали (обезбедување телекомуникациски канали) за телевизиско купување [телешопинг]; телефон (комуникации со телефон); телефонски услуги; услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок; услуги на пренесување конференции од далечина; услуги со говорна пошта; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив во областа на компјутерското програмирање; индустриски анализи и истражувачки услуги во областа на компјутерското програмирање; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер за други, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер по нарачка, алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за

интернет; анализа на компјутерски системи; давање простор за веб [интернет] страници; дизајн (графички дизајн); дизајн (индустриски дизајн); заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; истражување и развој за други; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; контролирање на квалитетот; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]

(111) **26920** (151) 19/12/2018
(210) ТМ 2017/792 (220) 09/08/2017
(181) 09/08/2027
(450) 31/12/2018

(732) **Меглена Димишкова**
ул. Рампо Левката бр. 1, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) кафена (темно и светло и нијанси на кафена), бела, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто; мали кифли (печива)

(111) **26891** (151) 12/12/2018

(210) ТМ 2017/900 (220) 21/09/2017

(181) 21/09/2027

(450) 31/12/2018

(732) **Друштво за производство, трговија, услуги и продажба КИНОСЕНС ДОО Скопје****ул.29 Ноември 31-15, Скопје, МК**

(540)



(591) жолта, црвена, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци

(111) **26911** (151) 11/12/2018

(210) ТМ 2017/963 (220) 06/10/2017

(181) 06/10/2027

(450) 31/12/2018

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey Corporation****One Merck Drive, Whitehouse Station, 08889 New Jersey, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) тиркизна, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени материјали, имено, реклами, билтени, брошури, постери, канцелариски материјал и банери (транспаренти / барјаци) од областите на здравството, медицината, фармацевтските производи и фармацевтската индустрија

кл. 44 обезбедување информации во областите на здравството, медицината, фармацевтските производи и фармацевтската индустрија

(111) **26904** (151) 11/12/2018

(210) ТМ 2017/1066 (220) 03/11/2017

(181) 03/11/2027

(450) 31/12/2018

(732) **ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР дооел Скопје****ул.Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка, Ламела А, кат:3, 1000, Скопје, МК**

(740) Ива Сотировска

бул.Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка,

Ламела А, кат:3, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 коктели, алкохолни пијалаци, виски, измешани алкохолни пијалаци кои не се врз база на пиво

кл. 41 забава, услуги на клубови [забава или образование], известување за забави, ноќни клубови, обука [третирање], организирање и водење работилници [обука], практична обука [демонстрирање] услуги на дискотеки
кл. 43 кафетерии [експрес ресторани], служење храна и пијалаци, услуги во барови

(111) **26949** (151) 19/12/2018

(210) ТМ 2017/1155 (220) 30/11/2017

(181) 30/11/2027

(450) 31/12/2018

(732) **IGLA Sh.p.k**

Komuna Vaqarr, Tirana, AL

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, светло сина, бела, црна, црвена и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, цигарлоси, пуру, тутунски производи; запалки; кибрит; предмети за пушачи; филтри за цигари; лули; тутун за шмркнување (snuffs) ,тутун за цвакање; кутија за цигари и/ или пури; лули за држање на цигари

кл. 35 рекламирање, водење на работење, управување со работи услуги при продажба на големо и мало со цигари, цигарлоси, пуру, тутунски производи; запалки; кибрит; предмети за пушачи; филтри за цигари; лули; тутун за шмркнување (snuffs) ,тутун за цвакање; кутија за цигари и/ или пури; лули за држање на цигари

(111) **26905** (151) 11/12/2018

(210) ТМ 2018/72 (220) 06/02/2018

(181) 06/02/2028

(450) 31/12/2018

(732) **М ХОУСЕ ДООЕЛ**

ул. Илинденска 301, 1200, Тетово, МК

(540)



(591) портокалова, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пива; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за

производство на пијалоци
 кл. 35 рекпамирање; водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски
 работи, продажба на големо и мало на кафе,
 чај, какао и замена за кафе, леб, производи
 од тесто и слатки; сладолед; безалкохолни
 пијалоци, пијалоци од овошје и овошни
 сокови и други прехранбени производи
 кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалоци; привремено сместување

(111) **26916** (151) 11/12/2018
 (210) ТМ 2018/99 (220) 13/02/2018
 (181) 13/02/2028
 (450) 31/12/2018

(732) **Hankook Tire Worldwide Co., Ltd**
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
KR

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)



(591) портокалова и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми; велосипедски гуми;
 надворешни обвивки за пневматски
 гуми; заштитни навлаки за тркала; гуми за
 мотоцикли; лепливи гумени парчиња за
 поправка на внатрешни гуми; внатрешни гуми
 за велосипеди; внатрешни гуми за
 мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски
 гуми; внатрешни гуми за тркала на
 возила; внатрешни гуми за гуми за
 возила; мрежи за багаж за возила; пневматски
 гуми; опрема за поправка на внатрешни гуми.
 бандажи за тркала на возила; покривки на
 седла за велосипеди; покривки на седла за
 мотоцикли; сигурносни појаси за седишта на
 возила; сопирачки сегменти за
 возила; аморгизери за возила; носачи за скии
 за автомобили; шилци за гуми; крампони за

гуми; гуми за возила; тврди гуми за тркала за
 возила; шарки на вулканизирани
 гуми; гасеници за возила (транспортни
 траки); гасеници за возила
 (тракторски); пневматици без внатрешна гума
 за велосипеди; пневматици без внатрешна
 гума за моторцикли, вентили за гуми на
 возила; гуми за тркала на возила

(111) **26895** (151) 13/12/2018
 (210) ТМ 2018/146 (220) 23/02/2018
 (181) 23/02/2028
 (450) 31/12/2018

(732) **Дарко Гелев**

ул. Мајаковски бр. 34/1-1, Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 радио реклами

кл. 38 емитување радио програми

кл. 41 продукција на радио програми

(111) **26932** (151) 19/12/2018
 (210) ТМ 2018/197 (220) 08/03/2018
 (181) 08/03/2028
 (450) 31/12/2018

(732) **Трговско друштво за производство,**
трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН
ЕНЕРѢИ ДОО

ул. 15-ти Корпус 89 А, Охрид, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЦО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)



(591) сива, црвена, жолта, портокалова,
виолетова, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола), апарати
и инструменти за спасување и обучување,
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија;
апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и
санитарни намени

(111) **26937** (151) 19/12/2018
(210) ТМ 2018/209 (220) 13/03/2018
(181) 13/03/2028
(450) 31/12/2018

(732) **Бојан Јовановски**
ул. Варшавска бр.24 , Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ВМЈ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето;управување со
работата;канцелариски работи;односи со
јавноста;медиумска презентација;бизнис
информации, бизнис консултирање
(професионално бизнис
консултирање);бизнис менаџмент кај
уметничките професии;демонстрација на
производи, ангажирање манекенки за
рекламирање или промовирање
производи;барање спонзорства;вработување
персонал, информации за дејноста,
информатички картотеки (водење на
информатичките картотеки), издавање
лиценци за стоки и услуги за други лица
(комерцијална администрација за издавање
лиценци за стоки и услуги за други лица),
медиуми за комуникација, маркетинг услуги,
изложби (организирање на изложби) во
комерцијални и рекламни цели, изнајмување
време за рекламирање преку медиумите,
изнајмување рекламен простор, информации,
јавно мислење (испитување на јавното
мислење), информативни
агенции;комуникациски медиуми
(презентација на стоки преку комуникациски
медиуми), за малопродажба;он-лајн
рекламирање по пат на компјутерска мрежа
односи со јавност, промоција, промовирање
на продажбата за трети лица, објавување
рекламни текстови, дејности, плакатирање
/огласување/, преписи на соопштенија,
промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио рекламирање
по пат на телевизија, рекламни огласи



(ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии) кл. 38 телекомуникации, услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа, изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, информации од областа на телекомуникациите, кабелска телевизија (емитување кабелска телевизија), компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали), обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], обезбедување пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување, [телешопинг], пренесување преку сателит, телевизиски програми (емитување телевизиски програми), услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина,

услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 41 образовни услуги кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство; обука која не е поврзана со медицина, клиничка пракса или јавно здравство; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво кое не е поврзано со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции) кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно

здравство, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, образование (информирање за образование) кое не е поврзано со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, организирање и водење семинари кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, симпозиуми кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели) кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, пишување текстови што не се рекламни кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика;телевизиски програми (продукција на

радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите);прикажување филмови;синхронизација;филмски студија;конгреси (организирање и водење на конгреси) кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, конференции (организирање и водење на конференции) кои не се поврзани со медицина, клиничка пракса или јавно здравство, лотарии (организирање на лотарии), ноќни клубови;одржување претстави во живо

(111) **26896** (151) 13/12/2018
(210) ТМ 2018/224 (220) 15/03/2018
(181) 15/03/2028
(450) 31/12/2018

(732) **Нада Милошеска**

Бул. Јане Сандански бр. 76-32, 1000, Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

AVALON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување;водење на работење;управување со работи
кл. 41 образовни услуги;подготвување на наставата;забава;спортски и културни активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;привремено сместување

(111) **26921** (151) 13/12/2018
(210) ТМ 2018/225 (220) 16/03/2018
(181) 16/03/2028



(450) 31/12/2018

(732) **Билјана Додева - Христовска**
ул. Коста Новаковиќ бр. 48/1-11, Скопје,
МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -
 АНДРЕВСКИ, адвокат
 ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
 (540)



(591) сива, бела, розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; телевизиско
 рекламирање; објавување рекламни
 текстови;

организирање изложби за комерцијални или
 рекламни цели; организирање трговски саеми
 за комерцијални или рекламни цели;
 испитување на јавното мислење;
 организирање модни ревији за промотивни
 цели; рекламирање преку радио;
 рекламирање преку пошта; пишување
 рекламни текстови; маркетинг;
 консултации за стратегија на комуникации во
 односи со јавноста; односи со јавноста
 кл. 41 организирање и водење конференции;
 организирање и водење работилници
 [обука]; организирање и водење
 концерти; организирање и водење
 симпозиуми; организирање и водење
 семинари; практична обука [демонстрирање];
 образовни услуги; организирање изложби за
 културни или образовни цели; објавување
 книги; објавување текстови, со исклучок на
 рекламни текстови; организирање
 натпревари [образование или забава]; услови
 за рекреирање (обезбедување услови за
 рекреирање); педагошки истражувања
 кл. 45 услуги за советување за здравјето

(111) **26922**

(151) 13/12/2018

(210) ТМ 2018/226

(220) 16/03/2018

(181) 16/03/2028

(450) 31/12/2018

(732) **Билјана Додева - Христовска**
ул. Коста Новаковиќ бр. 48/1-11, Скопје,
МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -
 АНДРЕВСКИ, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
 (540)

БОРКА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; телевизиско
 рекламирање; објавување рекламни
 текстови;

организирање изложби за комерцијални или
 рекламни цели; организирање трговски саеми
 за комерцијални или рекламни цели;
 испитување на јавното мислење;
 организирање модни ревији за промотивни
 цели; рекламирање преку радио;
 рекламирање преку пошта; пишување
 рекламни текстови; маркетинг;
 консултации за стратегија на комуникации во
 односи со јавноста; односи со јавноста
 кл. 41 организирање и водење конференции;
 организирање и водење работилници
 [обука]; организирање и водење
 концерти; организирање и водење
 симпозиуми; организирање и водење
 семинари; практична обука [демонстрирање];
 образовни услуги; организирање изложби за
 културни или образовни цели; објавување
 книги; објавување текстови, со исклучок на
 рекламни текстови; организирање
 натпревари [образование или забава]; услови
 за рекреирање (обезбедување услови за
 рекреирање); педагошки истражувања
 кл. 45 услуги за советување за здравјето

(111) **26923** (151) 13/12/2018
(210) ТМ 2018/227 (220) 16/03/2018
(181) 16/03/2028
(450) 31/12/2018

(732) **Билјана Додева - Христовска**
ул. Коста Новаковиќ бр. 48/1-11, Скопје,
МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -
АНДРЕВСКИ, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

БОРКА - ЗА СЕКОЈ НОВ ДЕН

(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 35 рекламирање; телевизиско
рекламирање; објавување рекламни
текстови;

организирање изложби за комерцијални или
рекламни цели; организирање трговски саеми
за комерцијални или рекламни цели;
испитување на јавното мислење;
организирање модни ревији за промотивни
цели; рекламирање преку радио;
рекламирање преку пошта; пишување
рекламни текстови; маркетинг;
консултации за стратегија на комуникации во
односи со јавноста; односи со јавноста
кл. 41 организирање и водење конференции;
организирање и водење работилници
[обука]; организирање и водење
концерти; организирање и водење
симпозиуми; организирање и водење
семинари; практична обука [демонстрирање];
образовни услуги; организирање изложби за
културни или образовни цели; објавување
книги; објавување текстови, со исклучок на
рекламни текстови; организирање
натпревари [образование или забава]; услови
за рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање); педагошки истражувања
кл. 45 услуги за советување за здравјето

(111) **26925** (151) 13/12/2018
(210) ТМ 2018/240 (220) 20/03/2018
(181) 20/03/2028
(450) 31/12/2018

(732) **Здружение за спорт ОФФ РОУД**
КЛУБ ПЕЛИСТЕР, Битола

ул. 26, бр. 9/4-18, 7000, Битола, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)




(591) зелена, крем, портокалова, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 спортски и културни активности,
забава, организирање спортски натпревари,
изнајмување спортски терени, обезбедување
спортска опрема, услуги на спортски кампови,
обука (тренирање); практична обука,
(демонстрирање)

(111) **26938** (151) 19/12/2018
(210) ТМ 2018/243 (220) 20/03/2018
(181) 20/03/2028
(450) 31/12/2018

(732) **KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE**
SANAYI ANONIM SIRKETI

Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak
Office Building Kat:13 Sariyer, Istanbul, TR
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сива, сина, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни производи, хигиенски производи за медицинска употреба, диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓе и животни, фластери, материјали за преврзување, материјали за пломбирање заби, забарски смоли, дезинфекциони средства, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **26907** (151) 10/12/2018

(210) ТМ 2018/286 (220) 18/04/2018

(181) 18/04/2028

(450) 31/12/2018

(732) **Цаноска Љејља**

с. Горно Нерези бб, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

HEDI'S

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 35 рекламирање; водење на

работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока

(111) **26950**

(151) 19/12/2018

(210) ТМ 2018/287

(220) 30/03/2018

(181) 30/03/2028

(450) 31/12/2018

(732) **Цаноска Љејља**

с. Горно Нерези бб, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, портокалова, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока

(111) **26945** (151) 19/12/2018
(210) ТМ 2018/302 (220) 05/04/2018
(181) 05/04/2028
(450) 31/12/2018

(732) **Адвокат Блаже Крчински**
ул.Рајко Жинзифов бр. 49-А, 1000, Скопје,
МК

(740) Блаже Крчински, адвокат
ул. Рајко Жинзифов бр. 49 А, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење,
уравнување со работи, канцелариски работи
кл. 45 правни услуги

(111) **26908** (151) 10/12/2018
(210) ТМ 2018/316 (220) 10/04/2018
(181) 10/04/2028
(450) 31/12/2018

(732) **Arcor S.A.I.C.**
Av. Fulvio Pagani 487, Arroyito, CORDOBA,
AR

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколади, печива полнето со слатко
полнење и наполитанки

(111) **26929** (151) 13/12/2018
(210) ТМ 2018/317 (220) 10/04/2018
(181) 10/04/2028
(450) 31/12/2018

(732) **Друштво за трговија на мало и**
големо со САМАД-АС ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје
Ул.8 број 22, Визбегово, о. Бутел, МК
(540)



(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 покривки за седишта на возила;
обвивки за волани на возила
кл. 27 килимчиња за автомобили

(111) **26909** (151) 10/12/2018
(210) ТМ 2018/327 (220) 11/04/2018
(181) 11/04/2028
(450) 31/12/2018

(732) **S.C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, WI 53403, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

GLADE TOUCH & FRESH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 собни или атмосферски парфеми;
етерични масла за атмосферата; препарати
за освежување на воздухот; препарати за
парфимирање на воздухот; потпури; темјан

(111) **26944** (151) 19/12/2018

(210) ТМ 2018/329 (220) 11/04/2018

(181) 11/04/2028

(450) 31/12/2018

(732) **Друштво за производство, трговија и транспорт ПРИМА ФУД ДООЕЛ експорт-импорт Илинден**

Новопроектирана бб, 1041 Илинден, МК
(740)

(540)

Olé!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кондиторски производи

(111) **26927** (151) 13/12/2018

(210) ТМ 2018/352 (220) 13/04/2018

(181) 13/04/2028

(450) 31/12/2018

(732) **Slow Food International**

Piazza XX Settembre, 5 12042 Bra (Cuneo),
IT

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



Slow Food

(591) црна, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, печатени работи, книгоvezнички материјал, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња; книги; списанија; печатени материјали; печатени

публикации; периодични публикации; проспекти

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; комерцијална администрација за издавање лиценци за услуги за други лица; барање спонзорства; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; обезбедување информации преку веб-страница; претставување на производи кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности

(111) **26939** (151) 19/12/2018

(210) ТМ 2018/354 (220) 13/04/2018

(181) 13/04/2028

(450) 31/12/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, жолта, зелена, розова, сина,
темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **26903** (151) 11/12/2018

(210) ТМ 2018/367 (220) 17/04/2018

(181) 17/04/2028

(450) 31/12/2018

(732) **NPT "KAMILA" Sh.P.K.****Malesi e Re - Prizren / Kosovo, ZB**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) темно кафена, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити, желеа (овошни желеа) [слаткарски производи], производи од тесто и слатки, слаткарски производи, колачиња, чајни колачиња, колачиња со разни видови полнења, чоколадни колачи

кл. 35 рекламирање, услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало на: бисквити, желеа (овошни желеа) [слаткарски производи], производи од тесто и слатки, слаткарски производи, колачиња, чајни колачиња, колачиња со разни видови полнења, чоколадни колачи

(111) **26913** (151) 11/12/2018

(210) ТМ 2018/373 (220) 19/04/2018

(181) 19/04/2028

(450) 31/12/2018

(732) Друштво за информатички инжињеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ Гевгелија

, Гевгелија, МК

(740) Мара Поп-Кочева

ул. Мицо Шаренков бр. 2/1, Гевгелија

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 компјутерско програмирање; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет страници; давање простор за веб (интернет) страници

111) **26899** (151) 13/12/2018

(210) ТМ 2018/408 (220) 25/04/2018

(181) 25/04/2028

(450) 31/12/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)

CRYPINEO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **26897** (151) 13/12/2018

(210) ТМ 2018/409 (220) 25/04/2018

(181) 25/04/2028

(450) 31/12/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)

CRICEA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **26894** (151) 13/12/2018

(210) ТМ 2018/421 (220) 02/05/2018

(181) 02/05/2028

(450) 31/12/2018

(732) **PLIVA Hrvatska d.o.o.**



Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb, HR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

RINOLAN ALERG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **26953** (151) 19/12/2018

(210) ТМ 2018/422 (220) 02/05/2018

(181) 02/05/2028

(450) 31/12/2018

(732) **KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI**

Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak

Office Building Kat:13 Sariyer, Istanbul, TR

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, дезодоранси, есенцијални масла, козметика, препарати за шминка, препарати за отстранување шминка, лосиони за коса, бои за коса, спреј за коса, препарати за

обновување коса, шампони за коса, препарати за маска за коса, препарати за зацврстување на коса, коса; депилатори, восок за депилација; препарати за бричење; состојки импрегнирани со козметички лосиони; средства за чистење кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; диететски додатоци за луѓето и животните; малтери, материјали за преврски; материјал за пломбирање на забите, забен восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди; лековити шампони, сапуни, лосиони и средства за чистење; пелени за бебиња [салфети], детски панталони [панталони]; подготовки за бањи за медицински цели; дезодоранси што не се за лична употреба кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; суви материјали; терапевтски и помошни помагала прилагодени за хендикепирани лица; апарат за масажа; апарати, помагала и предмети за доенчиња; апарати за сексуална активност, помагала и предмети; шишиња за бебиња; прстени за олеснување на растењето на заби, апарати за нега; породилни појаси; назални аспиратори; испарувачи за медицински цели кл. 24 текстил и замени за текстил; постелнина за домаќинство; завеси од текстил или пластика; вреќи за спиење за бебиња; пелени за менување на пелена

(111) **26954** (151) 19/12/2018

(210) ТМ 2018/423 (220) 02/05/2018

(181) 02/05/2028

(450) 31/12/2018

(732) KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI

Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak Office Building Kat:13 Sariyer, Istanbul, TR

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, сина, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, дезодоранси, есенцијални масла, козметика, препарати за шминка, препарати за отстранување шминка, лосиони за коса, бои за коса, спреј за коса, препарати за обновување коса, шампони за коса, препарати за маска за коса, препарати за зацврстување на коса, коса; депилатори, восок за депилација; препарати за бричење; состојки импрегнирани со козметички лосиони; средства за чистење

кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; диететски додатоци за луѓето и животните; малтери, материјали за преврски; материјал за пломбирање на забите, забен восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди,

хербициди; лековити шампони, сапуни, лосиони и средства за чистење; пелени за бебиња [салфети], детски панталони [панталони]; подготовки за бањи за медицински цели; дезодоранси што не се за лична

употреба

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; суви материјали; терапевтски и помошни помагала прилагодени за хендикипирани лица; апарат за масажа; апарати, помагала и предмети за доенчиња; апарати за сексуална активност, помагала и предмети; шишиња за бебиња; прстени за олеснување на растењето на заби, апарати за нега; породилни појаси; назални аспиратори; испарувачи за медицински цели

кл. 24 текстил и замени за текстил; постелнина за домаќинство; завеси од текстил или пластика; вреќи за спиење за бебиња; пелени за менување на пелена

(111) **26892** (151) 13/12/2018

(210) ТМ 2018/426 (220) 03/05/2018

(181) 03/05/2028

(450) 31/12/2018

(732) Друштво за консалтинг и софтверски услуги СОЛУШОНЕЈД ДООЕЛ Скопје

ул. Радишанска бр. 3 а, 1000, Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, портокалова, сина, зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 професионално бизнис консултирање, агенции за рекламирање, ажурирање и одржување информации во регистри, ажурирање и одржување податоци во

компјутерски бази на податоци, анализа на цени, аукционерство, аутсорсинг услуги (подршка на бизниси), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, бизнис менаџмент кај уметничките професии, бизнис менаџмент на хотели, бизнис пребарување, бизнис проценки, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), вработување персонал, дизајнирање рекламен материјал), економско прогнозирање, експерти за ефикасност, изнајмување рекламен простор, испитување на јавното мислење, консултации за стратегија на комуникации во односи со јавноста, маркетинг, маркетинг истражување, маркетинг студии, обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации, оптимизација на сообраќајот на интернет страници, пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица, раководење со датотеки, систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, советување за бизнис работење и организација, услуги за телемаркетинг, услуги на деловно посредување кои се однесуваат на поврзување на потенцијални приватни инвеститори со претприемачи кои бараат средства

кл. 42 анализа на компјутерски системи, давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет страници, дигитализација на документи (скенирање), електронско зачувување податоци, изработка на компјутерски програми, индустриски дизајн, инсталирање компјутерски програми, конверзија на компјутерски програми и податоци (освен физичка конверзија), консултации за безбедност на податоци, креирање и одржување веб (интернет страници) за други, надгледување компјутерски системи заради неовластен пристап или повреда, обновување компјутерски бази на податоци,

одржување компјутерски програми, осовременување компјутерски програми, советодавни услуги од областа на компјутерска технологија, советување во врска со информатичка технологија, советување на полето на компјутерски хардвер, софтвер како услуга, услуги на кодирање податоци, хостирање сервери, чување на резервни копии на податоци надвор од мрежата

(111) **26943** (151) 19/12/2018
 (210) ТМ 2018/458 (220) 10/05/2018
 (181) 10/05/2028
 (450) 31/12/2018

(732) **Здружение Ски клуб ПОЛАР Скопје**
ул. Црвена Вода бр. 7/17, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 41 образовни услуги;подготвување настава;забава;спортски и културни активности, вариети, клубови (услуги на клубови) /забава или одгледување/, модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови што не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари),

симпозиуми (организирање и водење на симпозиумите), разонода, разонода (упатство за разонода), конференции (организирање и водење конференции), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време)

(111) **26952** (151) 19/12/2018
(210) ТМ 2018/460 (220) 11/05/2018
(181) 11/05/2028
(450) 31/12/2018

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул. Македонско Косовска Бригада 20 бр. 114, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар, производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата
кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање,

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со: Хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар, производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата; средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) **26951** (151) 19/12/2018
(210) ТМ 2018/461 (220) 11/05/2018
(181) 11/05/2028
(450) 31/12/2018

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул. Македонско Косовска Бригада 20 бр. 114, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар, производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со: Хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар, производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата; средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) **26946** (151) 17/12/2018
 (210) ТМ 2018/462 (220) 11/05/2018
 (181) 11/05/2028
 (450) 31/12/2018

(732) Laticrete International, Inc., A Connecticut Corporation
One Laticrete Park North Bethany, CT 06524-3423, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) црна, бела и сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; смеси за гаснење и спречување пожар; препарати за калење и заварување метали; супстанции за штавење на животински кожи; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата; кит (мека, леплива смеса) и други пасти и полнила; компост, природни и вештачки ѓубриња; биолошки препарати за употреба во индустријата и науката; хемиски препарати за индустриска употреба; хемикалии за бетон; средства за врзување, вклучувајќи и врзувачи за бетон на база на вода; средство на база на вода за намалување на испарувањето на бетонот; препарати за хемиско сврзување за индустриски цели, имено, полимерен латекс како средство за сврзување за бетон, малтер, гипс, плочки, тули, камен, мермер и течен цементов раствор за употреба во градежништвото; хемиски смеси за хидроизолација за производи кои се користат во сидарството, врз плочки и други производи кои се користат во градбеништво и на градежни површини, како што се базени, внатрешни градежни површини и надворешни

градежни површини; полимерни адитиви во хемиска форма за производство или преработка на малтери, течен цементов раствор, гипс, шуто, бетон и други цементни мешавини; латексни адитиви во хемиска форма за производство или преработка на малтери, течен цементов раствор, гипс, шуто, бетон и други цементни мешавини; препарати за хидроизолација на бетон, освен боја; хидроизолациони мембрани во течна хемиска форма од полимерна гума за употреба при изградба, поправка и одржување на згради; хемиски соединенија за стврднување на бетон, вклучувајќи соединенија за стврднување на база на акрил, вода, смола и восок; врзувачки средства за бетон; супстанции за стврднување варовник и бетон; производи за конзервација бетон; производи за одржување цемент; врзувачки средства за бетон; средства за стврднување на бетон и вар, производи за заштита на бетон, површински зацврстувачи на бетон и/или малтер; агрегати и агрегатни зацврстувачи; производи за конзервација на бетон; производи за конзервација на бетон; полнила за пукнатини и спојки; хемиски средства за извлекување бетонски облик од калап; препарати за одвојување на производ од калап кл. 7 машини и машински алати, електрични алати; Мотори и погонски машини [освен за сувоземни возила]; Машински спојници и трансмисиски елементи [освен за сувоземни возила]; Земјоделски направи [кои не се рачни]; Инкубатори за јајца; Автоматски апарати за продажба; електрични и акумулаторски миксери за нанесување каменов лепак на керамички плочки, порцелански и камени фурнири кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење [готвење], ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени; претходно

составени системи за туширање и производи за тушеви и туш-кабини, имено, простор за туширање во вид на туш-кабина; када за туширање во форма на основа за туш-кабина; делови за бања, имено одводници за туш-кабина; вградливи клупи и седишта за туш-кабини; систем за подно греење кој се состои од електрични калемии за подно греење, подна подлога, термостат за подно греење и индикатор за грешка на електричната жица, кои се продаваат заедно како целина; електричен систем за подно греење, имено, кабли, електрични подлоги и сензори кои се продаваат како целина кл. 17 сурова и полупреработена гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и замена за сите тие материјали; Пластика и смола во обликувана форма за користење во производството; Материјали за подлошки, за запписување и за изолација; Свитливи неметални цевки и црева; заптивачки мембрани вклучувајќи ги и оние кои се користат за изградба; заптивачки мембрани и заштитни слоеви кои се користат во градежништво; хидроизолациони мембрани кои се користат во градежништво; лепливи заптивки кои се користат на бетон, малтер, цигли и камен за градежна употреба; ткаенини засновани на база на полиуретан за заптивање и изолација на згради; звучна изолација за згради; мембрани за отпорност на атмосферски влијанија и парни бариери; соединенија за заптивање; епоксидна бариера која се користи за бетон и малтер за градежни цели кл. 19 градежни материјали [неметални]; Цврсти неметални цевки за градба; Асфалт, црна смола и битумен; Неметални преносливи конструкции; Споменици, што не се од метал; течен цементен раствор на база на епоксид; лепливи (адхезивни) и врзувачки градежни материјали, имено, малтер, течен цементен раствор, мастикс и цемент, за

поставување на плочки, тули, камени и други површински облоги; гипс за градежни потреби; цементни плочи за градежништво; цементна и песочна мешавина за градежни потреби; подни подлоги, вклучувајќи ги и подлогите кои се самонивелираат; подни подлоги, имено, пластични подлоги и мембрани од ткаенина како и потпирачи и подлоги за поставување плочки врз сидни, плафонски и подни подлоги; градежни материјали, имено, повеќеслојни материјали или мешавина на хидрауличен цемент и полнила или агрегати; градежни материјали, имено, композити или мешавини на хидрауличен цемент и пополнувачи, како што се струготини од дрво, неактивни хемикалии, обликуван камен или мермер кој се користи за смеса од течен латекс кои се користи за формирање на подови, сидови, тавани, изолациони плочи или за поправка на истите; армиран бетон и цементни материјали; материјали за подови; материјали за обновување на површината на бетонот; течни цементни раствори; маса за пополнување на спојки на база на цемент кај која може да се контролира експанзија; полнила и споеви за пукнатини на бетон; малтер; малтери за крпење на бетон; систем за крпење на база на цемент; затварачи и премачкувачи на база на цемент за бетонски површини; самонивелирачка бетонска облога; подни облоги, вклучувајќи и подлоги кои содржат абечки агрегати; агрегати за бетон; смеси од цемент и агрегати

(111) **26898** (151) 11/12/2018
(210) ТМ 2018/492 (220) 18/05/2018
(181) 18/05/2028
(450) 31/12/2018

(732) Спортско здружение САВА СПОРТ ПЛУС Скопје
ул. Загребска бр. 28 А/локал 002, Скопје, МК

(540)

SAVA SPORT PLUS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни активности

(111) **26900** (151) 11/12/2018
(210) ТМ 2018/493 (220) 18/05/2018
(181) 18/05/2028
(450) 31/12/2018

(732) Спортско здружение САВА СПОРТ ПЛУС Скопје

ул. Загребска бр. 28 А/локал 002, Скопје, МК

(540)



(591) тиркизна, бела и темно сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни активности

(111) **26912** (151) 10/12/2018
(210) ТМ 2018/494 (220) 18/05/2018
(181) 18/05/2028
(450) 31/12/2018

(732) Друштво за производство, дистрибуција, трговија и услуги ПРОХАРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. Жилн Верн бр. 12 б, Кисела Вода, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија и производи од хартија

(111) **26914** (151) 11/12/2018

(210) ТМ 2018/498 (220) 18/05/2018

(181) 18/05/2028

(450) 31/12/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата

кл. 2 бои, фирнаџи, лакови; средства за заштита од 'рфа и гниење на дрвото; материи за боене; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за

медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); муридии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

(111) **26917** (151) 13/12/2018

(210) ТМ 2018/500 (220) 22/05/2018

(181) 22/05/2028

(450) 31/12/2018

(732) **ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје**
ул. Петар Маџуков 1536, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено



и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз кл. 32 пива; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **26902** (151) 11/12/2018
(210) ТМ 2018/501 (220) 23/05/2018
(181) 23/05/2028
(450) 31/12/2018

(732) **Lutosa**

Zone Industrielle Vieux Pont 5, 7900 LEUZE-EN-HAINAUT, BE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

LUTOSA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; производи од компир и производи на база на компир, вклучувајќи компирови снегулки, закуски од компир, претходно варени компири, крокети, пржени компири, претходно испржени компири, замрзнати компири, компиров чипс, галети и палачинки од компир; преработени производи од компири; замрзнати преработени производи од компири; производи од сладок компир и производи на база на сладок компир, вклучувајќи снегулки од сладок компир, закуски од сладок компир,

претходно варени слатки компири, крокети, пржени слатки компири, претходно испржени слатки компири, замрзнати слатки компири, чипси од сладок компир, галети и палачинки од сладок компир; преработени производи од сладок компир; замрзнати преработени производи од сладок компир; подготвени, варени, свежи, конзервирани или замрзнати јадења и подготовки на база на зеленчук, скроб, компири и слатки компири

(111) **26926** (151) 13/12/2018
(210) ТМ 2018/502 (220) 23/05/2018
(181) 23/05/2028
(450) 31/12/2018

(732) **ПРИМА ПРОТЕКТ ДОО Скопје**
ул. Орце Николов бр. 137/2, 1000, Скопје,
МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) црна, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, компактни дискови, ДВД-а и други дигитални медији за снимање; механизми за апаратите што се

активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери; компјутерски софтвер; апарати за гаснење пожар

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; особено малопродажба и големопродажба на заштитна и работна облека и опрема
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **26918** (151) 13/12/2018
(210) ТМ 2018/507 (220) 28/05/2018
(181) 28/05/2028
(450) 31/12/2018

(732) **GUANGZHOU XIN JUE NENG ELECTRONIC LIMITED**
Room 4B001,4/F, No. 28,30,32, XiDi ErMa Road, LiWan District, GuangZhou, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 полначи за електрични батерии; звучници; навлаки за лаптоп; навлаки за паметни телефони; футроли за паметни телефони; Преносливи мултимедијални читачи, плеери; слушалки; полначи за батерии; акумулатори, електрични; стапчиња за селфи фотографии [рачни моноподи]; видеокамери; електрични адаптери; заштитни фолии приспособени за паметни телефони; мобилни телефони; приклучоци, штекери, и други електрични спојки; шлемови за виртуелна реалност; електрични жици; УСБ-приклучоци; конектори за електрични водови; полначи за електрични батерии

(111) **26910** (151) 11/12/2018
(210) ТМ 2018/508 (220) 28/05/2018
(181) 28/05/2028
(450) 31/12/2018

(732) **Друштво за маркетинг консалтинг и услуги НАВИГАТОРС ДООЕЛ Скопје**
ул. Прашка 13/2-19, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадни производи; чоколада; пралини
кл. 35 рекламирање, водење на работењето, услуги на продажба на големо и мало, увоз-извоз со чоколадни производи, чоколада, пралини

(111) **26934** (151) 19/12/2018
(210) ТМ 2018/512 (220) 30/05/2018
(181) 30/05/2028
(450) 31/12/2018

(732) **Друштво за производство трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги НАДЈА ПЕТРОВИЌ ДООЕЛ Битола**
ул. Воден бр. 17, 7000, Битола, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 слики (ликовна уметност), портрети, платна (слики врзани или неврзани), прецртани слики, литографски уметнички дела, графички слики и модели, графички цртежи, графички репродукции, гравирани уметнички предмети, акварели, бакорез
 кл. 21 уметнички дела од порцелан теракота или стакло
 кл. 42 утврдување автентичност на уметнички дела, уметнички дизајн, дизајнирање, индустриски дизајн, графички дизајн, дизајнирање облека, дизајнирање амбалажи

(111) **26941** (151) 19/12/2018
 (210) ТМ 2018/518 (220) 01/06/2018
 (181) 01/06/2028
 (450) 31/12/2018

(732) **SANOFI PASTEUR EUROPE**
14 Espace Henry Vallée, 69007, Lyon, FR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
 (540)

REVAXIS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи, вакцини

(111) **26942** (151) 19/12/2018
 (210) ТМ 2018/519 (220) 01/06/2018
 (181) 01/06/2028
 (450) 31/12/2018

(300) 2018 00139 02/02/2018 AZ
 (732) **Rothmans of Pall Mall Limited**
Route de France 17, Boncourt 2926, CH
 (740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замена за тутун (не е за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за вткање цигари, обвивки за цигари, филтри за цигари; џебен апарат за вткање цигари; рачни машини за полнење на тутун во хартиени обвивки; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **26940** (151) 19/12/2018
 (210) ТМ 2018/523 (220) 05/06/2018
 (181) 05/06/2028
 (450) 31/12/2018

(732) **British American Tobacco (Brands) Limited,**
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

GLO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 услуги на малопродажна продавница во врска со продажба на е-цигари, електронски цигари, лични вапоризери и ароми и течни раствори за нив, уреди и нивни



делови за загревање на тутун и/или на замена
за тутун за инхалација, тутунски производи
што се загреваат, тутун, артикли за пушачи,
кибрит

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510))	(111)
1	26914
1	26946
1	26951
1	26952
2	26914
3	26909
3	26914
3	26919
3	26951
3	26952
3	26953
3	26954
5	26894
5	26897
5	26899
5	26914
5	26919
5	26928
5	26938
5	26939
5	26941
5	26953
5	26954
5	26955
5	26956
5	26957
6	26901
6	26906
7	26933
7	26946
8	26933
9	26918

9	26926
9	26931
9	26932
9	26933
10	26953
10	26954
11	26932
11	26946
12	26916
12	26929
16	26911
16	26912
16	26927
16	26934
17	26946
19	26901
19	26906
19	26946
21	26934
24	26953
24	26954
25	26919
27	26929
29	26902
29	26914
29	26917
29	26919
30	26903
30	26905
30	26907
30	26908
30	26910
30	26914
30	26915

30	26917
30	26919
30	26920
30	26936
30	26944
30	26947
30	26948
30	26950
30	26956
30	26957
31	26914
31	26919
32	26905
32	26917
32	26919
32	26956
33	26904
33	26919
34	26942
34	26949
35	26892
35	26895
35	26896
35	26903
35	26905
35	26907
35	26910
35	26917
35	26919
35	26920
35	26921
35	26922
35	26923
35	26926

35	26927
35	26928
35	26931
35	26935
35	26937
35	26940
35	26945
35	26949
35	26950
35	26951
35	26952
35	26957
36	26901
36	26906
37	26901
37	26906
37	26931
38	26895
38	26931
38	26937
39	26907
39	26919
39	26947
39	26948
39	26950
41	26895
41	26896
41	26898
41	26900
41	26904
41	26921
41	26922
41	26923
41	26925

41	26927
41	26930
41	26937
41	26943
42	26892
42	26901

42	26906
42	26913
42	26931
42	26934
43	26891
43	26896

43	26904
43	26905
43	26920
43	26924
43	26935
43	26936

44	26911
45	26921
45	26922
45	26923
45	26926
45	26945

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
Arcor S.A.I.C.	26908	МК/Т/2018/0316
British American Tobacco (Brands) Limited,	26940	МК/Т/2018/0523
EMONA Sh.p.k. export-import	26919	МК/Т/2017/0640
Fortex Nutraceuticals LTD Sofia	26928	МК/Т/2015/1198
GUANGZHOU XIN JUE NENG ELECTRONIC LIMITED	26918	МК/Т/2018/0507
Halil Irfan Bumin	26901	МК/Т/2016/0853
Halil Irfan Bumin	26906	МК/Т/2017/0630
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd	26916	МК/Т/2018/0099
IGLA Sh.p.k	26949	МК/Т/2017/1155
KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI	26938	МК/Т/2018/0243
KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI	26953	МК/Т/2018/0422
KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI	26954	МК/Т/2018/0423
Laticrete International, Inc., A Connecticut Corporation	26946	МК/Т/2018/0462
Lutosa	26902	МК/Т/2018/0501
Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey Corporation	26911	МК/Т/2017/0963
NPT "KAMILA" Sh.P.K.	26903	МК/Т/2018/0367
PLIVA Hrvatska d.o.o.	26894	МК/Т/2018/0421
Rothmans of Pall Mall Limited	26942	МК/Т/2018/0519
S.C. Johnson & Son, Inc.	26909	МК/Т/2018/0327
SANOPI PASTEUR EUROPE	26941	МК/Т/2018/0518
SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.	26933	МК/Т/2012/1356
Slow Food International	26927	МК/Т/2018/0352
Адвокат Блаже Крчински	26945	МК/Т/2018/0302
Билјана Додева - Христовска	26921	МК/Т/2018/0225
Билјана Додева - Христовска	26922	МК/Т/2018/0226

Билјана Додева - Христовска	26923	МК/Т/2018/0227
Бојан Јовановски	26937	МК/Т/2018/0209
ВИТАЛИА Никола и др. ДОО экспорт-импорт	26956	МК/Т/2011/1372
ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО экспорт-импорт	26935	МК/Т/2015/0775
ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР дооел Скопје	26904	МК/Т/2017/1066
Дарко Гелев	26895	МК/Т/2018/0146
Друштво за информатички инжињеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ Гевгелија	26913	МК/Т/2018/0373
Друштво за консалтинг и софтверски услуги СОЛУШОНЕЈД ДООЕЛ Скопје	26892	МК/Т/2018/0426
Друштво за маркетинг консалтинг и услуги НАВИГАТОРС ДООЕЛ Скопје	26910	МК/Т/2018/0508
Друштво за производство и промет со мелнички и пекарски производи ЖИТО ЈУГ АД увоз извоз Кавадарци	26947	МК/Т/2015/0232
Друштво за производство и промет со мелнички и пекарски производи ЖИТО ЈУГ АД увоз извоз Кавадарци	26948	МК/Т/2015/0233
Друштво за производство трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги НАДЈА ПЕТРОВИЌ ДООЕЛ Битола	26934	МК/Т/2018/0512
Друштво за производство, дистрибуција, трговија и услуги ПРОХАРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26912	МК/Т/2018/0494
Друштво за производство, промет и услуги ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз Скопје	26957	МК/Т/2010/0068
Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26952	МК/Т/2018/0460
Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26951	МК/Т/2018/0461
Друштво за производство, трговија и транспорт ПРИМА ФУД ДООЕЛ экспорт-импорт Илинден	26944	МК/Т/2018/0329
Друштво за производство, трговија и услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26936	МК/Т/2017/0023
Друштво за производство, трговија и услуги КАРПА НА ЕВРОПА ДООЕЛ увоз-извоз Битола	26931	МК/Т/2017/0730
Друштво за производство, трговија, услуги и продажба КИНОСЕНС ДОО Скопје	26891	МК/Т/2017/0900
Друштво за трговија на мало и големо со САМАД-АС ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје	26929	МК/Т/2018/0317
Здружение Ски клуб ПОЛАР Скопје	26943	МК/Т/2018/0458
Здружение за спорт ОФФ РОУД КЛУБ ПЕЛИСТЕР, Битола	26925	МК/Т/2018/0240
Здружение за модни танци ИТ ДА БИТ Скопје	26930	МК/Т/2016/0847
ЛАЈФВОЧ МК ДООЕЛ Скопје	26924	МК/Т/2017/0058
М ХОУСЕ ДООЕЛ	26905	МК/Т/2018/0072
Меглена Димишкова	26920	МК/Т/2017/0792
Нада Милошеска	26896	МК/Т/2018/0224
ПРИМА ПРОТЕКТ ДОО Скопје	26926	МК/Т/2018/0502
ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје	26917	МК/Т/2018/0500

Спортско здружение САВА СПОРТ ПЛУС Скопје	26898	МК/Т/2018/0492
Спортско здружение САВА СПОРТ ПЛУС Скопје	26900	МК/Т/2018/0493
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРѢИ ДОО	26932	МК/Т/2018/0197
Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАЃБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје	26915	МК/Т/2017/0493
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26939	МК/Т/2018/0354
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26899	МК/Т/2018/0408
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26897	МК/Т/2018/0409
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26914	МК/Т/2018/0498
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје	26955	МК/Т/2009/0009
Џаноска Љејља	26907	МК/Т/2018/0286
Џаноска Љејља	26950	МК/Т/2018/0287

ПРОМЕНИ

(111) 607

(732) **BENSON & HEDGES (OVERSEAS) LIMITED**
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB

(111) 6304

(732) **SYNGENTA LIMITED**
Syngenta, Jelott's Hill International
Research Center, Bracknell, Berkshire, RG42
6EY, GB

(111) 1418

(732) **BELUPO Iijakovi i kozmetika d.d**
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

(111) 1433

(732) **BELUPO Iijakovi i kozmetika d.d**
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

(111) 1459

(732) **BELUPO Iijakovi i kozmetika d.d**
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

(111) 4304

(732) **COGNIS IP Management GmbH**
Rheinpromenade 1, , 40789, Monheim, DE

(111) 1750

(732) **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**
GBS Plaza Cnr. La Salette & Royal Roads
Grand Bay, MU

(111) 4557

(732) **Diamond Foods, LLC**
1050 S. Diamond Street, Stockton, California
95205, US

(111) 6589
(732) Affinity Petcare S.A.
Plaza Europa 54-56, 0802 L' Hospitalet de
Llobregat, Barcelona, ES

(111) 8008
(732) The DIRECTV Group, Inc
2250 East Imperial Highway, El Segundo,
California 90245, US

(111) 7416
(732) SSB Manufacturing Company
One Concourse Parkway, Suite 600, Atlanta,
Georgia 30328-5369, US

(111) 7416
(732) Simmons Bedding Company
One Concourse Parkway, Suite 600, Atlanta,
Georgia 30328-5369, US

(111) 7522
(732) Simmons Bedding Company
One Concourse Parkway, Suite 600, Atlanta,
Georgia 30328-5369, US

(111) 7522
(732) SSB Manufacturing Company
One Concourse Parkway, Suite 600, Atlanta,
Georgia 30328-5369, US

(111) 7415
(732) SSB Manufacturing Company
One Concourse Parkway, Suite 600, Atlanta,
Georgia 30328-5369, US

(111) 7415
(732) Simmons Bedding Company
One Concourse Parkway, Suite 600, Atlanta,
Georgia 30328-5369, US

(111) 7496
(732) PASABAHCE CAM SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

Icmeler Mah. D-100 Karayolu Caddesi, No:
44/A 34947 Tuzla, Istanbul, TR

(111) 7358
(732) BELUPO Iijakovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

(111) 7511
(732) Daimler AG
Epplestrasse 225, 70546, Stuttgart, DE

(111) 7432
(732) Daimler AG
Epplestrasse 225, 70546, Stuttgart, DE

(111) 7379
(732) Daimler AG
Epplestrasse 225, 70546, Stuttgart, DE

(111) 7500
(732) ZITO d.o.o
Smartinska cesta 154, 1529, Ljubljana, SI

(111) 7339
(732) MBE Worldwide S.p.A
Viale Lunigiana 35/37, 20125, Milano, IT

(111) 10135
(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret
A.S.
Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No: 11,
41400 Gebze-Kocaeli, TR

(111) 7983
(732) HEMOFARM KONCERN
AKCIONARSKO DRUSTVO Farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac
Beogradski put, Vrsac, RS

(111) 7983
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS

(111) 7609

(732) Novartis International Pharmaceutical AG

Lichtstrasse 35 CH-4056 Basel, CH

(111) 7564

(732) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(111) 7622

(732) General Re Corporation
120 Long Ridge Road, Stamford, Connecticut 06902, US

(111) 7756

(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU

(111) 11313

(732) Друштво за трговија и услуги СИСТИНА ФАРМАЦИЈА ДОО Скопје
ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 11698

(732) Друштво за трговија и услуги СИСТИНА ФАРМАЦИЈА ДОО Скопје
ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 11028

(732) Tsvetan Stefanov Lukanov
ob. Botevgrad, gr. Botevgrad, ul. 6ti Septemvri No. 13, Sofia district, BG

(111) 11601

(732) Affinity Petcare S.A.
Plaza Europa 54-56, 0802 L' Hospitalet de Llobregat, Barcelona, ES

(111) 11439

(732) Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија со заботехничка лабораторија „КРУНА МС“
Скопје

Градски Трговски Центар, Кеј 13 Ноември 2/2, 1000, Скопје, МК

(111) 11529

(732) Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија со заботехничка лабораторија „КРУНА МС“
Скопје

Градски Трговски Центар, Кеј 13 Ноември 2/2, 1000, Скопје, МК

(111) 14298

(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, МК

(111) 14475

(732) Pfizer Health AB
Vetenskapsvagen 10, S-19190 Sollentuna, SE

(111) 13854

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago IL 60654, US

(111) 14468

(732) Interpacific International Limited
Trinity Place Annex, Corner of Frederick & Shirley Streets, P.O. Box N-4805, Nassau, BS

(111) 14464

(732) Interpacific International Limited
Trinity Place Annex, Corner of Frederick & Shirley Streets, P.O. Box N-4805, Nassau, BS

(111) 14419

(732) Наталија Накова

ул. Св. Кирил и методиј бр. 48/5/9, 1000,
Скопје, МК

(111) 14641

(732) Kate Spade LLC. a Delaware
Corporation
2 Park Avenue, 8th Fl, New York, New York
10016, US

(111) 14402

(732) VIENNA INSURANCE GROUP AG
Winer Versicherung Gruppe
Schottenring 30, , 1010, Wien, AT

(111) 15090

(732) Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД
ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден,
Скопје, МК

(111) 15463

(732) GRIFOLS THERAPEUTICS LLC
4101 Research Commons, 79 TW Alexander
Drive, Research Triangle Park, NC 27709, US

(111) 14771

(732) Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД
ул. 10 бр. 44 с. Кадино, 1041 Кадино,
Скопје, МК

(111) 15376

(732) American-Cigarette Company
(Overseas) Limited
Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

(111) 15091

(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil Final, Guanabacoa, La Habana,
CU

(111) 14962

(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil Final, Guanabacoa, La Habana,
CU

(111) 14938

(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarriil Final, Guanabacoa, La Habana,
CU

(111) 15372

(732) American-Cigarette Company
(Overseas) Limited
Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

(111) 15413

(732) American-Cigarette Company
(Overseas) Limited
Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

(111) 18731

(732) Друштво за трговија и услуги
СИСТИНА ФАРМАЦИЈА ДОО Скопје
ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 19207

(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, МК

(111) 18995

(732) Друштво за трговија и услуги
СИСТИНА ФАРМАЦИЈА ДОО Скопје
ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 19358

(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, МК

(111) 19191
(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, МК

(111) 19192
(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, МК

(111) 19199
(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, МК

(111) 23586
(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, МК

(111) 20924
(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, МК

(111) 20495
(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, МК

(111) 20312
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги БЕНЗ ОИЛ ДООЕЛ
ул. Ленинова бр. 66, ГТЦ/Глобал-2 кат,
Струмица, МК

(111) 20491
(732) Приватна здравствена установа -
ординација по општа стоматологија со
заботехничка лабораторија „КРУНА МС“
Скопје
Градски Трговски Центар, Кеј 13 Ноември
2/2, 1000, Скопје, МК

(111) 22468
(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, МК

(111) 20668
(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, МК

(111) 20667
(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, МК

(111) 20889
(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко

**производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, МК**

(111) 20666

(732) **Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, МК**

(111) 22371

(732) **Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги КРЕЈЗИ
БЕБЕ CRAZY BABY ДООЕЛ експорт-
импорт Тетово
ул. Тодор Циповски Мерџан бр. 8, Тетово,
МК**

(111) 22106

(732) **Michael Kors (Switzerland)
International GmbH
Via Cantonale 18, CH-6928 Manno, CH**

(111) 24401

(732) **ACCOR
82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-
Moulineaux, FR**

(111) 24872

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited
2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB**

(111) 24873

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited
2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB**

ПРЕНОС

(111) 4863

(732) **Pioneer Brewing Company Limited
Porter Tun House, 500 Capability Green,
Luton , Bedfordshire LU1 3LS, GB**

(111) 2603

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE**

(111) 2608

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE**

(111) 1672

(732) **Epiroc Drilling Tools Aktiebolag
Box 521, 737 25 FAGERSTA, SE**

(111) 9411

(732) **Valeant Pharmaceuticals Ireland
3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE**

(111) 7986

(732) **Valeant Pharmaceuticals Ireland
3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE**

(111) 6978

(732) **Valeant Pharmaceuticals Ireland**
3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(111) **6917**

(732) **GlaxoSmithKline Consumer Healthcare**
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) **7416**

(732) **Dreamwell, Ltd**
3560 Lenox Road, Suite 1100, Atlanta, Ga
30326, US

(111) **7522**

(732) **Dreamwell, Ltd.**
3560 Lenox Road, Suite 1100, Atlanta, Ga
30326, US

(111) **7415**

(732) **Dreamwell, Ltd**
3560 Lenox Road, Suite 1100, Atlanta, Ga
30326, US

(111) **7339**

(732) **MBE Worldwide S.p.A**
Via Carlo Teneca 2 - , 20124, Milano, IT

(111) **7405**

(732) **Aspen Global Incorporated**
GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads,
Grand Bay, MU

(111) **8444**

(732) **Valeant Pharmaceuticals Ireland**
3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(111) **8454**

(732) **Valeant Pharmaceuticals Ireland**
3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(111) **9807**

(732) **GlaxoSmithKline Consumer Healthcare**
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) **10540**

(732) **RELX Inc. a Massachusetts**
corporation
230 Park Avenue, Seventh Floor, New York,
New York 10169, US

(111) **12452**

(732) **Valeant Pharmaceuticals Ireland**
3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(111) **13108**

(732) **Valeant Pharmaceuticals Ireland**
3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(111) **14149**

(732) **ZHS IP Europe Sarl**
AVENUE REVERDIL 14, 1260 NYON, CH

(111) **14147**

(732) **ZHS IP Europe Sarl**
AVENUE REVERDIL 14, 1260 NYON, CH

(111) **14146**

(732) **ZHS IP Europe Sarl**
AVENUE REVERDIL 14, 1260 NYON, CH

(111) **14148**

(732) **ZHS IP Europe Sarl**
AVENUE REVERDIL 14, 1260 NYON, CH

(111) **14150**

(732) **ZHS IP Europe Sarl**
AVENUE REVERDIL 14, 1260 NYON, CH

(111) 14151
(732) ZHS IP Europe Sarl
AVENUE REVERDIL 14, 1260 NYON, CH

(111) 14871
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland
3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(111) 14325
(732) Covestro Deutschland AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373, Leverkusen,
DE

(111) 15288
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland
3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(111) 16007
(732) SCA Tissue France
151 - 161 Boulevard Victor Hugo, 93400
Saint Quen, FR

(111) 23686
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland
3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(111) 20984
(732) Сузана Настоска
Лагадин, 6000, Охрид, МК

(111) 19207
(732) Друштво за производство, промет и
услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,
Скопје, МК

(111) 17807
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland
3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(111) 18012
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland
3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(111) 19358
(732) Друштво за производство, промет и
услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,
Скопје, МК

(111) 19191
(732) Друштво за производство, промет и
услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,
Скопје, МК

(111) 19192
(732) Друштво за производство, промет и
услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,
Скопје, МК

(111) 19199
(732) Друштво за производство, промет и
услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,
Скопје, МК

(111) 23586
(732) Друштво за производство, промет и
услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,
Скопје, МК

(111) 20924
(732) Друштво за производство, промет и
услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,
Скопје, МК

(111) 20495

(732) Друштво за производство, промет и услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, Скопје, МК

(111) 20312

(732) ДПТУ ЈАВОР - ТРАНС ДОО
ул. Ленинова бр. 44, ГТЦ/Глобал 2 кат, Струмица, МК

(111) 22468

(732) Друштво за производство, трговија и услуги КАРА АД Скопје
ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 20668

(732) Друштво за производство, трговија и услуги КАРА АД Скопје
ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 20667

(732) Друштво за производство, трговија и услуги КАРА АД Скопје
ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 20889

(732) Друштво за производство, трговија и услуги КАРА АД Скопје
ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 20666

(732) Друштво за производство, трговија и услуги КАРА АД Скопје
ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 23568

(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, МК

(111) 23751

(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје

ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, МК

(111) 20979

(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, МК

(111) 22325

(732) Друштво за производство, промет и услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, Скопје, МК

(111) 21119

(732) Друштво за производство, промет и услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, Скопје, МК

(111) 21118

(732) Друштво за производство, промет и услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, Скопје, МК

(111) 21117

(732) Друштво за производство, промет и услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, Скопје, МК

(111) 21113

(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, МК

(111) 21111

(732) Друштво за производство, промет и услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, Скопје, МК

(111) 22548

(732) Друштво за производство, трговија и услуги КАРА АД Скопје
ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 21108

(732) Друштво за производство, трговија и услуги КАРА АД Скопје
ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 21107

(732) Друштво за производство, трговија и услуги КАРА АД Скопје
ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 21345

(732) Maxfit Technology Co., Ltd.
Suite 102, Ground Floor, Blake Building,
Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City,
BZ

(111) 21345

(732) Shurjoint Metals Inc
No. 295, Sec 3, WanDan Rd., WanDan
Township, Pingtung County 913, TW

(111) 22536

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH

(111) 23607

(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП
ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, МК

(111) 24410

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED
Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey
TW20 9EL, GB

(111) 24411

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED
Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey
TW20 9EL, GB

(111) 24412

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED
Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey
TW20 9EL, GB

(111) 24413

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED
Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey
TW20 9EL, GB

(111) 24415

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED
Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey
TW20 9EL, GB

(111) 24417

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED
Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey
TW20 9EL, GB

(111) 24418

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED
Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey
TW20 9EL, GB

(111) 26128

(732) Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas
72716, US

(111) 26129

(732) Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas
72716, US

(111) 26130

(732) Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas
72716, US

(111) 26131

(732) Walmart Apollo, LLC

702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas
72716, US

(111) 26132

(732) Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas
72716, US

ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ

(111) 25474

(732) Палензовска Електролуks Силвана
ул. Александар Турунцев бр.1-13, П.фах бр.52, 7000, Битола, МК

ИСТЕКУВАЊА

(111) 323

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 25/10/2014

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 15/12/2017

(111) 395

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 22/07/2017

(111) 2001

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 21/12/2017

(111) 455

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 15/03/2014

(111) 953

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 15/12/2017

(111) 436

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 10/03/2017

(111) 962

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/03/2014

(111) 437

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 11/11/2017

(111) 963

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 25/12/2017

(111) 511

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 21/12/2017

(111) 980

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/04/2014

(111) 3076

(111) 981

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 20/07/2014

(111) 982

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/07/2014

(111) 3880

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/09/2017

(111) 848

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/10/2017

(111) 850

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2017

(111) 1142

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/02/2014

(111) 1145

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/02/2014

(111) 1157

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/11/2014

(111) 1159

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/11/2014

(111) 1164

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/11/2014

(111) 3891

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/05/2017

(111) 3906

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 3381

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 3388

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2014

(111) 3393

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/08/2014

(111) 3399

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/11/2014

(111) 3933

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 3935

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/03/2014

(111) 3941

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/03/2017

(111) 3109

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/08/2014

(111) 3112

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/04/2017

(111) 3115

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/05/2014

(111) 2930

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/12/2017

(111) 2934

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/04/2017

(111) 1879

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/05/2014

(111) 1880

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2017

(111) 1474

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/06/2017

(111) 3013

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/06/2017

(111) 3023

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/12/2017

(111) 2527

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/09/2017

(111) 2528

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/03/2014

(111) 1079

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2017

(111) 1073

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/04/2014

(111) 642

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/01/2014

(111) 643

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/01/2014

(111) 644

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/01/2014

(111) 571

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/01/2014

(111) 572

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/01/2014

(111) 709

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/01/2014

(111) 575

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/01/2014

(111) 648

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/01/2014

(111) 649

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/01/2014

(111) 678

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/01/2014

(111) 3597

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/02/2014

(111) 821

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/02/2014

(111) 791

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2014

(111) 795

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2014

(111) 796

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2014

(111) 818

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/02/2014

(111) 3659

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/02/2014

(111) 3660

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/02/2014

(111) 816

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/02/2014

(111) 838

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/02/2014

(111) 3665

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/02/2014

(111) 630

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014

(111) 771

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/03/2014

(111) 778

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/03/2014

(111) 783

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/03/2014

(111) 3604

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/03/2014

(111) 3605

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/03/2014

(111) 3635

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/03/2014

(111) 3611

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/03/2014

(111) 3617

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/03/2014

(111) 3621

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/04/2014

(111) 3693

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/04/2014

(111) 4836

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/04/2014

(111) 3714

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/04/2014

(111) 3771

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/04/2014

(111) 3716

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/04/2014

(111) 3717

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/04/2014

(111) 3718

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/04/2014

(111) 3719

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/04/2014

(111) 3720

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/04/2014

(111) 3724

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/04/2014

(111) 3728

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/04/2014

(111) 3736

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/04/2014

(111) 3761

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/05/2014

(111) 3745

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/05/2014

(111) 3762

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/05/2014

(111) 299

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/05/2014

(111) 3811

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/05/2014

(111) 3824

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/05/2014

(111) 3819

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/05/2014

(111) 3842

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/06/2014

(111) 4871

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/06/2014

(111) 4868

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/06/2014

(111) 4910

Правото на търговската марка престанува да важи на: 14/06/2014

(111) 4946

Правото на търговската марка престанува да важи на: 16/06/2014

(111) 5938

Правото на търговската марка престанува да важи на: 28/06/2014

(111) 5344

Правото на търговската марка престанува да важи на: 29/07/2014

(111) 5376

Правото на търговската марка престанува да важи на: 29/07/2014

(111) 5334

Правото на търговската марка престанува да важи на: 03/08/2014

(111) 5336

Правото на търговската марка престанува да важи на: 03/08/2014

(111) 5327

Правото на търговската марка престанува да важи на: 04/08/2014

(111) 5328

Правото на търговската марка престанува да важи на: 04/08/2014

(111) 5329

Правото на търговската марка престанува да важи на: 04/08/2014

(111) 6041

Правото на търговската марка престанува да важи на: 09/08/2014

(111) 6040

Правото на търговската марка престанува да важи на: 09/08/2014

(111) 5930

Правото на търговската марка престанува да важи на: 09/08/2014

(111) 5765

Правото на търговската марка престанува да важи на: 30/08/2014

(111) 5518

Правото на търговската марка престанува да важи на: 13/09/2014

(111) 5386

Правото на търговската марка престанува да важи на: 19/09/2014

(111) 5364

Правото на търговската марка престанува да важи на: 20/09/2014

(111) 5587

Правото на търговската марка престанува да важи на: 27/09/2014

(111) 5457

Правото на търговската марка престанува да важи на: 12/10/2014

(111) 5458

Правото на търговската марка престанува да важи на: 12/10/2014

(111) 5456

Правото на търговската марка престанува да важи на: 12/10/2014

(111) 5801

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/10/2014

(111) 5861

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/10/2014

(111) 5531

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2014

(111) 5533

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/11/2014

(111) 2637

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 6063

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 4077

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 4086

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/01/2014

(111) 4093

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/08/2014

(111) 1906

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/07/2017

(111) 4126

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/10/2014

(111) 4135

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/02/2014

(111) 4136

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/04/2017

(111) 1174

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2017

(111) 1179

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/09/2017

(111) 1180

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2017

(111) 1185

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2017

(111) 1187

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2014

(111) 1194

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/07/2017

(111) 1195

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/07/2017

(111) 1208

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/09/2017

(111) 1215

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/03/2017

(111) 1220

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/05/2017

(111) 1104

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/05/2017

(111) 2963

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2017

(111) 2978

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/07/2017

(111) 2541

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/04/2014

(111) 6337

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014

(111) 6338

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2014

(111) 4190

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2017

(111) 4222

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/03/2014

(111) 4226

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2017

(111) 1926

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/01/2014

(111) 3338

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/03/2017

(111) 2571

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/04/2014

(111) 2580

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 4272

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/07/2017

(111) 1577

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2017

(111) 1625

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2017

(111) 1631

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/09/2017

(111) 2604

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 2605

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 1234

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 1248

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2014

(111) 1405

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2014

(111) 1406

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/03/2014

(111) 1410

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2017

(111) 1419

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2014

(111) 1420

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/12/2014

(111) 1660

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2014

(111) 6342

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 1965

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/01/2014

(111) 1966

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/11/2014

(111) 1665

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/06/2017

(111) 1683

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 1685

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2017

(111) 1686

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/09/2017

(111) 1256

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/09/2017

(111) 3002

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2017

(111) 3039

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/08/2017

(111) 4341

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/07/2017

(111) 1316

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 1327

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/12/2017

(111) 1723

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/04/2017

(111) 2134

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2017

(111) 2156

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2017

(111) 2811

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/06/2017

(111) 2824

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 2714

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/09/2017

(111) 2725

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2017

(111) 4505

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2017

(111) 2178

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 2249

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/06/2017

(111) 2283

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2017

(111) 2303

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/05/2017

(111) 2677

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 2688

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2017

(111) 4699

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/05/2017

(111) 2364

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/06/2017

(111) 2365

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 2865

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2017

(111) 3300

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/07/2017

(111) 2444

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/06/2017

(111) 4794

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/07/2017

(111) 4812

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2017

(111) 4815

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2017

(111) 4817

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/08/2017

(111) 7033

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2006

(111) 7038

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2006

(111) 7037

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2006

(111) 7419

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/03/2017

(111) 7352

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/03/2017

(111) 7353

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/03/2017

(111) 7514

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/03/2017

(111) 7535

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/03/2017

(111) 7538

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/03/2017

(111) 7539

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/03/2017

(111) 7540

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/03/2017

(111) 7361

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/03/2017

(111) 7381

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/03/2017

(111) 7547

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/03/2017

(111) 9093

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/03/2017

(111) 7400

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/03/2017

(111) 7866

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/04/2017

(111) 7867

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/04/2017

(111) 7862

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/04/2017

(111) 7530

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/04/2017

(111) 7532

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 07/04/2017

(111) 7775

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 08/04/2017

(111) 7403

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 08/04/2017

(111) 7404

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 08/04/2017

(111) 8079

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 10/04/2017

(111) 9699

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 10/04/2017

(111) 9698

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 10/04/2017

(111) 7949

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 18/04/2017

(111) 7588

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 21/04/2017

(111) 7632

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 22/04/2017

(111) 7981

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 23/04/2017

(111) 7603

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 05/05/2017

(111) 7591

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 05/05/2017

(111) 7592

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 05/05/2017

(111) 7619

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 05/05/2017

(111) 7602

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 07/05/2017

(111) 7690

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 08/05/2017

(111) 7641

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 14/05/2017

(111) 7595

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 20/05/2017

(111) 8426

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 22/05/2017

(111) 7645

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 23/05/2017

(111) 7554

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/05/2017

(111) 7555

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/05/2017

(111) 7577

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/06/2017

(111) 7560

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/06/2017

(111) 7977

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/06/2017

(111) 7769

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/06/2017

(111) 7649

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/06/2017

(111) 8626

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/06/2017

(111) 7984

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/06/2017

(111) 7991

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/07/2017

(111) 7926

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/07/2017

(111) 7615

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/07/2017

(111) 7616

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/07/2017

(111) 7617

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/07/2017

(111) 7179

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/07/2017

(111) 7748

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/07/2017

(111) 7749

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/07/2017

(111) 7751

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/07/2017

(111) 7667

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/07/2017

(111) 7653

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/07/2017

(111) 7683

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/07/2017

(111) 7654

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/08/2017

(111) 7669

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/08/2017

(111) 7785

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/08/2017

(111) 7725

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/08/2017

(111) 7755

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/08/2017

(111) 7659

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/08/2017

(111) 7660

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/08/2017

(111) 7688

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/08/2017

(111) 7764

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/08/2017

(111) 7747

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/08/2017

(111) 7694

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/08/2017

(111) 7696

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/08/2017

(111) 7697

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/08/2017

(111) 7691

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/08/2017

(111) 7737

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/08/2017

(111) 7732

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/08/2017

(111) 7733

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/08/2017

(111) 7734

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/08/2017

(111) 7735

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/08/2017

(111) 7704

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/09/2017

(111) 7702

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/09/2017

(111) 7701

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/09/2017

(111) 7700

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/09/2017

(111) 7729

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/09/2017

(111) 7730

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/09/2017

(111) 7902

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/09/2017

(111) 8016

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/09/2017

(111) 7846

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2017

(111) 7845

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/10/2017

(111) 7776

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/10/2017

(111) 7832

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/10/2017

(111) 7884

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/10/2017

(111) 7883

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/10/2017

(111) 7943

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/10/2017

(111) 7937

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/10/2017

(111) 7840

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/11/2017

(111) 7999

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2017

(111) 8000

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2017

(111) 8001

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2017

(111) 8002

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2017

(111) 7998

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2017

(111) 7015

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/12/2007

(111) 7953

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/12/2017

(111) 7960

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/12/2017

(111) 7961

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/12/2017

(111) 7954

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/12/2017

(111) 8035

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/12/2017

(111) 8037

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/12/2017

(111) 7947

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/12/2017

(111) 7596

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/12/2017

(111) 8066

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/12/2017

(111) 8023

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/12/2017

(111) 8072

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/12/2017

(111) 8007

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/12/2017

(111) 8028

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/12/2017

(111) 8032

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/12/2017

(111) 9922

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/08/2010

(111) 10470

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/03/2011

(111) 18753

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/01/2017

(111) 18755

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/01/2017

(111) 18756

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/01/2017

(111) 18757

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/01/2017

(111) 18758

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/01/2017

(111) 18764

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/01/2017

(111) 18765

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/01/2017

(111) 14344

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2017

(111) 14356

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/01/2017

(111) 14571

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/01/2017

(111) 14570

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/01/2017

(111) 14569

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/01/2017

(111) 14352

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/01/2017

(111) 14618

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/01/2017

(111) 15255

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/01/2017

(111) 14108

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2017

(111) 14111

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2017

(111) 14107

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2017

(111) 14396

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2017

(111) 14397

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2017

(111) 14144

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/01/2017

(111) 14064

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/01/2017

(111) 14399

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/01/2017

(111) 14382

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/01/2017

(111) 14310

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/01/2017

(111) 14311

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/01/2017

(111) 14362

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/01/2017

(111) 14037

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/01/2017

(111) 14214

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 23/01/2017

(111) 14658

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 23/01/2017

(111) 14458

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 24/01/2017

(111) 14459

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 24/01/2017

(111) 14457

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 24/01/2017

(111) 15527

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 25/01/2017

(111) 15921

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 26/01/2017

(111) 14510

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 29/01/2017

(111) 14526

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 29/01/2017

(111) 14527

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 29/01/2017

(111) 14461

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 29/01/2017

(111) 14453

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 29/01/2017

(111) 14452

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 30/01/2017

(111) 14451

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 31/01/2017

(111) 14652

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 01/03/2017

(111) 14444

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 01/03/2017

(111) 14645

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 01/03/2017

(111) 14505

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 01/03/2017

(111) 15188

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 02/03/2017

(111) 14401

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 05/03/2017

(111) 14485

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 05/03/2017

(111) 14328

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2017

(111) 15121

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/03/2017

(111) 23772

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/03/2017

(111) 15135

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/03/2017

(111) 14869

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/03/2017

(111) 16944

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/03/2017

(111) 13341

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/03/2017

(111) 15453

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/03/2017

(111) 16081

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/03/2017

(111) 15139

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/03/2017

(111) 15140

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/03/2017

(111) 15590

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/03/2017

(111) 15523

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/03/2017

(111) 15103

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/03/2017

(111) 15122

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/03/2017

(111) 15124

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/03/2017

(111) 15833

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/03/2017

(111) 16312

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/03/2017

(111) 14377

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/03/2017

(111) 14654

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/03/2017

(111) 14337

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/03/2017

(111) 15231

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/03/2017

(111) 14758

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/03/2017

(111) 14757

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/03/2017

(111) 14759

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/03/2017

(111) 14400

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/03/2017

(111) 14329

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/03/2017

(111) 14321

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/03/2017

(111) 14486

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/03/2017

(111) 14413

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/03/2017

(111) 14604

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/03/2017

(111) 14568

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/03/2017

(111) 14572

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/03/2017

(111) 14372

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/04/2017

(111) 14373

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/04/2017

(111) 14374

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/04/2017

(111) 15026

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/04/2017

(111) 15142

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/04/2017

(111) 14778

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/04/2017

(111) 15799

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/04/2017

(111) 14361

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/04/2017

(111) 14443

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/04/2017

(111) 14440

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/04/2017

(111) 14439

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/04/2017

(111) 14393

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/04/2017

(111) 19515

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/04/2017

(111) 16069

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/04/2017

(111) 14597

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2017

(111) 14619

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/04/2017

(111) 16444

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/04/2017

(111) 15087

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/04/2017

(111) 15083

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/04/2017

(111) 15086

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/04/2017

(111) 14932

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/04/2017

(111) 14762

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/04/2017

(111) 14763

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/04/2017

(111) 14764

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/04/2017

(111) 15205

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/04/2017

(111) 14839

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/04/2017

(111) 15141

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/04/2017

(111) 19935

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/04/2017

(111) 14786

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/04/2017

(111) 14788

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/04/2017

(111) 14787

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/04/2017

(111) 14766

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/04/2017

(111) 14734

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/05/2017

(111) 14312

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/05/2017

(111) 15189

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/05/2017

(111) 15607

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/05/2017

(111) 14829

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/05/2017

(111) 14825

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/05/2017

(111) 14830

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/05/2017

(111) 14827

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/05/2017

(111) 14828

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/05/2017

(111) 14735

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/05/2017

(111) 14388

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/05/2017

(111) 14810

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/05/2017

(111) 14809

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/05/2017

(111) 14691

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/05/2017

(111) 14692

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/05/2017

(111) 14693

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/05/2017

(111) 14694

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/05/2017

(111) 14695

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/05/2017

(111) 14898

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/05/2017

(111) 15008

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/05/2017

(111) 14573

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/05/2017

(111) 14933

Правото на търговската марка престанува да важи на: 17/05/2017

(111) 14931

Правото на търговската марка престанува да важи на: 17/05/2017

(111) 14820

Правото на търговската марка престанува да важи на: 17/05/2017

(111) 14617

Правото на търговската марка престанува да важи на: 21/05/2017

(111) 14811

Правото на търговската марка престанува да важи на: 22/05/2017

(111) 14706

Правото на търговската марка престанува да важи на: 22/05/2017

(111) 15025

Правото на търговската марка престанува да важи на: 22/05/2017

(111) 15024

Правото на търговската марка престанува да важи на: 22/05/2017

(111) 15006

Правото на търговската марка престанува да важи на: 22/05/2017

(111) 15007

Правото на търговската марка престанува да важи на: 22/05/2017

(111) 14818

Правото на търговската марка престанува да важи на: 23/05/2017

(111) 16254

Правото на търговската марка престанува да важи на: 28/05/2017

(111) 14806

Правото на търговската марка престанува да важи на: 28/05/2017

(111) 14975

Правото на търговската марка престанува да важи на: 28/05/2017

(111) 14974

Правото на търговската марка престанува да важи на: 28/05/2017

(111) 14880

Правото на търговската марка престанува да важи на: 28/05/2017

(111) 14973

Правото на търговската марка престанува да важи на: 28/05/2017

(111) 15285

Правото на търговската марка престанува да важи на: 30/05/2017

(111) 15286

Правото на търговската марка престанува да важи на: 30/05/2017

(111) 14705

Правото на търговската марка престанува да важи на: 31/05/2017

(111) 16993

Правото на търговската марка престанува да важи на: 01/06/2017

(111) 14789

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 05/06/2017

(111) 15401

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 05/06/2017

(111) 15256

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 04/06/2017

(111) 15259

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 04/06/2017

(111) 15257

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 04/06/2017

(111) 14893

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 07/06/2017

(111) 14689

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 07/06/2017

(111) 15615

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 12/06/2017

(111) 15200

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 13/06/2017

(111) 15203

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 13/06/2017

(111) 15204

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 13/06/2017

(111) 15206

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 13/06/2017

(111) 15207

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 13/06/2017

(111) 14914

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 13/06/2017

(111) 14912

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 13/06/2017

(111) 14885

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 13/06/2017

(111) 14862

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 13/06/2017

(111) 16394

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 13/06/2017

(111) 14751

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 14/06/2017

(111) 14750

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 14/06/2017

(111) 14749

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 14/06/2017

(111) 14744

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2017

(111) 14747

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2017

(111) 14739

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2017

(111) 14748

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2017

(111) 14745

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2017

(111) 14743

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2017

(111) 14740

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2017

(111) 14741

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2017

(111) 16313

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2017

(111) 14913

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2017

(111) 14799

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2017

(111) 14798

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2017

(111) 15229

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2017

(111) 15093

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/06/2017

(111) 17973

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/06/2017

(111) 16834

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/06/2017

(111) 15079

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/06/2017

(111) 15765

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/06/2017

(111) 15764

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/06/2017

(111) 14812

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/06/2017

(111) 15078

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/06/2017

(111) 15964

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/06/2017

(111) 15137

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 14728

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 14729

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 14855

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 14730

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 15109

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 16916

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 16918

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 15077

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 15452

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 15099

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 15107

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 15106

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 15105

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/06/2017

(111) 15548

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/06/2017

(111) 15537

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/06/2017

(111) 14844

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/06/2017

(111) 15115

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2017

(111) 15116

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2017

(111) 15092

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2017

(111) 15100

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2017

(111) 14731

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2017

(111) 16300

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/06/2017

(111) 14837

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/06/2017

(111) 14854

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/06/2017

(111) 14857

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/06/2017

(111) 15545

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/07/2017

(111) 14856

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/07/2017

(111) 16155

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/07/2017

(111) 16156

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/07/2017

(111) 16157

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/07/2017

(111) 15031

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/07/2017

(111) 15459

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/07/2017

(111) 14710

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/07/2017

(111) 15271

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/07/2017

(111) 15273

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/07/2017

(111) 15274

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/07/2017

(111) 14790

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/07/2017

(111) 16886

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/07/2017

(111) 14702

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/07/2017

(111) 14755

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/07/2017

(111) 14270

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14268

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14267

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 11/07/2017

(111) 14266

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14251

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14250

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14249

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14265

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14263

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14262

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14261

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14260

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14259

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 11/07/2017

(111) 14257

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 11/07/2017

(111) 14256

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 11/07/2017

(111) 14255

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14254

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14253

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14252

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14248

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14247

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14246

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14245

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 11/07/2017

(111) 14244

Правото на търговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14243

Правото на търговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14242

Правото на търговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14241

Правото на търговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14240

Правото на търговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14239

Правото на търговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14238

Правото на търговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14237

Правото на търговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14236

Правото на търговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 14833

Правото на търговската марка престанува да важи на: 11/07/2017

(111) 15506

Правото на търговската марка престанува да важи на: 12/07/2017

(111) 15941

Правото на търговската марка престанува да важи на: 12/07/2017

(111) 15800

Правото на търговската марка престанува да важи на: 13/07/2017

(111) 14209

Правото на търговската марка престанува да важи на: 13/07/2017

(111) 14678

Правото на търговската марка престанува да важи на: 13/07/2017

(111) 14675

Правото на търговската марка престанува да важи на: 19/07/2017

(111) 14655

Правото на търговската марка престанува да важи на: 19/07/2017

(111) 15111

Правото на търговската марка престанува да важи на: 24/07/2017

(111) 15772

Правото на търговската марка престанува да важи на: 24/07/2017

(111) 15320

Правото на търговската марка престанува да важи на: 24/07/2017

(111) 15138

Правото на търговската марка престанува да важи на: 25/07/2017

(111) 15134

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 26/07/2017

(111) 16164

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 26/07/2017

(111) 14720

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 26/07/2017

(111) 16795

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 26/07/2017

(111) 15391

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 27/07/2017

(111) 15080

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 27/07/2017

(111) 14752

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 30/07/2017

(111) 14665

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 30/07/2017

(111) 14726

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 07/08/2017

(111) 14724

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 07/08/2017

(111) 16150

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 10/08/2017

(111) 15254

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 10/08/2017

(111) 14770

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 13/08/2017

(111) 16035

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 13/08/2017

(111) 15270

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 14/08/2017

(111) 15476

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 16/08/2017

(111) 15475

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 16/08/2017

(111) 15118

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 17/08/2017

(111) 15278

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 17/08/2017

(111) 14977

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 17/08/2017

(111) 15277

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 21/08/2017

(111) 15295

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/08/2017

(111) 14795

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/08/2017

(111) 14707

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/08/2017

(111) 15246

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/08/2017

(111) 15245

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/08/2017

(111) 15152

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/08/2017

(111) 15700

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/08/2017

(111) 14849

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/08/2017

(111) 14775

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/08/2017

(111) 14774

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/08/2017

(111) 15961

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/09/2017

(111) 15337

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/09/2017

(111) 15085

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/09/2017

(111) 15560

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/08/2017

(111) 14070

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/09/2017

(111) 14067

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/09/2017

(111) 15534

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/09/2017

(111) 14722

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/09/2017

(111) 15375

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/09/2017

(111) 15367

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/09/2017

(111) 15387

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/09/2017

(111) 15737

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/09/2017

(111) 15738

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/09/2017

(111) 15739

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/09/2017

(111) 15366

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/09/2017

(111) 15343

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/09/2017

(111) 14725

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/09/2017

(111) 15525

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/09/2017

(111) 15113

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/09/2017

(111) 15591

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/09/2017

(111) 15785

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/09/2017

(111) 15860

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/09/2017

(111) 17615

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/09/2017

(111) 14877

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/09/2017

(111) 15112

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/09/2017

(111) 14875

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/09/2017

(111) 17676

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/09/2017

(111) 14206

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/09/2017

(111) 14712

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/09/2017

(111) 15338

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/09/2017

(111) 15341

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/09/2017

(111) 14944

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/09/2017

(111) 15224

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/09/2017

(111) 14685

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/09/2017

(111) 15619

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/09/2017

(111) 16976

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/09/2017

(111) 16048

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/09/2017

(111) 15379

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/09/2017

(111) 15369

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/09/2017

(111) 15305

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/09/2017

(111) 15358

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/09/2017

(111) 15960

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/09/2017

(111) 15368

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/09/2017

(111) 15373

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/10/2017

(111) 16945

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/10/2017

(111) 15386

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/10/2017

(111) 15589

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/10/2017

(111) 15159

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/10/2017

(111) 15222

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/10/2017

(111) 15223

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/10/2017

(111) 15221

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/10/2017

(111) 15651

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/10/2017

(111) 15253

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/10/2017

(111) 15237

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/10/2017

(111) 15236

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/10/2017

(111) 16431

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2017

(111) 16191

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2017

(111) 15727

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2017

(111) 16190

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2017

(111) 16189

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2017

(111) 15279

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2017

(111) 14925

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2017

(111) 17895

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2017

(111) 15449

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2017

(111) 15374

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2017

(111) 15530

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/10/2017

(111) 15385

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/10/2017

(111) 15377

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/10/2017

(111) 16768

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/10/2017

(111) 20056

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/10/2017

(111) 15303

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/10/2017

(111) 15306

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/10/2017

(111) 15304

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/10/2017

(111) 15436

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/10/2017

(111) 15532

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/10/2017

(111) 15302

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/10/2017

(111) 14292

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2017

(111) 14293

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2017

(111) 15227

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/10/2017

(111) 15228

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/10/2017

(111) 15226

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/10/2017

(111) 15508

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/10/2017

(111) 24853

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/10/2017

(111) 17228

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/10/2017

(111) 14916

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/11/2017

(111) 15195

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/11/2017

(111) 15016

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/11/2017

(111) 15017

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/11/2017

(111) 15232

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/11/2017

(111) 15165

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/11/2017

(111) 15166

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/11/2017

(111) 15168

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/11/2017

(111) 15169

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/11/2017

(111) 15050

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/11/2017

(111) 15052

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/11/2017

(111) 15244

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/11/2017

(111) 15243

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/11/2017

(111) 15240

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 06/11/2017

(111) 15241

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 06/11/2017

(111) 15242

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 06/11/2017

(111) 15602

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 07/11/2017

(111) 15603

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 07/11/2017

(111) 15604

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 07/11/2017

(111) 15605

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 07/11/2017

(111) 15157

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 08/11/2017

(111) 15156

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 08/11/2017

(111) 15170

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 12/11/2017

(111) 15027

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 14/11/2017

(111) 15264

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 15/11/2017

(111) 15265

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 15/11/2017

(111) 15266

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 15/11/2017

(111) 15065

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 15/11/2017

(111) 14892

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 15/11/2017

(111) 15190

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 26/11/2017

(111) 15292

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 27/11/2017

(111) 15220

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 29/11/2017

(111) 15214

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 29/11/2017

(111) 14949

Правото на търговската марка престанува да
важи на: 03/12/2017

(111) 15412

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/12/2017

(111) 15408

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/12/2017

(111) 15417

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/12/2017

(111) 15418

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/12/2017

(111) 15421

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/12/2017

(111) 15364

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/12/2017

(111) 15439

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/12/2017

(111) 15568

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/12/2017

(111) 16152

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/12/2017

(111) 15432

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/12/2017

(111) 15538

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/12/2017

(111) 15293

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/12/2017

(111) 15213

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/12/2017

(111) 15691

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/12/2017

(111) 15309

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/12/2017

(111) 15422

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/12/2017

(111) 15219

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/12/2017

(111) 15013

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/12/2017

(111) 15012

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/12/2017

(111) 15019

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/12/2017

(111) 15018

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/12/2017

(111) 15238

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/12/2017

(111) 15479

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/12/2017

(111) 15414

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/12/2017

(111) 15424

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/12/2017

(111) 15423

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/12/2017

(111) 15384

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 15420

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2017

(111) 15528

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/12/2017

(111) 15570

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/12/2017

(111) 15978

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/12/2017

(111) 15275

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2017

(111) 14894

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2017

(111) 15184

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2017

(111) 15183

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2017

(111) 15323

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2017

(111) 15322

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2017

(111) 15319

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2017

(111) 15318

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2017

(111) 14908

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/12/2017

(111) 15173

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/01/2018

(111) 15167

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/01/2018

(111) 15291

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/01/2018

(111) 15759

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/01/2018

(111) 15175

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/01/2018

(111) 15608

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/01/2018

(111) 15036

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/01/2018

(111) 15039

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/01/2018

(111) 15040

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/01/2018

(111) 15177

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/01/2018

(111) 15235

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/01/2018

(111) 15196

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/01/2018

(111) 15663

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 15662

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 15661

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 16036

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 15676

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 15669

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 15992

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 15681

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 15996

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 15674

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 16000

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 15675

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 15990

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 16001

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 16006

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 14943

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 14954

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018

(111) 15465

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/01/2018

(111) 15191

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/01/2018

(111) 15564

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/01/2018

(111) 15565

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/01/2018

(111) 15559

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/01/2018

(111) 17862

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/01/2018

(111) 15763

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/01/2018

(111) 15762

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/01/2018

(111) 15451

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/01/2018

(111) 16771

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/01/2018

(111) 17616

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/01/2018

(111) 15458

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/01/2018

(111) 15457

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/01/2018

(111) 15429

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/01/2018

(111) 15517

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/01/2018

(111) 15153

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/01/2018

(111) 15282

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/01/2018

(111) 15198

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/01/2018

(111) 15397

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/01/2018

(111) 15180

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/01/2018

(111) 14891

Правото на трговската марка престанува да важи на: 31/01/2018

СПОЈУВАЊА

(111) 4557

(732) Shark Acquisition Sub II, LLC
1050 S. Diamond Street, Stockton, California
95205, US

(111) 7589

(732) RELX Inc. a Massachusetts
corporation
230 Park Avenue, Seventh Floor, New York,
New York 10169, US

(111) 7590

(732) RELX Inc. a Massachusetts
corporation
230 Park Avenue, Seventh Floor, New York,
New York 10169, US

(111) 21624

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 21880

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 21705

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 23080

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 22935

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 22874

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 23681
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 23680
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 23679
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 23600
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 23599
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 23598
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 23640
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 23639
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 23636
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(111) 23635
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) **11028** МК/Т/ 2002/706

(111) **15162** МК/Т/ 2007/177

(111) **20984** МК/Т/ 2009/92

ОБНОВУВАЊА

(111) 365	(186) 15/07/2023
(111) 607	(186) 20/12/2013
(111) 607	(186) 20/12/2023
(111) 6304	(186) 25/05/2027
(111) 1889	(186) 20/03/2027
(111) 1418	(186) 14/05/2027
(111) 1433	(186) 14/05/2027
(111) 1459	(186) 18/05/2027
(111) 3030	(186) 06/07/2020
(111) 1183	(186) 05/01/2029
(111) 1206	(186) 25/08/2027
(111) 1210	(186) 25/08/2027
(111) 1223	(186) 25/06/2028
(111) 1224	(186) 25/04/2028
(111) 1086	(186) 15/10/2027
(111) 1101	(186) 26/03/2028
(111) 1105	(186) 05/11/2027
(111) 2952	(186) 30/12/2027
(111) 2964	(186) 21/12/2027
(111) 4202	(186) 25/05/2027
(111) 4215	(186) 27/01/2028
(111) 2603	(186) 05/12/2028
(111) 4304	(186) 20/04/2027
(111) 1672	(186) 10/04/2027
(111) 2090	(186) 01/04/2027
(111) 2733	(186) 21/12/2027

(111) 1854	(186) 15/07/2027
(111) 2162	(186) 25/05/2027
(111) 4670	(186) 23/08/2026
(111) 4671	(186) 23/08/2026
(111) 4672	(186) 25/05/2027
(111) 2343	(186) 25/05/2027
(111) 2416	(186) 20/11/2027
(111) 2447	(186) 30/05/2027
(111) 7033	(186) 19/04/2006
(111) 7037	(186) 19/04/2006
(111) 8008	(186) 08/01/2027
(111) 9163	(186) 30/01/2027
(111) 7416	(186) 04/02/2027
(111) 7522	(186) 04/02/2027
(111) 7415	(186) 04/02/2027
(111) 9570	(186) 04/02/2027
(111) 7493	(186) 13/02/2027
(111) 7496	(186) 18/02/2027
(111) 7930	(186) 18/02/2027
(111) 7358	(186) 24/02/2027
(111) 7518	(186) 25/02/2027
(111) 7517	(186) 26/02/2027
(111) 7631	(186) 28/02/2027
(111) 7325	(186) 04/03/2027
(111) 7326	(186) 04/03/2027
(111) 7329	(186) 04/03/2027
(111) 7349	(186) 07/03/2027
(111) 7515	(186) 12/03/2027
(111) 7858	(186) 12/03/2027
(111) 7534	(186) 12/03/2027
(111) 7500	(186) 20/03/2027
(111) 7401	(186) 20/03/2027
(111) 7894	(186) 03/04/2027
(111) 7338	(186) 03/04/2027
(111) 7339	(186) 07/04/2027
(111) 7405	(186) 09/04/2027

(111) 8123	(186) 10/04/2027
(111) 8122	(186) 10/04/2027
(111) 9458	(186) 11/04/2027
(111) 10135	(186) 16/04/2027
(111) 7589	(186) 22/04/2027
(111) 7590	(186) 22/04/2027
(111) 7983	(186) 23/04/2027
(111) 8629	(186) 23/04/2027
(111) 8630	(186) 23/04/2027
(111) 8628	(186) 23/04/2027
(111) 7607	(186) 24/04/2027
(111) 7608	(186) 24/04/2027
(111) 7609	(186) 24/04/2027
(111) 7564	(186) 02/06/2027
(111) 7597	(186) 13/06/2027
(111) 7648	(186) 16/06/2027
(111) 9090	(186) 16/06/2027
(111) 8627	(186) 24/06/2027
(111) 7770	(186) 24/06/2027
(111) 7622	(186) 23/07/2027
(111) 7655	(186) 31/07/2027
(111) 7756	(186) 15/08/2027
(111) 7787	(186) 01/09/2027
(111) 7789	(186) 03/09/2027
(111) 7903	(186) 09/09/2027
(111) 7849	(186) 09/10/2027
(111) 7875	(186) 09/10/2027
(111) 7944	(186) 29/10/2027
(111) 8412	(186) 23/10/2028
(111) 14204	(186) 23/07/2024
(111) 14298	(186) 14/03/2026
(111) 14475	(186) 08/05/2026
(111) 13854	(186) 27/06/2026
(111) 13906	(186) 13/07/2026
(111) 14021	(186) 10/08/2026
(111) 14468	(186) 08/12/2026

(111) 14464	(186) 11/12/2026
(111) 14600	(186) 09/01/2027
(111) 14335	(186) 17/01/2027
(111) 14843	(186) 25/01/2027
(111) 14842	(186) 25/01/2027
(111) 16946	(186) 29/01/2027
(111) 14456	(186) 29/01/2027
(111) 14450	(186) 29/01/2027
(111) 14389	(186) 01/02/2027
(111) 14357	(186) 02/02/2027
(111) 14599	(186) 02/02/2027
(111) 15848	(186) 06/02/2027
(111) 14442	(186) 08/02/2027
(111) 14578	(186) 08/02/2027
(111) 14577	(186) 08/02/2027
(111) 14379	(186) 20/02/2027
(111) 15162	(186) 23/02/2027
(111) 14419	(186) 26/02/2027
(111) 14320	(186) 01/03/2027
(111) 14307	(186) 02/03/2027
(111) 14431	(186) 02/03/2027
(111) 14407	(186) 05/03/2027
(111) 14392	(186) 05/03/2027
(111) 14641	(186) 05/03/2027
(111) 14325	(186) 15/03/2027
(111) 14366	(186) 21/03/2027
(111) 14365	(186) 26/03/2027
(111) 14684	(186) 27/03/2027
(111) 14793	(186) 03/04/2027
(111) 14408	(186) 16/04/2027
(111) 14402	(186) 18/04/2027
(111) 14934	(186) 20/04/2027
(111) 15090	(186) 29/05/2027
(111) 14805	(186) 30/05/2027
(111) 14804	(186) 30/05/2027
(111) 14803	(186) 30/05/2027

(111) 16009	(186) 05/06/2027
(111) 14690	(186) 11/06/2027
(111) 16007	(186) 19/06/2027
(111) 15463	(186) 20/06/2027
(111) 15117	(186) 27/06/2027
(111) 14708	(186) 10/07/2027
(111) 14905	(186) 16/07/2027
(111) 14853	(186) 27/07/2027
(111) 14848	(186) 27/07/2027
(111) 14870	(186) 27/07/2027
(111) 14847	(186) 27/07/2027
(111) 14860	(186) 27/07/2027
(111) 14858	(186) 27/07/2027
(111) 14859	(186) 27/07/2027
(111) 14861	(186) 27/07/2027
(111) 14670	(186) 27/07/2027
(111) 14682	(186) 27/07/2027
(111) 14701	(186) 27/07/2027
(111) 14664	(186) 27/07/2027
(111) 14666	(186) 27/07/2027
(111) 14669	(186) 27/07/2027
(111) 14727	(186) 06/08/2027
(111) 14978	(186) 20/08/2027
(111) 14980	(186) 20/08/2027
(111) 14981	(186) 20/08/2027
(111) 14982	(186) 20/08/2027
(111) 15339	(186) 06/09/2027
(111) 14771	(186) 07/09/2027
(111) 15695	(186) 10/09/2027
(111) 15881	(186) 18/09/2027
(111) 15314	(186) 02/10/2027
(111) 15672	(186) 10/10/2027
(111) 14979	(186) 26/10/2027
(111) 16577	(186) 01/11/2027
(111) 15091	(186) 02/11/2027
(111) 14962	(186) 02/11/2027

(111) 14938	(186) 05/11/2027
(111) 14911	(186) 08/11/2027
(111) 14947	(186) 30/11/2027
(111) 18652	(186) 15/05/2028
(111) 15817	(186) 21/05/2028
(111) 16896	(186) 26/01/2029



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2018/25**

(45) 31/12/2018

(22) 25/09/2018

(28) 15 (петнаесет) дизајни, тродимензионални

(72) Nikushev Daniel


(73) **Nikushev Daniel****Kohlbruck 5b Passau 94036, DE**



(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 07-01

(54) **"Чаши"**







Слика 13-1

Слика 13-2

Слика13-3



Слика 13-4

Слика 14-1

Слика 14-2

Слика14-3

Слика 14-4



Слика 15-1

Слика 15-2

Слика15-3

Слика 15-4

(21) ID **2018/27**

(45) 31/12/2018

(22) 10/10/2018


(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР

(73) ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР

БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000 СКОПЈЕ,, МК

(51) 12-16

(54) **"РАЧКА ЗА МЕНУВАЧ"**

(21) ID **2018/30**

(45) 31/12/2018



(22) 07/11/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Ванчо Видиќевски

(73) **ТД ВА-ПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид**
ул. 15 Корпус бр. 10 - комплекс Слобода, МК

(51) 09-03

(54) **"Козметичка кутија"**


ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
07-01	МК/И/2018/0025
09-03	МК/И/2018/0030
12-16	МК/И/2018/0027

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Nikushev Daniel	МК/И/2018/0025
ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР	МК/И/2018/0027
ТД ВА-ПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид	МК/И/2018/0030




РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН



Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник



* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **849** (45) 31/12/2018
(21) ID 2015/20 (22) 26/11/2015
(18) 26/11/2020
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Цветкоски Гоце (ул. Сирма Војвода 3-13, 6000 Охрид)
(73) **Цветкоски Гоце**
ул. Сирма Војвода 3-13, 6000 Охрид, МК
(51) 09-01
(54) **ШИШЕ**





- (11) **847** (45) 31/12/2018
(21) ID 2018/11 (22) 03/04/2018
(18) 03/04/2023
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Елена Пазарџиевска (ул. Орце Николов бр. 118а-1/2 1000 Скопје)
(73) **Елена Пазарџиевска**
ул. Орце Николов 118а-1/2 1000 Скопје, МК
(51) 08-10
(54) "Држач за велосипеди"



(11) **848** (45) 31/12/2018

(21) ID 2018/15 (22) 04/05/2018

(18) 04/05/2023

(28) 5 (дизајни), тродимензионални

(30) ЕМ 004716090 20/02/2018 --

(72) Kathrin Mangold (Parkstrasse 10, 88410 Bad Wurzach)

(73) **mikamoco GERMANY e. K.,**

Kathrin Mangold


Parkstrasse 10, 88410 Bad Wurzach,, DE





(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ





ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје




(51) 06-04


(54) **ПОЛИЦИ И МАСИ**














ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
06-04	МК/І/2018/0015
08-10	МК/І/2018/0011
09-01	МК/І/2015/0020

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
"mikamoco GERMANY e. K., Kathrin Mangold"	848	МК/І/2018/0015
Елена Пазарџиевска	847	МК/І/2018/0011
Цветкоски Гоце	849	МК/І/2015/0020

ОБНОВУВАЊА

(111) **392**

(186) **13/11/2023**



ЗАСТАПНИЦИ

БРИШЕЊЕ

195. Нина Петковска, адвокат

ул. "Скопска" бр. 15/2-4

1000 Скопје

Република Македонија

тел. 02 3117 366

е-mail: nina@petkovska.com.mk